



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Четврток, 12 јули 2001
Скопје

Број 53

Год. LVII

Аконтацијата за 2001 година изнесува
7.800 денари. Овој број чини 320
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

1048.

УКАЗ БР. 35

Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот за одбрана ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/2001)

Се унапредува

во чин генерал

Генерал-потполковникот Петровски Алекса Панде ЕМБГ: 2612943480012, сега Началник на Генералштабот на Армијата на Република Македонија.

Овој указ да се изврши веднаш.

Бр. 07-1070
11 јули 2001 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

1049.

УКАЗ БР. 36

Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот за одбрана ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/2001)

Се унапредува

во чин генерал-потполковник

Генерал-мајорот Стамболиски Јован Методи ЕМБГ: 1004947780815, сега заменик на Началникот на Генералштабот на Армијата на Република Македонија.

Овој указ да се изврши веднаш.

Бр. 07-1071
11 јули 2001 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

1050.

УКАЗ БР. 37

Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот за одбрана ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/2001)

Се поставува по мирновремена и воена формација

За командант на 1. гранична бригада "А" во Генералштабот на Армијата на Република Македонија

Полковникот на АРЕ ПВО Јовчевски Чедомир Атанас

ФЧ: бригаден генерал, по формација: бригаден генерал, лична ВЕС: 31340, ЕМБГ: 0305952440026

до сега: Командант на 6. пешадиска бригада "Б", во 2. Армиски корпус, во Генералштабот на Армијата на Република Македонија.

Овој указ да се изврши веднаш.

Бр. 07-1072
11 јули 2001 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

1051.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ

Се прогласува Законот за градежното земјиште, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 4 јули 2001 година.

Бр. 07-2495/1
4 јули 2001 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Звонко Мирчески, с.р.

ЗАКОН ЗА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ

І. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредуваат правата и обврските во поглед на градежното земјиште и уредувањето на тоа земјиште.

Член 2

Градежното земјиште е добро од општ интерес за Републиката и ужива посебна заштита, на начин и услови утврдени со овој закон.

Уредувањето на градежното земјиште е дејност од јавен интерес.

Член 3

Градежно земјиште во смисла на овој закон е изградено и неизградено земјиште планирано за градење со просторни и урбанистички планови и актите што ги заменуваат тие планови.

Изградено градежно земјиште во смисла на став 1 на овој член е градежното земјиште на кое е изграден објект од траен карактер, согласно со закон и земјиштето што служи за редовна употреба на објектот.

Член 4

На градежно земјиште може да се стекнува право на сопственост и други права определени со овој и друг закон.

На правото на сопственост на градежното земјиште и на другите права врз тоа земјиште, се применуваат прописите за сопственоста и другите права врз стварите, како и прописите за евиденција на правата врз недвижностите.

Член 5

Сопственоста врз градежното земјиште создава права и обврски и служи за доброто на сопственикот и на заедницата.

Член 6

Градежно земјиште може да биде во сопственост на Република Македонија и на домашни физички и правни лица, под услови утврдени со овој и друг закон.

Член 7

Сопственоста на градежното земјиште ја опфаќа неговата површина и се она што со него е трајно поврзано, а се наоѓа на површината или под неа, ако со закон поинаку не е определено.

Член 8

Прометот со градежно земјиште е слободен, под услови утврдени со овој и друг закон.

По исклучок од став 1 на овој член на градежно земјиште во сопственост на физички и правни лица на кое е планирана изградба на објекти од јавен интерес на Републиката, утврден со закон, првенствено право на купување има Република Македонија.

Условите и начинот на остварување на правото на првенствено купување од став 2 на овој член се остваруваат согласно со одредбите на Законот за облигационите односи.

Член 9

Градежна парцела претставува дел од градежно земјиште утврдена со плановите и актите што ги заменуваат плановите од член 3 на овој закон.

Градежна парцела може да се состои од една или и од повеќе катастарски парцели, или од делови на катастарски парцели утврдена со детален урбанистички план, односно заверен урбанистички проект и нумерички податоци за површината на градежната парцела.

Член 10

Објектите изградени на површината на градежно земјиште или под површината со намена таму трајно да останат, се дел од тоа градежно земјиште се додека од него не се одделат, освен ако правно ги одделува од тоа земјиште стварно право, кое носителот на тоа право го овластува на туѓо земјиште да има објект во своја сопственост, или ако врз основа на концесија носителот на тоа право го овластува на него да има објект во своја сопственост.

Објектите од времен карактер во смисла на став 1 на овој член не се делови на градежното земјиште.

II. ПРАВА НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ**Член 11**

Секое физичко и правно лице има право да користи градежно земјиште во сопственост на Република Македонија наменето за општа употреба.

Начинот и условите на користење на земјиштето од став 1 на овој член се определува со овој и друг закон.

Со градежното земјиште од став 1 на овој член во име на Република Македонија управува Владата на Република Македонија.

Правото на управување на градежното земјиште наменето за општа употреба, Владата на Република Македонија може да го пренесе на друг орган.

Член 12

Носителот на правото на сопственост на градежно земјиште, може земјиштето да го отуѓи и даде под долготраен и краткотраен закуп.

На градежно земјиште може да се заснова хипотека.

Градежно земјиште може да се експроприра на начин и под услови определени со прописите за експропријација.

Член 13

Градежното земјиште во сопственост на Република Македонија, може да се отуѓи, да се даде под концесија и под закуп.

Градежното земјиште од став 1 на овој член се отуѓува и дава под закуп со јавно наддавање и со непосредна спогодба.

Отуѓувањето и давањето под закуп од став 1 на овој член ги врши органот на државната управа надлежен за работите што се однесуваат на градежното земјиште.

Начинот и постапката на отуѓувањето на земјиштето од став 1 на овој член преку јавно наддавање и со непосредна спогодба, давањето под закуп, висината на посебните трошоци на постапките за отуѓување и давањето под закуп, како и висината на надоместокот ги пропишува Владата на Република Македонија.

Градежното земјиште од ставот 1 на овој член може да се даде под концесија на начин и услови утврдени со овој закон и Законот за концесии.

1. Концесија**Член 14**

Владата на Република Македонија може градежно земјиште во сопственост на Република Македонија да даде под концесија на домашно и странско правно и физичко лице, ако намената на тоа земјиште е поврзана со дејност или добро во општ интерес на Републиката за кои со Законот за концесии и овој закон е предвидено давање на концесија.

Член 15

Градежното земјиште од член 14 на овој закон се дава под концесија по претходно спроведен јавен конкурс.

Ако на објавениот конкурс од став 1 на овој член не се јави заинтересирано лице, градежното земјиште може да се даде под концесија во постапка со прибирање на понуди кои се поднесуваат до органот на државната управа надлежен за работите на управување со градежното земјиште.

Член 16

Постапката на јавниот конкурс и постапката на прибирање на понуди од член 15 на овој закон се спроведува согласно со Законот за концесии и овој закон.

Член 17

Висината на надоместокот за користење на концесијата на градежно земјиште се утврдува во договорот за концесија, согласно со најповолната понуда од јавниот конкурс, односно прибраните понуди.

Член 18

Стручните и административни работи за давање на користење на градежно земјиште под концесија ги врши органот на државната управа надлежен за работите на управување со градежното земјиште.

2. Право на долготраен и краткотраен закуп**A. Право на долготраен закуп****Член 19**

На градежно земјиште може да се основа право на долготраен закуп во корист на домашни и странски физички и правни лица.

Закупот од став 1 на овој член може да трае најмногу 99 години.

Член 20

Носител на право на долготраен закуп на градежно земјиште е лице во чија корист тоа право е основано или преминало на него.

Сопственикот на градежно земјиште може да биде носител на право на долготраен закуп на своето земјиште, кое го дал под долготраен закуп.

Член 21

Правото на долготраен закуп на градежно земјиште е право на туѓо градежно земјиште што го овластува неговиот носител на површината на тоа земјиште или под неа да изгради сопствен објект, а сопственикот на земјиштето е должен тоа да го трпи.

Член 22

Носителот на правото на долготраен закуп на градежно земјиште е сопственик на објектот изграден на тоа градежно земјиште, а во поглед на градежното земјиште кое е оптоварено со право на долготраен закуп има права и обврски на плодоуживател.

Секоја одредба на договорот, спротивна на став 1 на овој член е ништовна.

Носителот на правото на долготраен закуп е должен на сопственикот на градежното земјиште да му плаќа закупнина.

Член 23

Промена на содржината на правото на долготраен закуп може да се врши само во согласност со сопственикот на оптовареното градежно земјиште, а ако со тоа би се променил дотогашниот начин на извршување на останатите стварни права на оптовареното земјиште, тогаш и во согласност со носителите на тие права, на начин определен за основање на право на долготраен закуп врз основа на правно дело.

Член 24

Правото на долготраен закуп на градежно земјиште не може да се оддели од градежното земјиште што го оптоварува и секое лице кое на која и да е правна основа стекне право на сопственост на оптовареното земјиште, стекнало земјиште оптоварено со право на долготраен закуп, ако со закон поинаку не е определено.

Член 25

Правото на долготраен закуп на градежно земјиште може да се оттуѓи и да се наследи со закон или со договорот за долготраен закуп, доколку со закон или договорот поинаку не е определено.

Правото на долготраен закуп на градежно земјиште може да се оптовари со службености, заложно право и реални товари.

Објектот кој е изграден врз основа на правото на долготраен закуп, се пренесува, наследува и оптоварува заедно со правото на долготраен закуп.

а. Стекнување

Член 26

Врз основа на валидно правно дело чија цел е стекнување на право на долготраен закуп, правото на долготраен закуп се стекнува со изведување од правото на сопственост на градежното земјиште кое со тоа се оптоварува, на начин определен со овој и друг закон.

Член 27

Правото на долготраен закуп на градежно земјиште се стекнува со договор и со одлука на суд.

Правото на долготраен закуп на градежно земјиште во сопственост на Република Македонија се стекнува со договор.

Член 28

Договорот за стекнувањето на право на долготраен закуп на градежно земјиште се склучува во писмена форма.

Со договорот, правото на долготраен закуп може да се ограничи на секој начин што евозможен, допуштен и не е спротивен на природата на тоа право.

Кога градежното земјиште е во сопственост или во заедничка сопственост, право на долготраен закуп може да се стекне само ако за тоа се согласат сите сопственици, односно заеднички сопственици.

Член 29

Правото на долготраен закуп задолжително се запишува во јавната книга за запишување на правата на недвижностите (во натамошниот текст: јавна книга), како товар на земјиштето што се оптоварува и како посебно право.

Договорот за долготраен закуп произведува правно дејство од денот на запишувањето во јавната книга.

Запишувањето на правото на долготраен закуп во јавна книга како товар се врши врз основа на договорот за долготраен закуп.

Доколку правото на долготраен закуп би наштетил на веќе запишаните ограничени права на земјиштето, тоа може да се запише само со согласност на носителите на тие права.

Објектот кој е изграден, ќе се запише во јавната книга како објект изграден на земјиште оптоварено со право на долготраен закуп.

Член 30

Правото на долготраен закуп на градежно земјиште со одлука на суд може да се стекне во постапка за делба на имотот и во оставинска постапка, кога судот може во таа постапка да основа службеност, како и во други случаи определени со закон.

На стекнувањето на правото на долготраен закуп со одлука на суд на соодветен начин се применуваат одредбите од Законот за сопственост и другите стварни права кои се однесуваат за засновање на службеност со одлука на суд.

Член 31

На градежно земјиште во сопственост на Република Македонија, право на долготраен закуп на градежно земјиште се заснова по претходно одржано јавно наудавање, во корист на лицето кое понудило највисока цена. По исклучок кога е тоа во интерес на Република Македонија за изградба на објекти од јавен интерес утврдени со закон право на долготраен закуп може да се заснова и со непосредна спогодба.

Општините, односно градот Скопје засноваат право на долготраен закуп на градежно земјиште во сопственост на Република Македонија, по пат на непосредна спогодба, без надоместок.

Член 32

На преносот на правото на долготраен закуп на соодветен начин се применуваат одредбите за стекнување на право на сопственост на недвижности врз основа на правно дело, одлука на суд и наследување ако со закон поинаку не е определено.

Со правото на долготраен закуп истовремено се пренесува и правото на сопственост на објектот изграден на земјиштето на кое објектот е изграден врз основа на право на долготраен закуп.

Договорот спротивен на став 2 на овој член е ништовен.

б. Заштита

Член 33

Правото на долготраен закуп, додека објектот не е изграден, а и по тоа се заштитува со соодветна примена на одредбите за заштита на стварните права од Законот за сопственост и другите стварни права.

в. Престанок

Член 34

Правото на долготраен закуп престанува со пропаѓање на објектот, откажување од правото од страна на носителот на правото на долготраен закуп и со исполнување на условите за раскинување на договорот.

Престанокот на правото на долготраен закуп се запишува во јавната книга и произведува правно дејство од денот на запишувањето.

Член 35

На престанокот на правото на долготраен закуп со пропаѓање на објектот, на соодветен начин се применуваат одредбите за престанок на правото на сопственост со пропаѓање на ствари од Законот за сопственост и другите стварни права.

На престанокот на правото на долготраен закуп со откажување и со исполнување на условите за раскинување на договорот, на соодветен начин се применуваат одредбите од Законот за облигационите односи.

Член 36

Правото на долготраен закуп на градежно земјиште на кое бил изграден објектот, кој е уништен до таа мера да не може да се употребува за целта за која бил наменет, е основа за раскинување на договорот, ако во рок од три години од уништувањето, не биде повторно изграден барем во мера колку е неопходно да служи за својата поранешна главна намена.

Рокот од став 1 на овој член почнува да тече првиот ден од годината што следи по годината кога објектот е уништен, но не тече додека постојат околности под кои застанува да тече рокот за одржувачка.

Член 37

Со истекот на рокот на договорот за долготраен закуп, она што со тоа право било правно одвоено од земјиштето, станува прирасток на градежното земјиште, односно сопственост на сопственикот на земјиштето.

На односот меѓу сопственикот на градежното земјиште и лицето на кое му престанало правото на долготраен закуп на соодветен начин се применуваат одредбите од Законот за сопственост и другите стварни права според кои се проценуваат односите по престанокот на правото на плодоуживање, ако со правното дело не е нешто друго определено.

Член 38

Тугите стварни права со кои било оптоварено правото на долготраен закуп на градежно земјиште престануваат со престанокот на тоа право, ако со правното дело не е нешто друго определено.

Службеностите, заложните права и реални товари во корист и на товар на правото на долготраен закуп со објектот, остануваат како службености и реалните товари во корист, односно на товар на градежното земјиште со објектот, со дотогашниот ред на првенство.

Б. Право на краткотраен закуп

Член 39

На изградено градежно земјиште може да се основа право на краткотраен закуп заради поставување на урбана опрема. На неизградено градежно земјиште може да се основа право на краткотраен закуп за намени од времен карактер во функција на урбано живеење.

На изградено градежно земјиште краткотрајниот закуп може да трае до пет години со можност за продолжување, а на неизградено градежно земјиште до две години со можност за продолжување до реализација на урбанистичкиот план.

Член 40

Правото на краткотраен закуп се стекнува со договор во писмена форма.

На договорот од став 1 на овој член соодветно се применуваат одредбите од Законот за облигационите односи.

На градежно земјиште сопственост на Република Македонија, право на краткотраен закуп се стекнува со јавно надрдавање и со непосредна спогодба.

Општините, односно градот Скопје стекнуваат право на краткотраен закуп на градежно земјиште во сопственост на Република Македонија, по пат на непосредна спогодба.

Начинот и условите под кои изграденото и неизграденото градежно земјиште се дава под краткотраен закуп ги пропишува министерот кој раководи со Министерството за транспорт и врски.

3. Хипотека

Член 41

На градежно земјиште може да се заснова судска, законска и договорна хипотека, согласно со Законот за сопственост и другите стварни права и Законот за договорна хипотека.

III. УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

Член 42

Под уредување на градежно земјиште во смисла на овој закон се подразбира изградба на објекти на инфраструктурата, заради обезбедување на непречен пристап до градежната парцела од јавен пат, поставување на водоводна, канализациона (фекална и атмосферска), електрична, ПТТ и друга инсталација со приклучоци до градежната парцела.

Планирањето, проектирањето и изведувањето на инфраструктурата од ставот 1 на овој член се врши според просторните и урбанистичките планови и актите што ги заменуваат тие планови како и според коефициентот на искористување на земјиштето утврден со плановите.

Уредувањето на градежното земјиште од ставот 1 на овој член може да биде извршено целосно или делумно, што го определува општината односно градот Скопје.

Степенот на уреденост на градежното земјиште поблиску го пропишува министерот кој раководи со Министерството за транспорт и врски.

Член 43

Градење на објект се врши на уредено градежно земјиште.

Уредувањето на градежното земјиште во рамките на подрачјето утврдено со генерален урбанистички план за населено место и детален урбанистички план го вршат општините.

Уредувањето на градежното земјиште утврдено со урбанистичка документација на населено место и со актите што ги заменуваат плановите може да врши општината, а доколку општината не го уредува земјиштето, истото го врши инвеститорот на сопствен трошок за што не плаќа надоместок за уредување на градежно земјиште.

За подрачјето на градот Скопје, уредувањето на градежното земјиште за инфраструктурата од значење за градот утврдена со генералниот урбанистички план на Скопје го врши градот Скопје.

Уредувањето на градежно земјиште се врши врз основа на Програма.

Програмата од став 5 на овој член ја донесува советот на општината, односно советот на градот Скопје.

Експропријација на сопственоста и правата кои произлегуваат од неа, на земјиште, згради и други објекти (недвижности), заради изградба на објекти на инфраструктурата предвидени со Програмата за уредување на градежното земјиште, се врши во корист на Републиката, а за сметка на општините, односно градот Скопје.

На експроприраната недвижност од ставот 7 на овој член, општината, односно градот Скопје не плаќа надоместок за закуп во однос на Републиката.

Член 44

Уредувањето на градежното земјиште за изградба на објекти надвор од урбаниот опфат на населено место, како и во случаите кога уредувањето не е предвидено со Програмата, го врши инвеститорот на сопствен трошок.

Член 45

Програмата за уредување на градежното земјиште особено содржи:

- просторот кој е предмет на уредување;
- обемот на работите за подготвување и расчистување на градежното земјиште;
- обемот и степенот на опремување на градежно земјиште со објекти на основната и секундарната инфраструктура;
- изворите за финансирање на Програмата;
- пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште;
- висина на надоместок за уредување на градежно земјиште и неговата распределба;
- начин на распределба на средствата за финансирање за изградба и одржување на инфраструктурата;
- средства наменети за изработка на урбанистички планови и средства за изработка на документација за градење на инфраструктурни објекти;
- динамика на извршување на Програмата и
- објекти на инфраструктурата од јавен интерес на Републиката и оцена за нивно влијание врз животната средина и природата, согласно со закон, што ги финансира Републиката, односно инвеститор на кого земјиштето му го доделила Републиката.

Начинот на пресметување на трошоците за уредување на градежно земјиште според степенот на уреденост поблиску го пропишува министерот кој раководи со Министерството за транспорт и врски.

Член 46

За целосно уредено градежно земјиште инвеститорот плаќа надоместок до висината на реалните трошоци за уредување-целосен надоместок.

Во случај кога градежното земјиште делумно ќе се уредува или воопшто не ќе се уредува инвеститорот на објектот плаќа надоместок до висината на трошоците за делумното уредување на земјиштето-делумен надоместок, или воопшто не плаќа надоместок.

Во случај кога неуредено, односно делумно уредено градежно земјиште ќе се доуредува, надоместокот го плаќаат корисниците на објектите на инфраструктурата и субјектите кои стопанисуваат со нив.

Висината на надоместокот од ставовите 1 и 2 на овој член ја утврдува советот на општината, односно советот на градот Скопје, согласно со прописот од членот 45 став 2 на овој закон.

Во уредувањето на градежното земјиште учествува и општината, како и субјектите кои стопанисуваат со објектите на инфраструктурата.

Надоместокот од ставовите 1 и 2 на овој член не може да биде повисок од вистинските трошоци за уредувањето на градежното земјиште и може да се определи тој да се плаќа на рати.

Општината, односно градот Скопје за надоместокот од овој член, како и за начинот на плаќањето на надоместокот, со инвеститорот склучуваат договор.

Договорот од ставот 2 на овој член општината, односно градот Скопје, е должна да го склучи во рок од 15 дена од поднесувањето на барањето на инвеститорот, после кој рок, ќе се смета дека инвеститорот ќе гради на неуредено градежно земјиште и ќе се издаде одобрение за градење на објектот.

Одобрение за градење на објект не може да се издаде без склучен договор за плаќањето на надоместокот за уредување на градежното земјиште, освен за случаите од член 44 на овој закон и став 8 од овој член.

Средствата од надоместокот од ставовите 1 и 2 на овој член се приход на општината, односно градот Скопје и се користат за реализирање на Програмата за уредување на градежното земјиште од членот 43 на овој закон.

Член 47

Уредувањето на градежното земјиште во границите на градежната парцела со комунална и сообраќајна инфраструктура и партерно уредување го врши инвеститорот.

Член 48

Одржувањето на објектите на инфраструктурата на уреденото градежно земјиште, го вршат субјектите кои стопанисуваат со објектите на инфраструктурата.

Програма за одржување на уреденото градежно земјиште донесува советот на општината, односно градот Скопје.

IV. ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

Член 49

Носителите на правото на користење на градежно земјиште со денот на влегување во сила на овој закон можат да стекнат право на сопственост на градежно земјиште под услови, начин и постапка утврдени со овој закон.

Член 50

На корисниците на градежното земјиште по основа на поранешна сопственост на земјиштето, правото на користење се трансформира во право на сопственост на градежното земјиште, со поднесување на барање од корисникот, а по барањето Министерството за транспорт и врски донесува решение за трансформација на ова право.

Корисници по основа на поранешна сопственост во смисла на став 1 на овој член се лицата кои биле сопственици на земјиштето на денот кога земјиштето е национализирано, односно поопштествено врз основа на акт донесен од надлежен орган (закон, одлука на околински народен одбор или одлука на собрание на општина) и корисници на кои им е пренесено правото на трајно користење на градежно неизградено земјиште согласно член 39 од Законот за национализација на наемните згради и градежно земјиште ("Службен лист на ФНРЈ" број 52/58) и задолжителните толкувања на членот 39 став 1 од овој закон ("Службен лист на ФНРЈ" број 24/59, 24/61 и 1/63), во периодот од 15 февруари 1968 година како ден кога е влезен во сила Сојузниот закон за определување на градежно земјиште во градовите и населбите од градски карактер ("Службен лист на СФРЈ" број 5/68 и 20/68), доколку според членот 5 од тој закон пренесеното трајно право на користење на градежното неизградено земјиште во овој период ги исполнува еден од следниве услови: договорот за пренос е заверен од орган надлежен за заверување, или е договорената цена исплатена преку банка и или ако лицето на кое му е пренесено правото на користење ги извршувало обврските спрема заедницата во однос на тоа земјиште.

Член 51

На корисниците на градежното земјиште по основа на купени станбени и други објекти на земјиште во општествена сопственост, односно сопственост на Република Македонија (со или без дефинирано дворно место), кои платиле надоместок за земјиштето, правото на користење на градежно земјиште се трансформира во право на сопственост со денот на влегувањето во сила на овој закон, ако поднесат валидни докази дека надоместокот за земјиштето е платен.

Во случај надоместокот од став 1 на овој член да не е платен, правото на користење се трансформира во право на сопственост доколку корисникот плати надоместок утврден со овој закон, во спротивност правото на користење се трансформира во право на долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија.

На корисниците на градежното земјиште кое им е доделено во општествена сопственост, односно сопственост на Република Македонија во трајно користење и изградиле објект, правото на користење се трансформира во право на сопственост на градежно земјиште целото или дел од тоа земјиште.

На трансформацијата според ставот 3 на овој член, соодветно се применуваат одредбите од Уредбата за начинот и постапката за утврдување на вредноста на имотот кој е предмет за денационализација, донесена согласно со одредбите на Законот за денационализација.

Член 52

На корисниците на градежното земјиште на кои им е доделено градежно земјиште за изградба на објект, за кое е платен надоместок и објектот е изграден, правото на користење се трансформира во право на сопственост по денот на влегувањето во сила на овој закон, врз основа на валидни докази дека надоместокот е платен.

Правото на користење од став 1 на овој член се трансформира во право на сопственост само во рамките на градежната парцела дефинирана со урбанистичкиот план или акт за планирање на просторот кој важел на денот на купувањето на објектот, но во согласност и со фактичките или правни промени на градежната парцела настанати врз основа на акти донесени од надлежни органи.

Член 53

Трансформацијата на градежното земјиште го опфаќа и користењето на градежното земјиште во сопственост на Република Македонија на кое е изграден објект или стан продаден според Законот за продажба

на станови во општествена сопственост и делови од згради и деловни простории продадени според Законот за продажба на деловните простории во сопственост на Република Македонија, или по друга основа овие објекти биле продадени, односно на друг начин отуѓени од државата, а пред изградбата на овие објекти не биле определени градежните парцели.

Со договорот за трансформација на правото на користење се утврдува површината на градежното земјиште на објектите од став 1 на овој член врз основа на урбанистички план, врз основа на кој се основаат права според одредбите на овој закон.

Во случај на спор, при утврдувањето на површината на градежното земјиште од став 2 на овој член разграничувањето на одделните површини го врши со решение Министерството за транспорт и врски.

Ако спорот од ставот 3 на овој член се однесува за утврдување на површина, односно граница на градежното земјиште на кое се основаат права согласно со став 1 на овој член и градежното земјиште на кое постои право на сопственост, спорот се решава во вонпарнична постапка за уредување на меѓи.

Правото на градежното земјиште што се трансформира во сопственичко право или во право на долготраен закуп се утврдува во идеални делови ако има повеќе сопственици на објектите изградени на него, сразмерно на големината на сосопственичкиот дел, односно на сопственоста на посебен дел од објектот.

Правото трансформирано во смисла на став 1 на овој член на кое постои објект или постојат делови од објект во заедничка сопственост се утврдува како заедничка сопственост.

Член 54

Правото на користење на градежното земјиште кое било стекнато со општествен капитал по основа на доделување или по основа на користење на објект изграден на градежно земјиште, за вршење на стопанска или друга дејност на општествено-правно лице и друго лице, а кое не можело да биде носител на правото на сопственост независно или не трансформација на општествениот капитал, со денот на влегувањето во сила на овој закон се трансформира во право на долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија.

На корисниците на земјиштето од став 1 на овој член може со договор да им се пренесе во сопственост целото или дел од тоа земјиште по решавањето на денационализацијата на градежното земјиште, на начин утврден со овој закон.

Член 55

На корисниците на градежното земјиште на кои земјиштето им е доделено по пат на јавно наддавање, односно непосредна спогодба (платено), правото на користење се трансформира во право на сопственост со денот на влегувањето во сила на овој закон, со приложување на валидни докази за начинот на плаќање.

На странски лица на кои градежното земјиште им е доделено на начин утврден во ставот 1 на овој член, согласно со Законот за сопственост и другите стварни права, правото на користење на градежното земјиште се трансформира во право на долготраен закуп, со приложување на валидни докази за начинот на плаќање.

Член 56

Со денот на влегувањето во сила на овој закон, градежното земјиште во општините, односно градот Скопје на кое има изградено објекти кои со делбен биланс се пренесени на општините, односно градот Скопје, правото на користење на земјиштето кое служи за редовна употреба на тие објекти, се трансформира во право на долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија.

Член 57

За трансформација на правото на користење на градежното земјиште во право на сопственост, сопственикот со Република Македонија склучува договор. Договорот во име на Република Македонија го склучува министерот кој раководи со Министерството за транспорт и врски.

Договорот за трансформација на правото на користење има правно дејство само ако е склучен во писмена форма и е правна основа за стекнување на правото на сопственост, односно право на долготраен закуп на градежното земјиште.

Носителот на правото на користење на основа на договор за трансформација на правото на користење според став 2 од овој член може да бара запишување на правото на сопственост на градежно земјиште во јавната книга. Запишувањето во јавната книга е законски начин за стекнување на право на сопственост на градежното земјиште.

Член 58

Со договорот за трансформација на правото на користење се утврдува површината на градежното земјиште и на објектите врз основа на урбанистички план.

Во случај на спор, при утврдување на површината на градежното земјиште од ставот 1 на овој член разграничувањето на одделните површини го врши со решение Министерството за транспорт и врски. Против решението е дозволена жалба до второстепената комисија во Владата на Република Македонија.

Доколку не се постигне спогодба за утврдување на површина, односно граница на градежното земјиште спорот се решава во вонпарнична постапка за уредување на меѓи.

Кога надоместокот за трансформација на градежното земјиште се плаќа на рати договорот од ставот 1 на овој член задолжително содржи клаузула дека отуѓувањето на земјиштето и на објектот врз основа на правно дело со надомест (цена), може да се изврши само доколку се платат сите рати од членот 61 на овој закон.

Член 59

Договорот за трансформација на правото на користење на градежното земјиште склучен спротивно на одредбите на овој закон е ништовен.

Тужба за поништување на договорот од ставот 1 на овој член поднесува јавниот правобранител на Република Македонија и лице кое има правен интерес.

Член 60

При трансформацијата на правото на користење во право на сопственост, односно право на долготраен закуп, градежното земјиште кое не припаѓа на градежната парцела предвидена со урбанистички план ќе се оформи во посебна градежна парцела со акт за планирање на просторот.

Ако вишокот од градежно земјиште не може да се формира како посебна градежна парцела, ќе се трансформира во право на сопственост односно право на долготраен закуп на сопственикот на градбата, ако тој тоа го бара, но за тој вишок е должен да плати зголемен надомест за градежно земјиште, од надоместокот определен согласно со одредбите на овој закон.

Член 61

Висината на надоместот за трансформацијата на градежното земјиште се определува во зависност од зоната и подзоната во која тоа се наоѓа; како и опременоста на земјиштето со примарна и секундарна инфраструктура. Висината на надоместот се определува според методологија што ја донесува Владата на Република Македонија.

Надоместокот за трансформација на градежното земјиште може да се плаќа и на рати. Ратите се полу-годишни кои можат да изнесуваат најмногу 40, во зависност од вкупната цена на градежното земјиште што се определува со методологијата од ставот 1 на овој член.

Член 62

Надоместокот за трансформација на градежното земјиште се изразува во девизи, а доколку со овој закон поинаку не е определено се плаќа со:

- денари и

- обврзници на Република Македонија издадени за намиривање на побарувањата на граѓаните по основа на депонираните девизни влогови или по други основи определени со закон.

Во договорот за трансформација задолжително се наведува висината на надоместокот за градежното земјиште изразена во девизи и со кои средства надоместокот е платен, односно ќе се плаќа.

Член 63

Средствата остварени со плаќање на надомест за трансформација на градежното земјиште според овој закон и припаѓаат на Република Македонија и се уплатуваат на посебна сметка.

Член 64

Правните лица покрај со средствата определени од член 62 на овој закон, надоместокот за градежно земјиште можат да го платат и со:

- акции што тие ги издаде според нивната номинална вредност при издавањето и

- претворање на износот на надоместот во сопственички удели на Републиката до висината на надоместокот.

Плаќањето на надоместокот од ставот 1 на овој член можат да го вршат правните лица откако се целосно трансформирани според одредбите на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал и е завршена постапката за денационализација на градежното земјиште.

Член 65

Со стекнувањето на правото на сопственост на градежното земјиште по пат на трансформација се воспоставува правно единство меѓу земјиштето и на него изградениот објект кои правно постојат само како еден предмет.

Ако со трансформацијата правото на сопственост го стекнале повеќе лица на идеални делови (сопственици на идеални делови), идеалниот дел на земјиштето и објектот е предмет во смисла на став 1 на овој член.

Службеностите, хипотеката и другите стварно-правни оптоварувања на објектот изграден на градежно земјиште кое се трансформирало, се протегаат и на земјиштето, ако со договорот за трансформација или со закон поинаку не е определено. На барањето од носителот на службеноста, хипотеката или друго стварно-правно оптоварување, оваа промена се запишува во јавната книга.

При продажбата на објектот во смисла на ставовите 1 и 2 на овој член, продавачот е должен да го плати надоместот за градежното земјиште во целост ако е единствен сопственик, а доколку има и други сопственици, само на делот што одговара на идеалниот дел на продавачот кога се продава тој дел.

Одредбата од став 4 на овој член важи и за заедничките сопственици на објектот што се продава.

Член 66

Начинот и условите за трансформација на правото на користење на градежното земјиште сопственост на Република Македонија, ги пропишува Владата на Република Македонија.

По барањето за спроведување на трансформацијата на правото на користење на градежното земјиште, одлучува министерот кој раководи со Министерството за транспорт и врски.

Министерот кој раководи со Министерството за транспорт и врски формира една или повеќе комисији за одлучување по барањата од ставот 2 на овој член.

Трансформацијата на правото на користење на градежното земјиште ќе се спроведе во рок од десет години од денот на влегувањето во сила на овој закон.

На барање од носителот на правото на користење на градежното земјиште, органот од став 2 на овој член е должен да постапи по барањето за трансформација.

Член 67

Отуѓување на објект може да се врши со отуѓување и на градежното земјиште врз кое е изграден објектот, по извршена трансформација на правото на користење на градежното земјиште.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 68

Лице кое користи земјиште пренесено од поранешен сопственик може да стекне право на сопственост на неизградено градежно земјиште според одредбите на овој закон ако земјиштето го користи врз основа на договор склучен со поранешниот сопственик повеќе од 20 години и доколку плати данок на промет на градежно земјиште.

Ако земјиштето од ставот 1 на овој член до денот на влегувањето во сила на овој закон е изградено градежно земјиште, корисникот на земјиштето во сопственост на Република Македонија може да стекне право на сопственост на земјиштето на начин, под услови и во постапка предвидени со Законот за просторно и урбанистичко планирање и Уредбата за условите, начинот и постапката за доделување на градежно земјиште.

Член 69

Прописите предвидени со овој закон Владата на Република Македонија ќе ги донесе во рок од три месеци од денот на неговото влегување во сила.

До донесување на прописот од членот 45 став 2 на овој закон важат програмите за уредување на градежно земјиште на општините, односно градот Скопје.

Член 70

Започнатите управни постапки за одземање од владение на градежното неизградено земјиште, со денот на влегувањето во сила на овој закон се запираат.

Започнатите постапки за доделување на градежно земјиште и предимственото право на користење на градежно неизградено земјиште на поранешниот сопственик за изградба на станбен и деловен објект, согласно со урбанистичкиот план, со денот на влегувањето во сила на овој закон продолжуваат по Законот согласно со кој е започната постапката.

Член 71

Објектите од времен карактер поставени на градежно земјиште врз основа на акт од надлежен орган до денот на влегувањето во сила на овој закон, продолжуваат да постојат до истекот на рокот утврден во актот за давање на времено користење на земјиштето, односно до реализацијата на урбанистичкиот план.

Член 72

Со влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат Законот за градежно земјиште ("Службен весник на СРМ" број 10/79, 18/89, 21/91 и "Службен весник на Република Македонија" број 71/96 и 18/99), член 26, алинеја 5 на член 27, глава III "Доделување на градежно земјиште" и членовите 28, 29 и 30 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" број 4/96, 28/97 и 18/99).

Член 73

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од денот на примената на Законот за сопственост и други стварни права.

1052.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за просторно и урбанистичко планирање,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 4 јули 2001 година.

Бр. 07-2496/1
4 јули 2001 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Звонко Мирчески, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

Член 1

Во Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" број 4/96, 28/97 и 18/99), во членот 7, точка 2, алинејата 4 се брише.

Член 2

Во членот 10 ставот 2 се менува и гласи:
"Генералниот урбанистички план содржи синтезен графички приказ на планските решенија во границата на урбаното подрачје со билансни показатели за урбаните единици и блокови и за инфраструктурата. Синтезниот графички приказ содржи: граница на урбаното подрачје, намена на земјиштето на урбаните блокови, решенија на генерални водови и објекти на сообраќајна и друга инфраструктура. Билансните показатели содржат: податоци за површините и намените, показатели за инфраструктурата и параметри за уредување на просторот на урбаните блокови согласно со соодветните стандарди и нормативи. Генералниот урбанистички план, како план од пониско ниво, мора да биде усогласен со Просторниот план."

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
"Документацијата на Генералниот урбанистички план за постојната состојба и проекциите претставува документациона основа на планот, која заедно со нацртот на планот се доставува на стручна ревизија според членот 19 на овој закон."

Член 3

Во членот 11 ставот 2 се менува и гласи:
"Опфатот на урбаниот блок за кој се изработува детален урбанистички план може да изнесува максимум 30 хектари, а минималниот опфат зависи од големината на урбаниот модул определен со сообраќајници, водотеци и слично, со максимално почитување на постојната состојба, доколку е во согласност со Генералниот урбанистички план."

По ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4, кои гласат:

"Деталниот урбанистички план содржи синтезен графички приказ на планските решенија во границата на урбаното подрачје со билансни показатели за урбаните модули и инфраструктурата. Синтезниот графички приказ содржи: граница на урбаното подрачје; намена на земјиштето на урбаните модули со градежни парцели; површини за изградба на објекти определени со градежни линии и максимална висина, сообраќајна мрежа со нивелманско решение; решенија на секундарни водови и објекти на инфраструктура. Билансните показатели содржат: податоци за површините, показатели за инфраструктурата и параметри за уредување на просторот на урбаните модули согласно со соодветните стандарди и нормативи. Деталниот урбанистички план, како план од пониско ниво, мора да биде усогласен со Генералниот урбанистички план.
Документацијата на Деталниот урбанистички план за постојната состојба и проекциите претставува документациона основа на планот, која заедно со нацрт планот се доставува на стручна ревизија според член 19 на овој закон."

лени со градежни линии и максимална висина, сообраќајна мрежа со нивелманско решение; решенија на секундарни водови и објекти на инфраструктура. Билансните показатели содржат: податоци за површините, показатели за инфраструктурата и параметри за уредување на просторот на урбаните модули согласно со соодветните стандарди и нормативи. Деталниот урбанистички план, како план од пониско ниво, мора да биде усогласен со Генералниот урбанистички план.
Документацијата на Деталниот урбанистички план за постојната состојба и проекциите претставува документациона основа на планот, која заедно со нацрт планот се доставува на стручна ревизија според член 19 на овој закон."

Ставот 3 станува став 5.

Член 4

Во членот 12 ставот 2 се менува и гласи:
"Урбанистичката документација од ставот 1 на овој член содржи синтезен графички приказ на планските решенија во границата на урбаното подрачје со билансни показатели за урбаните блокови и инфраструктурата. Синтезниот графички приказ содржи: граница на урбаното подрачје, намена на земјиштето на урбаните блокови, основна сообраќајна и друга инфраструктура. Билансните показатели содржат: податоци за површините, показатели за инфраструктурата и параметри за уредување на просторот на урбаните блокови согласно со соодветните стандарди и нормативи."

Член 5

Членот 12 - а се брише.

Член 6

Членот 13 се менува и гласи:
"За изработување на плановите од членот 7 точка 1 и од членот 8 став 3 на овој закон, Владата на Република Македонија донесува годишна програма на предлог на министерството надлежно за работите на просторното планирање.

За изработување на генерални урбанистички планови и за учество во изработување на плановите од членот 7 точка 2 алинеи 2 и 3 на овој закон, Владата на Република Македонија донесува годишна програма на предлог на министерството надлежно за работите на уредувањето на просторот.

Програмите од ставовите 1 и 2 на овој член се финансираат од Буџетот на Република Македонија."

Член 7

Членот 14 се менува и гласи:
"За изработка на урбанистички планови од членот 7 точка 2 на овој закон и општи акти според членот 25 на овој закон, општината и градот Скопје донесуваат годишна програма.

Програмата од ставот 1 на овој член се финансира од буџетот на општината и буџетот на градот Скопје и од заинтересирани правни и физички лица."

Член 8

Во членот 16, ставови 4 и 5, во членот 25, членот 27, членот 31 став 1, членот 38 став 2 и членот 42, зборот "урбанизмот" се заменува со зборовите: "уредувањето на просторот".

Член 9

Во членот 16, ставовите 1 и 2 се менуваат и гласат:
"Изработување на сите урбанистички планови врши правно лице овластено од министерот надлежен за работите на уредувањето на просторот, ако во редовен работен однос има најмалку три овластени лица - со лиценца за изработка на урбанистички планови.

По исклучок од ставот 1 на овој член, овластување за изработка на урбанистички планови, освен генерален урбанистички план, може да добие правно лице кое во редовен работен однос има најмалку едно овластено лице - со лиценца за изработка на урбанистички планови."

Член 10

Во членот 17 став 2 зборовите: "како и за урбанистички план за граничен премин и за локалитети со објекти од јавен интерес" се бришат.

Ставот 4 се менува и гласи:

"Стручната расправа по нацртот на просторниот план на Републиката и просторниот план на регион и национален парк, ја организира министерството надлежно за работите на просторното планирање."

По ставот 5 се додаваат три нови става 6, 7 и 8, кои гласат:

"Одлука за организирање стручна расправа по нацрт просторниот план на Републиката и просторниот план на регион и национален парк донесува Владата на Република Македонија по утврдување на нацрт планот, од страна на Министерството надлежно за работите на просторното планирање."

Одлука за организирање стручна расправа по нацрт просторниот план на општината и на Град Скопје, нацрт генералниот урбанистички план и јавна анкета по нацрт детален урбанистички план и урбанистичка документација за населено место во општината донесува градоначалникот на општината односно градоначалникот на Град Скопје, по утврдување на нацртот на планот од страна на општинската администрација.

Органите на државната управа, како и институциите особено од областа на заштитата на спомениците на културата, во текот на изработката на плановите од членот 7 на овој закон, доставуваат свои барања со предлог на мерки на закон, доставување и уредување на просторот."

Член 11

Во членот 18, во ставот 1 зборовите: "15 дена", се заменуваат со зборовите: "10 дена".

Ставот 3 се менува и гласи:

"Извештај за стручната расправа за плановите од членот 17 став 4 на овој закон, со образложение за неприфатените забелешки, изработува министерството надлежно за работите на просторното планирање."

Член 12

Во членот 19 ставот 2 се менува и гласи:

"Стручната ревизија на просторните планови ја врши стручна комисија што ја формира министерот надлежен за работите на просторното планирање. Стручната ревизија на урбанистичките планови според Програмата од членот 13 на овој закон ја врши стручно научна институција или комисија што ја определува, односно формира министерот надлежен за работите на уредувањето на просторот. Стручната ревизија на урбанистичките планови според Програмата од членот 14 на овој закон ја врши правно лице кое има добиено овластување од член 16 став 1 на овој закон, што го определува градоначалникот."

По ставот 3 се додава став 4, кој гласи:

"Изработувачот на планот задолжително дава извештај за постапувањето по стручната ревизија."

Член 13

Во членот 20 став 2 алинеја 2 зборовите: "урбанистички план за граничен премин и за локалитет со објекти од јавен интерес", се бришат.

Член 14

Членот 21-а се менува и гласи:

"При изработување на урбанистички план од членот 7, точка 2, општ акт од членот 25 и урбанистички проект од членот 32 на овој закон, задолжително се применуваат нормативи и стандарди за уредување на просторот."

Со стандардите и нормативите од став 1 на овој член се утврдуваат основите за порационално планирање, уредување и користење на просторот, создавање услови за хумано живеење и работа на граѓаните.

Стандардите и нормативите од ставот 1 на овој член, ги донесува министерот надлежен за работите на уредувањето на просторот."

Член 15

Членот 21-б се брише.

Член 16

Во членот 22 ставовите 1, 2 и 3 се менуваат и гласат:

"Собранието на Република Македонија донесува Просторен план на Републиката, просторен план на регион и просторен план на национален парк."

Советот на Град Скопје донесува просторен план на Град Скопје, а советот на општината донесува просторен план на општината."

Општината донесува урбанистички планови од членот 7 точка 2 на овој закон."

Ставовите 6 и 7 се менуваат и гласат:

"Просторните планови од ставот 2 на овој член се донесуваат по издавањето согласност на предлогот на планот од страна на министерството надлежно за работите на просторното планирање. Урбанистичките планови од ставовите 3, 4 и 5 на овој член се донесуваат по издавањето согласност на предлогот на планот од страна на министерството надлежно за работите на уредувањето на просторот."

Одлуката за донесување на плановите од ставот 2 на овој член задолжително се доставува до министерството надлежно за работите на просторното планирање со заверен примерок од донесениот план. Одлуката за донесување на плановите од ставовите 3, 4 и 5 на овој член задолжително се доставува до министерството надлежно за работите на уредувањето на просторот со заверен примерок од донесениот план."

Член 17

Во членот 23 став 1, зборовите: "е донесен", се заменуваат со зборовите: "е изработен".

Во ставот 2, зборовите: "30 дена од", се заменуваат со зборовите: "20 дена од денот на".

Член 18

Членот 26-а се менува и гласи:

"Заради обезбедување на неопходни хигиенско-технички услови во објектите изградени согласно со прописите што важеле во времето на изградбата, а чие натамошно постоење со урбанистички план не се предвидува, на барање на сопственикот на објектот може да се издаде одобрение за урбани санациони мерки, со максимално зголемување на габаритот на објектот до 10 метри квадратни за неопходните санитарни и други потреби, до реализацијата на урбанистичкиот план. Проектот за урбани санациони мерки содржи приказ на постојната состојба на објектот и предвидените санациони мерки."

Член 19

"Во членот 27 во алинеја 1 зборовите во заградата "член 7", се заменуваат со зборовите: "(член 10, 11 и 12)", во алинеја 3, наместо зборот "плановите" да стојат зборовите: "урбанистичките планови", а во алинеја 4, зборовите во заградата "член 11", се заменуваат со зборовите: "(член 26-а)".

Член 20

Во членот 31 ставот 3 се менува и гласи:

"Условите за градба се основа за изработка на проектна документација за градба на објектот. Ако условите не содржат доволно податоци, истите се основа за изработка на урбанистички проект".

Член 21

Во членот 32 во став 1, зборот "комплекси", се заменува со зборовите: "урбани модули", а зборот "планирање" се заменува со зборот "уредување".

Ставот 2 се менува и гласи:

"Урбанистичкиот проект го заверува органот кој ги соопштува условите за градба. Заверениот урбанистички проект претставува основа за оформување подетални услови за градба на објект и за изработка на проектна документација за градба на објектот."

По ставот 2 се додаваат четири нови става 3,4, 5 и 6, кои гласат:

"На урбанистичкиот проект за уредување на граничен премин, за слободна економска зона, за магистрални инфраструктурни коридори и за локалитети со објекти за потребите на државата, согласност дава министерот надлежен за работите на уредувањето на просторот.

Изработката на урбанистичките проекти од ставот 3 на овој член и други проекти за унапредување на уредувањето на просторот во државата, се врши според годишна Програма што ја донесува министерот надлежен за работите на уредувањето на просторот, според средствата предвидени за таа намена во Буџетот на Република Македонија.

За објекти и комплекси од јавен интерес утврдени во деталните урбанистички планови, во рамки на определена градежна парцела, може да се врши уредување на комплексот и предвидување нови содржини во согласност со планираните намени според конкретните потреби, со изработка на урбанистички проект, со примена на стандардите и нормативите за уредување на просторот.

Изработувањето на урбанистички проект, го врши правно лице од членот 16 ставови 1 и 2 на овој закон, како и правно лице регистрирано за проектирање на објекти."

Член 22

Во членот 35 по зборовите: "член 25 на овој закон", се додаваат зборовите: "како и урбанистичкиот проект од членовите 31 и 32 на овој закон".

Член 23

Во членот 36, во ставот 1, зборовите: "0,5%" се заменуваат со зборовите: "0,2% за производни објекти и 0,4% за други објекти,."

Ставот 2 се менува и гласи:

"Средствата во висина од 50 % наменети за изработка на плановите од ставот 1 на овој член, се приход на Буџетот на Република Македонија, а 50 % се приход на буџетот на општините."

Член 24

Членот 39 се менува и гласи:

"Надзор над примената на овој закон, како и на прописите донесени врз основа на него врши министерството надлежно за работите на уредувањето на просторот, а во делот за просторното планирање врши министерството надлежно за работите на просторното планирање."

Член 25

Членот 40 се менува и гласи:

"Инспекциски надзор на спроведувањето на овој закон врши Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам, како орган во состав на Министерството за транспорт и врски."

Член 26

Министерот надлежен за работите на уредувањето на просторот ќе ги донесе стандардите и нормативите за уредување на просторот од член 21 -а на овој закон, во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон,

До донесувањето на стандардите и нормативите од ставот 1 на овој член ќе се применуваат постојните стандарди и нормативи.

Започнатите постапки за донесување на урбанистичките планови ќе продолжат според одредбите на овој закон.

Донесените урбанистички планови до денот на влегувањето во сила на овој закон, за кои не е издадена согласност, потребно е да добијат согласност за спроведување на планот.

Член 27

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

1053.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДОТ СКОПЈЕ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за Градот Скопје,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 4 јули 2001 година.

Бр. 07-2469/1
4 јули 2001 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Звонко Мирчески, с.р.

ЗА К О Н

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДОТ СКОПЈЕ

Член 1

Во Законот за Градот Скопје ("Службен весник на Република Македонија" бр. 49/96), членот 15 се брише.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

1054.

Врз основа на член 11, став 1, точка 6 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12. 06. 2001 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ДЕЛЕЊЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ "СТУДЕНЧИЦА И ЗЛЕТОВИЦА" - ЦО - СКОПЈЕ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката за делење на Јавното претпријатие за водоснабдување "Студенчица и Злетовица"-ЦО-Скопје, бр. 0201-267, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие за водоснабдување "Студенчица и Злетовица"-ЦО-Скопје, на седницата одржана на 9.05.2001 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-3213/1
12 јуни 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1055.

Врз основа на член 35 од Законот за изменување и дополнување на Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Сл. весник на РМ" бр. 17/91), Државниот завод за геодетски работи, донесува

Р Е Ш Е Н И Е

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Петришино - Општина Пробиштип.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Сл. весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-3478/1 Директор,
10 јули 2001 година дипл. правник **Мирче Горговски**, с.р.
Скопје

ЈП ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ "СТУДЕНЧИЦА И ЗЛЕТОВИЦА"

23.

Врз основа на член 19 став 2 точка 2 од Законот за јавните претпријатија ("Сл. весник на РМ" бр. 38/96), Управниот одбор на Јавното претпријатие за водоснабдување "Студенчица и Злетовица" ЦО Скопје, на седницата одржана на 09.05.2001 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДЕЛЕЊЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ "СТУДЕНЧИЦА И ЗЛЕТО- ВИЦА" ЦО СКОПЈЕ

Член 1

Постојното Јавно претпријатие за водоснабдување "Студенчица и Злетовица" ЦО Скопје, се дели на две претпријатија:

1. Јавно претпријатие за водоснабдување "Студенчица".

Скратен назив на претпријатието гласи: ЈП "Студенчица" со седиште во Скопје.

2. Јавно претпријатие за извршување на водостопански дејности ХС "Злетовица".

Скратен назив на претпријатието гласи: ЈП ХС "Злетовица" со седиште во Пробиштип.

Член 2

Јавното претпријатие за водоснабдување "Студенчица" ги врши следните дејности:

41.0 - Собирање, пречистување и дистрибуција на вода за пиење и прехранбена вода, и

Одржување и експлоатација на Регионалниот водовод "Студенчица" за потребите на делови од општините Кичево, Македонски Брод, Крушево, Прилеп и РЕК "Осломеј".

Член 3

ЈП за извршување на водостопански дејности ХС "Злетовица" ќе ги врши следните дејности:

01.41/1 - Искористување на водите во земјоделството;

14.21 - Вадење на чакал и песок;

40.10/1 - Производство на хидроелектрична енергија;

41.0 - Собирање, пречистување и дистрибуција на вода за пиење и прехранбена вода;

45.24. Изградба на хидроградежни објекти;

74.20/2 - Проектирање;

74.20/3 - Инженеринг.

Член 4

Капиталот и средствата од постојното ЈП за водоснабдување "Студенчица и Злетовица" ЦО Скопје останува во сопственост на ЈП "Студенчица" ЦО Скопје.

Вработените од постојното ЈП "Студенчица и Злетовица" ЦО Скопје остануваат во работен однос во ЈП "Студенчица" ЦО Скопје.

Член 5

Капиталот и средствата на ЈП за водоснабдување "Студенчица" ЦО Скопје се утврдуваат на вредност од 486.598.283,00 денари, искажан во биланс на состојба заклучно со 31.12.2000 година.

Правата и обврските на ЈП "Студенчица и Злетовица" ЦО Скопје во целост ги презема ЈП "Студенчица" ЦО Скопје.

ЈП за извршување на водостопански дејности "Злетовица" Пробиштип презема обврски паричните средства кои ЈП "Студенчица и Злетовица" ЦО Скопје, ги има потрошено за изработка на проектна документација и позајмици на финансиски средства за проектот ХС "Злетовица" на правниот субјект ДОО ХС "Злетовица" Пробиштип, во износ од 1.305.059,00 со состојба заклучно со 31.01.2001 година, да му ги исплати на ЈП "Студенчица" ЦО Скопје во рок од 3 месеци од неговото конституирање.

Член 6

До конституирањето на Јавните претпријатија, директорот и Управниот одбор на Јавното претпријатие за водоснабдување "Студенчица и Злетовица" ЦО Скопје ќе ги вршат работите од својата надлежност.

Член 7

До конституирањето на јавните претпријатија ќе се применуваат општите акти на Јавното претпријатие за водоснабдување "Студенчица и Злетовица" ЦО Скопје.

Член 8

Именувањето на членови на Управниот одбор, одборот за контрола на материјално финансиското работење и директорот ќе го изврши Владата на РМ во рок од 2 месеци од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

ЈП "Студенчица и Злетовица" ЦО Скопје
Управен одбор
Претседател,
Милан Ставрев, с.р.

Одделението за кадровски и персонални работи во Владата на Република Македонија во Решението на Владата на Република Македонија бр. 17-3840/1 од 19 јуни 2001 година, објавено во "Службен весник на Република Македонија" бр. 49/2001, ја дава следната

И С П Р А В К А

- наместо "Славко Николовски, дипл. градежен инженер, директор на Основно друштво за градежништво-Пробиштип" треба да стои "Славко Николов, дипл. град. инж., сегашен директор на Друштвото со ограничена одговорност ХС "Злетовица"-Пробиштип.

Одделение за кадровски
и персонални работи

Огласен дел

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 17738/99, од 15.05.2000 година, во регистарската влошка бр. 020340167-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на претпријатие на Друштво за трговија и услуги на големо и мало АВТОДОМИНАТОР Стефан ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Робеспјерова" бр. 20-а, Скопје.

Фирмата на друштвото гласи: Друштво за трговија и услуги на големо и мало АВТОДОМИНАТОР Стефан ДООЕЛ увоз-извоз Скопје. Седиште на друштвото

то е: ул. "Робеспјерова" бр. 20-а, Скопје. Друштвото има единствен содружник и тоа: Попстефанов Стефан од Скопје, ул. "Робеспјерова" бр. 20-а.

Дејности што ќе ги обавува друштвото: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.50, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 74.12, 74.84, 92.34, 93.05. Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе ги обавува следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, застапување на странски правни и физички лица, реекспорт, изведување на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странско лице.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските преземени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

За управител на друштвото се определува лицето: Попстефанов Стефан од Скопје, ул. "Робеспјерова" бр. 20-а, кој е овластен да го застапува и претставува друштвото во внатрешното и надворешното трговско работење и со односите со трети лица, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 17738/99. (8370)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 11902/99, од 20.06.2000 година, во регистарската влошка бр. 02029953?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето на Друштво за трговија и посредување ЈАКУПИЦА Џемаил и др. ДОО експорт-импорт, с. Горно Јаболчиште - Велес.

Фирмата гласи: Друштво за трговија и посредување ЈАКУПИЦА Џемаил и др. ДОО експорт-импорт Велес. Седиштето е во с. Горно Јаболчиште, Велес. Содружници се: Џеамил Муртезанов од с. Горно Јаболчиште, Сејфулов Сабри од с. Горно Јаболчиште, Шефкет Таиров од с. Клуковец и Сејфи Муртезанов од с. Горно Јаболчиште.

Управител на Друштвото е Џемаил Муртезанов - без ограничување во овластувањето. Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските во правниот промет друштвото одговара со сите свои средства.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.41, 01.42, 02.01, 02.02, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21/2, 55.23, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 70.20, 71.21, 74.12, 74.13, 74.14, 74.14, 74.84. Надворешнотрговски дејности: надворешнотрговски промет со прехранбени производи, надворешнотрговски промет со непрехранбени производи, застапување на странски фирми, посредување во прометот, реекспорт, консигнациона продажба, угостителски и туристички услуги,

меѓународна шпедиција, агенциски услуги во областа на транспортот, лизинг работи, меѓународен транспорт на стоки и патници, долгорочна производствена кооперација, малограничен промет со Бугарија, Грција, СР Југославија и Албанија.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 11902/99. (8372)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 16266/99, од 29.03.2001 година, во регистарската влошка бр. 02037770?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на ТП Горѓи Ристо Грчев Продавница за авто-делови ФАВОРИТ-КИКО, ул. "30" бр. 17, Скопје.

Основач: Горѓи Грчев од Скопје, ул. "Петар Делан" 3/1-10.

Дејности: 50.30, 50.30/2, 50.30/3, 52.12, 52.46, 52.48.

Во правниот промет со трети лица ТП истапува во свое име и за своја сметка. Во правниот промет со трети лица ТП одговара со целиот свој имот.

Грчев Р. Горѓи - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 16266/99. (8373)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 6677/01, од 29.03.2001 година, во регистарската влошка бр. 02039075?-7-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на ЈАВНО РАДИО-ДИФУЗНО ПРЕТПРИЈАТИЕ РАДИО КРИВА ПАЛАНКА Крива Паланка, ул. "Маршал Тито" бб.

Скратен назив: ЈРП РКП.

Дејност: 92.20 - радио и телевизиски активности.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување: Јордан Костов без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 6677/01. (8374)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 11178/1999, од 27.04.2000 година, во регистарската влошка бр. 02031154?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето на претпријатието во Друштво за производство, трговија и услуги МИВА-96 Миле Петковски ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Антон Попов" бр. 129 - а, Скопје.

Содружник: Петковски Миле, ул. "Антон Попов" бр. 129-а, Скопје со Изјава од 20.06.1999 година.

Дејности: 19.30, 20.10/1, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 26.11, 26.12, 26.13/1, 26.13/2, 26.14, 26.15, 27.21, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.62, 28.75, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.50, 36.63, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84. Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе ги обавува следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, комисиона и

консигнациона продажба на стоки, меѓународна шпедиција, меѓународен превоз на патници и стоки, застапување странски фирми и посредување во надворешнотрговскиот промет.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања. За преземените обврски во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет, друштвото ќе го претставува и застапува како прв управител лицето Петковски Миле, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 11178/1999. (8376)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 10806/99, од 31.03.2000 година, во регистарската влошка бр. 02023590?3-03-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето на Друштво за производство, трговија и инженеринг АД ТЕХНОХРОМ Ана и Славе ДОО Скопје, ул. "Вера Циривири" бр. 18.

Назив: Друштво за производство, трговија и инженеринг АД Технохром Ана и Славе ДОО Скопје, ул. "Вера Циривири" бр. 18. Основач: Ана Николовска, Скопје, ул. "Вера Циривири" бр. 18 и Славе Николовски ул. "Вера Циривири" бр. 18, Скопје. Седиште: Скопје, ул. "Вера Циривири" бр. 18.

Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 15.12, 15.71, 15.72, 15.98/2, 16.00/1, 17.14, 17.17, 17.40/1, 17.52, 18.10, 18.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 27.10, 27.22, 27.31, 27.32, 27.33, 27.34, 27.35, 27.41, 27.42, 27.43, 27.45, 28.40, 28.61, 28.62, 28.63, 28.73, 28.74, 28.75, 29.14, 29.21, 29.24, 29.31, 29.32, 29.40, 29.53, 29.56, 29.72, 31.10, 31.20, 33.10, 34.30, 35.12, 35.41, 35.50, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.21, 36.22, 36.63, 37.10, 37.20, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.4/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.74, 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 70.31, 70.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.11, 74.13, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во меѓународен промет.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските во прометот со трети лица одговара со целокупниот свој имот. Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет е Ана Николовска и Славе Николовски - управители без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 10806/99. (8378)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 884/2001, од 30.30.2001 година, во регистарската влошка бр. 02007266?4-02-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на брокерско друштво на Брокерска Куќа БРО-ДИЛ АД Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 3.

Брокерска Куќа БРО-ДИЛ АД Скопје, се усогласува со Законот за хартии од вредност со Одлука за измена и дополнувања на Одлуката за основање на друштвото од 22.01.2001 година. Основната главнина на друштвото изнесува 150.000 ДЕМ (76.694 ЕВРА) односно 4.645.500,00 денари. Извршни членови на Од-

борот на Директори: Захари Арсенков од Скопје без ограничување и Јелена Аранѓеловиќ од Скопје со ограничување - може да потпишува само колективно со Претседателот на Одборот на Директори.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка; во свое име и за сметка на други лица; во име и за сметка на други лица; а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Дејности: 67.12 други помошни активности во финансиско посредување, неспомнати на друго место, примање и извршување на налози од инвеститорите што се однесуваат на купување и продажба на долгорочни хартии од вредност, како и извршување задачи на берзата или надвор од неа во име и за сметка на клиентот (посредување), советување на клиентите при издавање и тргување со долгорочни хартии од вредност (инвестиционо советување).

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 884/2001. (8380)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2998/99, од 31.03.2000 година, во регистарската влошка бр. 02026617?3-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на претпријатие со ЗТД на Друштво за транспорт РИМИ-ТРАНС ДОО Милан и други Кавадарци, ул. "Бел Камен" бр. 2/4.

Содружници: Стојановски Милан од Кавадарци и Дамков Ристо од Кавадарци.

Дејности: 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 60.24, 63.40, 74.84, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.46, 60.22, 93.05, 01.13/2, 50.20, 50.10, 50.30/1, 60.21, 60.23, 63.21, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, реекспорт, лизинг, меѓународен транспорт на стоки, продажба на стоки од консигнационни складови, малограничен промет со соседните земји: СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешен и НТП е Стојановски Милан, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2998/99. (8383)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 14982/99, од 09.05.2000 година, во регистарската влошка бр. 02031189?8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на претпријатие со ЗТД на Друштво за производство, трговија и услуги ФИТОМА Диме ДООЕЛ експорт-импорт Кавадарци, ул. "Македонија" бр. 5-1/2.

Дејности: 51.11, 51.18, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 51.38, 51.39, 51.44, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.64, 52.11, 52.12, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.42, 52.43, 52.44, 52.46, 52.44/4, 50.30/1, 51.70, 60.24, 60.23, 60.21, 74.84, 63.40, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.30, 01.41, 01.41/2, 01.43/3, 15.88, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.95, 15.98/1, 15.98/2, 45.34, 45.43, 45.45, 93.05, 02.02, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, продажба на стоки од консигнационни складови, малограничен промет со соседните земји: СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Диме Златев, управител со неограничени овластувања. Основач е лицето Диме Златев од Кавадарци, ул. "Македонија" бр. 5-1/2.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 14982/99. (8390)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 17429/99, од 20.03.2001 година, во регистарската влошка бр. 020379247-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштво за производство, трговија и градежништво НЕРА-АГ Неим ДОО увоз-извоз Долна Бањица, Долна Бањица.

Фирма: Друштво за производство, трговија и градежништво НЕРА-АГ Неим ДОО увоз-извоз Долна Бањица - Долна Бањица.

Седиште: Долна Бањица, општина Долна Бањица.

Основачи: Зендели Рамадан и Зендели Неим.

Управител: Зендели Рамадан.

Дејности: 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 27.51, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.24, 29.72, 33.10, 33.10/1, 35.50, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.22, 36.63, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.42, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.26, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.48, 52.50, 52.63, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12, 65.12/2, 65.12/3, 65.12/4, 65.21, 65.23, 67.11, 67.12, 67.13, 70.31, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 74.11, 74.14, 74.20, 74.20/5, 74.82, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, застапување на странски правни и физички лица, реекспорт.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 17429/99. (8394)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 359/2000, од 22.02.2001 година, во регистарската влошка бр. 030040287-1-06-000, го запиша во трговскиот регистар пристапување на содружник и зголемување на основната главнина на Друштво за трговија, транспорт и услуги Чоче Транс Венко Сампл и др. увоз-извоз с. Долни Балван, Карбинци.

Со одлука за пристапување на содружник - странско физичко лице и зголемување на основната главнина бр. 2/2000 од 20.07.2000 година, во друштвото со вложувања основни средства пристапува Валентина Трајчова од Медлинг, Австрија, бр. на пасош 605700, во износ од 75.000,00 денари или 2344 ДЕМ, основната главнина се зголемува и со вложување на обртни средства во износ од 90.000,00 денари од страна на содружникот Горанчо Трајчов. Во останатиот дел Договорот за основање на друштвото останува непроменет, а новиот содружник ги прифаќа сите одредби од Одлуката за пристапување и Договорот за основање.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 359/2000. (8371)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 563/2000, од 15.02.2001 година, во регистар-

ската влошка бр. 030061347-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар бришењето на уписот во трговскиот регистар на Трговец поединец Стерна Лидија Благој Стојкова ТП Кочани, ул. "9-ти мај" бр. 5.

Се брише уписот во трговскиот регистар што се води кај Основниот суд во Штип, на субјектот Трговец поединец Стерна Лидија Благој Стојкова ТП Кочани, ул. "9-ти мај" бр. 5, под датум 7 септември 1999 година со ознака Трег 2233/99 и број на регистарска влошка 030061347-6-01-000.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 563/2000. (8375)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 477/2000, од 13.02.2001 година, во регистарската влошка бр. 030053537-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштво за производство, трговија и услуги на големо и мало Гиб-Сто увоз-извоз Штип, ул. "Панче Карагозов" бр. 17.

Се брише: Дурдубакова Соња - управител без ограничување. Се запишува: Дурдубаков Бино - управител со неограничени овластувања.

Пречистен текст: Дурдубаков Бино - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 477/2000. (8377)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 62/2000, од 16.02.2001 година, во регистарската влошка бр. 030029007-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на овластено лице за застапување на Друштво за производство и трговија со сервис и одржување на противпожарни апарати и опрема за заштита Огно Стил увоз-извоз ДООЕЛ Штип, "Васил Доганџиски" 78.

Друштвото за производство и трговија со сервис и одржување на противпожарни апарати и опрема за заштита Огно Стил увоз-извоз ДООЕЛ Штип, "Васил Доганџиски" 78, врши промена на лице на овластено лице за застапување. Се брише Миховска Блага од Штип, ул. "Васил Доганџиски" бр. 78. Се запишува Миховска Александра од Штип, ул. "Васил Доганџиски" бр. 78.

Пречистениот текст гласи: Миховска Александра од Штип, ул. "Васил Доганџиски" бр. 78 - управител со неограничени овластувања во застапувањето на Друштвото.

Се брише: Миховска Блага од Штип, ул. "Васил Доганџиски" бр. 78 - управител со неограничени овластувања. Се запишува: Миховска Александра од Штип, ул. "Васил Доганџиски" бр. 78 - управител со неограничени овластувања.

Пречистениот текст гласи: Миховска Александра од Штип, ул. "Васил Доганџиски" бр. 78 - управител со неограничени овластувања во застапување на Друштвото.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 62/2000. (8379)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 550/2000, од 05.12.2000 година, во регистарската влошка бр. 030039867-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар преносот на удел и сопственост на удел и промената на лице за застапување на Друштво за трговија, угостителство и услуги Бонус-пром, Виолета Цицимова и др. јтд увоз-извоз Струмица, бул. "Маршал Тито" бр. 11-2/8, Струмица.

Се брише содружникот кој истапува Миродиева Даниела од Струмица; Се запишува содружникот кој пристапува Цицимов Анастас.

Се брише: Миродиева Даниела, застапник со неограничени овластувања и застапник во надворешнотрговскиот промет со неограничени овластувања. Се запишува: Ристова Даниела - застапник со неограничени овластувања и застапник во надворешнотрговскиот промет со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 550/2000. (8381)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 63/2001, од 09.02.2001 година, во регистарската влошка бр. 030080967-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на овластено лице на Друштво за производство, трговија и услуги Емпорио ДОО увоз-извоз Радовиш.

Досегашниот управител на ДОО Емпорио Радовиш Атасиос Влахов од Р. Грција се брише.

За нов управител се запишува лицето Серезлис Атасиос од Р. Грција, без ограничување.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 63/2001. (8382)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 33/2001, од 27.02.2001 година, во регистарската влошка бр. 1-13530-0, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Приватна здравствена организација - Специјалистичка ординација по интерна медицина "Д-р Златко Стојменов" п.о. ул. "Славчо Стојменски" бб - Штип.

Се брише: Златко Стојменов - директор со неограничени овластувања. Се запишува: Јулијана Мешинковска - директор со неограничени овластувања.

Пречистен текст: Јулијана Мешинковска - директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 33/2001. (8384)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 1131/2000, од 15.02.2001 година, во регистарската влошка бр. 03008242?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштво за производство, трговија и услуги Голд ДОО увоз-извоз Горѓи и др. с. Добрејци бр. 312, Струмица.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.41/3, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.20, 19.30, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 50.30/2, 60.22, 60.23, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Р. Бугарија и Р. Грција, реекспорт, застапување на странски фирми, меѓународен транспорт на стока и патници.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските спрема трети лица одговара со вкупниот свој имот.

Управител и застапник во надворешнотрговскиот промет со неограничени овластувања е лицето Спасов Горѓи.

Содружници: Горѓи Спасов и Кире Спасов.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 1131/2000. (8385)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 50/2001, од 06.02.2001 година, во регистар-

ската влошка бр. 030035337-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител и застапник на Друштво за трговија на големо и мало и услуги Декор увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, ул. "Гоце Делчев" бр. 11.

Со одлука бр. 03-39 од 12.12.2000 година, досегашниот управител и застапник во надворешнотрговскиот промет Тимов Кољо се разрешува, а за нов управител и застапник на надворешнотрговскиот промет се именува Тимова Викторија.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 50/2001. (8386)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2801/00, од 22.03.2001 година, во регистарската влошка бр. 020203567-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштво за производство и трговија на големо и мало ВА-ЛЕТА Петров Трајче ДООЕЛ увоз-извоз Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 60.

Петров Трајче - Управител со неограничени овластувања - се брише. Петрова Валентина - управител со неограничени овластувања - се запишува.

Пречистен текст: Петрова Валентина - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2801/00. (8387)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 590/2001, од 26.03.2001 година, во регистарската влошка бр. 020012688?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма и основач на Друштво за производство, трговија и информатички инженеринг СОФТМАК-Драган ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. "Перо Чичо" бр. 1 во Друштво за производство, трговија и информатички инженеринг СОФТМАК ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. "Перо Чичо" бр. 1.

Се менува фирмата и истиот ќе гласи Друштво за производство, трговија и информатички инженеринг СОФТМАК ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. "Перо Чичо" бр. 1.

Од Друштвото истапува: Петковски Драган од Куманово, а пристапува: Петковска Весна од Куманово.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 590/2001. (8388)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 558/01, од 26.03.2001 година, во регистарската влошка бр. 02007472?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Трговско друштво за промет и услуги МИОНА Маја ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Џон Кенеди" бр. 25/3-23, Скопје.

Се брише Елена Макриејска, се запишува Маја Цветановска.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 558/01. (8395)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 326/2001, од 06.03.2001 година, во регистарската влошка бр. 02031161?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејности на Друштво за производство, промет и услуги ДОМИТ Снежана ДООЕЛ Кавадарци, ул. "Западен булевар" бб.

Друштво за производство, промет и услуги ДОМИТ Снежана ДООЕЛ Кавадарци, ул. "Западен булевар" бб.

Дејноста се проширува уште со: 27.10, 27.21, 27.22, 27.31, 27.32, 27.33, 27.34, 27.35, 27.41, 27.42, 27.45, 28.11, 28.12, 28.22, 28.40, 28.51, 28.52, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.75, 45.22, 45.25, 51.44, 51.45, 51.52, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.43, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.50.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 326/2001. (8396)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1564/2000, од 16.10.2000 година, во регистарската влошка бр. 02010987?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главнина на Друштво за внатрешна и надворешна трговија САПОНИА-КОМЕРЦ Сапонија ДООЕЛ Скопје, бул. "Војводина" бб, Скопје.

Основната главнина на друштвото се зголемува за 309.900,00 денари или 10.000,00 ДЕМ.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1564/2000. (8400)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 7205/99, од 16.03.2000 година, во регистарската влошка бр. 02025992?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштво за производство, трговија и услуги ФИЛИПОВСКИ Стојан ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Клинска Леса" бр. 14, Скопје.

Дејности: 28.62, 28.63, 28.75, 28.61, 29.72, 36.11, 36.12, 36.13, 33.10/1, 35.50, 29.24, 36.14, 36.63, 34.30, 35.41, 32.10, 31.62, 31.30, 29.71, 31.50, 25.22, 20.40, 21.21, 21.25, 15.85, 15.84, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 63.40, 15.98/2, 60.10, 60.21, 60.23, 60.24, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.32, 52.50, 52.12, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.38, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.44, 51.55, 51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 50.30/1, 50.40, 50.40/1, 51.66, 51.45, 51.47, 51.52, 51.61, 51.62, 51.70, 51.57, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 74.40, 74.13, 74.84, 63.40, 74.20/3, 71.33, 70.31, 74.83, 72.30, 74.81, 92.31/1, 92.31/2, 92.32, 52.74, 28.52, 28.63, 52.72/1, 71.31, 71.32, 71.40, 74.82. Надворешнотрговски промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување, реекспорт, консигнација, малограничен промет со соседните земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Управител на друштвото ќе биде лицето Филипovski Стојан, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 7205/99. (8438)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 602/99, од 27.03.2001 година, во регистарската влошка бр. 02021070?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето на Друштво за производство, промет и услуги РЕМИ Мухарем ДООЕЛ извоз-увоз Дебар, ул. "22-ри Декември" бб.

Единствен содружник: Мухарем Дука од Гостивар, ул. "Борис Кидрич" бр. 35.

Дејности: 15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.88, 15.19, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39,

51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 60.21, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.82, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, консигнација, агенциски услуги во транспортот, посредување и застапување, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија, меѓународна шпедиција, транспорт на стоки во меѓународниот патен сообраќај. Во правниот промет друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Мухарем Дука - управител без ограничување во внатрешниот и надворешниот промет.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 602/99. (8440)

Основниот суд Скопје I - Скопје, го запиша во трговскиот регистар Трговско друштво за трговија, промет и услуги МИЈА КОМЕРЦ Валентина ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Бертранд Расел" бр. 25.

Се проширува: 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25.

Пречистен текст гласи: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 70.20, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.70, 74.81, 74.82, 92.33, 92.34, 93.04, 93.05, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 63.30. Надворешнотрговско работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, услуги на меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет на услуги со Албанија, Грција, Србија и Бугарија.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Валентина Митреска - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8441)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 16548/99, од 07.12.2000 година, во регистарската влошка бр. 02036119?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за трговија и услуги ФАЛКОН ДООЕЛ експорт-импорт Куманово, пл. "Н. Југославија" бб.

Основано со Изјава за основање од 29.12.1999 година. Содружник е Ловечкото друштво "СОКОЛ" Куманово, плоштад "Нова Југославија" бб.

Дејности: 01.50, 02.01, 02.02, 05.02, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 52.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23,

52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 55.11, 55.21/1, 55.21/2, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 63.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, посредување, застапување, консигнација, реекспорт и малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија.

Во правниот промет Друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со целиот свој имот.

Лидија Донева - управител со неограничени овластувања и застапник за надворешна трговија без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 16548/99. (8442)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 9453/99, од 14.03.2001 година, во регистарската влошка бр. 02036775?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Трговија на мало ТРГО-ПРОМЕТ ТП Станојко Киро Станојковски Скопје, с. Трубарско, ул. "Вера Јоциќ" бр. 30.

СТД - колонијална продавница "ТРГО-ПРОМЕТ" Станојковски Станојко Трубарско - Скопје е регистрирана со Решение бр. 12-3769 од 01.06.1990 година, основач е Станојковски Станојко од Скопје.

Дејности: 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. Лично - со целиот свој имот.

Управител на фирмата е Станојковски Станојко (без ограничување) од Скопје, с. Трубарско, ул. "Вера Јоциќ" бр. 30.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 9453/99. (8443)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 15588/99, од 09.02.2001 година, во регистарската влошка бр. 02039114?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Колонијал СВЕНИ ТП Светлана Благоја Додевска, ул. "Белградска" бр. 7-а, Скопје.

Основач: Светлана Додевска од Скопје.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара лично со целиот свој имот.

Управител на ТП е: Светлана Додевска - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 15588/99. (8444)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 15994/99, од 10.05.2000 година, во регистарската влошка бр. 02031839?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за производство, промет и услуги АГРО-АСПЕКТ Сузана и други ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Железничка" бр. 31.

Фирма: Друштво за производство, промет и услуги АГРО-АСПЕКТ Сузана и други ДОО увоз-извоз.

Седиште: Скопје, ул. "Железничка" бр. 31.

Содружници: Сузана Димишковска - Николовска од Велес, Васил Николовски од Велес и Петре Николовски од Скопје.

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22,

01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 01.41/2, 01.41/3, 01.42, 05.02, 11.20, 14.11, 14.12, 14.21, 14.22, 14.30, 14.50, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 16.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.92, 15.93, 15.94, 15.96, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.17, 17.30, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.52, 17.53, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 24.20, 24.30, 24.51, 24.52, 24.63, 24.65, 24.66, 25.13, 25.22, 25.23, 25.24, 26.21, 26.23, 26.24, 26.25, 26.53, 26.61, 26.62, 26.64, 26.65, 26.66, 26.82, 26.82/2, 28.11, 28.12, 28.40, 28.51, 28.52, 28.62, 28.63, 28.73, 28.73, 28.74, 28.75, 29.11, 29.22, 29.24, 29.31, 29.32, 29.40, 29.51, 29.52, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 29.71, 29.72, 30.01, 30.02, 31.10, 31.20, 31.50, 31.61, 31.62, 32.10, 32.20, 32.30, 33.10, 33.10/1, 33.10/2, 33.20, 33.30, 33.40, 33.50, 34.30, 35.11, 35.12, 35.42, 35.43, 35.50, 36.11, 36.12, 36.14, 36.22, 36.30, 36.40, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 37.10, 37.20, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 61.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.10, 61.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.23, 63.30, 63.40, 70.20, 70.31, 71.10, 71.21, 71.22, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.84, 92.33, 92.34, 93.01, 93.02, 93.03, 93.04, 93.05, 80.42.

Управител: Сузана Димишковска Николовска, без ограничување.

Друштвото во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со сиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 15994/99. (8445)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 11940/99, од 29.02.2000 година, во регистарската влошка бр. 02024809?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштво за производство, трговија и услуги ДРЕН-КОМЕРЦ Тони и др. ДОО експорт-импорт Тетово, ул. "154" бр. 5.

Дејности: 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 63.30, 65.12/3, 71.10, 74.12, 74.84, 45.45, 45.21/1, 45.21/2, 20.10/1, 20.30, 20.51, 25.22, 25.21, 25.24, 28.11, 28.12, 28.40, 34.30, 93.01, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување, посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет со СР Југославија, Р. Албанија, Р. Бугарија и Р. Грција, консигнација, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај.

Неограничени овластувања, целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Самојловски То-ни - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 11940/99. (8446)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 5589/99, од 23.03.2001 година, во регистарската влошка бр. 02036727?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на СТД со ЗТД на ТП ПОЛИПРОМ промет на мало Петар Стојмир Илиев, ул. "Ратко Митровиќ" бр. 5, Скопје.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33.

Основач и управител без ограничување е Петар Илиев, ул. "Ратко Митровиќ" бр. 5, Скопје.

Трговец поединец во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5589/99. (8447)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1087/2001, од 23.03.2001 година, во регистарската влошка бр. 02046337?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштво за производство, преработка, внатрешен и надворешен промет на стоки и услуги КРИНЕР КОМЕРЦ Димче ДООЕЛ Скопје, ул. "Титовоужичка" бр. 10.

Дејности: 14.40, 15.32, 15.33, 15.62, 15.71, 15.83, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.92, 15.98/2, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.46, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.11, 55.12, 55.22, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/2, 65.12/3, 65.12/4, 74.13, 74.14, 74.40, 74.84. Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен превоз на стоки, консигнациона продажба на стоки и шпедиција, застапување и посредување на странски физички и правни лица во надворешниот промет на стоки и услуги.

Друштвото во правниот промет со трети лица ќе настапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица друштвото ќе одговара со целокупниот свој имот.

Лицето овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет е Велкоски Димче - управител без ограничување.

Основачот Аница Велкоска истапува поради смрт, согласно наследно решение бр. 299/01 од 21.03.2001 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1087/2001. (8448)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 8625/99, од 19.03.2001 година, во регистарската влошка бр. 02037016?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за трговија и услуги ТРО-ПИК-МС Марина ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Бриселска" бр. 8-2/12.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66,

51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.33, 71.34, 71.40, 74.40, 74.84, 93.02, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување, меѓународен друмски сообраќај, реекспорт, меѓународна шпедиција, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските во правниот промет друштвото одговара со целокупниот имот.

Се врши промена на презиме: наместо Саздовска Марина - директор без ограничување се запишува Јаневска Марина.

Пречистен текст: Јаневска Марина - управител без ограничување во внатрешен промет.

Се врши промена на презиме: наместо Саздовска Марина - директор без ограничување се запишува Јаневска Марина.

Пречистен текст: Јаневска Марина - Управител без ограничување во надворешен промет.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 8625/99. (8449)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Ст.бр. 251/01 од 03.07.2001 година, над должникот Трговско претпријатие "ВУЛЕ ЈУНИОР" експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "13" бр. 91 и жиро сметка бр. 40100-601-62319, истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Трговско претпријатие "ВУЛЕ ЈУНИОР" експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "13" бр. 91 и жиро сметка бр. 40100-601-62319, се заклучува.

Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17345)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решение II. Ст.бр. 210/01 од 30.05.2001 година отворена е стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги "ВИДЕН" ДОО Скопје, со седиште на ул. "Јуриј Гагарин" бр. 45-3/14 и жиро сметка бр.40120-601-106893, впишан во судскиот регистар во регистарска влошка бр. 1-15408-0-0-0.

За стечаен управник се определува Душко Тодевски од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да го пријават своето побарување кај стечајниот управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник.

Се закажува рочиште на собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања и рочиште на собрание на доверителите на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постапката кое ќе се одржи на ден 11.07.2001 година во 08.30 часот во соба бр. 44 во зградата на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Да се објави оглас на огласната табла на судот и во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17286)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение II.Ст.бр. 15/00 од 22.05.2001 година, се отвора

стечајна постапка над должникот Производно, трговско претпријатие "АНАБЕЛ КОМПАНИ" ДОО со ПО со седиште на ул. "Рилски Конгрес" бр. 57, со жиро сметка бр. 40100-601-268464 и регистарска влошка бр. 1-31261-0-0-0 при регистарот на Основен суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Производно, трговско претпријатие "АНАБЕЛ КОМПАНИ" од Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основен суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (17280)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение III. Ст.бр. 150/01 од 06.06.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија ПАКОМ ИНЖЕНЕРИНГ Звонко и други, со седиште на бул. "Јане Сандански" бр. 18/3, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-409530 и регистарска влошка бр. 022-3187?-3-03 при регистарот на Основен суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка на должникот ДПТ ПАКОМ ИНЖЕНЕРИНГ - Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основен суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (17353)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение IV.Ст.бр. 77/00 од 27.06.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Производно, услужно, прометно претпријатие "НГ - КОМ" ДОО Скопје, со седиште на ул. "Коце Металец" бр. 76, со жиро сметка бр. 40110-601-87257 како и број на регистарска влошка 1-61147-0-0-0 при регистарот на Основен суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Производно, услужно, прометно претпријатие "НГ - КОМ" ДОО се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (16557)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение IV.Ст.бр. 151/01 од 26.06.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Трговско, производно претпријатие за надворешен и внатрешен промет "ВИТЛАР" ДОО Скопје, со седиште на ул. "Владимир Комаров" бр. 15/12, со жиро сметка бр. 40100-601-341076 како и број на регистарска влошка 1-18437-0-0-0 при регистарот на Основен суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот ТПП "ВИТЛАР" ДОО се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (17314)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 69/01 од 26.06.2001 година над ТП "ПУПУНЧЕВСКИ ВА-НЕ - ДРАГЕ" од с.Слепче, Демир Хисар, со дејност трговија, жиро сметка 40301-601-96188 при ЗПП филијала Битола отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (17164)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 139/01 од 26.06.2001 година над ТП "ЗОМА" Битола, ул. "Стив Наумов" бр. 99-А, со дејност трговија, жиро сметка

40300-601-91503 при ЗПП филијала Битола отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (17165)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 150/01 од 04.07.2001 година над ПТ "БОЛЕРО" Демир Хисар, ул. "Битолска" бб, со дејност угостителство, жиро сметка 40301-601-83562 при ЗПП филијала Битола отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (17382)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 151/01 над Претпријатие за производство, трговија и услуги, увоз-извоз Битола "СТАМЕНКОКОМЕРЦ" Битола, ул. "Димитар Влахов" бр. 5, со дејност услужна, жиро сметка 40300-601-55861 при ЗПП филијала Битола отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (17387)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 135/01 од 22.06.2001 година над ДООЕЛ "16-ти АПРИЛ" Битола, бул. "1-ви МАЈ" бр. 350, со дејност трговија, жиро сметка 40300-601-4529 при ЗПП филијала Битола отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (17390)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 152/01 над ПП "КАЛЧЕВСКИ КОМПАНИ" од Битола, ул. "Довлицик" бр. 174, со дејност трговија, жиро сметка 40300-601-54518 при ЗПП филијала Битола отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (17392)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 145/01 од 26.06.2001 година над Задруга за производство, трговија и услуги "ДРУГАР" увоз-извоз од Битола, ул. "Партизанска" бр. 87/14, со дејност производство - услуги, жиро сметка 40300-601-87374 при ЗПП филијала Битола отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (17396)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 127/01 од 03.07.2001 година над ДООЕЛ "КАЖАНИ ПРО-МЕТ" Битола, ул. "Новосадска" бр. 54, со дејност угостителство и трговија, жиро сметка 40300-601-18722 при ЗПП филијала Битола отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (17373)

Со решение на стечајниот совет на Основниот суд во Велес, Ст.бр. 5/01 од 29.06.2001 година се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија на големо и мало "БОНЕКС" ЦО Велес, со седиште на ул. "Максим Горки" бр. 51 и жиро сметка при ЗПП филијала Велес бр. 41600-697-8285 и број на регистарска влошка 1-9096-0-0-0 и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд во Велес. (16925)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение на овој суд Ст.бр. 428/97 од 17.04.2001 година, заклучена е стечајната постапка над должникот Прет-

пријатие за трговија, транспорт и туризам "ДРИТАН - ЕКСПОРТ" од с.Горна Бањица - Гостиварско.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од регистарот на претпријатијата при регистарското одделение на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Гостивар. (16601)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение на овој суд Ст.бр. 40/01 од 02.07.2001 година, отворена е стечајна постапка над должникот ТП промет на мало со текстил и конфекција "ЕРТАН" Емини Таџедин Ертан од с.Долна Бањица - гостиварско, но истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (17297)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение на овој суд Ст.бр. 28/01 од 28.06.2001 година отворена е стечајна постапка над ДППТ "ДИНО ТРАДЕ" Насуф и други ДОО експорт-импорт од с.Добридол - гостиварско, но истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (17292)

Основниот суд во Гевгелија објавува дека со решение Ст.бр. 7/01 од 27.04.2001 година е отворена стечајна постапка над стечајниот должник ПГУТ "МЕЛИН" експорт-импорт Д.О.О. од Валандово со седиште на ул."Никола Карев" бб, и жиро сметка бр. 410310-601-56533 при ЗПП Валандово, но истата не се спроведува заради немање на имот од кој би се намириле трошоците на стечајната постапка, па отворената стечајна постапка над должникот "МЕЛИН" од Валандово веднаш се заклучува.

Против ова решение дозволена е жалба во рок од 8 дена од објавувањето преку овој суд до Апелациониот суд во Скопје.

Од Основниот суд во Гевгелија. (17367)

Основниот суд во Кичево со решение Ст.бр. 32/01 од 21.06.2001 година отвори стечајна постапка над должникот Трговец поединец за сообраќај "ЧЕЛИКУ КОМЕРЦ" ТП Мехмеди Имет Аќиф од с.Зајас, општина Зајас, и истата не се спроведува поради немање на средства за стечајна маса и се заклучува стечајната постапка над наведениот должник согласно член 64 став 1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (17374)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 87/2001 од 21.06.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот ДПГУ "ЕКСПРЕС 2000" дооел од с.Старо Коњарево, Ново Село, Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-73163 што се води при ЗПП Филијала Струмица.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од Регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (16608)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 81/2001 од 18.06.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТ "ЖАК ПРОМЕТ" од Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-37784 што се води при ЗПП Филијала Струмица, меѓутоа поради немање имот на должникот е

одлучено отворената стечајна постапка да не се спроведе, туку истата да се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од Регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (16610)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 58/2001 од 20.06.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот Трговец поединец Васе Александар Тасев од Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-76022 што се води при ЗПП Филијала Струмица, меѓутоа поради немање имот на истиот одлучено е отворената постапка да се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од Регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (16612)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 88/2001 од 04.07.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот ДТ "НБА - КОМЕРЦ" ДООЕЛ Мургино, но поради немање имот на истиот е одлучено да не се спроведува туку да се заклучи.

Должникот е со жиро сметка бр. 41300-601-40253 што се води при ЗПП Филијала Струмица.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од Регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (17375)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 86/2001 од 21.06.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот ТП "ТРЕЛ" од Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-59262 што се води при ЗПП Филијала Струмица, но поради немање имот на должникот е одлучено истата да не се спроведува, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од Регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (17376)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 159/2000 од 20.06.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот Трговец поединец "Милица Јован Ристова" т.п. од с.Градско-Балдовици, Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-61993 што се води при ЗПП Филијала Струмица, но е одлучено истата да не се води поради немање имот над должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од Регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (17377)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 85/2001 од 26.06.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот ДТ "НИКИ КОМПАНИ" од Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-59673 што се води при ЗПП Филијала Струмица, но поради немање имот на должникот е одлучено истата да не се спроведува, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од Регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (17378)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст.бр. 84/2001 од 26.06.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот ДПТУ "МАСАКО" од Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-10537 што се води при ЗПП Филијала Струмица, но поради немање имот на должникот е одлучено истата да не се спроведува, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на Република Македонија".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од Регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (17379)

Основниот суд во Тетово со решение Ст.бр. 14/00 од 31.05.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот Продукција и емитување на радио и ТВ - програма "БЛЕТА" од Тетово, РТВ БЛЕТА Тетово, ул. "Горче Петров" бр. 39/3, со жиро сметка бр. 41500-603-1898 што се води при ЗПП - Тетово, запишана во регистарот при Окружниот стопански суд во Скопје под С.рег.бр. 9177/93 и влошка 1-39297 од 10.06.1995 година.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува, и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од регистарот на претпријатијата што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (17299)

Основниот суд во Тетово со решение Ст.бр. 9/01 од 31.05.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот Производно трговско претпријатие "МЕТИ КОМЕРЦ" од с.Порој, Тетово, со жиро сметка бр. 41500-601-16679 што се води при ЗПП - Тетово, регистрирано при Окружниот стопански суд во Скопје, со С.рег. бр. 4153/92 и регистарска влошка бр. 1-20412 од 12.06.1992 година.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува, и се заклучува, поради немање на имот.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од регистарот на претпријатијата што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (17303)

Основниот суд во Тетово со решение Ст.бр. 79/96 од 28.06.2001 година е прифатена програмата за финансиска консолидација и сопственичка трансформација на ПОКТУ "АГРОКООПЕРАЦИЈА" ДОО Тетово, и истата се одобрува.

Се дава согласност за отпочнување на постапката за трансформација на ПОКТУ "АГРОКООПЕРАЦИЈА" ДОО Тетово, согласно одлуката за давање согласност на агенцијата на РМ, за приватизација бр. 02-2704/1 од 08.05.2001 година.

Мерките и условите во програмата за финансиска консолидација и сопственичка трансформација на ПОКТУ "АГРОКООПЕРАЦИЈА" ДОО Тетово, имаат правно дејство спрема сите доверители чии побарувања се утврдени или дополнително ќе бидат утврдени.

Стечајната постапка над должникот ПОКТУ "АГРОКООПЕРАЦИЈА" ДОО Тетово, отворена со решение Ст.бр. 121/95 од 25.05.1995 година на Окружниот стопански суд Скопје, односно Ст.бр. 79/96 на Основниот суд во Тетово, се запира.

Од Основниот суд во Тетово. (17327)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 73/01 од 21.06.2001 година отвори стечајна постапка према должникот Трговско друштво за производство, трговија и услуги Жежоска Славица и други "ЦАНЕ КОМЕРЦ" увоз-извоз ДОО од Прилеп, со седиште на ул. "Стеван Димоски" бр. 26, запишано во регистарска влошка бр. 01007231?-3-03-000 во Основен суд во Битола со предмет на работење трговија на мало на делови и прибор за моторни возила со жиро сметка бр. 41100-601-28575 во ЗПП Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува но се заклучува.

Стечајната постапка се отвора поради престојна идна неликвидност.

Од Основниот суд во Прилеп. (17140)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 63/01 од 21.06.2001 година отвори стечајна постапка према должникот Претпријатие за транспорт, трговија и услуги увоз-извоз "БОРДАНО - ТРАНС" - Прилеп, со седиште на ул. "Кордун" бр. 3, запишан во регистарска влошка бр. 1-8608 со решение срег.бр. 5774/92 на Окружен стопански суд Битола, со основна дејност транспортни услуги во друмскиот сообраќај со жиро сметка бр. 41100-601-16140 при ЗПП Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (17208)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 72/01 од 15.06.2001 година отворена е стечајна постапка према должникот Приватно претпријатие за производство, занаетчиство, услуги и трговија на големо и мало увоз-извоз "Т - С КОМЕРЦ" - Прилеп ПО со седиште на ул. "К.Ј.Питу" бр. 7, запишан во регистарска влошка бр. 1-7456 со решение срег.бр. 4240/92 од 23.10.1992 година на Окружен стопански суд во Битола, со предмет на работење трговија на големо со лекови и санитарски материјал и жиро сметка бр. 41100-601-25526 во ЗПП - Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува но се заклучува.

Стечајната постапка се отвора поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (17293)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 75/01 од 21.06.2001 година отвори стечајна постапка према должникот Задруга за производство, промет и услуги "ДЕЈ - БОЈ" увоз-извоз Прилеп со ПО со седиште на ул. "Коле Неделковски" бр.2, регистрирана со регистарска влошка бр. 2-582 во Основниот суд во Битола и решение срег.бр. 2423/87 од 25.11.1997 година со предмет на работа производство на кожна галантерија и жиро сметка бр. 41100-601-48839 во ЗПП филијала Прилеп.

Стечајанат постапка према должникот не се спроведува но се заклучува.

Стечајната постапка се отвора поради престојна неизбегна неликвидност.

Од Основниот суд во Прилеп. (17294)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 62/01 од 21.06.2001 година отвори стечајна постапка према должникот Трговско друштво за превоз, угостителство, туризам и промет Живко Марковски и други "ПИ-ПИ" увоз-извоз ДОО Прилеп со седиште на ул. "Борка Талески" бр. 186 в, Прилеп, запишан во регистарска влошка 01001643?-3-06-000 на Основен суд во Битола, со предмет на работење трговско друштво за превоз, угостителство, туризам и промет со жиро сметка бр. 41100-601-42130 при ЗПП Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува но се заклучува.

Стечајната постапка се отвора поради престојна неизбегна неликвидност.

Од Основниот суд во Прилеп. (17295)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 38/01 од 27.06.2001 година отвори стечајна постапка према должникот Земјоделска задруга "ГАЛА" П.О. со седиште на ул. "Маркова" бр. 65 запишан во регистарска влошка бр. 2-427 Битола на Основниот суд во Битола, со предмет на работење трговија на мало со зеленчук, овошје и преработки со жиро сметка бр. 41100-601-37672 во ЗПП - Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (17296)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 57/01 од 21.06.2001 година отвори стечајна постапка према должникот Трговско друштво за трговија, транспорт, услуги на Крстеска Сузана "ММ - КОМЕРЦ" со седиште на ул. "Егејска" бр. 110 Прилеп запишана во регистарска влошка бр. 01010942?-8-01-000 со решение Т. рег. бр. 199/00 на Основниот суд во Битола со предмет со предмет на работење трговија на мало со метална стока, градежни бои и стакло со жиро сметка бр. 41100-601-48480 при ЗПП Прилеп.

Стечајна постапка према должникот не се спроведува но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (17298)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II Л.бр. 188/2001 од 05.06.2001 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија "ТЕХНОТРОНИК" извоз-увоз ДОО ул. "Баница" бр. 6, Скопје, со жиро сметка 40100-601-41154.

За ликвидатор се определува лицето Мазнев Благојче од Скопје, ул. "Баница" бр. 26.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавува-

њето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16687)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II Л.бр. 772/2000 од 22.06.2001 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за проектирање, угостителство, трговија на големо и мало увоз-извоз "ДАО" ДОО Скопје, бул. "ЈНА" бр. 54/3-9, со жиро сметка 40100-601-88644.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 50-3-4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16680)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II Л.бр. 174/2001 од 18.05.2001 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно, трговско и услужно претпријатие на големо и мало "А и М" ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Горче Петров" бр. 71, со жиро сметка 40120-601-351011.

За ликвидатор се определува лицето Александар Ѓорѓиевски од Скопје, ул. "Горче Петров" бр. 71.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16923)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I Л.бр. 127/2001 од 29.03.2001 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "БЕС СТАР" ДОО, Скопје, с. Буковик.

За ликвидатор се определува лицето Џемали Јашар од Скопје, с. Буковик, тел. 02/359-793.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16683)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II Л.бр. 66/2001 од 12.06.2001 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за инженеринг, производство, услуги и трговија "БЕМА-ТРАНС" ПО Скопје, ул. "Сава Ковачевски" бр. 9/13, со жиро сметка 40100-601-179161.

За ликвидатор се определува лицето Драган Величковски од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 72/2а.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17315)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II Л.бр. 220/2001 од 13.06.2001 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно транспортно трговско претпријатие "ЗЕКО КОМПАНИ" ДОО увоз-извоз, Скопје, с. Батинци, со жиро сметка 40100-601-320163.

За ликвидатор се определува лицето Мирјана Димитровска од Скопје, ул. "Јани Лукровски" бр. 10/44.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17312)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II Л.бр. 168/2001 од 26.04.2001 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие "Б и М-ШУТЕ" ЦО увоз-извоз Куманово, ул. "Никшиќка" бр. 1/1-17, со жиро сметка 40900-601-43687.

За ликвидатор се определува лицето Донка Божиновиќ од Куманово, ул. "Србо Томовиќ" бр. 31/6.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17306)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II Л.бр. 782/2000 од 18.05.2001 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Друштво за внатрешен и надворешен промет "СЕЛЕКТА КОМПАНИ" ДОО Скопје, ул. "Иво Рибар Лола" бр. 24/9, со жиро сметка 40100-601-375683.

За ликвидатор се определува лицето Марија Илијева од Скопје, ул. "Ленинова" бр. 14.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17162)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II Л.бр. 28/2001 од 29.03.2001 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Младинска задруга "МАК МОСТ" ЦО Скопје, ул. "Петре Георгиев" бб, барака 9, со жиро сметка 40100-601-224499.

За ликвидатор се определува лицето Митко Поповски, ул. "Леринска" бр. 45 б.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17342)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II Л.бр. 108/2001 од 20.03.2001 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за компјутерски услуги "СЕТ" ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Рузвелтова" бр. 15/2, Скопје, со жиро сметка 40120-601-396185.

За ликвидатор се определува лицето Раде Ристевски од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 42-1-5.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17343)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II Л.бр. 230/2001 од 15.06.2001 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие "АС ПАСИНГ" експорт-импорт ДОО Скопје, ул. "Црниче" бр. 30-а, со жиро сметка 40100-601-281711.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 68/4, тел. 454-808.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16929)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I Л.бр. 221/2001 од 13.06.2001 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот ТУП Трговско, услужно, транспортно претпријатие "БИБИ-ГО" ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Антон Попов" бр. 72/1, со жиро сметка 40110-601-248265.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 68/4, тел. 454-808.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16928)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Л.бр. 236/2001 од 02.07.2001 година, е отворена ликвидациона постапка на Друштво за трговија и услуги "КРИСТАЛ" увоз-извоз ЈТД Штип, но поради немање на материјални средства постапката се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од регистарот на претпријатија што се води при Основниот суд Штип.

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд Штип во Штип. (17167)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Л.бр. 54/2001 од 26.06.2001 година, е отворена ликвидациона постапка на Друштво за производство, трговија, сообраќај и услуги "МИК-ПЛАСТ" ЈТД Кети Лазарова и др. увоз-извоз Штип, но поради немање на материјални средства постапката се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од регистарот на претпријатија што се води при Основниот суд Штип.

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд Штип во Штип. (17169)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Л.бр. 79/2001 од 09.05.2001 година, е отворена ликвидациона постапка над Претпријатие во приватна сопственост за трговија на големо и мало, угостителство и туризам увоз-извоз "МАРИО-КОМЕРЦ" Берово, но поради немање на материјални средства постапката се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од регистарот на претпријатија што се води при Основниот суд во Штип.

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд Штип во Штип. (17305)

ЛИКВИДАЦИИ II

Ликвидаторот Јовица Деневски од Куманово запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. бр. 763 објавува дека Друштвото за трговија и транспорт "АВРО-ТРАНС" Јовица ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, со број на жиро сметка 40900-601-39591 отворена при ЗПП Филијала-Куманово е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (16678)

Ликвидаторот Селими Насер од Куманово, ул. "Др. Рибар" бр. 44 запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. бр. 234 објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги "БЛЕРИМ" Насер ДООЕЛ експорт-импорт Куманово, со број на жиро сметка 40900-601-31796 отворена при ЗПП Филијала-Куманово е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (16677)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Л.бр. 74/2001 од 02.07.2001 година, е отворена ликвидациона постапка на Претпријатије за промет на стоки на големо и мало, експорт-импорт Браќа Грбевски компани с. Малино, Лозово, но поради немање на материјални средства постапката се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од регистарот на претпријатија што се води при Основниот суд Штип.

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд Штип во Штип. (17318)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I Л.бр. 1681/2000 од 17.05.2001 година, е завршена ликвидацијата над Трговско претпријатије "СТЕЛА" увоз-извоз ЦО Скопје, ул. "АС-НОМ" бр. 64-2/28 и жиро сметка 40100-601-82406 и истото се брише од регистарот на овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17319)

Ликвидаторот Попоски Митко од Скопје, ул. "Леринска" бр. 45б запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. бр. 2425/2000 објавува дека Друштвото за внатрешен и надворешен промет, застапување и посредување "ДИПЛОМАТИК ТРЕЈД КОМПАНИ" Димитар и др. ДОО, со број на жиро сметка 40110-601-215115 отворена при ЗПП Филијала-Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (17346)

Ликвидаторот Даниела Јакимовска од Куманово, ул. "Ратко Митровиќ" бр. 18 запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. бр. 1080/2001 објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги "КОТОН" Јаготка увоз-извоз ДООЕЛ ул. "Ратко Митровиќ" бр. 18, Куманово, со број на жиро сметка 40900-601-61096 отворена при ЗПП Филијала-Куманово е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (16935)

Ликвидаторот Мирко Петрески од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 68/4 запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. бр. 1256/2001 објавува дека Друштвото за транспорт, шпедиција и трговија "ЕВРО ЕКСПРЕС СО" Димче ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со број на жиро сметка 40100-601-382770 отворена при ЗПП Филијала-Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 90 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (16931)

Ликвидаторот Мирко Петрески од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 68/4 запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. бр. 1706/2001 објавува дека Трговското друштво за производство, промет и услуги "САЛДО-Д" Добринка ДООЕЛ Скопје, со број на жиро сметка 40120-601-367952 отворена при ЗПП Филијала-Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 90 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (16930)

Ликвидаторот Реџо Муслиски од с. Долно Косоврасти, Дебар, е запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. бр. 174/2001, објавува дека Друштвото за производство и промет на големо и мало "САЈО-КОМЕРЦ" Сафет ДООЕЛ увоз-извоз, со седиште во с. Долно Косоврасти, Дебар и со жиро сметка 41030-601-54885 кај ЗПП Филијала-Дебар.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (16916)

Ликвидаторот Павел Томашевски од Скопје, бул. "Стив Наумов" бр. 7/16 запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. бр. 1562/2001 објавува дека Друштвото за производство, промет и услуги "ЕГЕЈ-КОМЕРЦ" увоз-извоз Петровска Љубов ДООЕЛ, со број на жиро сметка 40100-601-175846 отворена при ЗПП Филијала-Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 90 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (17357)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава земјоделско земјиште построено на КП бр. 687/11, план 4, скица 12, на м.в. "Кремењарник" лозје 4 класа, со вкупна површина од 194 м², во КО Волково, сопственост на Киро Јовановски од Скопје, според ПЛ бр. 380, за КО Волково, за цена од 300,00 денари за м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мери Весова, ул. "Горче Петров" бр. 10-а, локал 2, Скопје. (16692)

Се продава идеален дел од 68/221 од земјоделско земјиште построено на КП бр. 806/2, план 5, скица 16, на м.в. "Кремењарник" нива 5 класа, со вкупна површина од 1309 м², во КО Волково, сопственост на Ристо Јуруковски од Скопје, според ПЛ бр. 2386, за КО Волково, за цена од 280,00 денари за м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мери Весова, ул. "Горче Петров" бр. 10-а, локал 2, Скопје. (16569)

Се продава 4/14 идеален дел од недвижен имот - земјоделско земјиште построено на КП бр. 5616, м.в. "Бара", култура нива, класа 3, со површина од 1576 м², за КО Кучевиште, сопственост на Ефремов Манчо и Ефремова Елизабета, за цена од 120,00 денари за 1м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и граничарите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, Општина Чаир, ул. "Костурска" бр. 18/5-1, Скопје. (16540)

Се продава недвижен имот нива 3 класа, со вкупна површина од 1107 м², што се наоѓа на КП бр. 158/5 план 3, скица 6, во м.в. "Јурија", КО Мралино, сопственост на Илиевска Сава од Скопје.

Се повикуваат сосопствениците на наведените парцели и сопствениците на парцелите што граничат со наведените парцели во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", доколку се заинтересирани да ја купат гореописаната недвижност, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата.

Доколку не се јават во предвидениот рок, истите го губат правото на првенство купување на предметната недвижност.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во нотарската канцеларија на нотар Снежана Сарџовска, во Скопје, ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок.23 (ДТЦ "Стара рампа"). (16623)

Се продава една половина идеален дел од земјоделско земјиште - нива на КП бр. 975, план 4, скица 45, во м.в. "Авлијте", класа 4, со површина од 1666 м², во КО Смоквица, сопственост на Автов Мито од Гевгелија за вкупна цена од 10.400,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство. Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нада Прочкова, ул. "Скопска" бр. 6, Гевгелија. (17058)

Се продава идеален дел од недвижен имот нива класа 5, на КП бр. 923, запишана во ИЛ бр. 11 за КО

Д.Орехово, Битолско во површина од 750 м², сопственост на Трајковски Славе од Сиднеј, Австралија, преку полномошник Трајковски Богоја од с.Буково, Битолско и сопственост на Трајковски Богоја од с.Буково, за вкупна купопродажна цена од 800 ДЕМ или во денарска противвредност износ од 26.400,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите, чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до продавачот и полномошник Трајковски Богоја од с.Буково, Битолско, на гореназначената адреса, или до нотарот м-р Веселинка Здравкова, Битола, ул. "Мечкин камен" бр. 20. (17062)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на КПбр. 1506, дел 1, во м.в. "Село", класа 3, во површина од 6446 м², заведена во ПЛ бр. 1294 за КО Царев Двор - Ресен, сопственост на продавачот Митева Круме Роса од Кочани, за цена од 200.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство. Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен. (17064)

Се продава земјоделско земјиште и тоа 3/19 (која одговара на 300 м²) на 1/4 од КП бр. 495 на м.в. "Бродалице", нива 4 класа, во вкупна површина од 3484 м², и нива 5 класа, во вкупна површина од 4103 м², опишани по ПЛ бр. 123 на КО Г.Речица, за вкупна купопродажна цена од 190.000,00 денари, сопственост на Џелили Џелил Јумни од с.Г.Речица, Тетово.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Нази Зекири, ул. "ЈНА" бр. 41, Тетово. (17212)

Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/2 од КП бр. 273 на м.в. "Село", овошна градина 3 класа, во вкупна површина од 180 м², опишано по ПЛ бр. 485 на КО Озормиште, и цела КП бр. 274 на м.в. "Село", нива 1 класа, во вкупна површина од 681 м², и КП бр. 275 на м.в. "Село", нива 1 класа, во вкупна површина од 1121 м², опишани по ПЛ бр. 203 на КО Озормиште, за вкупна купопродажна цена од 160.000,00 денари, сопственост на Етеми ж. Џемаил Ребија од с. Нераште, Тетово.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Нази Зекири, ул. "ЈНА" бр. 41, Тетово. (17282)

Се продава земјоделско земјиште лозје во м.в. "Стрчка" со вкупна површина од 350 м², лоцирана на

КП бр. 948 (КО Оровник), сопственост на Стојчески Вангел од Охрид с.Оровник, за цена од 200,00 денари по 1 м².

Се повикуваат сите соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава писмено да се изјаснат дали се заинтересирани за прифаќање на понудата во рок од 30 дена од објавувањето на понудата - огласот во "Службен весник на Република Македонија". Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Момана Иваноска од Охрид, "Македонски Просветители" - 8 (мезанин). (16616)

Се продава земјоделско земјиште во КО Рибарци, КП бр. 31, план 001, скица 001, м.в. "Рамниште", катастарска култура - нива, класа 3, со вкупна површина од 1510 м², КО Рибарци, КП бр. 580, дел 3, план 001, скица 001, м.в. "Рамниште", култура - нива, класа 3, со вкупна површина од 4133 м², КО Рибарци, КП бр. 580, дел 1, план 001, скица 001, м.в. "Рамниште", култура - нива, класа 3, со вкупна површина од 4133 м², сопственост на Евица Дојовска од Кавадарци, ул. "Гоце Делчев" бр. 55, видно од ИЛ бр. 234, бр. 328 и бр. 152, издаден од Државен завод за геодетски работи, одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 30,00 денари за 1 м².

Се повикуваат заеднички сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (17281)

Се продава земјоделско земјиште во КО Неготино, вон, КП бр. 2296, во м.в. "Прогон", интензивно лозје со површина од 2599 м², во КО Неготино, вон, сопственост на Јосева Снежана од Неготино, ул. "Јане Сандански" бр. 5, по цена од 78.600,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (17302)

Се продава земјиште - нива на КП. 141, план 2, скица 9, мв "Муртот", класа 1 со површина од 1940 м² и интензивно лозје на КП. 183, план 2, скица 9, мв "Муртот", класа 1 со површина од 2755 м² во КО Дедели и нива на КП. 190/1, план 2, скица 4, мв "Гара", класа 2 со површина од 1600 м² во КО Честово сите во сопственост на Ибраимова Елфида од Стар Дојран за вкупна цена од 30.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство. Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нада Прочкова, ул. "Скопска" бр. 6, во Гевгелија. (17323)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: лозје на КП бр. 803/1, мв "Средни рид", класа 3 со површина од 1200 м², нива на КП бр. 803/2, мв "Средни рид", кл. 4 со површина од 749 м², лозје на КП бр. 803/2, мв "Средни рид", кл. 3 со површина од 889 м² и нива на КП бр. 803/3, в.м. "Средни рид", кл. 3, со површина од 243 м² за цена од 30.000,00 денари заведена на Имотен лист број 172 за КО Манастирец сопственост на Стеван Мицевски од Скопје, ул. "С. Филиповиќ" бр. 4-5/6.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (17324)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на КП бр. 608/1, на мв "Голем рид", класа 5 со површина од 3162 м² за 90.000,00 денари заведена на Имотен лист број 59 за КО Марена сопственост на Борис Иванов од Кавадарци, ул. "Киро Крстев" бр. 88.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (17325)

Се продава земјоделско земјиште во КО "Сопот", КП. бр. 3077, план 12, скица 618, место викано "Тимјанички пат", култура-нива, класа 4, со вкупна површина од 1.727 м²; КО "Сопот", КП. бр. 3078, план 12, скица 618, викано место "Тимјанички пат", култура-нива, класа 4, со вкупна површина од 1.345 м² и КО "Сопот", КП. бр. 3094, план 12, скица 618, викано место "Тимјанички пат", култура лозје, класа 3, со вкупна површина од 1.686 м²; сопственост на Гелев Леко од с. Сопот, Кавадарци, евидентирано на Поседовен лист бр. 364 издаден од Државен завод за геодетски работи Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 90.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (17326)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП 1188/1, викано место "Пазарски пат", култура нива, класа 2, со површина од 610 м² запишано во поседовен лист бр. 15 за КО Кондово, сопственост на Фазлиов Зејнула, Јусуфи Сали, Јусуфи Авдилсамет, Јусуфи Фикрет, Јусуфи Невзат, Јусуфи Фикри и Јусуфовски Фари, за цена од 213.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-

вувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Златко Николовски, бул. "Партизански одреди" 68 (барака 6), Карпош, Скопје. (17310)

Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште во Општина Чаир, ги известува сопствениците и сопствениците на граничните парцели со парцелата КП бр. 733/1 нива петта класа во место викано "Цигански гробишта" со површина од вкупно 5235 м.кв. КО Радишани дека сосопствениците на наведената парцела Чочоровска Звезда и Чочоровски Златко од Скопје го продаваат својот дел од наведената парцела по цена од 220 денари по еден м.кв. Доколку наведените лица сакаат да го користат првенственото право за купување предвидено во Законот за земјоделско земјиште, потребно е во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас, да ја депонираат купопродажната цена во нотарски депозит. Во спротивно продавачот ќе ја продаде на друг купувач.

Нотар Панчевска Ленка, Општина Чаир - Скопје. (17029)

Се продава земјоделско земјиште - нива, која лежи на КП број 1936, план 7, скица 15, место викано "Брзо-вец", класа 3, КО Говрлево, во вкупна површина од 377 (тристаседумдесетседум) м2, сопственост на Пендовска - Димовска Анка, ул. "Лука Геров" бр. 52/1-4, Скопје, за купопродажна цена од 60,00 денари за м2.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство на купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Весна Стојчева, ул. "Иван Козаров" број 14, Општина Кисела Вода, Скопје. (17000)

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште на сите субјекти со право на првенствено купување, сопственикот на 4/5 (четири петини) идеален дел, Нешовски Никола, им нуди на продажба од својот дел, 7/12 (седум дванаесетини) идеален дел од нива 3 класа, мв "Горни Бавчи" од вкупно 1590 м2, устроено на КП 829/1, план 3, скица 5, упишана во ПЛ 435 за КО Маркова Сушица под следните услови:

Недвижноста продавачот ја нуди за вкупна цена од 71.300,00 денари.

Рокот за плаќање е веднаш на денот на заверката на договорот кај нотар.

Купувачот го плаќа данокот на промет и трошоците за преносот на недвижноста.

Изјавите за прифаќање на понудата, во писмена форма да се достават до нотарот Верица Симоновска Синадинова, ул. "Џон Кенеди" 6б, Скопје, во рок од 30 дена сметано од денот на огласувањето на оваа понуда. (16998)

Се продава земјоделско земјиште построено на КП број 687/10, план 4, скица 12, на место викано "Кремењарник", лозје четврта класа, со вкупна површина од 122 м2, во КО Волково, сопственост на Јован Јовановски од Скопје, според Поседовен лист број 381 за КО Волково за цена од 300,00 денари за метар квадратен.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мери Весова, на ул. "Горче Петров" бр. 10-а, локал 2, Скопје. (16927)

Се продава недвижен имот - земјоделско земјиште, построено на КП бр. 555, место викано "Коштан" култура лозје, класа 5, со површина 587 м2 за КО Г. Соње, сопственост на Андоновска Даница, Андоновски Димитраќи и Андоновска Кристина за цена од 180.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и граничарите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревик, Општина Чаир, ул. "Костурска" бр. 18/5-1, Скопје. (16917)

Се продава земјоделско земјиште: КО "Паликура", КП бр. 197, дел 2, план 006, скица 037, место викано "Маркова Лака", катастарска култура - нива, класа 2, со вкупна површина од 4.673 м2; сопственост на Перо Драганов Митрев од с. Паликура, Кавадарци, видно од Имотниот лист бр. 284, издаден од Државен завод за геодетски работи Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 300,00 денари, за еден м2.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" 6б, Кавадарци. (17380)

Се продава земјоделско земјиште: КО "Брушани", КП бр. 527, план 5, скица 13, место викано "Црните Камена", катастарска култура-лозје, класа 4, со вкупна површина од 5.061 м2; сопственост на Ефка Горѓиева од Кавадарци, со стан на ул. "Доно Попов" бр. 4, евидентирано во Поседовен лист бр. 106, издаден од Државен завод за геодетски работи Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 76.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" 6б, Кавадарци. (17381)

Во нотарскиот оглас бр. 7561 објавен во "Службен весник на РМ" бр. 30 од 24 април 2001 година, на стр. 2342 во првиот став петти ред наместо: "350.000,00 денари", треба да стои: "35.000,00 денари".

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр. 900609/96 издаден од УВР - Тетово на име Селама Бетим, с. Г. Седларци, Тетово. (17371)

Пасош бр. 560031 на име Зилифтар Мемедовски, с. Кишава, Битола. (17383)

Пасош бр. 0568835 на име Огњанова Габриела, ул. "Васка Калајдиска" бр. 68, Неготино. (17384)

Пасош бр. 375881 на име Редепоски Семаи, с.Алдинци, Крушево. (17385)

Пасош бр. 647213 на име Исинов Фирус, ул."Бетовенова" бр. 58, Струмица. (17386)

Пасош бр. 1423075 на име Гудева Љенче, ул. "Балканска" бр. 27, Струмица. (17388)

Пасош бр. 544026 на име Гудев Борис, ул."Балканска" бр. 27, Струмица. (17389)

Пасош бр. 1436815 на име Спасовски Ненад, ул. "Браќа Миладиновци" бр. 24, Пробиштип. (17391)

Пасош бр. 985060 на име Билјана Петровска, ул. "Младински Бригади" бр. 5/3, Битола. (17394)

Пасош бр. 929732 на име Марија Илиева, с.Турново бр. 231, Струмица. (17395)

Пасош бр. 867479/96 издаден од УВР - Скопје на име Христовска Ранка, ул. "К.Рацин" бр. 34, Скопје.(17399)

Пасош бр. 867159/96 издаден од УВР - Скопје на име Христовски Славко, ул. "К.Рацин" бр. 10/37, Скопје.

Пасош бр. 1353992 издаден од УВР - Скопје на име Стојковски Димитар, ул. "В. Горгов" бр. 32/26, Скопје.

Пасош бр. 731023/95 издаден од УВР - Скопје на име Драги Левковски, ул. "Марко Крале" бб,Скопје.(17410)

Пасош бр. 1099106 издаден од УВР - Скопје на име Фера Орхан, бул. "Македонско Косовска Бригада" бр. 17/2, Скопје. (17411)

Пасош бр.1108189 на име Селим Беглије, с. Г.Строгомништа, Кичево. (17418)

Пасош бр.093289/93 на име Салији Медит, Гостивар.

Пасош бр.922401/96 на име Бекироски Нијат, с. Лабунништа, Струга. (17435)

Пасош бр.1223963 на име Љимани Муамедали, с.Чегране, Гостивар. (17447)

Пасош бр.968668 на име Стојчевски Благојче, с. Могила, Битола. (17454)

Пасош бр. 1128818 издаден од УВР - Скопје на име Младеновски Оливер, ул. "Г. Лисиче" бр. 18, Скопје.

Пасош бр. 1503284/01 издаден од УВР - Куманово. на име Миневски Милан, ул. "Караорман" бр. 4, Куманово. (17475)

Пасош бр. 1279019 издаден од УВР - Скопје на име Мујадин Али, с. Глумово, Скопје. (17482)

Пасош бр. 621500/95 издаден од УВР - Скопје на име Фердин Мустафов, ул. "Кримска" бр.49,Скопје.(17488)

Пасош бр. 0637709 издаден од УВР - Скопје на име Апостоловска Даниела, ул."Алексо Демниевски" бр. 3 А,Скопје.

Пасош бр. 539534/94 издаден од УВР - Скопје на име Владимир Јованов, ул. "А.Дундик" бр.79б, Скопје.17495

Пасош бр. 1334266 издаден од УВР - Скопје на име Ќенан Алијов, бул."Македонско Косовска бригада" бр. 10/6, Скопје. (17590)

Пасош бр. 060049/93 издаден од УВР - Скопје на име Велкова Татјана, ул. "П.Дељан" бр.1/1-4, Скопје. 17591

Пасош бр. 1279907 издаден од УВР - Велес на име Заховиќ Алмер, с. Г. Оризари, Велес. (17592)

Пасош бр. 237160 на име Крстаноска Роза, с.Волино, Охрид. (17603)

Пасош бр. 0546164 на име Зејни Алиов, с.Калугерица, Радовиш. (17606)

Пасош бр. 0608163 на име Елмазовски Емин, ул. "Стив Наумов" бр. 32, Битола. (17612)

Пасошот бр. 1277768 објавен во бр. 50/2001 на име Арифи Катип, Тетово се сторнира. (17626)

Пасош бр. 832408/96 на име Шазивари Маиде, Гостивар. (17628)

Пасош бр. 1132025/98 на име Велу Афродита, Гостивар. (17631)

Пасош бр. 1418118 издаден од УВР - Скопје на име Гоце Стојанов, ул. "Вич" бр. 24/37, Скопје. (17632)

Пасош бр. 0729610 на име Глигороски Ратко, Прилеп. (17644)

Пасош бр. 351731/94 издаден од УВР - Скопје на име Лутви Самет, с. Бојане, Скопје. (17649)

Пасош бр. 1128147 издаден од УВР - Скопје на име Мисајловски Бојан, ул. "Козле" бр. 1386, Скопје.17653

Пасош бр. 1398885 издаден од УВР - Скопје на име Намоска Цветанка, ул. "Ј.Мишиќ" бр. 39, Скопје.17661

Пасош бр. 1471509 издаден од УВР - Велес на име Трајковски Дејан, ул. "Б. Горев" бр. 67/7, Велес.(17663)

Пасош бр. 998692 на име Милески Стојан, ул. "П.Поп Арсов" бр. 62, Охрид. (17685)

Пасош бр.0918199 издаден од УВР - Велес на име Нешов Јован, ул. "Максим Горки" бр. 19, Велес.(17689)

Пасош бр.1359828/2000 на име Османи Милазим, Струга. (17696)

Пасош бр.459715/94 на име Ѓорѓеска Мирка, Гостивар. (17719)

Пасош бр.461003/99 издаден од ОВР - Гостивар на име Мифтари Бедети, ул."Бањешница" бр. 66, Гостивар. (17722)

Пасош бр.1147751 на име Алтипармаков Љупчо, ул. "Партизанска" бр.47 А/19, Битола. (17779)

Пасош бр.670912/95 на име Ханифе Исмаили, с.Д. Баница, Гостивар. (17787)

Пасош бр. 670913/95 на име Мустафа Исмаили, с. Д. Баница, Гостивар. (17788)

Пасош бр. 1586114/01 издаден од УВР - Куманово на име Рамадан Рамадани, с. Черкез, Куманово. (17799)

Пасош бр. 21532/93 издаден од УВР - Тетово на име Садики Агроне, с. Д. Палчиште, Тетово. (17848)

Пасош бр. 1135121/98 издаден од УВР-Скопје на име Алмир Трубљанин, с. Д. Коњари, Скопје. (17890)

Пасош бр. 1178185/99 издаден од УВР - Куманово на име Антевски Томислав, ул. "11 Октомври" бр. 66/2-5, Куманово. (17894)

Пасош бр. 215912/94 издаден од УВР - Скопје на име Брезовска Костовска Билјана, ул. "Женевска" бр. 5 б, Скопје. (17902)

Пасош бр. 1156268/98 на име Беџети Насуф, с.Озормиште, Тетово. (17461)

Пасош бр. 880373 на име Бехаре Адеми, с.Д. Палчиште, Тетово. (8182)

Пасош бр. 945607 на име Стојанов Зоран, ул. "Ванчо Прке" бр. 36 - Штип.

Пасош бр. 547155 на име Аљиљи Зеќавет, с.Отља, Куманово. (8182)

Чек бр.02802363 од тековна сметка бр.10084-19 издаден од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Н. Михајлов, Штип. (17450)

Чекови од бр. 1910570 до 1910573 од тековна сметка бр.95/07 издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Лена Наунова, Кочани. (17790)

Чекови од бр. 1103988 до 1103993 од тековна сметка бр. 4180/33 издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Иван Митев, Кочани. (17791)

Чекови бр. 628810, 628816 и 676559 од тековна сметка бр. 13680285 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Димов Вангел, Скопје. (17792)

Чекови бр. 304788 и 304789 од тековна сметка бр. 450 3793 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Богеска Велика, Скопје. (17903)

Чекови од тековна сметка на име Злате Поповски, с.Сливница, Ресен. (17636)

Чекови бр. 3388391, 3388392, 3388395 и 3388396 од тековна сметка бр. 12092649 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Стефкова Силвана, Скопје.

Чекови 137380 и 137381 од тековна сметка бр. 101563 90 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Марковски Зоран, Скопје. (17657)

Работна книшка на име Диоген Росис, Скопје. 17372

Работна книшка на име Северинка Митевска, Делчево. (17413)

Работна книшка на име Јовановски Благоја, ул."М. Пупин" бр. 2, Куманово. (17414)

Работна книшка на име Иванов Борчо, с. Ораовица, Радовиш. (17416)

Работна книшка на име Ефтимов Ане, с. Спагчево, Кочани. (17426)

Работна книшка на име Овнарски Војо, Берово.17428

Работна книшка на име Севдаил Алији, ул."В.Маслеша" бр. 88, Куманово. (17430)

Работна книшка на име Афреда Зумбери, с. Романовце, Куманово. (17431)

Работна книшка на име Божиновски Ивица, ул."М. Лисица" бр. 25, Куманово. (17432)

Работна книшка на име Павловска Милица, Крива Паланка. (17434)

Работна книшка на име Нацко Даскалоски, с. Вевчани, Струга. (17436)

Работна книшка на име Ивановски Златко, ул."К.Јосифоски" бр. 128, Прилеп. (17443)

Работна книшка на име Блажо Пантев, с. Подареш, Радовиш. (17452)

Работна книшка на име Спироски Ивица, ул."Илинденска" бр. 25, Кичево. (17455)

Работна книшка на име Атанасовски Томе, Скопје.

Работна книшка на име Кафилоски Тони, ул."Октомвриска" бр. 59, Прилеп. (17460)

Работна книшка на име Павлоски Живан, ул."Коле Неделковски" бр. 26, Гевгелија. (17467)

Работна книшка на име Бедри Нуиевски, Скопје.

Работна книшка на име Стаменкова Марија, Скопје.

Работна книшка на име Николов Љупчо, Скопје.

Работна книшка на име Златанов Тони, Скопје.

Работна книшка на име Цилева Милица, Скопје.

Работна книшка на име Маја Вељановска, Скопје.

Работна книшка на име Розета Спасовска, Гостивар.

Работна книшка на име Салиски Фадиљ, Струга.

Работна книшка на име Ристов Стојанче, с.Дедино, Радовиш. (17622)

Работна книшка на име Велевска Снежана, Гевгелија. (17623)

Работна книшка на име Мирошниченко Александар, Скопје. (17652)

Работна книшка на име Полимац Хасан, Скопје.

Работна книшка бр.60115 издадена од Прилеп на име Волкановски Пецо, Скопје. (17701)

Работна книшка на име Хајредин Буран, Скопје.

Работна книшка на име Кулески Горан, ул."Архимедова" бр. 24, Прилеп. (17713)

Работна книшка на име Усеини Сикри, Струга.1771

Работна книшка на име Илиевски Тони, ул."Ц.Димов" бр. 29, Битола. (17783)

Работна книшка на име Јакимовски Миле, с. Станци, Крива Паланка. (17793)

Работна книшка на име Ауши Кифли, Струга. 17796

Работна книшка на име Зулгани Осман, Тетово.17801

Работна книшка на име Реџеп Селман, Скопје. 17804

Работна книшка на име Трајковски Никола, Скопје.

Работна книшка издадена од Штип на име Дејан Пешевски, ул. "Козјак планина" бр. 40, Штип. (17901)

Воена книшка на име Илиевски Ристо Гоко, ул. "Партизанска" бр. 77, Демир Хисар. (17408)

Воена книшка на име Златановски Стојан, ул. "Лесковачка" бр. 52/1-3, Куманово. (17433)

Воена книшка на име Коневски Игор, Скопје. 17485

Воена книшка на име Димов Горан, ул."Годор Јанев" бр. 89, Велес. (17609)

Воена книшка на име Кратовалиев Аџе, Гевгелија.

Воена книшка на име Љупчо Васиќ, Скопје. (17629)

Воена книшка на име Факиќ Нермин, Скопје.(17655)

Воена книшка на име Шакиров Аки, ул."М.Овчарова" бр. 52, Велес. (17724)

Воена книшка на име Митковски Петко, с. Прешево, Скопје. (17767)

Воена книшка на име Чолаков Димко, ул."К. Протугарив" бр. 37, Велес. (17789)

Воена книшка на име Крстевски Аџо, Скопје.(17896)

Воена книшка на име Бајрам Исак, ул."Гвадалахара" бр. 46 б, Скопје. (17897)

Свидетелство на име Стојко Јакимовски, с. Мојанци, Кочани. (17409)

Свидетелство на име Салија Арбен, ул."Н.Вапцаров" бр. 2, Куманово. (17415)

Свидетелство на име Хасановиќ Санел, с. Лажани, Прилеп. (17419)

Свидетелство на име Манева Катица, Тетово.(17423)

Свидетелства за завршено средно образование издадени од ЕМУЦ "Г.Викентиев" на име Данчо Здравковски, ул."Н.Н.Борче" бр. 39, Кочани. (17427)

Свидетелство на име Митревска Ванчо Елена, с. Косевица-Каменица, Делчево. (17429)

Свидетелство на име Анастасова Зора, с. Бистрица-Богомила, Велес. (17897)

Свидетелство за 8 одделение на име Бурим Халим, Тетово. (17445)

Свидетелство за 5 одделение на име Камил Буљали, с. Пирок, Тетово. (17446)

Свидетелство на име Бекировски Шериф, Делчево.

Свидетелство на име Евзал Шакири, с. Шемшево, Тетово. (17463)

Свидетелство на име Казимоски Џелал, с. Лабуништа, Струга. (17472)

Свидетелство за 8 одделение на име Сефиданоска Миневевер, с.Лабуништа, Струга. (17604)

Свидетелство за 8 одделение на име Казимоски Јакуп, с.Лабуништа, Струга. (17605)

Свидетелство за 8 одделение на име Кирчо Коцев, с. Зрновци, Кочани. (17617)

Свидетелство на име Кокаланска Марија, с.Русиново, Берово. (17619)

Свидетелство на име Насер Ариф, Тетово. (17627)

Свидетелство за 7 одделение на име Хани Измије, Велешта, Струга. (17639)

Свидетелство на име Нановски Душко, с.Бистрица, Битола. (17641)

Свидетелства за 1 и 2 година на име Манева Катица, ул."П. Милевски" бр. 32, Велес. (17693)

Свидетелство за завршена матура на име Каркалачев Томислав, Гевгелија. (17694)

Свидетелство за 4 година средно образование на име Бошовска Блага, с. Чифлик, Берово. (17695)

Свидетелство за завршен испит на име Василева Александра, Гевгелија. (17725)

Свидетелство за 4 одделение на име Балтовска Анче, с. Русиново, Берово. (17770)

Свидетелство на име Непмедин Бајрами, ул. "К.Фетак" бр. 9, Куманово. (17794)

Свидетелство на име Динева Валентина, с. Три Чешми, Штип. (17797)

Свидетелствона име А. Афет, Тетово. (17800)

Свидетелства на име Дервишова Тајјана, ул. "Љубен Весов" бр. 49, Велес. (17802)

Индекс на име Сања Станковска, Пехчево. (17618)

Диплома на име Дехари Африм, Тетово. (17615)

Диплома на име Тодеска К.Виолета, ул. "Никола Тесла" бр. 5, Прилеп. (17625)

Диплома на име Рехане Мазлами, Тетово. (17421)

Диплома на име Шукуроска Славица, ул. "Б.Јовчески", Прилеп. (17442)

Диплома на име Китановска Весна, с. Б.Село, Велес.

Диплома од средно образование на име Узевска Ленка, ул. "В.Влаховиќ", Пехчево. (17469)

Диплома на име Јелена Гавриловска, ул. "Б.И.Гуне" бр. 18/1-10, Куманово. (17471)

Здравствена книшка на име Трајанка Јордева, с. Кукново, Пробиштип. (17417)

Здравствена книшка на име Абазии Агрон, Тетово.

Здравствена книшка на име Трајковски Љубе, ул. "К.Фетак" бр. 24, Прилеп. (17458)

Здравствена книшка на име Петковски Тоде, Битола. (17643)

Здравствена книшка на име Алиловски Нијази, ул. "М.Петровски" бр. 3, Битола. (17699)

Здравствена книшка на име Стојановска Петкана, ул. "Клан" бр. 12, Битола. (17711)

Здравствена книшка на име Касами Фатина, Тетово.

Здравствена книшка на име Манев Данило, Пробиштип. (17772)

Здравствена книшка на име Сабри Демиров, Штип.

Книшка на име Мирјана Димитријева, ул. "М.Тито" бр. 369, Прилеп. (17614)

Книшка на име Александров Борко, ул. "Коле Цветков" бр. 29, Велес. (17633)

Книшка на име Евица Димова, Штип. (17634)

Книшка на име Саламоски Методија, Ресен. (17635)

Книшка бр. 85152 на име Доновска Виолета, бул. "Туристичка" бр. 99, Охрид. (17638)

Книшка на име Златка Иваноска, Прилеп. (17646)

Документ на име Михајлоски Сапо, Тетово. (17462)

Лична карта на име Рамадани Реуф, ул. "Б.Велјаноски" бр. 8, Гостивар. (17464)

Лична карта на име Заова Наталија, с. Зрновци, Кочани. (17468)

Даночна картичка бр.0033149 на име "Нела" Изработка на народни носии Доста Манасиевска, Гостивар.

Даночна картичка бр.5007983105702 на име "Режим" ТП - Спасоска Митра, Гостивар. (17449)

Даночна картичка бр. 4030990101931 издадена од Управа за приходи Скопје на име "Р Д-Импекс", Скопје.

Решение уп. бр. 11-243 издаден од Министерство за стопанство ПОЕ Чаир - Скопје на име Јосиф Бошковски, Скопје. (17586)

Престанува со вршење занаетчиски дејност на име Јосиф Бошковски, Скопје. (17587)

Престанува со вршење занаетчиска дејност на име Тефик Камбери, Скопје. (17588)

Во нотарскиот оглас бр. 7561 објавен во "Службен весник на РМ" бр 30 од 24 април 2001 година, на стр. 2342 во првиот став петтиот ред наместо: "350.000,00 денари" треба да стои "35.000,00 денари".

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-14/285 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на јавниот повик е Министерството за одбрана ул. "Орце Николов" бб, Скопје.

2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за набавка на:

2.1. Свежо овошје и зеленчук, леб, буреќ, крофни, еклери, баклави, тулумби, јогурт, свежо млеко пастеризирано и јајца свежи за потребите на следните гарнизони: Тетово, Дебар, Охрид, Битола, Прилеп, Велес, Криволак, Куманово, Штип, Струмица, Делчево и Крива Паланка - (видови и количини наведени во список бр. 1).

2.2. Списокот бр. 1 со одредените количини и други потребни елементи може да се види и добие во Министерството за одбрана, ул. "Орце Николов" бб, Скопје, во работен ден од 10,00 до 13,00 часот, соба бр. 710 или кај одговорното лице во просториите на напред наведените гарнизони.

2.3. Можност за поделба на набавката по видови на производи.

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот,

- цена со пресметан ДДВ. ДДВ да е посебно исказан,

- начин и услови на плаќање,

- рок на испорака, и

- за свежо овошје и зеленчук рабат на утврдена парна цена.

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната придружна документација во оригинални примероци или заверени кај нотар и тоа:

- извод од регистрација на дејноста,

- документ за бонитет од носителот на платниот промет во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98),

- изјава дека понудувачот не е под стечај и во процес на ликвидација, потпишан и заверена од страна на надлежен овластен судски орган,

- документ дека не е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност,

- техничко-технолошки можности за производство и испорака на бараните производи.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

Понудата се доставува согласно член 53 и 54 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98).

Понудувачите понудите да ги достават на лице место на денот на јавното отворање на понудите.

Јавното отворање на понудите во присуство на понудувачите ќе се изврши во просториите на Министерството за одбрана на Република Македонија, ул. "Орце Николов" бб Скопје и тоа:

1. шеснаесеттиот ден сметајќи го и денот на објавувањето на повикот во "Службен весник на Р. Македонија".

- за гарнизон Куманово со почеток во 08,30 часот,

- за гарнизон Крива Паланка со почеток во 09,15 часот,

- за гарнизон Штип со почеток во 10,30 часот,

- за гарнизон Велес и Криволак со почеток во 11,15 часот,

- за гарнизон Струмица со почеток во 12,15 часот,
- за гарнизон Делчево со почеток во 12,45 часот.

2. деветнаесеттиот ден сметајќи го и денот на објавувањето на повикот во "Службен весник на Р. Македонија".

- за гарнизон Тетово со почеток во 09,00 часот,
- за гарнизон Дебар со почеток во 10,30 часот,
- за гарнизон Охрид со почеток во 11,15 часот,
- за гарнизон Битола и Прилеп со почеток во 12,00 часот.

Во случај шеснаесеттиот и деветнаесеттиот ден да се паѓа во деновите за викендот или државен празник отворањето на понудите ќе биде наредниот работен ден.

Претставниците на понудувачот на денот на јавното отворање се должни на комисијата за јавни набавки да и предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Критериум за избор на најповолен добавувач:

- техничко технолошки можности за производство-испорака и квалитет - 50%,
- цена - 40%,
- начин и услови на плаќање - 5%,
- рок на испорака 5%.

Понудите кои не се доставени во утврдениот рок и кои не се изработени според пропозициите и условите утврдени во повикот нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 02/ 28 23 84.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Јавното претпријатие Електростопанство на Македонија - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-126/2001

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на отворениот повик бр. 01-126/2001 е ЈП "Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на набавката е опрема за 400 kV далекувод "Дуброво - Штип" и тоа:

- Проводник Al/Fe 490/65 mm²,
- Заштитно јаже OPGW со соодветна овесна опрема и со карактеристики дадени во техничката спецификација;
- Изолатори U 160 PS.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

1.5. Набавувачот го задржува правото, исполнувањето на набавката да го додели на еден или повеќе понудувачи.

2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА И ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Обемот на набавката е како што следи:

- Проводник Al/Fe 490/65 mm² 300.000 kgr
- Заштитно јаже OPGW 42.793,00 m
- Изолатори U 160 PS 3.500 парчиња

2.2. Дополнителни технички карактеристики за ба-раната опрема заинтересираните понудувачи можат да добијат доколку ја подигнат техничката документација која ги содржи тие податоци.

2.3. Техничката документација заинтересираните понудувачи можат да ја подигнат во Ј.П. "Електростопанство на Македонија", нова зграда, кат први, соба 111, од 7,30 до 9,30 часот секој работен ден.

панство на Македонија", нова зграда, кат први, соба 111, од 7,30 до 9,30 часот секој работен ден.

2.4. При подигање на техничката документација понудувачот е должен да достави доказ за уплата на 2.000 МКД:

жиро-сметка: 40100-601-5012 со назнака за Отворен повик бр. 01-126/2001;

ЕДБ 4030989128346, депонентна банка - Стопанска банка - Скопје.

2.5. Контакт телефони: за технички дел: 149-050, за комерцијален дел: 149-155.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот и производителот на опремата.

3.2. Понудата може да се однесува на целиот обем на набавката (3-те позиции) или само на една или две позиции (дозволена е делумна понуда, но не и во рамките на една позиција).

3.3. Понудата треба да ги содржи сите единечни и сите вкупни цени, како и севкупна вредност на понудата, на паритет ДДП Штип и со посебно исказан ДДВ на вкупната вредност.

3.4. Сите цени и вредности да бидат фиксни и исказани во ДЕМ или во друга конвертибилна валута при што, понудувачот задолжително треба да даде и соодносот на соодветната валута со ДЕМ во моментот на понудувањето.

Истиот сооднос ќе биде третиран и задржан при одлучувањето, договарањето и реализацијата на набавката.

3.5. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

3.6. Понудата треба да го содржи рокот за испорака.

3.7. Понудата треба да има рок на важност.

3.8. Понудите и пропратната документација од странските понудувачи да бидат преведени на македонски јазик.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиската и економската способност согласно член 22 од Законот за јавни набавки.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава централниот регистар, а странските понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавни набавки (од професионално репрезентативно тело на индустријата, занаетството, трговијата, земјоделството или на професионално здружение на земјата каде се наоѓа седиштето на понудувачот, согласно ревизорски извештај од странска ревизорска институција).

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки (за домашни понудувачи).

4.3. Понудувачот треба да достави банкарска гаранција на износ од 5% од вкупната вредност на понудата, согласно член 55 од Законот за јавни набавки, со важност од минимум 30 дена од денот на отворањето на понудите.

4.4. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 23 од Законот за јавни набавки:

4.4.1. Референтна листа за досегашни извршени испораки од ваков вид.

4.4.2. Сертификат за квалитет на опремата.

4.5. Понудувачот треба да достави решение за ДДВ (за домашни понудувачи).

4.6. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на отворениот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.

4.7. Целокупната документација која се бара треба да е оригинална или заверени копии верни на оригиналот.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни набавки).

- 5.1. Цена на чинење 40 бода.
- 5.2. Квалитет 30 бода.
- 5.3. Начин и услови на плаќање 20 бода.
- 5.4. Рок за испорака 10 бода.

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.3. Рокот за доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса ЈП "Електростопанство на Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 91000 Скопје.

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 27.07.2001 во 12 часот, во просториите на ЈП "Електростопанство на Македонија, ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, стара зграда, подрумска сала за состаноци во присуство на овластени претставници на понудувачите.

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

ОБЈАВА

Врз основа на член 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 70/94, 62/95 и 33/97), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

1. Стварната стапка на трошоците на живот за месец јуни 2001 година во однос на месец мај 2001 година е повисока за 2,0%, а планираната за 0,2% повисока во однос на месец мај 2001 година.

2. Правото на пораст на платите за месец јуни 2001 година во однос на месец мај 2001 година за правните лица од членот 3 изнесува до 2,0%, а правните лица од членот 4 исплатата на платите за месец јуни 2001 година ја вршат на нивото на правото утврдено за претходниот месец.

Министер,
Бедредин Ибраими, с.р.

Во основа на член 74 од Законот за сметководство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93), Државниот завод за статистика ги утврдува и објавува

КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ЈУНИ 2001 ГОДИНА

1. Месечниот коефициент на порастот на цените на производителите на индустриски производи во јуни 2001 година во однос на мај 2001 година е 0,009.

2. Коефициентот на порастот на цените на производителите на индустриски производи од почетокот на годината до крајот на месецот е 0,005.

3. Коефициентот на порастот на цените на производителите на индустриски производи во јуни 2001 година во однос на истиот месец од претходната година изнесува 0,028.

4. Коефициентот на пораст на просекот на животните трошоци во Република Македонија во периодот од почетокот на годината до крајот на јуни 2001 година во однос на просекот на животните трошоци во Република Македонија во 2000 година е 0,057.

Директор,
Благица Новковска, с.р.

СОДРЖИНА

	Страница
1048. Указ бр. 35 од Претседателот на Република Македонија.....	3595
1049. Указ бр. 36 од Претседателот на Република Македонија.....	3595
1050. Указ бр. 37 од Претседателот на Република Македонија.....	3595
1051. Закон за градежното земјиште.....	3595
1052. Закон за изменување и дополнување на Законот за просторно и урбанистичко планирање.....	3602
1053. Закон за изменување на Законот за Градот Скопје.....	3604
1054. Одлука за давање согласност на Одлуката за делење на Јавното претпријатие за водоснабдување "Студенчица и Злетовица"-ЦО-Скопје.....	3604
1055. Решение на Државниот завод за геодетски работи.....	3604
23. ЈП за водоснабдување "Студенчица и Злетовица"	
Одлука за делење на Јавното претпријатие за водоснабдување "Студенчица и Злетовица"-ЦО-Скопје.....	3605
Исправка на Решението на Владата на Република Македонија бр. 17-3840/1 од 19 јуни 2001 година.....	3605
Објава за стварната стапка на трошоците на живот за месец јуни 2001 година.....	3626
Коефициенти за порастот на цените и порастот на трошоците на живот во Република Македонија за месец јуни 2001 година.....	3626
Меѓународни договори	1-96

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.– Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

В.д. директор и одговорен уредник - Кокан Лазаревски.

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 40100-603-12498. Бр. за ДДВ МК – 4030987108771. Депозитор – Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" – АД – Скопје.



6.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ ЗА СЛОБОДНА ТРГОВИЈА МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И УКРАИНА

Се прогласува Законот за ратификација на Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Украина,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 5 јули 2001 година.

Бр. 07-2503/1
5 јули 2001 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

ЗАКОН

ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ ЗА СЛОБОДНА ТРГОВИЈА МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И УКРАИНА

Член 1

Се ратификува Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Украина, склучен во Скопје на 18 јануари 2001 година.

Член 2

Договорот во оригинал на македонски јазик¹ гласи:

ДОГОВОР
ЗА СЛОБОДНА ТРГОВИЈА
МЕЃУ
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
И
УКРАИНА
ПРЕАМБУЛА

СО ЖЕЛБА да ги развиваат и да ги зајакнуваат пријателските односи, особено во областа на трговијата и економската соработка, со цел да придонесат на развојот на економската соработка меѓу двете земји и зголемувањето на обемот на меѓусебната трговска размена,

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА и УКРАИНА (во натамошниот текст "Договорни Страни"),

ПОТВРДУВАЈКИ ја својата приврзаност кон принципите на пазарното стопанство, што претставува основа за нивна соработка,

ПОТВРДУВАЈКИ ја својата взаемна желба активно да учествуваат во процесот на меѓународна економска интеграција,

¹ Договорот, во оригинал, е склучен на македонски, украински и англиски јазик. Поради обемот на текстот на Договорот, Предлогот на законот е изготвен со текст само на македонски јазик. Оригиналот на Договорот на македонски, украински и англиски јазик е депониран во МНР-Дирекција за меѓународно право согласно со Законот за склучување, ратификација и извршување на меѓународните договори

ПОВИКУВАЈКИ се на својата намера активно да учествуваат во процесот на економска интеграција во Европа,

ИЗРАЗУВАЈКИ ја својата подготвеност да соработуваат во изнаоѓањето на средства и начини за зајакнување на овој процес,

РЕШЕНИ за таа цел да ги надминат постепено сите суштинските пречки во нивната меѓусебна трговија во согласност со одредбите на Општата Спогодба за царини и трговија (ГАТТ 1994) и Договорот од Маракеш за основање на Светската Трговска Организација (СТО),

ИЗРАЗУВАЈКИ ја својата подготвеност за превземање активности во насока на унапредување на усогласен развој на трговијата, како и за проширување и збогатување на меѓусебна соработка во области од заеднички интерес, вклучувајќи области, што не се опфатени со овој Договор, и на тој начин создавајќи рамка и повољно окружување, засновано на еднаквост, недискриминација и рамнотежа на правата и обврските,

ЦВРСТО убедени дека овој Договор ќе допринесе за интензивирање на меѓусебно корисна трговија и ќе придонесе за процесот на интеграција во Европа,

ПОТВРДУВАЈКИ дека ниту една одредба од овој Договор не може да се толкува како ослободување на Страните од нивните обврски прифатени со други меѓународни договори, особено со Општата Спогодба за Царини и Трговија од 1994 и Договорот од Маракеш за основање на Светска Трговска Организација,

ОДЛУЧИЈА, заради постигнување на овие цели, да го склучат следниот Договор (во натамошниот текст "овој Договор").

Член 1
Цели

1. Договорните страни постепено ќе формираат зона на слободна трговија во транзиционен период што ќе трае најмногу 10 години, почнувајќи од стапувањето во сила на овој Договор, во согласност со одредбите на овој Договор, како и во согласност со појаснувањето дадено во член XXIV од ГАТТ 1994, и Договорот од Маракеш за основање на СТО.

2. Целите на овој Договор се:

- а) зголемување на стопанската соработка на двете земји и подигање на животниот стандард на нивното население,
- б) постепено отстранување на ограничувањата во трговијата со стоки,
- в) обезбедување чесни услови на конкуренцијата во трговијата меѓу Договорните Страни,
- г) придонесување на овој начин за отстранување на бариерите во трговијата, за усогласен развој и проширување на светската трговија,
- д) унапредување на соработката меѓу Договорните Страни,
- ѓ) создавање на услови за натамошно поттикнување на инвестициите, особено за развој на заеднички вложувања меѓу Договорните Страни,
- ж) унапредување на трговијата и соработка на Договорните Страни на пазарите на трети земји.

ГЛАВА I ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ

Член 2 Обем

Одредбите на оваа Глава се однесуваат на индустриски производи, со потекло од една од Договорните страни. За целите на овој Договор, изразот „индустриски производи“ се однесува на производите опфатени во Главите 25 до 97 од Хармонизираниот систем на имиња и шифрени ознаки на стоките со исклучок на производите, наведени во Анекс 1.

Член 3

Основни царини

1. Во трговската размена, опфатена со овој Договор, Царинската Тарифа на Република Македонија ќе се применува за класификација на стоките, кои се увезуваат во Република Македонија. Царинската Тарифа на Украина ќе се применува за класификација на стоките, кои се увезуваат во Украина.

2. За секој производ основната царина, на која ќе се применуваат постепениот намалувања, утврдени со овој Договор, ќе биде царината на „најповластена нација“, која се применува од страна на Договорните страни од 01.01.2001 година.

3. Ако по овој датум, се примени било какво намалување на царината врз основа на правилото *ерџа омнес*, особено намалувањата кои се резултат на царинските договори од Уругвајската рунда на ГААТ 1994 и Договорот од Маракеш за основање на СТО, таквите намалени царини ќе ги заменат основните царини од точка 2 од денот на примената на намалувањето.

4. Намалените царини, пресметани согласно точка 2, ќе се заокружуваат на првото децимално место.

5. Договорните Страни меѓусебно ќе разменуваат информации за нивните основни царини.

Член 4

Увозни царини

1. Нема да бидат воведени нови увозни царини или мерки со ист ефект во трговијата меѓу Договорните страни.

2. Договорните страни со денот на стапување во сила на овој Договор ќе ги укинат сите увозни царински давачки и мерки со ист ефект за производите кои потекнуваат од Република Македонија или Украина, освен производите наведени во Протокол А.

Член 5

Давачки со ист ефект на царина

Нови давачки со ист ефект на увозните царини, нема да се воведат во трговијата меѓу Договорните страни.

Сите давачки кои имаат ист ефект на увозни царини, ќе бидат укинати со денот на стапување во сила на овој Договор, во согласност со член 38.

Член 6

Царински давачки од фискална природа

1. Одредбите на член 4 исто така ќе се однесуваат на царинските давачки од фискална природа, освен давачките за царинско евидентирање.

2. Независно од точка 1 од овој член, Договорните страни ќе ја применуваат нивната националната регулатива на данокот на додадена вредност и акцизите.

Член 7

Извозни царини и давачки со ист ефект

1. Нови извозни царини или давачки со ист ефект, нема да се воведат во трговијата меѓу Договорните страни.

2. Со денот на стапување во сила на овој Договор, во согласност со член 38, Договорните страни меѓусебно ќе ги укинат сите извозни царини и давачки со ист ефект.

Член 8

Количински ограничувања при увозот и извозот и мерки со ист ефект

1. Нема да бидат воведени нови количински ограничувања при увозот и извозот или мерки со ист ефект во трговијата меѓу Република Македонија и Украина.

2. Сите количински ограничувања при увозот и извозот од Договорните страни и мерките со ист ефект, ќе бидат укинати на денот на стапување во сила на овој Договор, согласно член 38, освен оние кои можат да бидат побарани за исполнување на обврските од меѓународните договори на двете Договорните Страни.

Член 9

Технички бариери во трговијата

1. Договорните страни ќе соработуваат и разменуваат информации во областа на стандардизацијата, метрологијата, утврдување на сообразноста и акредитацијата, со цел да се отстранат техничките бариери во трговијата и за усогласување на внатрешните процедури согласно со правилата на СТО, кои се однесуваат на трговските бариери.

2. Секоја Договорна страна на барање на другата Договорна страна ќе обезбеди информација за поедини индивидуални случаи на стандарди, технички правила или слични мерки.

3. Договорните страни, каде е потребно, ќе преговораат за склучување на договори за меѓусебно признавање во областа на сообразноста, во духот на препораките на Договорот за техничките бариери во трговијата на СТО.

ГЛАВА II

ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ, ПРЕРАБОТЕНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ И ПРОИЗВОДИ ОД РИБА

Член 10

Обем

Одредбите на оваа Глава се однесуваат на земјоделските производи со потекло од една од Договорните страни. Изразот „земјоделски производи“ за целите на оваа Глава се однесува за производите кои спаѓаат во Глава I до 24 од Хармонизираниот систем на имиња и шифрени ознаки, како и за производите наведени во Анекс 1 на овој Договор.

Член 11

Размена на концесии

Договорните страни ја изразуваат својата подготвеност да ја развиваат трговијата со земјоделски производи во согласност со одредбите во оваа Глава и со почитување на барањата на Светската Трговска Организација (СТО).

Член 12

Концесии и земјоделска политика

Договорните страни меѓусебно си даваат концесии, наведени во Протокол Б, применувајќи мерки кои ќе придонесат во трговијата со земјоделски производи во согласност со одредбите на оваа Глава, како и, со одредбите дадени во овој Протокол.

Член 13

Специфични заштитни мерки

Независно од останатите одредби на овој Договор и особено член 19, во услови на постоење на посебната чувствителност на земјоделските производи, во овие случаи, ако увозот на производи со потекло од една од Договорените страни, што се предмет на концесии дадени со овој Договор, предизвика сериозно пореметувања на пазарот на другата Договорна страна, засегнатата Страна веднаш ќе започне консултации за да најде соодветно решение. До изнаоѓањето на такво решение, засегнатата Договорна страна може да превземе мерки што ќе ги смета за неопходни во согласност со националното законодавство.

Член 14

Санитарни и фитосанитарни мерки

1. Договорните страни ќе ги применуваат своите национални регулативи од областа на ветеринарството, санитарната и фитосанитарната контрола на недискриминаторна основа и нема да воведуваат нови мерки кои ќе создадат непредвидливи ограничувања во трговијата.

2. Ветеринарните, санитарните и фитосанитарните мерки ќе се применуваат во согласност со меѓународните конвенции на кои двете Договорни страни се учеснички.

ГЛАВА III
ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 15

Внатрешно оданочување

1. Договорните страни ќе се воздржат од какви и да се мерки или практики од внатрешна фискална природа со која се воспоставува, без разлика директно или индиректно, дискриминација на производите со потекло од Договорните страни.

2. Производите, што се извезуваат во една од Договорните страни, нема да се користат со поврат на внатрешните даноци во износ поголем од директните или индиректните даноци пресметани на нив.

Член 16

Царински унии, Зони на слободна трговија и погранична трговија

1. Овој Договор нема да го попречува одржувањето или создавањето на царински унии, на зони на слободна трговија или договори за погранична трговија до степен до кој тие немаат негативно влијание на трговскиот режим на Договорните страни и особено на одредбите, што се однесуваат на правилата за потекло, утврдени со овој Договор.

2. Договорните страни меѓусебно ќе се информираат за било каков договор за создавање царински унии или зони за слободна трговија или пристап во Европска Унија.

Член 17

Структурно прилагодување

1. Вонредни мерки со ограничено времетраење, може да бидат преземени од било која од Договорните страни во форма на зголемени царини.

2. Овие мерки може да се однесуваат само на новите индустрии, или на одредени сектори кои се во фаза на реструктурирање или се соочуваат со сериозни тешкотии, особено каде што овие тешкотии предизвикуваат значајни социјални проблеми.

3. Увозните царини што се применуваат кај Договорната страна и се однесуваат за производи со потек-

ло од друга страна, за кои се воведени овие мерки не можат да надминат 25% од валорем и треба да го задржат елементот на преференцијалност за производителите, со потекло од другата страна. Вкупната вредност на увозот на производите, кои се предмет на овие мерки, не може да надминува 15% од вкупниот увоз на индустриски производи од другата Договорна страна, како што е дефинирано во член 4, во текот на последната година за која постојат статистички податоци.

4. Овие мерки ќе се применуваат во период не подолг од пет последователни години, освен ако Мешовитиот Комитет не одобри подолг период.

5. Вакви мерки нема да се воведат за некој производ, ако повеќе од три години поминале од одстранувањето на сите царини и количински ограничувања, давачки или мерки што имаат ист ефект и се однесуваат на тој производ.

6. Засегнатата Договорната страна ќе го информира Мешовитиот Комитет за која и да е вонредна мерка што има намера да ја превземе, на барање на другата страна, ќе се одржуваат консултации со Мешовитиот Комитет за ваквите мерки и за секторите во кои тие ќе се применуваат, пред да бидат применети. При преземање на вакви мерки, засегнатата страна ќе му достави на Мешовитиот Комитет план за укинување на царините и давачките воведени според овој член. Овој план ќе обезбеди постепено укинување на овие царини, почнувајќи најдоцна две години по нивното воведување, со иста годишна стапка. Мешовитиот Комитет може да донесе одлука за поинаков план.

Член 18

Анти-дампинг и компензациони мерки

Овој Договор нема да преујдицира или да се однесува на било кој начин, од било која Страна да не се превземат анти-дампинг или компензациони мерки во согласност со Член ВИ од ГАТТ 1994, Договорот за Примена на член ВИ од ГАТТ 1994 и Договорот за субвенции и Компензациони мерки.

Член 19

Општи заштитни мерки

Доколку еден производ се увезува во било која од Договорните страни во такви зголемени количини и под такви услови кои предизвикуваат или се закануваат да предизвикаат:

а) сериозна штета на домашните производители на слични или директно конкурентни производи на територијата на Страната - увозник, или

б) сериозни нарушувања во било кои сектори на стопанството или потешкотии што би можело да предизвикаат сериозно нарушување во регионот на Договорните страни.

Засегнатата Договорна страна може да превземе соодветни мерки под услови и во согласност со процедурата, предвидени во член 22.

Член 20

Реекспорт и сериозен недостиг

1. Кога примената на одредбите на член 7 и 8 ќе доведат до:

а) реекспорт кон трета земја кон која Договорната страна -извозник ги задржала за предметниот производ квантитативните извозни ограничувања, извозните царини или мерки или давачки со ист ефект; или

б) сериозен недостиг или закана од него, на производ значен за Договорната страна -извозник;

и кога ситуациите споменати погоре предизвикуваат или најверојатно ќе предизвикаат, сериозни по-

тешкотии за Страната-извозник, таа Договорна страна може да преземе соодветни мерки под услови и во согласност со постапките предвидени во член 22.

2. Мерките, превземени како резултат на состојбата наведена во точка 1, ќе бидат применети на недискриминаторен начин и ќе бидат отстранети кога условите повеќе нема да го оправдуваат нивното постоење.

Член 21

Државни монополи

1. Договорните Страни постепено ќе го прилагодат било кој државен монопол од комерцијален карактер за да обезбедат да не постои дискриминација во врска со условите под кои стоките се набавуваат и продаваат меѓу физичките лице на Договорните страни.

2. Мешовитиот Комитет ќе биде информиран за усвоените мерки за остварување на оваа цел.

Член 22

Постапка за примена на заштитни мерки

1. Пред отпочнување на постапката за примената на заштитните мерки, предвидени во следните точки од овој член, Договорните страни ќе се обидат да ги решат разликите меѓу нив преку Мешовитиот Комитет.

2. Кога субјектите од Договорната страна увезуваат производи, што може да предизвикаат состојба, дадено во член 19, таа ќе ја информира другата Страна преку административна постапка, чија цел е брзо обезбедување информации за трендот на трговските движења.

3. Договорната страна која има намера да преземе заштитни мерки, без оглед на точка 7 на овој член, веднаш ќе ја извести другата Страна и ќе ги даде сите неопходни информации. Консултациите меѓу Договорните страни ќе се спроведат неодложно во Мешовитиот Комитет со цел за изнаоѓање на взаемно прифатливо решение.

4.

а) Во врска со членовите 18, 19 и 20, Мешовитиот Комитет ќе го проучи случајот или состојбата и ќе донесе потребно решение за да ги прекине тешкотиите забележани од засегнатата Страна. Во случај на отсуство на таква одлука во рок од 30 дена откако за случајот ќе биде известен Мешовитиот Комитет, засегнатата Договорна страна може да примени мерки неопходни за да ја надмине состојбата,

б) Во врска со член 33, засегнатата Договорна страна може да преземе соодветни мерки откако ќе бидат завршени консултациите или откако поминале 3 месеци од датата на првото известување до другата Страна,

в) Во врска со член 26, засегнатата Договорна страна ќе му ја даде на Мешовитиот Комитет целата неопходна помош со цел да се испита случајот и кога е потребно, да се отстрани праксата која е причинител. Ако другата Договорна страна не престане со праксата што е предмет на приговор во периодот определен од Мешовитиот Комитет, или ако Мешовитиот Комитет не успее да донесе решение во рок од триесет работни дена, засегнатата Страна може да превземе соодветни мерки за да ги надмине потешкотиите, кои што произлегуваат од таквата пракса.

5. За превземените заштитни мерки веднаш ќе биде информиран Мешовитиот Комитет. Тие ќе бидат ограничени, што се однесува на нивниот опфат и траење, до она ниво што е стриктно потребно за да се надмине состојбата, што доведува до нивната примена и нема да ја надминат штетата предизвикана од праксата или тешкотиите кои се во прашање. Приоритет ќе биде даден на таквите мерки што најмалку ќе го нарушат функционирањето на овој Договор.

6. Превземените заштитни мерки ќе бидат предмет на периодични консултации во Мешовитиот Комитет заради нивно намалување или укинување кога условите нема повеќе да го оправдуваат нивното постоење.

7. Кога исклучителни околности, бараат итна активност и ја прават претходната постапка невозможна, засегнатата Договорна страна може, во случаевите од членовите 18, 19 и 20 веднаш да примени привремени мерки, стриктно неопходни за надминување на состојбата. Мерките ќе бидат соопштени без одлагање и консултациите помеѓу Договорните страни ќе се одржат што е можно побрзо во Мешовитиот Комитет.

Член 23

Општи исклучоци

Овој Договор нема да ги исклучува забраните или ограничувањата на увозот, извозот или транзитот на стоки, засновани на нормите на јавниот морал, јавниот ред или јавната безбедност, заштитата на здравјето и животот на луѓето, животните или растенијата и животната средина; заштита на националните богатства што имаат уметничка, историска или археолошка вредност; заштита на интелектуалната сопственост или правилата, што се однесуваат на злато и сребро или конзервација на исцрпливите природни ресурси, ако такви мерки се применуваат во врска со ограничување на домашното производство или потрошувачката. Таквите забрани или ограничувања, како и да е, нема да претставуваат средство на арбитражна дискриминација или прикриено ограничување на трговијата меѓу двете Договорни страни.

Член 24

Правила за потекло и соработка на царинските администрации

1. Протокол Ц од овој Договор ги определува правилата за потекло и соодветните методи на административна соработка.

2. Договорните страни ќе преземат соодветни мерки, вклучувајќи го редовното разгледување во Мешовитиот Комитет и аранжманите за административна соработка, за да се обезбеди ефективно и усогласено применување на одредбите од Протокол Ц и Членовите од 3 до 8, 12, 15 и 17 од Договорот и да се намалат колку што е можно повеќе, формалностите вклучени во трговијата и да се постигне меѓусебно задоволувачко решение за било кој проблем произлезен од примената на овие одредби.

Член 25

Плаќања

Договорните страни, во согласност со нивната важечката регулатива, ќе дозволат сите плаќања од тековните сметки на билансот на плаќања да бидат во конвертибилна валута, доколку трансакциите сврзани со плаќањата се однесуваат на трговијата, освен ако Страните се договорат поинаку.

Член 26

Правила на конкуренција меѓу претприемачите.

Државна помош

1. Со правилното функционирање на овој Договор доколку може да има влијание врз трговијата меѓу Договорните страни, е неспойво следното:

а) сите договори меѓу претприемачите, одлуки на здруженија на претприемачите и соодветните практики меѓу претприемачите кои што имаат за предмет или се однесуваат на попречување, ограничување или отстранување на конкуренцијата;

б) злоупотреба од страна на еден или повеќе претприемачи на доминантна позиција на територијата на Договорните страни, во целина или во нејзин позначителен дел;

в) било каква државна помош која ја нарушува или се заканува да ја наруши конкуренцијата со фаворизирање на одредени претприемачи или производство на одредени производи;

2. Ако Договорна страна смета дека дадената пракса е неспоива со Точката 1(а) и(б) од овој член, или таквата пракса предизвикува или се заканува да предизвика сериозни штети на интересите на таа Страна или материјална штета на нејзината домашна индустрија, засегнатата Страна може да превземе соодветни мерки под услови и во согласност со постапката, дадена во член 22.

3. Одредбите од точка 1(в) нема да се однесуваат на производите од Глава II.

4. Мешовитиот Комитет во рок од 3 години од влегувањето во сила на овој Договор, ќе ги утврди критериумите врз основа на кои ќе бидат оценувани практиките спротивно од точка 1(в), како и правилата за нивна примена.

5. Договорните страни ќе обезбедат транспарентност на мерките на државната помош, интералиа со годишни извештаи на Мешовитиот Комитет за вкупниот износ и распределбата на дадената помош и на барање на другата Договорна страна, информација за содржината на помошта и за посебни поединечни случаи на државна помош.

6. Ако Договорната страна заклучи дека определена пракса:

- е неспоива со условите од Точка 1(в) и не се спроведува соодветно со правилата за примена, дадено во Точка 4, или

- во отсуство на правила, дадени во Точка 4, предизвикува или се заканува да предизвика сериозни повреди на интересите на Договорната страна или материјална штета на нејзината домашна индустрија, таа може да превземе соодветни мерки под услови и во согласност со одредбите дадени во член 22.

Такви соодветни мерки може да бидат превземени само во согласност со процедурите и условите дадени во ГАТТ 1994 и Договорот од Маракеш за основање на СТО и сите други релевантни инструменти договорени во рамките на СТО, што се применливи меѓу Договорните страни.

Член 27

Тешкотии во платниот биланс

Кога една од Договорните страни има сериозни тешкотии со платниот биланс, или и се закануваат такви тешкотии, засегнатата Договорна страна, може во согласност со условите утврдени во рамките на ГАТТ 1994 и со член VIII од Договорот на Меѓународниот монетарен фонд, да усвои ограничувачки мерки, вклучувајќи ги и мерките што се однесуваат на увозот, кои ќе бидат со ограничено траење и не смеат да го надминат нивото што е потребно за подобрување на состојбата на платниот биланс. Мерките ќе бидат постепено намалувани како што се подобруваат условите на платниот биланс и ќе бидат укинати кога условите нема да го оправдуваат нивното одржување. Засегнатата Договорна страна, ќе ја информира другата Договорна страна за нивното воведување, и кога е можно, за временската табела за нивно престанување.

Член 28

Права од интелектуална сопственост

1. Договорните страни ја потврдуваат својата подготвеност за соработка кое се однесува на прашањата поврзани со правата од интелектуална сопственост за трговијата, и ако е потребно да ги користат мерките содржани во Анекс I Ц, од Договорот од Маракеш за основање на СТО, како и другите конвенции на

прашања за заштита на интелектуалната сопственост, каде двете Договорни страни се членки и се назначени во Анекс II.

2. За целите на овој Договор, изразот „интелектуална сопственост“, се однесува на сите категории на интелектуална сопственост како: авторски права, нивните сродни права, заштитни знаци, географски показатели, топографија на интегрирани кола, индустриски нацрти, патенти, необјавени информации, вклучувајќи и know-how.

3. Во исполнување на нивните обврски по меѓународните договори и законодавството во областа на правата на интелектуалната сопственост, Договорните страни од овој Договор нема да дадат на граѓаните на државата од другата Страна понеповолен третман од оној даден на било кој граѓанин од трета држава, со исклучок на односите меѓу ЗНД и Украина.

4. Договорните страни ќе соработуваат по прашањата на интелектуалната сопственост. На барање на една од Договорните страни, ќе се одржат експертски консултации за овие прашања, особено во врска со активностите што се однесуваат на постојните или на идните меѓународни конвенции за хармонизација, администрирање и признавање на правата од интелектуална сопственост и на активностите во меѓународните организации, како што се СТО, Светската Организација за Интелектуална Сопственост, како и што се однесува на односите на Страните со трети земји во врска со прашањата на интелектуална сопственост.

5. Примената на овој член ќе биде редовно оценувана од Договорните страни. При појава на тешкотии во трговијата во врска со правата од интелектуална сопственост која вклучува и индустриска сопственост, секоја од Договорните страни може да побара итни консултации за изнаоѓање на заедничко прифатливо решение.

Член 29

Јавни набавки

1. Договорните страни ја сметаат либерализацијата на пазари за јавни набавки како цел на овој Договор. Страните тежнеат да ги остварат јавните договори врз основа на недискриминација и реципроцитет.

2. Договорните страни постепено ќе развиваат свои соодветни правила, услови и практики за јавните набавки и ќе им обезбедат на претпријатијата од другата Договорна страна увид во постапката за склучување на договори на нивните пазари за јавни набавки не помалку поволни од оние што им се даваат на претпријатијата на било која трета земја.

3. Мешовитиот Комитет ќе го разгледува развојот во врска со достигнувањето на целите од овој член и може да препорачува практични начини за примена на одредбите од точка 2 од овој член, со кои ќе се обезбеди слободен увид, транспарентност и целосна рамнотежа на правата и обврските. За време на проучувањето дадено во точка 2 на овој член, Мешовитиот Комитет ќе разгледа, особено од аспект на меѓународните правила во оваа област, можност за проширување на обемот и/или степенот на отворањето на пазарот за јавни набавки дадено во точка 2 на овој член.

4. Договорните страни ќе настојуваат да се усогласат со важечките договори преговарани во рамките на ГАТТ 1994 и Договорот од Маракеш за основање на СТО.

Член 30

Мешовит Комитет

1. Во Мешовитиот Комитет кој се формира се застапени двете Договорни страни.

2. Мешовитиот Комитет е одговорен за спроведување на овој Договор и ќе ја обезбеди неговата правилна примена.

3. За правилна примена на овој Договор, Договорните страни ќе разменуваат информации и на барање на било која Страна, ќе се одржат консултации во рамките на Мешовитиот Комитет. Комитетот ќе ја разгледува можноста за натамошно отстранување на пречките во трговијата меѓу Договорните страни.

4. Мешовитиот Комитет може, во согласност со одредбите од точка 3 од член 31, да донесе решенија за прашањата предвидени со овој Договор. За други прашања Комитет може да даде препораки.

Член 31

Правила и постапки на Мешовитиот Комитет

1. За правилна примена на овој Договор, Мешовитиот Комитет ќе се состанува по потреба, но најмалку еднаш годишно. Било која Страна може да побара одржување на состанок.

2. Ако претставник на Договорните Страни од овој Договор во Мешовитиот Комитет ја прифати одлуката, која е предмет на исполнување на барања од внатрешното законодавство, одлуката ќе стапи во сила на денот на известувањето за престанок на пречката, ако не се наведе некој друг датум.

3. Мешовитиот Комитет ќе ги усвои правилата на постапката, *интер алиа*, кои ќе содржат одредби за одржување на седници и за именување на претседавач и негов/нејзин мандат.

4. Мешовитиот Комитет може да одлучи да формира поткомисии и работни групи, доколку смета дека се потребни да помогнат во исполнувањето на неговите задачи.

Член 32

Исклучоци од безбедносни причини

Ништо во овој Договор нема да ја спречи Страната да преземе мерки кои ги смета за потребни:

а) да го спречи откривањето на информациите кои се во спротивност на основните национални безбедносни интереси;

б) да ги заштити основните национални безбедносни интереси или заради примена на меѓународните обврски или националните политики;

1) во врска со трговијата со оружје, муниција и воени инструменти, грижејќи се таквите мерки да не ги смалуваат условите на конкуренцијата водејќи сметка за производите кои не се за специјални воени цели, како и трговијата со други стоки, материјали и услуги што се одвиваат директно или индиректно заради набавки во воениот сектор; или

II) во врска со неширењето на биолошко и хемиско оружје, нуклеарно оружје или други нуклеарни експлозивни средства; или

III) во случај на војна или други сериозни меѓународни тензии што претстазуват закана од војна.

Член 33

Исполнување на обврските

1. Договорните страни ќе ги преземат сите потребни мерки за постигнување на целите и исполнување на обврските од овој Договор.

2. Ако една Договорна страна смета дека другата страна не успеала да ги исполни обврските од овој Договор, засегнатата страна може да превземе соодветните мерки под условите и во согласност со постапките наведени во член 22.

Член 34

Еволутивна клаузула

Ако една од Договорните страни смета дека би било корисно во интерес на стопанствата на Договорните страни да се развиваат и продлабочуваат односите воспоставени со овој Договор, проширувајќи ги во области кои не се опфатени со Договорот, ќе достави образложено барање до другата Страна. Договорните страни може да дадат инструкции на Мешовитиот Комитет да го разгледа барањето и каде што е потребно, да им даде препораки, особено заради отпочнување на преговори.

Член 35

Амандмани

Амандманите на овој Договор освен оние во согласност со точка 3 од член 31 и тие кои се потврдени од Мешовитиот Комитет, ќе стапат во сила на денот на примањето на последното известување по дипломатски пат, потврдувајќи дека се исполнети сите процедури предвидени со националното законодавство на секоја Договорна страна за нивно влегување во сила.

Член 36

Протоколи и анекси

Анексите и Протоколите на овој Договор се негов составен дел. Мешовитиот Комитет може да донесе одлука за измени и дополнувања на Анексите и Протоколите, кои се предмет на постапка во внатрешните законодавства на Договорните страни.

Член 37

Важност и откажување

1. Договорот се склучува на неодредено време.

2. Секоја Договорна страна од овој Договор може да го откаже, со писмено известување до другата Страна. Откажувањето ќе стапи во сила првиот ден од шестиот месец по датата на која што известувањето било примено од другата Страна.

3. Договорните страни се согласни, во случај на пристапување на една од страните кон ЕУ, Договорот ќе престане да важи на денот пред пристапувањето во ЕУ.

4. Договорните страни ќе го решат прашањето преку преговори за sukcesivни компензации кои може да се произлезат од точка 3 на овој член.

Член 38

Стапување во сила

Овој Договор ќе влезе во сила триесет дена по денот на приемот по дипломатски пат на последното известување со кое се потврдува исполнувањето на сите потребни уставни процедури за влез во сила на овој Договор.

ВО ПОТВРДА НА ГОРНОТО долупотпишаните овластени лица, со целосно овластување за тоа, го потпишаа сегашниот Договор.

СКЛУЧЕН во Скопје на 18 јануари 2001 година, на македонски, украински и англиски јазик, секој од нив со автентична важност. Во случај на различно толкување на примена на одредбите на овој Договор, меродавен ќе биде англискиот текст.

За Република Македонија

За Украина

Претседател на Влада

Претседател на кабинетот

Љубчо Георгиевски

на министри
Виктор Јушченко

АНЕКС 1

(Се однесува на членот 2 и 10 од Договорот)

Тар. број	Краток опис на производот
2905 43	Манитол
2905 44	Д-глуцитол (сорбитол)
3302 10 29	Други мешаници на мирисливи материји и мешаници
3501 10	Казеин
3501 10 10	За производство на регенерирани текстилни влакна
3501 10 50	За индустриски потреби, освен за производство на храна или фодер
3501 10 90	Друго
3501 90	Друго
3501 90 90	Друго
3502	Албумини, (вклучувајќи концентрати на две или повеќе белтачини од сурутка, што содржат по маса повеќе од 80% белтачини од сурутка, сметано на сува материја), албуминати и други деривати на албумин
3505	Декстрини и други модификувани скробови, лепила врз база на скробови
3809	Средства за доработка, носачи на бои кои служат за забрзувањена бојосувањето или за фиксирање на материите за бојосување и други производи и препарати
4501	Природна плута, сурова или просто приготвена, отпадоци од плута, дробена, гранулирана или мелена плута
5201 00	Памук, невлечен или нечеслан
5301	Лен, суров или преработуван но непреден, колчишта и отпадоци од лен (вклучувајќи и отпадоци од и скубени текстилни материјали)
5302	Коноп (<i>Cannabis sativa</i>) суров или преработуван но непреден, колчишта и отпадоци од коноп (вклучувајќи и отпадоци од редиво и скубен текстилен материјал)

АНЕКС 2

Се однесува на Параграф 1 од членот 28

Мултилатералните договори наведени во ставот 2 на Членот 28 се следните :

1. Париска конвенција од 20 март 1883 година за заштита на интелектуалната сопственост (Стокхолмски акт од 1967 и промените од 1979 година);

2. Бернска конвенција од 9 септември 1886 година за заштита на литературните и уметничките дела (Париски акт, 1971 година);

3. Меѓународна конвенција за заштита на уметниците-изведувачи, фонограмските продуценти и радиодифузните организации-Римска конвенција Меѓународна конвенција од 26 октомври 1961 година (Римска конвенција);

4. Мадридски договор за меѓународната регистрација на ознаки (Стокхолмски акт од 1967 и промените од 1979 година);

5. Будимпештански договор за меѓународно признавање на депонирањето на микро-организми заради патентна процедура (изменет во 1977 и 1980 година);

6. Договор за патентна соработка (Вашингтон 1970, изменет во 1979 и 1984);

7. Конвенција за создавање на Светската организација за интелектуална сопственост Стокхолмски акт од 1967 и промените од 1979 година);

8. Хашки договор за меѓународно депонирање на индустриски дизајни (Хаг, 1925 година, изменет 1969 и Стокхолм 1967 година).

ПРОТОКОЛ А**(СЕ ОДНЕСУВА НА ПАРАГРАФ 2 ОД ЧЛЕНОТ 4)****ЦАРИНСКИ ДАВАЧКИ ПРИ УВОЗОТ И ДАВАЧКИ СО ИСТ ЕФЕКТ****Член 1**

Протоколот ќе се применува за производите дадени во Глава I од овој Договор.

Член 2

Македонија ќе ги укине царинските давачки при увозот за производите со потекло од Украина со денот на влегување во сила на овој Договор, освен за производите дадени во Анекс 1 на овој Протокол.

Член 3

Украина ќе ги укине царинските давачки при увозот на производи со потекло од Македонија со денот на влегување во сила на овој Договор, освен за производите наведени во Анекс 2 на овој Протокол.

Член 4

Македонија и Украина можат да продолжат да ги применуваат своите системи на дозволи при извозот и увозот, како е дадено во Анекс 3 на овој Протокол, во транзиционен период кој завршува не подолго од четири години од стапување во сила на овој Договор.

Член 5

Во случај на промени во националното законодавство за тарифните броеви од Анекс 1 и 2 од овој Протокол, Договорните страни меѓусебно веднаш треба да се известат за направените промени.

ПРОТОКОЛ А АНЕКС 1

1. По влегувањето во сила на овој Договор во согласност со член 38, за производите дадени во листа А царинските давачки ќе бидат постепено укинувани во согласност со следната табела:

- Првата година на 90% од основната царина
- Втората година на 80% од основната царина
- Третата година на 60% од основната царина
- Четвртата година на 50% од основната царина
- Петтата година на 40% од основната царина
- Шесттата година на 20% од основната царина
- Седмата година на 0%

2. По влегувањето во сила на овој Договор во согласност со член 38, за производите дадени во листа Б царинските давачки ќе бидат постепено укинувани во согласност со следната табела:

- Првата година на 90% од основната царина
- Втората година на 80% од основната царина
- Третата година на 70% од основната царина
- Четвртата година на 60% од основната царина
- Петтата година на 50% од основната царина
- Шесттата година на 40% од основната царина
- Седмата година на 30% од основната царина
- Осмата година на 20% од основната царина
- Деветтата година на 10% од основната царина
- Десеттата година на 0%

ЛИСТА А ОД АНЕКС 1

Тарифен број	ОПИС	3303 00	Парфемии и тоалетни води:
2515	Мермер, травертин, екосин и друг варовнички камен за споменици, градежништво и др, со привидна специфична маса 2,5 или поголема, и алабастер, вклучувајќи и грубо цепен или сечен со пила или на друг начин, во блокови или плочи со правоаголна (вклучувајќи квадратна) форма: -Мермер и травертин:	3304	Производи за забавување или шминкање и производи за негување на кожа (освен лекови), вклучувајќи и препарати за заштита од сонце или за зајакнување на пигментацијата при сончање или за бронзирање на кожа; препарати за маникир или педикир:
11 00 00	--Суров или грубо цепен	3305	Препарати за коса:
12 00 00	--Сечен со пила или на друг начин, во блокови или плочи со правоаголна (вклучувајќи квадратна) форма	3307	Препарати за бричење, вклучувајќи ги препаратите за пред и по бричење, дезодоранси за лична употреба, препарати за бањање, депилатори и други парфимериски, козметички или тоалетни препарати, на друго место неспомнати или неопфатени; приготвени дезодоранси за простории, парфимирани или непарфимирани вклучувајќи ги и оние што имаат дезинфекциони својства:
2516	Гранит, порфир, базалт, песочар и друг камен за споменици, градежништво и друго, вклучувајќи грубо цепени или сечени со пила или на друг начин, во блокови или плочи со правоаголна (вклучувајќи квадратна) форма: -Гранит:	3405	Политури и кремове, за обувки, мебел, подови, каросерии, стакло или метал, пасти и прашоци за чистење и слични препарати (без оглед на тоа дали се во форма на хартија, вата, филц, неткаени тканини, сунгерести материјали, од пластика или гума, импрегнирани или премачкани со такви препарати), освен во соците од тар. број 3404:
12 00 00	--Сечен со пила или на друг начин, во блокови или плочи со правоаголна (вклучувајќи квадратна) форма	3506	Подготвени липила и други подготвени средства за лепење, на друго место неспомнати или опфатени; производи погодни за употреба како леипила или средства за лепење, подготвени за продажба на мало како лепила или средства за лепење, во пакување со нето маса до 1 кг:
2518	Доломит, печен или непечен; доломит, грубоцепен или сечен со пила или на друг начин, во блокови или плочи со правоаголна (вклучувајќи квадратна) форма; агломериран доломит (вклучувајќи тердоломит):	3506 10 00 00	-Производи погодни за употреба како лепила или средства за лепење, подготвени за продажба на мало како лепила или средства за лепење, во пакување со нето маса до 1 кг
2520	Суров гипс; анхидрид на гипс; печен гипс (што се состои од печен гипс или калциум сулфат), бојосан или небојосан, со додаток или без додаток на мали количества забрзувачи или забавачи на врзувањето:	3701	Фотографски плочи и планфилмови, осетливи на светлост, неосветлени, од кој и да било материјал освен од хартија, картон или текстил; планфилмови за моментна (брза) фотографија, осетливи на светлост, неосветлени, во касети или без касети:
2523	Портланд-цемент, алуминантен цемент, цемент од згура, суперсулфатен цемент и слични хидраулични цемента, вклучувајќи бојосани и во форма на клинкери:	3702	Фотографски филмови во ролни, осетливи на светлост, неосветлени, од кој и да било материјал освен од хартија, картон или текстил; филмови во ролни за моментна (брза) фотографија, осетливи на светлост, неосветлени:
29 00 00	--Друг	3808	Инсектициди, родентициди, фунгициди, хербициди, средства против ртење и средства за регулација на растењето на растенијата, дезинфектанти и слични производи, подготвени во форма или пакување за продажба на мало или како препарати или производи (на пр, сулфурирани ленти, фитили, свеќи и хартии за убивање муви):
2524 00	Азбест:	3918	Прекирки за подови од пластични маси, несамолепливи или самолепливи, во ролни или во форма на плочи; тапети за ѕидови или тавани, дефинирани со забелешката 9 кон
00 30 00	-Влакна, лушпички или прав		
00 80 00	-Друго		
3005	Вата, газа, завои и слични производи (на пример, приготвени завои, пластери, приготвени облоги), импрегнирани, премачкани или прелечени со фармацевтски материји или приготвени во малопродажни пакувања за медицински, хируршки, забарски или ветеринарски цели:		
3105	Минерални или хемиски ѓубрива што содржат два или три од следниве ѓубриви елементи: азот, фосфор и калиум; други ѓубрива; производи од оваа глава во форма на таблети или слични форми или во пакување до 10 кг бруто маса:		
3214	Китови (стаклорезачки, за калемење и др.) смолни малтери, други маси за затинање; полнила за молерско-фарбарски работи; неогноотпорни препарати за површинска обработка на фасади, внатрешни ѕидови, подови, тавани или слично:		

оваа глава:		
3921	Други плочи, листови, филмови, фоли и ленти, од пластични маси:	
3925	Градежни производи за вградување од пластични маси, на друго место неспомнати или неопфатени:	
20 00 00	-Врати, прозорци и рамки за нив, прагови за врати	
30 00 00	-Капаџи, ролетни (вклучувајќи венецијански ролетни) и слични производи и нивни делови	
90 00 00	-Друго	
4302	Штавени или обработени крзна (вклучувајќи глави, опашки, шепа или други парчиња или отсецоци), несоставени, или составени (со додавање или без додавање на други материјали) освен оние што се распоредуваат во тар. број 4303:	
4303	Облека, прибор за облека и други производи од крзно:	
4409	Дрво (вклучувајќи ламели и фризи за паркет, несоставени) профилирано (перо и жлеб, жлебено, фалцувано или слично обработено) по должината на кој и да било раб или лице, вклучувајќи рендисано, брушено или прстесто (валчесто) споено:	
4415	Сандаци за пакување, кутии, гајби, барабани и слична амбалажа за пакување, од дрво; барабани (калеми) за кабли од дрво; палети, сандачести палети и други натоварни табли, од дрво; палетни огрлицы од дрво:	
4802	Непремачкана хартија и картон, кои се употребуваат за пишување, печатење или други графички цели, вклучувајќи хартија и картон за дупчени картички и ленти, во ролни или листови, освен хартија од тар. број 4801 или 4803; рачно изработена хартија и картон: -Друга хартија и картон, без содржина на влакна добиени со механичка постапка или со содржина на тие влакна до 10% по маса од вкупната содржина на влакната: --Со маса од 40 до 150 г/м2:	
52 20 00	---Во ролни	
52 80 00	---Во листови --Со маса поголема од 150 г/м2:	
53 20 00	---Во ролни	
53 80 00	---Во листови	
4805	Друга непремачкана хартија и картон, во ролни или листови, понатаму необратена или доработена освен онаа наброена во забелешка 2 кон оваа глава:	
4805 80	-Друга хартија и картон, со маса од 225 г/м2 или поголема: --Добиени од отпадна хартија:	
80 11 00	---Тестлајнер	
80 19 00	---Друго	
80 90 00	--Друго	
4810	Хартија и картон, премачкани од едната или од обете страни со каолин или со други неоргански материји, со врзивно средство или без врзивно средство, а без друг премаз, бојосани или небојосани по површината,	
		-Друга хартија и картон:
4810 91	--Повеќеслојни:	
91 10 00	---Со секој слој белен	
91 30 00	---Само со еден надворешен слој белен	
91 90 00	---Друго	
4810 99	--Друго:	
99 10 00	---Белена хартија и картон, прекриена со каолин	
99 30 00	---Прекриена со прав од лискун	
99 90 00	---Друго	
4811	Хартија, картон, целулозна вата и листови и ленти од целулозни влакна, премачкани, импрегнирани, прекриени, површински бојосани, површински украсени или печатени, во ролни или листови, освен производите од тар. број 4803, 4809 или 4810: -Хартија и картон, премачкани, импрегнирани или прекриени со пластични маси (исклучувајќи лепила): --Белени, со маса над 150 г/м2	
31 00 00	--Белени, со маса над 150 г/м2	
39 00 00	--Друго	
40 00 00	-Хартија и картон, премачкани, прекриени или импрегнирани со восок, парафински восок, стеарин, масло или глицерин	
4816	Карбон хартија, самокопирачка хартија и други хартии за копирање и пренесување (освен оние од тар. број 4809), матрици за умножување и офсет плочи, од хартија, во кутии или без кутии:	
4818	Тоалетна хартија и слична хартија, целулозна вата или листови и ленти од целулозни влакна, што се употребуваат во домаќинствата или за санитарни потреби, во ролни со ширина до 36 см, или сечени по големина или форма; шамивчиња, ливчиња за симнување на шминка, крпи, прекривки за маса, сервиети, пелени за бебиња, тампони, чаршави за кревет и слични предмети за домаќинство, санитарна или болничка употреба, предмети за облекување и прибор за облекување, од хартиена маса, хартија, целулозна вата, од листови или ленти од целулозни влакна:	
4823	Друга хартија, картон, целулозна вата и листови и ленти од целулозни влакна, сечени во определена големина или форма; други производи од хартиена маса, хартија, картон, целулозна вата или листови или ленти од целулозни влакна:	
4823 70	-Леани или пресувани производи од хартиена маса: --Леани послужавници и кутии за пакување на јајца	
70 10 00	--Леани послужавници и кутии за пакување на јајца	
70 90 00	--Друго	
5106	Предиво од влачена волна, неподготвено за продажба на мало:	
5107	Предиво од чешлана волна, неподготвено за продажба на мало:	
5109	Предиво од волна или од фини животински влакна, подготвено за продажба на мало:	

5111	Ткаенини од влачена волна или од влачени фини животински влакна:	5515	Други ткаенини од синтетички влакна, сечени:
5112	Ткаенини од чешлана волна или од чешлани фини животински влакна:	5516	Ткаенини од вештачки влакна, сечени:
5204	Конец за шиење од памук, неподготвен или подготвен за продажба на мало:	5601	Ткаенини од вештачки влакна, сечени:
5205	Предиво од памук (освен конец за шиење), што по маса содржи 85% или повеќе памук, неподготвено за продажба на мало:	5602	Филц, вклучувајќи импрегниран, превлечен или ламиниран:
5206	Предиво од памук (освен конец за шиење), што по маса содржи помалку од 85% памук, неподготвено за продажба на мало:	5603	Неткаен текстил, вклучувајќи импрегниран, превлечен или ламиниран:
5207	Предиво од памук (освен конец за шиење) подготвено за продажба на мало:	5802	Фротир ткаенини за пешкири и слични запчести фротир ткаенини, освен тесни ткаенини од тар. број 5806; тафтинг текстилни ткаенини, освен производитите од тар. број 5703:
5208	Ткаенини од памук, што по маса содржат 85% или повеќе памук, со маса до 200 г/м ² :	5803	Гази, освен тесни ткаенини од тар. број 5806:
5209	Ткаенини од памук, што по маса содржат 85% или повеќе памук, со маса над 200 г/м ² :	6212	Градници, мидери, стезници, прерамки, држачи за чорапи, подврски и слични производи, како и нивни делови, вклучувајќи плетени или хеклани:
5210	Ткаенини од памук што по маса содржат помалку од 85% памук, во мешаница претежно или само со вештачки или синтетички влакна, со маса до 200 г/м ² :	6302	Рубелина за постела, за маса, тоалетна рубелина и рубелина за кујна:
5211	Ткаенини од памук, со содржина помалку од 85% по маса памук, во мешаница со вештачки или синтетички влакна, со маса над 200 г/м ² :	6406	Делови на обувки (вклучувајќи горништа што се споени или неспоени со внатрешните спонови); влошки за обувки, вметки за пети и слични производи; гамашни, увиткувани и слични производи, и нивни делови:
5212	Други ткаенини од памук:	6601	Чадори и сонцобрани (вклучувајќи стапови-чадори, градински чадори и слични чадори):
5501	Други ткаенини од памук:	6802	Обработен камен за споменици и градби (освен шкрилци) и производи од нив, освен производи од тар. број 6801; коцки за мозаик и слично, од природен камен (вклучувајќи и од шкрилци), врз подлога или без подлога; вештачки бојосани гранули, луспи и прав, од природен камен (вклучувајќи од шкрилци):
5503	Синтетички влакна, сечени, невлачени, нечеслани, ниту преработувани поинаку за предење:	6807	Производи од битумен или од слични материјали (на пр, од битумен од нафта или од смола на катран од камен јаглен):
5505	Отпадоци (вклучувајќи кратки влакна добиени при чешлање, отпадоци од предиво и скубени текстилни отпадоци) од вештачки или синтетички влакна:	6809	Производи од гипс или од мешаница врз база на гипс:
5506	Синтетички влакна сечени, влачени, чешлани или преработувани поинаку за предење:	6810	Производи од цемент, бетон или вештачки камен, армирани или неармирани:
5508	Конец за шиење од вештачки или синтетички влакна сечени, подготвен или неподготвен за продажба на мало:	6813	Фрикциони материјали и производи од фрикцииони материјали (на пр, плочи, валјаци, ленти, сегменти, дискови, подметки, облоги), немонтирани, за кочници, спојки или слично, врз база на азбест, други минерални материјали или целулоза, комбинирани или некомбинирани со текстил или со други материјали:
5509	Предиво (освен конец за шиење) од синтетички влакна сечени, неподготвено за продажба на мало:	6902	Огноотпорни тули, блокови, плочки и слични огноотпорни керамички производи за вградување, освен оние од силикатно фосилно брашно или од слични силикатни земји:
5510	Предиво (освен конец за шиење) од вештачки влакна, сечени, неподготвено за продажба на мало:	6914	Други производи од керамика:
5511	Предиво (освен конец за шиење) од вештачки или синтетички влакна, сечени, подготвено за продажба на мало:	7007	Други производи од керамика:
5512	Ткаенини со содржина 85% или повеќе по маса синтетички влакна, сечени:	7019	Стаклени влакна (вклучувајќи стаклена волна) и производи од нив (на пр, предиво, ткаенина):
5513	Ткаенини од синтетички влакна сечени, со содржина помалку од 85% по маса такви влакна, во мешаница претежно или само со памук, со маса до 170 г/м ² :	7113	Накит и делови од накит; од благородни метали или од метали плати-
5514	Ткаенини од синтетички влакна, сечени, со содржина помалку од 85% по маса такви влакна, во мешаница претежно или само со памук, со маса над 170 г/м ² :		

	нирани со благородни метали:
7114	Предмети на златарството или кујунџиството и нивни делови, од благородни метали или од метали платинирани со благородни метали:
7115	Други предмети од благородни метали или од метали платинирани со благородни метали:
7116	Предмети од природни или одгледувани бисери, од бесценети или полубесценети камења (природни, синтетички или реконструирани):
7117	Имитации на накит: -Од прости метали, вклучувајќи ги и оние што се превлечени со благородни метали:
7307	Прибор за цевки (на пример, спојници, колена, муфови), од железо или челик:
7320	Пружини и листови за пружини, од железо или челик:
7413 00	Впредена жица, јажиња, плетени ленти и слично, од бакар, електрично неизолирани: -Друго: 00 91 00 --Од рафиниран бакар 00 99 00 --Од легури на бакар
7418	Трpezни, кујнски и други производи за домаќинство и нивни делови, од бакар; сунѓери за рибање садови и перничина за рибање или полирање, нараквици и слично, од бакар; санитарни предмети и нивни делови, од бакар: -Трpezни, кујнски и други производи за домаќинството и нивни делови; сунѓери за рибање садови и перничина за рибање или полирање, нараквици и слично: 19 00 00 --Друго
7614	Впредена жица, јажиња, плетени ленти и слично, од алуминиум, електрично неизолирани:
7616	Други производи од алуминиум:
8302	Окови, прибор и слични производи од прости метали, за мебел, врати, скапила, прозорци, ролетни, каросерији, седларски стоки, куфери, сандаци, кутии или слично; кукачки за закачување шапки, конзоли и слично; тркалца (за мебел и сл.) со елементи за прицврстување од прости метали; автоматски затворачи на врати од прости метали:
8404	Помошни уреди за котли од тар. број 8402 или 8403 (на пример, економајзери, прегрејувачи, отстранувачи на саѓи, рекуператори на гас); кондензатори за енергетски единици на водена или друга пареа:
8460	Алатни машини за чистење, острење, брусење, хонување, лепување, полирање или поинакво довршување на метали или кермети со помош на брусеве, абразиви или на производи за полирање, освен машините за изработка на запченици со режење, брусење или довршување на запченици од тар. број 8461:
8462	Алатни машини (вклучувајќи и преси) за обработка на метали со слободно ковење или со ковење во ка-

8463	Други алатни машини за обработка на метали или кермети, без симнување на струготини:
9401	Седишта (освен оние од тар. број 9402), вклучувајќи ги и оние што можат да се претворат во легла, и нивни делови:
9402	Медицински, хируршки, забарски или ветеринарски мебел (на пример, операциони маси, маси за прегледи, болнички кревети со механички уреди, забарски столови); берберски столови и слични столови, со обртно, наклонувачко и подигнувачко движење; делови на наведените производи:
9404	Носачи на мадраци; предмети на постелнина и слични стоки (на пример, мадраци, јоргани, перини, перници и перничина), со пружини или полнети со кој и да е материјал или од целуларна гума или пластична маса, вклучувајќи и пресвлечени: 10 00 00 -Носачи на мадраци --Од други материјали: 29 10 00 ---Со спирална влошка 29 90 00 ---Друго -Вреќи за спиење: 30 10 00 --Полнети со пердуви или перја 30 90 00 --Друго -Друго: 90 10 00 --Полнети со пердуви или перја 90 90 00 --Друго

ЛИСТА Б ОД АНЕКС 1

Тарифен број	ОПИС
2710	Масла добиени од нафта и масла добиени од битуменозни минерали, освен сурови; производи на друго место неспоменати или опфатени, кои содржат по маса 70% или повеќе масла од нафта или масла добиени од битуменозни минерали, ако овие масла претставуваат основни состојки на овие производи:
2711	Нафтени гасови и други гасовити јагленоводороди:
3004	Лекови (освен производите од тар. број 3002, 3005 или 3006) што се состојат од измешани или неизмешани производи за терапевтска или профилактичка употреба, приготвени во одмерени дози или во форми или пакување за продажба на мало: -Што содржат други антибиотици: 20 10 00 --Готови лекови за продажба на мало -Што содржат хормони или други

	производи од тар. број 2937, но не содржат антибиотици: --Што содржат инсулин:	90 10 00 --Површински активни препарати
31 10 00	---Готови лекови за продажба на мало --Што содржат адрено кортикални хормони:	90 90 00 --Препарати за перење и препарати за чистење
32 10 00	---Готови лекови за продажба на мало --Друго:	3904 Полимери на винилхлорид или на други халогенирани олефини, во примарни форми:
39 10 00	---Готови лекови за продажба на мало -Што содржат алкалоиди или нивни деривати без содржина на хормони, други производи од тар. број 2937 или антибиотици:	3917 Цевки, црева и прибор за нив (на пр, спојници, колена прирабници), од пластични маси:
40 10 00	--Готови лекови за продажба на мало -Други лекови што содржат витамини или други производи од тар. број 2936:	3920 Други плочи, листови, филмови, фолии и ленти, од пластични маси, што не се со клеточна структура, незајакнати, неламинирани, без подлога или што не се комбинирани со други материјали:
50 10 00	--Готови лекови за продажба на мало -Друго: --Во форма за продажба на мало:	4202 Ковчези, куфери, несесери, аташе-куфери, актен-чанги, школски чанги, футроли за наочари, футроли за двогледи, футроли за фотоапарати, футроли за музички инструменти, футроли за пушки, футроли за пиштоли и слични контејнери; патни торби, тоалетни торби, ранци, женски чанти, торби за купување, портмонеа за банкноти, портмонеа за метални пари, футроли и корици за мапи или документи, табакери, кеси за тутун, торби за алат, спортски торби, торби за шишиња, кутии за накит, кутии за пудра, кутии за прибор за јадење и слични контејнери, од кожа или од вештачка кожа, од фолии од пластични маси, од текстилни материјали, од вулканфибер или од картон, или целосно или претежно прекриени со овие материјали или со хартија:
90 11 00	---Што содржат јод или соединенија на јод	4203 Облека и прибор за облека, од кожа или од вештачка (реконституирана) кожа:
90 19 00	---Друго --Друго:	4205 Други производи од кожа или од вештачка кожа
90 91 00	---Што содржат јод или соединенија на јод	4304 Вештачко крзно и производи од вештачко крзно:
90 99 00	---Друго	4418 Градежна столарија и други производи за градежништво од дрво, вклучувајќи плочи со саке, составени паркетни плочи, режана и цепена шиндра:
3208	Премачкувачки средства бои и лакови врз база на синтетички полимери или хемиски модификувани природни полимери, дисперзирани или растворени во неводен медиум; раствори дефинирани со забелешката 4 кон оваа глава:	4808 Хартија и картон, брановидни (со или без залепени рамни површински листови), наборени, крепирани, плисирани, релјефни или дупчени, во ролни или листови, освен онаа хартија објаснета во тар. број 4803: 10 00 00 -Хартија и картон, брановидни, вклучувајќи и дупчени 30 00 00 -Друга крафт хартија, наборена, крепирана или плисирана, вклучувајќи релјефни или дупчени 90 00 00 -Друго
3209	Премачкувачки средства (бои и лакови) врз база на синтетички полимери или хемиски модификувани природни полимери, дисперзирани или растворени во воден медиум:	4819 Кутии, вреки и други контејнери за пакување од хартија, картони, целулозна вата или листови или ленти од целулозни влакна; картонажни производи од хартија или картон, регистратори и др. што се употребуваат во канцеларии, дукани или слично: 10 00 00 -Кутии од брановидна хартија или картон 30 00 00 -Вреки и кеси, со ширина на основата од 40 см или поголема
3210	Други премачкувачки средства (бои и лакови); приготвени водни пигменти што се употребуваат за површинска доработка на кожа:	
3401	Сапун; органски површински активни производи и препарати за употреба како сапун, во форма на стапчиња, колачиња, леани или обликувани парчиња, со додаток или без додаток на сапун; хартија, вата, филц и неткаени ткаенини, импрегнирани или премачкани со сапун или со детергент:	
3402	Органски површински активни средства (освен сапун); површински активни препарати, препарати за перење (вклучувајќи помошни препарати за перење) и препарати за чистење, со додаток или без додаток на сапун, освен оние од тар. број 3401:	
3402 20	-Препарати приготвени за продажба на мало: 20 10 00 --Површински активни препарати 20 90 00 --Препарати за перење и препарати за чистење 3402 90 -Друго:	

40 00 00	-Други вреќи и кеси, вклучувајќи фишеци		тени или хеклани:
50 00 00	-Други контејнери за пакување, вклучувајќи обвивки за плочи	6110	Џемпери со или без закопчување, пуловери, елеци и слични производи, плетени или хеклани:
60 00 00	-Картонажни производи од хартија или картон (регистратори и др.) што се употребуваат во канцеларији, дуќани или слично	6111	Облека и прибор за облека, за бебиња, плетени или хеклани:
5701	Теписи и други текстилни покривки за под, јазлирани, довршени или недовршени:	6112	Тренерки, скијачка облека и гаќи за капење или костими, плетени или хеклани:
5702	Теписи и други текстилни покривки за под, ткаени, но нетафтувани или нефлокирани, довршени или недовршени, вклучувајќи "Келем", "Сцхумакс", "Кармание" и слични рачно ткаени простирки:	6113	Облека изработена од плетени или хеклани материјали од тар. број 5903, 5906 или 5907:
5703	Теписи и други подни покривки од текстил, тафтувани, довршени или недовршени:	6114	Друга облека, плетена или хеклана:
5704	Теписи и други подни покривки, од филц, што не се тафтувани ниту флокирани, довршени или недовршени:	6115	Хула-хоп чорапи, чорапи, вклучувајќи чорапи за вени и калци без фонови, плетени или хеклани:
5705	Други теписи и други подни покривки од текстил, довршени или недовршени:	6117	Друг готов прибор за облека, плетен или хеклан; плетени или хеклани делови на облека или прибор за облека:
6001	Сомот, плиш, вклучувајќи материјал со висок флор и букле материјал, плетени или хеклани:	6201	Капути, наметала, пелерини, ветровки со качулка од типот анорак (вклучувајќи скијачки јакни), ветровки со или без постава или влошка или слични производи, за мажи или момчиња, освен производите од тар. број 6203:
6002	Други плетени или хеклани материјали:	6202	Капути, наметала, пелерини, ветровки со качулка од типот анорак (вклучувајќи скијачки јакни), ветровки со или без постава и влошка и слични производи, за жени или за девојчиња, освен производите од тар. број 6204:
6101	Палта, наметки, пелерини, ветровки со качулка од типот анорак (вклучувајќи скијачки јакни), ветровки со или без постава или влошки и слични производи за мажи или момчиња, плетени или хеклани, освен производите од тар. број 6103:	6203	Облека, комплети, јакни, сакоа, панталони, панталони со пластрон и прерамки, бриџ-панталони и шорцеви (освен гаќи за капење), за мажи или момчиња:
6102	Палта, наметки, пелерини, ветровки со качулка од типот анорак (вклучувајќи скијачки јакни), ветровки со или без постава или влошка и слични производи за жени или девојчиња, плетени или хеклани, освен производите од тар. број 6104:	6204	Костими, комплети, јакни, сакоа, фустани, здолници, здолници-панталони, панталони, панталони со пластрон и прерамки и шорцеви (освен гаќи и костими за капење) за жени или девојчиња:
6103	Облека, комплети, јакни, сакоа, панталони, панталони со пластрон и прерамки, бриџ-панталони и шорцеви (освен гаќи за капење) за мажи или момчиња, плетени или хеклани:	6205	Кошули за мажи или момчиња:
6104	Костими, комплети, јакни, сакоа, фустани, здолници, здолници-панталони, панталони, панталони со пластрон, бриџ-панталони и шорцеви (освен гаќи за капење и костими), за жени или девојчиња, плетени или хеклани:	6206	Блузи, кошули и кошули-блузи, за жени или девојчиња:
6105	Кошули за мажи или момчиња, плетени или хеклани:	6207	Поткошули и други маици, гаќи (кратки или долги), ношници, пижами, наметала за капење, домашни наметала и слични производи, за мажи или момчиња:
6106	Блузи, кошули и кошули-блузи, за жени или девојчиња, плетени или хеклани:	6208	Поткошули и други маици, комбинезони, здолници, гаќички, килоти, ношници, пижами, утрински фустани, наметала за капење, роби и слични производи, за жени или девојчиња:
6107	Гаќи (долги или кратки), ношници, пижами, наметки за капење, домашни наметки и слични производи за мажи или момчиња, плетени или хеклани:	6209	Облека и прибор за облека, за бебиња:
6108	Комбинезони, подздолници, гаќички, ношници, наметки за капење, роби и слични производи, за жени или девојчиња, плетени или хеклани:	6210	Облека, изработена од материјали од тар. број 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907:
6109	Поткошули и маици (Т-схиртс), плетени или хеклани:	6211	Тренерки, скијачка облека и гаќи или костими за капење; друга облека:
		6301	Кебиња и слични покривки:
		6303	Завеси (вклучувајќи драперии) и внатрешни платнени ролетни; кратки украсни драперии за прозорци или кревети:

6304	Други производи за внатрешно опремување, исклучувајќи ги производите од тар. број 9404:		шолји, котлиња за вода, писоари и слични санитарни производи:
6306	Церади, платнени покриви и надворешни платнени ролетни (тенди); шатори; едра за пловила, за штици за едрење или за сувоземни возила; производи за кампување:	6911	Трпезни садови, кујнски садови, други предмети за домаќинство или за тоалетна употреба, од порцелан:
6401	Водонепропустливи обувки со ѓонови и со лице (горниште) од каучук, гума или пластична маса, чие што лице не е прицврстено за ѓотот ниту споено со него со шиене, ковење со заковки или шајки, со помош на шрафови, чепови или со слични постапки:	6912 00	Керамички трпезни садови и кујнски садови, други предмети за домаќинството и за тоалетна употреба, освен од порцелан:
6402	Други обувки со ѓонови и со лице (горниште) од каучук, гума или пластична маса:	7009	Огледала од стакло, врамени или неврамени, вклучувајќи и ретровизори:
6403	Обувки со ѓонови од каучук, гума, пластична маса, кожа или вештачка кожа и со лице (горниште) од кожа:	10 00 00	-Ретровизори (огледала) за моторни возила
6404	Обувки со ѓонови од каучук, гума, пластична маса, од кожа или вештачка кожа и со лице (горниште) од текстилни материјали:	7208	Топло валани плоснати производи, од железо или нелегиран челик, со ширина 600 мм или поголема, неплатинирани или непревлечени:
6405	Други обувки:	7209	Плоснати валани производи, од железо или нелегиран челик, со ширина 600 мм или поголема, ладно валани (ладно редуцирани), неплатинирани или непревлечени:
6804	Мелнички камења, точила, точилни плочи и слично, без постамент, за мелење, точење, острење, полирање, израмнување или сечење, точила за рачно острење или полирање, и нивни делови, од природен камен, од агломериран природен или вештачки абразивен материјал, или од керамика, со или без делови од други материјали:	7210	Плоснати валани производи од железо или нелегиран челик, со ширина 600 мм или поголема, платинирани или превлечени:
6804 22	--Од други агломерирани абразивни материјали или од керамика:	30 00 00	-Електролитички превлечени или прекриени со цинк
22 10 00	---Од вештачки абразиви, со сврзувачки средства	7210 41	--Брановидни:
22 90 00	---Друго	41 10 00	---Само површински третиран или просто сечени во форми, освен правоаголна (вклучувајќи квадратна)
6805	Абразивни материјали, природни или вештачки, во форма на прав или зрна, нанесени врз подлога од текстил, хартија, картон или на други материјали, вклучувајќи исечени во определени форми, прошиени или поинаку составени:	41 90 00	---Друго
6811	Азбестно-цементни производи, производи од цемент со целулозни влакна и слично:	7210 49	--Друго:
6812	Преработени азбестни влакна; мешаници врз база на азбест или врз база на азбест и магнезиум карбонат; производи од тие мешаници или од азбест (на пр, нишки, ткаенини, облека, покривка за глава, обувки, затавачи), зајакнати или незајакнати, освен производите од тар. број 6811 или 6813:	49 10 00	---Само површински третиран или просто сечени во форми, освен правоаголна (вклучувајќи квадратна)
6907	Неглазирани керамички плочки за поплочување и обложување; неглазирани керамички коцки за мозаик и слично, врз подлога или без подлога:	49 90 00	---Друго
6908	Глазирани керамички плочки за поплочување и обложување; глазирани керамички коцкички и слично, за мозаик врз подлога или без подлога:	7210 70	-Обоени, лакирани или превлечени со пластична маса: --Само површински третиран или просто сечени во форми, освен правоаголна (вклучувајќи квадратна): ---Друго
6910	Мијалници, лавабоа, столбови за лавабоа, кади, бидеа, клозетски	70 39 00	---Друго
		70 90 00	--Друго
		7211	Плоснати валани производи од железо или нелегиран челик, со ширина помала од 600 мм, неплатинирани или непревлечени:
		7211 14	--Други, со дебелина од 4,75 мм и поголема:
		14 10 00	---Со ширина над 500 мм
		7211 19	--Други:
		19 20 00	---Со ширина над 500 мм
		7212	Плоснати валани производи од железо или нелегиран челик, со ширина помала од 600 мм, платинирани или превлечени:
		7212 20	-Електролитички превлечени или прекриени со цинк: --Со ширина над 500 мм:
		20 11 00	---Само површински третиран
		20 19 00	---Друго
		20 90 00	--Со ширина до 500 мм
		7212 40	-Премачкани, лакирани или превлечени со пластична маса:
		40 10 00	--Калаисани, само лакирани

	--Друго:				
	---Со ширина над 500 мм:				
40 91 00	---Само површински третирани				
40 93 00	---Друго				
7213	Топло валања жица, во макари, од железо или нелегиран челик:				
10 00 00	-Со вдлабнатини, ребра, жлебови или други деформации добиени во процесот на валање				
7217	Ладно добиена жица, од железо или нелегиран челик:				
7217 10	-Непретвечена или непрекриена, полирана или неполирана:				
	--Со содржина на јаглерод до 0,25% по маса:				
10 10 00	---Со максимална димензија на напречен пресек до 0,8 мм				
	---Со максимална димензија на напречен пресек над 0,8 мм:				
10 31 00	----Со вдлабнатини, ребра, жлебови или други деформации добиени во текот на валањето				
10 39 00	----Друга				
10 50 00	--Со содржина на јаглерод над 0,25% до 0,6% по маса				
10 90 00	--Со содржина на јаглерод над 0,6% по маса				
7217 20	-Претвечена или прекриена со цинк:				
	--Со содржина на јаглерод до 0,25% по маса:				
20 10 00	---Со максимална димензија на напречен пресек до 0,8 мм				
20 30 00	---Со максимална димензија на напречен пресек над 0,8 мм				
20 50 00	--Со содржина на јаглерод над 0,25% до 0,6% по маса				
7217 90	-Друга:				
	--Со содржина на јаглерод до 0,25% по маса:				
90 10 00	---Со максимална димензија на напречен пресек до 0,8 мм				
90 30 00	---Со максимална димензија на напречен пресек над 0,8 мм				
90 50 00	--Со содржина на јаглерод над 0,25% до 0,6% по маса				
90 90 00	--Со содржина на јаглерод над 0,6% по маса				
7305	Други цевки (на пример, заварени, заковани или затворени на сличен начин), со кружен напречен пресек, чиј надворешен пречник надминува 406,4 мм, од железо или челик:				
7306	Други цевки и шупливи профили (на пример, со отворени споеви, заварени, заковани или затворени на сличен начин), од железо или челик:				
7308	Конструкции (освен монтажни згради од тар. број 9406) и делови од конструкции (на пример, мостови и секции на мостови, врати за брани, кули, решеткасти столбови, покриви, покривни скелети, врати и прозорци и рамки за нив, прагови за врати, прозорски капаци, огради и столбови), од железо или челик; лимови, прачки, профили, цевки и слично, подготвени за употреба во конструкции, од железо или челик:				
7309	Резервоари, танкови, бочви и слични контејнери за кој и да било материјал (освен компримирани или теч-				
	ни гасови), од железо или челик, со зафатнина поголема од 300 литри, со или без облога или топлотна изолација, но неопремени со механички или термички уреди:				
7310	Танкови, буриња, бочви, лимени кутии и слични контејнери за кој и да било материјал (освен компримирани или течни гасови), од железо или челик, со зафатнина до 300 литри, со или без облога или топлотна изолација, но неопремени со механички или термички уреди:				
	-Со зафатнина 50 л или поголема				
	-Со зафатнина помала од 50 литри:				
	---Други, со дебелина на ѕид:				
21 91 00	----До 0,5 мм				
21 99 00	----Над 0,5 мм				
	--Друго:				
29 10 00	---Со дебелина на ѕид до 0,5 мм				
29 90 00	---Со дебелина на ѕид над 0,5 мм				
7311 00	Контејнери за компримирани или течни гасови, од железо или челик:				
	-Друго, со капацитет:				
7311 00 91 00	--До 1000 литри				
7311 00 99 00	--Над 1000 литри				
7313 00 00 00	Бодлива жица од железо или челик; впредена лента или еднократна плосната жица, со боцки или без нив, и лесно предена дупла жица, што се употребува за огради, од железо или челик				
7317	Шајки, клинчи, клинчиња за цртачки табли, брановидни шајки, заострени крампони (освен оние од тар. број 8305) и слични предмети, од железо или челик, со или без глава од друг материјал, исклучувајќи такви производи со глави од бакар				
7318	Завртки, навртки, тирфони, завртки со кука, заковки, затезни клинови, расцепки, подлошки (вклучувајќи еластични подлошки) и слични производи, од железо или челик:				
7321	Печки за загревање на простории, шпорети, решеткасти огништа, кујнски печки (вклучувајќи и со помошен казан за централно греење), скари, мангали, гасни решоа, грејачи за чинии и слични неелектрични апарати за домаќинство, и нивни делови, од железо или челик:				
7321 13 00 00	--На цврсти горива				
	-Други апарати:				
7321 83 00 00	--На цврсти горива				
7323	Трпезни, кујнски и други производи за домаќинството и нивни делови, од железо или челик; волна од железо или челик; сунѓер за миење садови и перничкиња за триење или полирање, нараквици и слично, од железо или челик:				
7325	Други леани производи од железо или челик:				
10 00 00	-Од нетемпирано леано железо				
7325 99	--Други:				
	---Друго:				

99 91 00	----Фитинзи за рабови на контејнери	8403	Котли за централно греење, освен котлите од тар. број 8402:
99 99 00	----Друго	8413	Пумпи за течности, опремени или неопремени со мерни уреди; елеватори на течности:
7604	Прачки и профили, од алуминиум:	8414	Воздушни или вакуум пумпи, воздушни или гасни компресори и вентилатори; вентилациони или рециркулациони отстранувачи на мирис со вграден вентилатор, вклучувајќи ги оние опремени со филтер:
7608	Цевки од алуминиум:	8414 10	-Вакуум пумпи: --Друго:
7610	Конструкции од алуминиум (освен монтажните згради од тар. број 9406) и делови на конструкции (на пример, мостови и секции на мостови, кули, решеткасти столбови, покриви, покривни костури, врати и прозорци и рамки за нив, прагови за врати, огради и столбови); лимови, прачки, профили, цевки и слично, од алуминиум, подготвени за употреба во конструкции:	10 30 00	---Ротациони пумпи ---Друго:
8211	Ножеви со сечила, назабени или не (вклучувајќи и градинарски ножеви), освен ножевите од тар. број 8208, и сечила за ножеви: -Друго:	10 50 00	----Пумпи за дифузија адсорпцион пумпс
8211 91	--Трpezни ножеви со фиксирани сечила:	10 90 00	----Друго -Вентилатори:
91 30 00	---Трpezни ножеви со рачка и сечила од неѓосувачки челик	8414 51	--За маса, за под, за сид, за прозорци, за плафон или покрив, со вграден електромотор со моќност до 125 кЊ:
8215	Лажници, виљушки, црпалки, лажници за пена, лопатки за сервирање слатки, ножеви за риба, ножеви за путер, штипки за шеќер и сличен кујнски или трpezен прибор: --Друго:	51 90 00	---Друго
10 30 00	---Од неѓосувачки челик	8414 59	--Друго:
8215 20	-Други сетови:	59 30 00	----Аксијални
20 10 00	--Од неѓосувачки челик	59 50 00	----Центрифугални
20 90 00	--Друго	59 90 00	----Друго
8215 99	--Друго:	8418	Фрижидери, замрзнувачи и други уреди за ладење или замрзнување, електрични или други; топлотни пумпи, освен уредите за климатизација од тар. број 8415:
99 10 00	---Од неѓосувачки челик	8418 10	-Комбинации на фрижидери и замрзнувачи, со посебни врати: --Друго:
99 90 00	---Друго	10 91 00	---Со капацитет над 340 литри
8301	Катанци и брави (на клуч, шифра или електрични), од прости метали; затвораи и опкови со затвораи, кои имаат вградени брави, од прости метали; клучеви за кои и да е од споменатите производи, од прости метали:	10 99 00	----Друго -фрижидери за домаќинство:
20 00 00	-Брави за моторни возила	8418 21	--Компресиони:
8303 00	Каси, сефови, врати и прегради за трезори, преносливи сигурносни касети за пари или документи и слично, од прости метали:	21 10 00	--- Со капацитет над 340 литри --- Друго :
8304 00 00 00	Ормани за архиви, ормани за картотеки, кутии за сортирање на документи, регали за хартија, пултови за пера, пултови за штембили и слична канцелариска опрема, од прости метали, освен канцелариски мебел од тар. број 9403	21 51 00	---- Модел за на маса
8309	Затки (вклучувајќи и крунски затки, навојни затки и затки низ кои се сипува), капсули за шишиња, капаци од лим со или без навој, пломби и друг прибор за пакување, од прости метали:	21 59 00	---- Модел за вградување ---- Други со капацитет :
8309 10 00 00	-Крунски затки	21 91 00	----- До 250 литри
8402	Котли за производство на водена или друга пара (освен котли за централно греење со топла вода кои можат да произведат пара со низок притисок); котли за прегреана вода:	21 99 00	----- Над 250 литри до 340 литри
		22 00 00	-- Абсорпциони, електрични
		29 00 00	-- Друго
		8418 30	-Замрзнувачи во форма на сандак, со капацитет до 800 л: --Друго:
		30 91 00	--- Со капацитет до 400 литри
		30 99 00	---Со капацитет над 250 литри до 900 литри:
		8418 40	-Замрзнувачи од вертикален тип, со капацитет до 900 л: --Друго:
		40 91 00	---Со капацитет до 250 литри :
		40 99 00	---Со капацитет над 250 литри до 900 литри:

8418 50	-Други сандаци, ормани, витрини и сличен мебел, за ладење или замрзнување: --Сандаци за ладење и витрини (вклучувајќи го и делот за ладење или евапораторот):	валјаци 40 93 00 ---Менувачки кутии и други менувачи на брзини 40 98 00 ---Друго
50 11 00	---За чување на замрзната храна :	8504
50 19 00	---Друго:	8507
50 90 00	---Друг разладен мебел:	Електрични трансформатори, статички конвертори (на пример, исправувачи) и индуктивни калемии:
8423	Ваги (освен ваги со осетливост до 5 центиграми), вклучувајќи и машини за броење или контрола, кои работат врз база на мерење маса; тегови за ваги од сите видови:	Електрични апарати, вклучувајќи и сепаратори за нив, правоаголни или не, (вклучувајќи и квадратни): -Оловни акумулатори за задвижување на клипни мотори: --Друго: ---Со маса над 5 кг:
8423 82	--Со капацитет на мерење над 30 до 5000 кг:	10 81 00 ----Што работат со течен електролит 10 89 00 ----Друго
82 10 00	---Автоматски со повикување на претходна маса	8508
82 90 00	---Друго	8508 10
8423 89	--Друго:	8509
89 10 00	---Мостни (железнички)	Електромеханички апарати за домаќинството, со вграден електромотор: -Правосмукалки: 10 10 00 --Со напон над 110 В 40 00 00 -Апарати за мелење и мешање на храна; соковници за овошје или зеленчук 80 00 00 -Други апарати 8509 90 -Делови: 90 90 00 --Друго
8457	Центри за машинска обработка, машини изградени врз принципот на стандардни единици (со една станица), и трансфер-машини со повеќе станици, за обработка на метал:	8509 10
8458	Стругови (вклучувајќи свртувачки центри) за обработка на метали:	21 00 00 --Автоматски или полуавтоматски 29 00 00 --Други
8459	Алатни машини за обработка на метал со симнување на струготини (вклучувајќи машини со работни единици на водилки) за дупчење, за проширување на отвори, за глодење, за врежување или нарежување на навои, освен струговите (вклучувајќи и свртувачки центри) од тар. број 8458:	-Машини и апарати за електроотпорно заварување на метали: --Автоматски или полуавтоматски 31 00 00 --Автоматски или полуавтоматски 8515 39 --Други: 39 10 00 ---За рачно заварување со обложени електроди, испорачани комплетно со глава за заварување или сечење 39 90 00 ---Друго
8461	Алатни машини за рендосување, изработка на жлебови, провлекување, режење на запченици, брусене на запченици, сечење со пила, отсекување или со други постапки и други алатни машини за обработка на метали или кермети со симнување на струготини, на друго место неспомнати ниту опфатени:	8515 80 -Други машини и апарати: --За обработка на метал: 80 11 00 ---За заварување 80 19 00 ---Друго
8483	Трансмисиони вратила (вклучувајќи и брегасти вратила и коленести вратила) и криваи; куќишта за лежишта и лизгачки лежишта; запченици, запчести и фриксиони преносници; навојни вретена со куглички или валјаци; менувачки кутии и други менувачи на брзини, вклучувајќи и претворачи на обртниот момент; замавници, ременици и јажаници (вклучувајќи и за макари); вклучно-исклучни спојници; и спојници за вратила (вклучувајќи и зглобни спојници):	8516
8483 40	-Запчести и фриксиони преносници, исклучувајќи запченици, верижници и други трансмисиони елементи испорачани посебно; навојни вретена со куглички или валјаци; менувачки кутии и други менувачи на брзини, вклучувајќи и претворачи на обртниот момент: --Друго:	Електрични проточни или акумулациони грејачи на вода и потопувачки грејачи; електрични апарати за греење простор и електрични уреди за греење почва; електро-термички апарати за уредување коса (на пример апарати за сушење коса, апарати
40 91 00	---Запчести и фриксиони преносници	
40 92 00	---Навојни вретена со куглички или	

8516 10	ти за ондулација) и апарати за сушење раце; електрични пегли; други електро-термички уреди за домаќинството; електрични грејни отпорници, освен оние од тар. број 8545: -Електро-термички отпорници или акумулациони грејачи на вода и потопувачки грејачи на вода:	8536	Електрични апарати за вклучување и исклучување или за заштита на електрични струјни кола или за остварување на приклучување за или во електрични струјни кола (на пример, прекинувачи, релеи, осигурувачи, бранови со висока фреквенција, вклучници и штекери, сијалични грла и разводни кутии), за напони до 1000 В:
10 11 00	---Проточни	8536 10	-Осигурувачи:
10 19 00	---Други	10 10 00	--За јачина на струја до 10 А
8516 29	--Друго:	10 50 00	--За јачина на струја над 10 А до 63 А
29 50 00	---Конвекциони греачи	10 90 00	--За јачина на струја над 63 А
29 91 00	---Со вграден вентилатор	8536 20	-Автоматски прекинувачи на струјни кола:
29 99 00	---Друго	20 10 00	--За јачина на струја до 63 А
	-Електро-термички апарати за уредување коса или сушење раце:	20 90 00	--За јачина на струја над 63 А
8516 31	--Апарати за сушење коса:	8536 30	-Други апарати за заштита на електрични струјни кола:
31 90 00	---Друго	30 10 00	--За јачина на струја до 16 А
32 00 00	--Други апарати за уредување на коса	30 30 00	--За јачина на струја над 16 А до 125 А
33 00 00	--Апарати за сушење раце	30 90 00	--За јачина на струја над 125 А
8516 60	-Други печки; шпорети, решоа и грејни плочи; скари и ражни:		-Релеи:
60 10 00	--Шпорети (кои во себе содржат перна и грејна плоча)	8536 41	--За напон до 60 В:
	--Решоа и грејни плочи за вградување:	41 10 00	---За јачина на струја до 2 А
60 51 00	---Грејни плочи за вградување	41 90 00	---За јачина на струја над 2 А
60 59 00	---Друго	49 00 00	--Друго
60 70 00	--Скари и ражни	8536 50	-Други прекинувачи:
60 80 00	--Рерни за вградување		--За напон до 60 В:
60 90 00	--Друго	50 11 00	---На притискање
8516 80	-Електрични грејачи отпорници:	50 15 00	---Ротациони
80 90 00	--Друго	50 19 00	---Друго
8529	Делови погодни за употреба исклучително или главно за апарати од тар. број 8525 до 8528:	50 90 00	--Друго:
8529 10	-Анени и антенски рефлектори од сите видови; делови погодни за употреба со нив:	8537	Табли, плочи, пултови, маси, ормани и други основи, опремени со два или повеќе производи од тар. број 8535 или 8536, за електрично управување или разведување на електрична струја, вклучувајќи ги и оние со вградени инструменти или апарати од Глава 90, и нумеричко управувани апарати, освен комутационите апарати од тар. број 8517:
10 31 00	----Надворешни антени за радиодифузни или телевизиски приемници:	8544	Изолирана жица (вклучувајќи емалирана или анодизирана жица), кабли (вклучувајќи и коаксијални кабли) и други изолирани електрични спроводници, со или без конектори; кабли од оптички влакна, изработени од поединечно оплаштени влакна, комбинирани или не со електрични спроводници, со или без конектори:
10 39 00	----За прием преку сателит	20 00 00	-Коаксијални кабли и други коаксијални електрични спроводници
10 40 00	----Внатрешни антени за радиодифузни или телевизиски приемници, вклучувајќи и антени за вградување во апарати	8544 30	-Сетови на спроводници за палење и други сетови на спроводници за возила, воздухоплови или бродови:
10 50 00	----Друго	30 90 00	--Друго
10 70 00	---Филтери и скретници за антени		-Други електрични спроводници, за напон до 80 В:
10 90 00	---Друго	8544 41	--Со конектори:
8534	Печатени кола:	41 10 00	---Видови што се употребуваат во телокомуникациите
8535	Електрични апарати за вклучување и исклучување или за заштита на електрични струјни кола, или за остварување на приклучување за или во електрични струјни кола (на пример, прекинувачи, осигурувачи, одводници на пренапон, ограничувачи на напон, придушувачи, на бранови со висока фреквенција, вклучници и разводни кутии), за напони поголеми од 1000 В:		

41 90 00	---Други		--Друго:
8544 49	--Други:	39 00 90	---Друго
49 20 00	---Видови што се употребуваат во телекомуникациите		-Менувачи:
49 80 00	---Други	40 00 90	--Друго
	-Други електрични спроводници, за напони над 80 до 1000 В:		-Обесувачки амортизери:
51 00 00	--Со конектори	80 00 90	--Друго:
8544 59	--Други:		--Издувни лонци и издувни цевки:
59 10 00	---Жица и кабли чишто поединечни спроводници имаат пречник поголем од 0,51 мм	92 00 90	---Друго
	---Други:		--Вклучно-исклучни спојници и нивни делови:
59 20 00	----За напон од 1000 В	93 00 90	---Друго
59 80 00	----За напон над 80 В до 1000 В		--Друго:
8544 60	-Други електрични спроводници, за напон над 1000 В:	99 00 90	---Друго
60 10 00	--Со спроводници од бакар	8716	Приколки и полуприколки; други возила, несамоодни; нивни делови:
60 90 00	--Со други спроводници	8716 10	-Приколки и полуприколки за домување или кампување:
8607	Делови на шински возила:	10 10 00	--Што се склопуваат
	-Кочници и нивни делови:	10 90 00	--Други
	--Воздушни кочници и нивни делови:	8716 20	-Самонатоварни или самоистоварни приколки и полуприколки за земјоделски цели:
21 10 00	---Од леано железо или леан челик	20 10 00	--Растурачи на губриво
21 90 00	---Друго	20 90 00	--Други
	--Друго:		- Отхер траилерс анд семи-траилерс Фор тхе транспорт оф гоодс :
29 10 00	---Од леано железо или леан челик	8716 39	--Други:
29 90 00	---Друго		---Други:
8701	Трактори (освен оние од тар. број 8709):		----Нови:
8702	Моторни возила за превоз на десет или повеќе лица, вклучувајќи го и возачот:	39 30 00	----Полуприколки
8703	Патнички автомобили и други моторни возила главно конструирани за превоз на лица (освен возилата од тар. број 8702), вклучувајќи и моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот "караван", "комби", итн.) и автомобили за трки:		----Други:
8706 00	Шасии со вградени мотори, за моторни возила од тар. број 8701 до 8705:	39 51 00	-----Едноосовински
8707	Каросерии (вклучувајќи и кабините) за моторни возила од тар. број 8701 до 8705:	39 59 00	-----Други
8708	Делови и прибор за моторни возила од тар. број 8701 до 8705:	39 80 00	----Употребувани
	-Браници и нивни делови:	40 00 00	-Други приколки и полуприколки
10 00 90	--Друго	8716 90	-Делови:
	-Други делови и прибор за каросерии (вклучувајќи и за кабините):	90 10 00	--Шасии
	--Сигурносни појаси:	90 30 00	--Каросерии
21 00 90	---Друго	90 90 00	--Други делови
	--Друго:	9028	Мерачи на потрошувачката или на производството на гасови, течности или на електрична енергија, вклучувајќи и мерачи за нивно баждање:
29 00 90	---Друго	20 00 00	-Мерачи на течности
	-Кочници и серво-кочници и нивни делови:	9028 30	-Електрични броила:
	--Монтирани облоги за кочниците на носачот:		--За наизменична струја:
31 00 90	---Друго	30 11 00	---Еднофазни
		30 19 00	---Повеќефазни
		30 90 00	--Друго
		9107 00 00 00	Временски прекинувачи со механизам за часовници или со синхрон-мотор
		9403	Друг мебел и негови делови:
		9403 10	-Метален канцелариски мебел:
		10 10 00	--Маси за цртање (освен оние од тар. број 9017)

	--Друго;
	---Со висина до 80 см:
10 51 00	----Работни маси
10 59 00	----Друго
	---Со висина над 80 см:
10 91 00	----Ормани со врати и роло ормани
10 93 00	----Ормани за картотека и други ормани со фиоки
10 99 00	----Друго
9403 20	-Друг метален мебел:
	--Друго:
20 91 00	---Кревети
20 99 00	---Друго
9403 30	-Дрвен канцелариски мебел:
	--Со висина до 80 см:
30 11 00	---Работни маси
30 19 00	---Друго
	--Со висина над 80 см:
30 91 00	---Ормани за картотека и други ормани со фиоки
30 99 00	---Друго
9403 40	-Дрвен кујнски мебел:
40 10 00	--Опремени кујнски делови
40 90 00	--Друго
50 00 00	-Дрвен мебел за спални соби
9403 60	-Друг дрвен мебел:
60 10 00	--Дрвен мебел за терпезарии и дневни соби
60 30 00	--Дрвен мебел за опремување на продавници
60 90 00	--Друг дрвен мебел
9403 70	-Мебел од пластични маси:
70 90 00	--Друго
80 00 00	-Мебел од други материјали, вклучувајќи и трска, прачки, бамбус или слични материјали
9403 90	-Делови:
90 10 00	--Од метал
90 30 00	--Од дрво
90 90 00	--Од други материјали
9405	Ламби и други светлечки тела, вклучувајќи и рефлектори и нивни делови, на друго место неспомнати ниту опфатени; осветлени знаци, осветлени плочки со имиња и слично, со постојано фиксиран светлосен извор, и нивни делови на друго место неспомнати ниту опфатени:
9405 10	-Лустери и други електрични плафонски или ѕидни светлечки тела, освен за осветлување на јавни отворени простории или собакајници:
9405 20	-Електрични ламби за ставање на маса, покрај кревет, или на под:
9405 40	-Други електрични ламби и светлечки тела:
9405 60	-Осветлени знаци, осветлени плочки со имиња и слично:
9406 00	Монтажни згради:

ПРОТОКОЛА АНЕКС 2

1. По влегувањето во сила на овој Договор во согласност со членот 38, за горенаведените производи означени со в1г царинските давачки ќе се намалуваат постепено, во согласност со следната временска табела:

- во првата година на 75% од основната царинска стапка
- во втората година на 50% од основната царинска стапка
- во третата година на 25% од основната царинска стапка
- во четвртата година на нула

2. По влегувањето во сила на овој Договор во согласност со членот 38, за производите означени со в2г царинските давачки ќе се намалуваат постепено, во согласност со следната временска табела:

- во првата година на 80% од основната царинска стапка
- во втората година на 60% од основната царинска стапка
- во третата година на 40% од основната царинска стапка
- во четвртата година на 20% од основната царинска стапка
- во петтата година на нула

Тарифна ознака	ОПИС
34.02(1)	Органски површински активни средства (освен сапун); површински активни препарати, препарати за перење (вклучувајќи помошни препарати за перење) и препарати за чистење, со додаток или без додаток на сапун, освен оние од тар. број 34.01)
(освен за 34.02.11000, 34.02.12000, 34.02.13000, 34.02.19000, 34.02.90100)	
Група 57(1)	Теписи и други подни покривки
Група 61(1)	Облека и плетена облека
Група 62(1)	Облека и прибор за облека, освен плетени или хеклани производи
Група 63(1)	Други готови производи од текстил; сетови; износена-дотраена облека; крпи
85.28 20710(2)	Приемни апарати за телевизија, со или без вграден радиодифузен приемник или со апарати за снимање или репродукција на звук или слика; видео монитори и видео проектори
85.2820730(2)	Приемни апарати за телевизија, со или без вграден радиодифузен приемник или со апарати за снимање или репродукција на звук или слика; видео монитори и видео проектори
85.2820790 (2)	Приемни апарати за телевизија, со или без вграден радиодифузен приемник или со апарати за снимање или репродукција на звук или слика; видео монитори и видео проектори
85.28 20910 (2)	Присмни апарати за телевизија, со или без вграден радиодифузен приемник или со апарати за снимање или репродукција на звук или слика; видео монитори и видео проектори

85.28 20990 (2)	Приемни апарати за телевизија, со или без вграден радиодифузен приемник или со апарати за снимање или репродукција на звук или слика; видео монитори и видео проектори	9403.60300 (2)	дневни соби Друг дрвен мебел за опремување на продавници
87.01 90110 (2)	Други земјоделски или шумски трактори, со тркала, нови, со максимална сила од 18 књ	9403.60900(2)	Друг дрвен мебел
87.01 90210(2)	Други земјоделски или шумски трактори, со тркала, нови, со максимална сила од 25 до 37 књ	9403.70100(2)	Мебел од пластични маси: за употреба во цивилни авиони
87.01 90350 (2)	Други земјоделски или шумски трактори, со тркала, нови, со максимална сила од 75 до 90 књ	9403.70900(2)	Друг мебел од пластика
87.01 90.390 (2)	Други земјоделски или шумски трактори, со тркала, нови, со максимална сила над 90 књ	9403.90100(2)	Делови од метал
87.01 90900(2)	Други земјоделски или шумски трактори Други возила, со клипен мотор со палење со помош на свеќички	9403.90300(2)	Делови од дрво
87.03 21 (2)	со зафатнина на цилиндерот до 1000 см ³ , нови и употребувани	9403.90900(2)	Делови од мебел од други материјали
87.03 22(2)	со зафатнина на цилиндерот од 1000 до 1500 см ³ , нови и употребувани	9404.10000(2)	Носачи на мадраци
87.03.23(2)	со зафатнина на цилиндерот од 1500 до 2200 см ³ , нови и употребувани	9404.21100(2)	Мадраци од гума
	со зафатнина на цилиндерот од 2200 до 3000 см ³ , нови и употребувани	9404.21900(2)	Мадраци од пластични маси
87.03 24(2)	со зафатнина на цилиндерот преку 3000 см ³ , нови и употребувани Други возила со клипен мотор со внатрешно согорување на палење со помош на компресија (дизел или полудизел):	9404.29100(2)	Мадраци од други материјали: со спирална влошка
87.03 31 (2)	со зафатнина на цилиндерот до 1500 см ³ , нови и употребувани	9404.29900(2)	Мадраци од други материјали: други
87.03 32(2)	со зафатнина на цилиндерот од 1500 до 2500 см ³ , нови и употребувани		
87.03. 33(2)	со зафатнина на цилиндерот преку 2500 см ³ , нови и употребувани		
94.03(2)			
(освен за 94.03			
10, 94.03			
20100, 94.03			
30910,			
9403.60300,			
9403.70100)			
9403.10(2)	Метален канцелариски мебел		
9403.20100(2)	За употреба во цивилни воздухоплови		
9403.30110(2)	Дрвен канцелариски мебел со ширина до 80 см		
9403.30190(2)			
9403.30910(2)	Ормани за картотека и други ормани со фиоки		
9403.30990(2)	Дрвен канцелариски мебел преку 80 см во ширина, друго		
9403.40000(2)	Дрвен кујнски мебел		
9403.50000(2)	Дрвен мебел за спални соби		
9403.60100 (2)	Друг дрвен мебел за трпезарии и		

ПРОТОКОЛ Б

(се однесува на член 11)

РАЗМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ КОНЦЕСИИ ПОМЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД ЕДНА СТРАНА И УКРАИНА ОД ДРУГА СТРАНА

Член 1

Протоколот се однесува за производите кои се содржани во Глава II на овој Договор.

Член 2

Царинските давачки на увоз кои се применуваат во Република Македонија за производи со потекло од Украина дадени во Анекс I на овој Протокол ќе се укинат или намалат во рамките на утврдените квоти дадени во овој Анекс на ниво назначено во овој Анекс од датата на примена на овој Договор.

Член 3

Царинските давачки за увоз кои се применуваат во Украина за производи со потекло од Република Македонија дадени во Анекс 2 на овој Протокол ќе се укинат во рамките на утврдени квоти дадени во овој Анекс на ниво назначено во овој Анекс од датата на примена на овој Договор.

Член 4

1. Основните царински давачки договорени во Анексите на овој Протокол се давачки на најповластена нација (МФН) за царински стапки кои се применуваат од датата на стапување во сила на овој Договор. За производите кои не се вклучени во Анексите на овој Протокол, ќе се применува МФН царинска стапка во моментот на извршениот увоз. Царинските давачки кои се однесуваат на овој Протокол вклучуваат *ad valorem*, специфични царини и специфични давачки за израмнување.

2. Со цел да се обезбеди правилно извршување на одредбите од Протокол Б на овој Договор и можноста за меѓусебно доделување на дополнителни концесии, Страните ќе одржуваат редовни консултации на взаемно корисна основа во рамките на Мешовитиот Комитет.

3. Во случај на промена на националното законодавство за тарифните броеви од Анекс I и II на овој Протокол, Договорните Страни веднаш взаемно ќе се информираат за промените.

ПРОТОКОЛ Б АНЕКС I

Увоз на производи во Украина со потекло од Република Македонија кои се предмет на следните концесии

Тарифен број / Украинска царинска тарифа	Тарифен број / Македонска царинска тарифа	Тарифна квота
0204	0204	500 т.
0709 60	0709 60	5.000 т.
0712	0712	500 т.
0813	0813	200 т.
0904	0904	500 т.
1211 90	1211 90	500 т.
1704	1704	500 т.
1806	1806	500 т.
1904	1904	500 т.
1905 30 000	1905 30 00 00	100 т.
2001	2001	6.000 т.
2002	2002	4.000 т.
2005	2005	3.000 т.
2007	2007	100 т.
2008	2008	500 т.
2009	2009	3.000.000 лит.
2103	2103	3.000 т.
2204	2204	40.000.000 лит.
2208 20	2208 20 00 00	100.000 лит.
2208 90	2208 90	100.000 лит.
2209	2209	100.000 лит.
2401 10	2401 10	10.000 т.

ПРОТОКОЛ Б АНЕКС II

Увоз на производи во Република Македонија со потекло од Украина кои се предмет на следните концесии

Тарифен број / Украинска царинска тарифа	Тарифен број / Македонска царинска тарифа	Тарифна квота
0201	0201	1.000 т.
0202	0202	
0203 21	0203 21	
0203 22	0203 22	300 т.
0203 29	0203 29	
0402	0402	400 т.
1003 00	1003 00 00 30	5.000 т.
1005 90 000	1005 90 00 10	20.000 т.
1512	1512 11 00 00	10.000.000 лит.
1701 12	1701 12 00 00	15.000 т.
1704	1704	100 т.
1806	1806	100 т.
1905 30 000	1905 30 00 00	50 т.
2007	2007	100 т.
2201	2201	100.000 лит.
2209	2209	100.000 лит.

ПРОТОКОЛ Ц
За дефинирање на поимот "производи со потекло" и методите на управна соработка

СОДРЖИНА

ГЛАВА 1	ОПШТИ ОДРЕДБИ
- Член 1	Дефиниции
ГЛАВА 2	ДЕФИНИЦИЈА НА ПОИМОТ "ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО"
- Член 2	Општи услови
- Член 3	Билатерално кумулирање на потеклото
- Член 4	Целосно добисни производи
- Член 5	Доволно обработени или преработени производи
- Член 6	Недоволен степен на обработка или преработка
- Член 7	Единица за припадност
- Член 8	Прибор, резервни делови и алати
- Член 9	Стовни
- Член 10	Неутрални елементи
ГЛАВА 3	ТЕРИТОРИЈАЛНИ УСЛОВИ
- Член 11	Принцип на територијалност
- Член 12	Директен транспорт
- Член 13	Изложби
ГЛАВА 4	ПОВРАЌАЈ ИЛИ ОСЛОБОДУВАЊЕ
- Член 14	Забрана на повраќај или ослободување од царини
ГЛАВА 5	ДОКАЗ ЗА ПОТЕКЛО
- Член 15	Општи услови
- Член 16	Постапка за издавање на уверението за движење ЕУР1
- Член 17	Дополнително издадени уверенија за движење ЕУР1
- Член 18	Издавање на дупликат на уверението за движење ЕУР1
- Член 19	Издавање на уверенија за движење ЕУР1 врз основа на претходно издадениот или изготвен доказ за потекло
- Член 20	Времетраење на доказот за потекло
- Член 21	Поднесување на доказот за потекло
- Член 22	Сукцесивен увоз
- Член 23	Исклучоци во однос на доказот за потекло
- Член 24	Придружни документи
- Член 25	Чување на доказот за потекло и придружни документи
- Член 26	Несовпаѓања и формални грешки
- Член 27	Износи изразени во ЕУР
ГЛАВА 6	МЕТОДИ НА УПРАВНА СОРАБОТКА
- Член 28	Взаемна помош
- Член 29	Верификација на доказот за потекло
- Член 30	Решавање на спорови
- Член 31	Казни
- Член 32	Слободни зони
ГЛАВА 7	ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
- Член 33	Подкомитет за царини и потекло
- Член 34	Амандмани кон Протоколот
- Член 35	Стока на пат или во складишта

ГЛАВА 1

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Дефиниции

За целите на овој Протокол:
(а) "производство" значи било кој вид обработка или преработка, вклучувајќи составување или специфични операции;

(б) "материјал" значи било која состојка, уривина, компонентна или дел, итн, користена во производството на производот;

(в) "производ" значи производ што се произведува, дури и ако е наменет за подоцнежна употреба во друга производствена операција;

(г) "стока" значи и материјали и производи;

(д) "царинска вредност" значи вредност определена во согласност со Договорот за примена на Членот VII од Општата спогодба за царини и трговија (ГАТТ) (Договор на Светската трговска организација за царинско вреднување) од 1994 година;

(е) "цена франко фабрика" значи цена платена за производ на произведувач од државата Договорна страна кој ја извршува последната обработка или преработка, под услов во цената да е вклучена вредноста на сите користени материјали, без одбивање на внатрешните давачки што се, или можат да бидат вратени кога добиениот производ е извезен;

(ж) "вредност на материјали" значи царинска вредност во времето на увозот на употребените материјали без потекло, или ако истата не е позната или не може да се утврди, првата цена која може со сигурност да се утврди платена за материјали во државата Договорна страна;

(з) "вредност на материјали со потекло" ја означува вредноста на материјалите која е определена во точката (е) и применета *mutatis mutandis*;

(и) "додадена вредност" значи цената франко фабрика намалена за царинската вредност на секој од вградените производи кои не потекнуваат од другата Страна согласно Член 3 или кога царинската вредност е непозната или не може да се утврди односно првата потврдена платена цена за производите во страната

(с) "глави" и "тарифни броеви" ги означуваат главите и тарифните броеви (четвороцифрени шифри), употребени во Номенклатурата која претставува Хармонизиран систем на опис и шифрени знаци на стоката, во понатамошниот текст означен како "Хармонизиран Систем" или "ХС";

(и) "распореден" се однесува на распоредувањето на производот или материјалот во соодветен тарифен број;

(ј) "пратка" подразбира производи што се пратени истовремено од еден извозник до еден приемател или производи опфатени со еден транспортен документ кој ја покрива нивната испорака од извозникот до приемателот или, ако нема таков документ, производи опфатени со една фактура;

(к) "територии" значи територии на државите вклучувајќи и територијални води.

ГЛАВА 2 ДЕФИНИЦИЈА НА ПОИМОТ "ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО"

Член 2

Општи услови

1. За остварување на целите на овој Договор, следниве производи ќе се сметаат дека потекнуваат од некоја Договорна страна:

(а) производи целосно добиени во таа Договорна страна во смисла на Член 4 од овој Протокол;

(б) производи добиени во таа Договорна страна во кои се вклучени материјали кои не се целосно добиени таму, но под услов таквите материјали да биле предмет на доволна обработка или преработка во таа Договорна страна во смисла на Член 5 од овој Протокол.

Член 3

Билатерално кумулирање на потеклото

Материјалите што потекнуваат од една Договорна страна ќе се сметаат за материјали што потекнуваат од другата Договорна страна, кога тие се вградени во производ добиен таму. Таквите материјали не мораат да минуваат низ доволната обработка или преработка, под услов тие да бидат предмет на обработка или преработка кои го надминуваат степенот на обработка или преработка наведен во Член 6 (1) од овој Протокол.

Член 4

Целосно добиени производи

1. Следниве производи ќе се сметаат за целосно добиени во некоја од Договорните страни:

(а) минерални производи извлечени од нивната почва или од нивното морското дно;

(б) растителни производи набрани или прожнеани таму;

(в) живи животни накотени и одгледувани таму;

(г) производи од живи животни одгледувани таму;

(д) производи добиени од тамошен лов или риболов;

(е) производи од морски риболов и други производи извадени од морето, надвор од територијалните води на Договорната страна, со нивни пловила;

(ж) производи изработени на бродовите-фабрики исклучиво од производи споменати во ставот (г);

(з) таму собрани користени предмети, погодни само за рециклирање на сировини, вклучувајќи користени гуми што можат да се употребат само за протектирање или како отпаден материјал;

(и) отпаден материјал и остатоци од производните операции извршени во таа држава;

(с) производи извлечени од морското дно или од подземјето надвор од нивните територијални води, под услов тие да имаат ексклузивно право да го обработуваат тоа дно или подземје;

(и) стоки таму произведени исклучиво од производите специфицирани во ставовите од (а) до (с).

2. Термините "нивните пловила" и "нивните бродови-фабрики" споменати во точките 1 (е) и (ж) се применуваат само за пловилата и бродовите-фабрики:

(а) кои се регистрирани или пријавени во Договорните страни;

(б) кои пловат под знамето на таа Договорна страна;

(в) кај кои барем 50 проценти од одговорноста на државјани на државата Договорна страна, или од компанија со седиште во една или повеќе држави во која директорот или директорите, претседателот на Управниот одбор или на Надзорниот одбор како и мнозинството членови на тие одбори се државјани на државата Договорна страна, и во кој во случај на друштва со неограничена одговорност друштва со ограничена одговорност или акционерски друштва најмалку половината од капиталот им припаѓа на државата Договорна страна или на јавни тела или на државјани на таа Договорна страна;

(г) каде капетанот и офицерите се државјани на соодветна Договорна страна; и

(д) кај кои најмалку 75 проценти од посадата се државјани на соодветната Договорна страна.

Член 5

Доволно обработени или преработени производи

1. За целите на Член 2, производите што не се целосно добиени се сметаат за доволно обработени или преработени кога се исполнети условите наведени на списокот во Анекс II.

За сите производи опфатени со овој Договор гореспоменатите услови укажуваат на степенот на обработка или преработка што мора да е извршена врз материјалите без потекло користени во производството и кои се однесуваат само на таквите материјали. Во согласност со тоа, произлегува дека, доколку производот што се здобил со статус на производ со потекло преку исполнување на условите наведени во списокот, се користи за производство на друг производ, условите не се однесуваат на производот во кој тој е внесен, и нема да се земаат во предвид материјалите без потекло кои можеле да бидат користени за неговото производство.

2. Без оглед на ставот 1, материјалите без потекло кои според условите наведени во списокот не треба да се користат во производството на одредениот производ, сепак можат да бидат користени под услов:

(а) нивната вкупна вредност да не надминува 10 проценти од цената на производот франко фабрика;

(б) со примена на овој став, било кој од процентите дадени во списокот како максимална вредност на материјали без потекло да не е надминат.

Овој став нема да се применува на производите опфатени со Главите 50 до 63 од Хармонизираниот систем.

3. Ставовите 1 и 2 ќе се применуваат, освен во случаите наведени во член 6.

Член 6

Недоволен степен на обработка или преработка

1. Без прејудување на ставот 2 и без оглед на тоа дали се исполнети условите од Член 5, следниве операции ќе се сметаат како недоволна обработка или преработка за да се добие статус на производ со потекло:

(а) операции за обезбедување заштита во текот на транспортот и складиштењето на производите (вентилација, растурање, сушење, разладување, солење, ставање во сулфур диоксид или во други течни раствори, отстранување на оштетени делови и слични операции);

(б) едноставни операции за отстранување на прашина, просејување, сортирање, класифицирање, спојување (вклучувајќи спојување во сетови), миеење, бојадисување, сечење;

(в) (i) промена на амбалажа како и препакување и повторно составување на пакетите;

(ii) едноставно полнење во шишиња, мали шишиња, ставање во кеси, сандаци, кутии, прицврстување на картони или плочи, итн. и сите останати едноставни операции на пакување;

(г) ставање знаци, ознаки и други слични знаци за распознавање на производите или нивната амбалажа;

(д) едноставно мешање на производи, беа оглед на тоа дали се или не се од различни видови, кога една или повеќе компоненти на мешаниците не ги исполнува условите пропишани со овој Протокол за добивање на статусот на производи со потекло од Договорните страни;

(е) едноставно составување на делови за да се добие комплетен производ;

(ж) комбинација на две или повеќе операции опишани во точките од (а) до (г);

(з) колење на животни.

2. Сите операции извршени во земјите Договорни страни на одреден производ ќе бидат разгледани заедно при одредување дали обработката или преработката на тој производ ќе се смета за недоволна во смисла на ставот 1.

Член 7

Единица за припадност

1. Единица за припадност за примената на одредбите на овој Протокол ќе биде одреден производ што се смета основна единица за распоредување со користење на номенклатурата на Хармонизираниот систем. Во согласност со тоа произлегува дека:

(а) кога производот што се состои од група или составени делови, се распоредува според правилата на Хармонизираниот систем во еден тарифен број, целината ќе претставува единица за припадност;

(б) кога пратката се состои од одреден број на идентични производи распоредени во ист тарифен број на Хармонизираниот систем, секој производ мора посебно да биде разгледуван при примената на одредбите од овој Протокол.

2. Во случај кога, според основното правило 5 на Хармонизираниот систем, амбалажата се распоредува заедно со производот, таа ќе биде вклучена при одредување на потеклото.

Член 8

Прибор, резервни делови и алати

Приборите, резервните делови и алатите испратени заедно со дел од опрема, машина, апарат или возило, што се дел од вообичаената опрема и вклучени во цената или кои не се посебно фактурирани, ќе се сметаат како составен дел од та опрема, машина, апарат или возило.

Член 9

Сетови

Сетовите дефинирани со основното правило 3 на Хармонизираниот систем, ќе се сметаат за производи со потекло, кога сите составни производи се со потекло. Меѓутоа, кога сетот се состои од производи со и без потекло, сетот како целина се смета со потекло, под услов вредноста на производите без потекло да не надминува 15 проценти од цената франко фабрика на целиот сет.

Член 10

Неутрални елементи

Со цел да се одреди дали производот е со потекло не е неопходно да се одреди потеклото на следниве елементи што можат да се користат во производството:

(а) енергија и гориво;

(б) постројки и опрема;

(в) машини и алати;

(г) стоки што не влегуваат и кои не се наменети да влезат во финалниот состав на производот.

ГЛАВА 3 ТЕРИТОРИЈАЛНИ УСЛОВИ

Член 11

Принцип на територијалност

1. Условите наведени во Глава 2 од овој Протокол, што се однесуваат на добивање на статусот на производ со потекло мораат во државите Договорни страни да бидат исполнети без прекин.

2. Доколку извезената стока со потекло од државите Договорни страни во некоја трета држава е вратена, таа мора да се смета за стока без потекло, доколку на царинските органи не може да им се докаже дека:

(а) ако вратената стока е иста со стоката што била извезена; и дека

(б) таа не била предмет на каква и да е операција, освен оние кои се неопходни за да се сочува во добра состојба додека била во таа држава или додека била извезувана.

3. На стекнувањето на статус на потекло во согласност со условите утврдени во Главата 2 нема да влијае работата или обработката извршена надвор од Страната на материјали извезени од Страната и потоа повторно увезени таму, под услов да:

(а) утврдените материјали се во целост добиени кај Страната или пред извозот поминале низ производство или обработка под лимитот за недоволни операции наведени во Чл. 6; и

б) за да се задоволат барањата на царинските служби може да се демонстрира дека:

- ре-увезените (повторно увезените) стоки се добиени со производство или со обработка на извезени материјали; и

- вкупната додадена вредност добиена надвор од Страната со примена на утврденото со овој член не надминува 10% од франко фабрика цената на крајниот производ за кој се бара статус на потекло.

4. За целите на точка 3, условите за добивање статус на потекло утврдени во Глава 2 нема да се применуваат на производство или обработка надвор од Страната. Но онаму каде, како што е наведено во Анекс II, улогата која ја утврдува максималната вредност за сите употребени материјали кои немаат потекло се разгледува при определувањето на статусот на потекло на финалниот производ, вкупната вредност на материјали кои немаат потекло потребени на територијата на страната за која станува збор, земена заедно со вкупната додадена вредност стекната надвор од територијата на Страната со примена на регулативите од овој член, нема да го надминува наведениот процент.

5. За целите на примената на утврденото со точка 3 и 4, "вкупна додадена вредност" ќе значи сите трошоци кои произлегуваат надвор од територијата на Страната, вклучувајќи ја вредноста на материјалите таму употребени

6. Утврденото со точка 3 и 4 нема да се применува на производи кои не ги исполнуваат условите утврдени во Анексот II или кои можат да се сметаат за доволно обработени само ако општите вредности утврдени во Чл. 5(2) се применети.

7. Одредбите од точка 3 и 4 нема да се однесува на производи кои спаѓаат од Глава 50 до 63 од Хармонизираниот систем.

8. Секое производство или обработка што во таа смисла потпаѓа под регулативите на овој член и извршено надвор од територијата на Страната, ќе се врши според Договорите за надворешно производство (лон), или слични аранжмани.

Член 12

Директен транспорт

1. Преференцијалниот третман што го обезбедува овој Договор се применува само на производите што ги задоволуваат условите поставени со овој Протокол и кои директно се транспортираат помеѓу Договорните страни. Меѓутоа, производите што сочинуваат една пратка можат да бидат транспортирани преку други подрачја, а доколку постои таква потреба, тие можат да бидат претоварени или привремено ускладиштени на тие подрачја под услов да останат под надзор на царинските органи во државата на транзитот или складиштењето и да не бидат предмет на операции, освен растовар, претовар или било која друга операција наменета за нивни зачувување во добра состојба.

Производите со потекло можат да се транспортираат со цевовод преку други територии кои не се територии на државите Договорни страни.

2. Доказ за исполнување на условите дадени во став 1 ќе им биде доставен на царинските органи на државата увозник, со поднесување на:

(а) единствен транспортен документ со кој е опфатен преминот од државата извозник преку државата на транзитот; или

(б) уверение издадено од страна на царинските органи на државата на транзитот:

(i) во кое се дава точен опис на производите;

(ii) во кое се наведуваат датумите на растовар и претовар на производите и, кога тоа е потребно, имињата на бродовите или другите користени транспортни средства; и

(iii) во кое се потврдуваат условите под кои производите останале во државата на транзитот; или

(в) било кои доказни документи, доколку горенаведеното не се обезбеди.

Член 13

Изложби

1. На производите со потекло испратени на изложба надвор од Договорните страни и продадени по изложбата за увоз во држава Договорна страна ќе се примени овој Договор доколку на царинските органи им се докаже дека:

(а) извозникот ги испратил овие производи од една држава Договорна страна во држава во која се одржува изложбата и дека таму биле изложени;

(б) извозникот ги продал или на некој друг начин ги пренел производите на лице од една држава Договорна страна;

(в) во текот на изложбата или веднаш по неа производите се испратени такви како што биле пратени на изложба; и

(г) производите откако биле испратени на изложбата, не се користени за други цели освен како експонат на изложбата.

2. Доказот за потеклото мора да биде издаден или изготвен во согласност со одредбите од Глава 5 и поднесен на царинските органи на државата увозник на вообичаениот начин. Тој мора да ги содржи името и адресата на изложбата. Кога тоа е потребно, можат да бидат побарани дополнителни доказни документи за условите под кои тие се изложени.

3. Ставот 1 се однесува на секој вид трговски, индустриски, земјоделски или занаетчиски изложби, савми и слични јавни презентации во текот на кои производите се под царински надзор и кои не се организирани за приватни цели во продавници или деловни простории за продавање на странски производи.

ГЛАВА 4 ПОВРАЌАЈ ИЛИ ОСЛОБОДУВАЊЕ

Член 14

Забрана на повраќај на царини или ослободување од царини

1. Материјали без потекло користени во производството на производи што потекнуваат од државите Договорни страни, а за кои доказот за потеклото е издаден или направен во согласност со одредбите од Глава 5 од овој Протокол, нема да подлежат на повраќај, или ослободување од плаќање царина од каков и да е вид во државите Договорни страни.

2. Забраната од став 1 ќе се применува на било кои аранжмани за рефундирање, намалување или неплаќање, делумно или целосно, на царината и царинските давачки со еквивалентно дејство, а кои се применуваат во државите Договорни страни во поглед на материјалите користени во производството и тоа кога такво рефундирање, намалување или неплаќање се применува изричито или во пракса и кога производите произведени од споменатите материјали се извезуваат, а не кога тие остануваат за употреба во државата на производството.

3. Во секој момент и на барање на царинските органи, извозникот на производите покриени со доказот за потеклото треба да биде подготвен да ги поднесе во секое време сите потребни документи со кои се докажува дека немало повраќај во поглед на користење на материјали без потекло во производството на соодветни производи и дека сите царини или царински давачки со еквивалентно дејство кои се применуваат на таквите материјали се навистина платени.

4. Одредбите од ставовите 1 до 3 ќе се применуваат и на амбалажата во смисла на Член 7(2), помошните средства, резервните делови и алатите како што се наведени во Член 8, како и на производите во сет наведени во Член 9 и тоа кога истите се без потекло.

5. Одредбите од ставовите 1 до 4 ќе се применуваат само на материјали од таков вид на кои се однесува Договорот. Тие нема да претставуваат пречка за примена на системот за рефундирање на извозот на земјоделските производи што инаку се применува при извозот како што тоа е одредено со Договорот.

6. Без оглед на став 1, Страните можат да ги применуваат аранжманите за повраќај или ослободување од царина или царински давачки со еквивалентно дејство, а кои инаку се применуваат на материјалите користени за производство на производи со потекло и тоа под следниве услови:

(а) царинската стапка од 5 проценти ќе се применува за производите опфатени со Главите 25 до 49 и 64 до 97 од Хармонизираниот систем, или пониски стапки што се применуваат во Република Македонија или Украина;

(б) царинската стапка од 10 проценти ќе се применува за производите опфатени со Главите 50 до 63 од Хармонизираниот систем, или пониски стапки што се применуваат во Република Македонија или Украина.

Одредбите од овој став ќе се применуваат до 31 декември 2002 година и можат да бидат разгледани доколку за тоа постои заедничка согласност.

ГЛАВА 5 ДОКАЗ ЗА ПОТЕКЛО

Член 15

Општи услови

1. Производите со потекло од една држава Договорна страна при увозот во друга држава Договорна страна, ќе имаат олеснувања во рамките на овој Договор доколку е поднесено уверение за движење ЕУР 1, чиј што пример е даден во Анекс III.

2. Без оглед на став 1, производите со потекло во смисла на овој Протокол ќе имаат олеснувања според овој Договор без да биде потребно да се поднесува гореспоменатиот документ, во случаи определени во Член 23.

Член 16

Постапка за издавање на уверение за движење ЕУР.1

1. Уверението за движење ЕУР.1 го издаваат царинските органи на Република Македонија и овластени органи на Украина (во понатамошниот текст: овластени органи) на барање доставено во писмена форма од страна на извозникот или, со одговорност на извозникот, од страна на неговиот овластен претставник.

2. За оваа цел извозникот или неговиот овластен претставник го пополнува уверението за движење ЕУР.1 и формуларот на барање, чии што примери се дадени во Анекс IIIа и IIIб. Уверението за движење ЕУР.1 се пополнува на Македонски или Украински јазик во согласност со одредбите на домашното законодавство на земјата извозник. Доколку формуларите се пополнети на рака, тие ќе се пополнуваат со мастило и со печатни букви. Описот на производите мора да биде даден во рубриката резервирана за таа цел, без да се оставаат празни редови. Кога рубриката не е целосно пополнета мора да се повлече хоризонтална линија под последниот ред од описот, со тоа што празниот простор ќе се прецрта.

3. Извозникот кој поднесува барање за издавање на уверение за движење ЕУР.1, ќе биде подготвен во секое време, на барање на царинските органи на државата извозник каде што се издава уверението за движење ЕУР.1, да им ги даде на увид сите потребни документи со кои се докажува дека производот потек-

нува од некоја држава од Договорот, и дека ги исполнува другите услови пропишани со овој Протокол.

4. Уверението за движење ЕУР.1 ќе го издаваат овластени органи на државите Договорни страни ако производите за кои се работи можат да се сметаат за производи со потекло од државите Договорни страни и ги исполнуваат сите други услови од овој Протокол.

5. Овластените органи¹ ќе ги превземат сите потребни чекори за проверка на потеклото на производот и исполнувањето на другите условите од овој Протокол. За таа цел тие имаат право да бараат секаков вид на доказ и да извршат секаква контрола на сметките на извозникот или било која друга проверка кои тие ја сметаат за потребна. Овластените органи ќе се погрижат формуларите споменати во став 2 да бидат правилно пополнети. Тие посебно ќе проверат дали просторот резервиран за описот на производите е пополнет на таков начин кој исклучува можност за невистинити дополнувања.

6. Датумот на издавањето на уверението за движење ЕУР.1 ќе биде назначен во рубриката 11 од уверението.

7. Уверението за движење ЕУР.1 ќе биде издадено од страна на овластени органи и ќе му биде ставено на располагање на извозникот штом извозот е обезбеден или извршен.

Член 17

Дополнително издадени уверенија за движење ЕУР.1

1. Без оглед на Член 16 (7), уверението за движење ЕУР.1 може, во исклучителни случаи, да биде издадено по извршениот извоз на производите на кои се однесува доколку:

(а) тоа не било издадено за време на извозот поради грешки или ненамерни пропусти или посебни околности; или

(б) ако на овластените органи им се докаже дека уверението за движење ЕУР.1 било издадено, но при увозот не било прифатено од технички причини.

2. За примената на став 1, во своето барање извозникот мора да ги наведе местото и датумот на извозот на производите на кои се однесува уверението за движење ЕУР.1, и ги наведе причините за негово барање.

3. Овластените органи можат дополнително да издадат уверение за движење ЕУР.1 само откако ќе утврдат дека податоците доставени во барањето на извозникот се совпаѓаат со податоците од својата евиденција.

4. Дополнително издаденото уверение за движење ЕУР.1 мора да ја содржи следнива забелешка:

“ISSUED RETROSPECTIVELY”

5. Забелешката спомената во став 4 ќе биде запишана во рубриката “Забелешки” од уверението за движење ЕУР.1.

Член 18

Издавање на дупликат на уверението за движење ЕУР.1

1. Во случај на кражба, губење или уништување на уверението за движење ЕУР.1, извозникот може да им се обрати на овластените органи што го издаде за да добие дупликат кој ќе биде направен врз основа на извозните документи што тие ги поседуваат.

2. Вака издадениот дупликат мора да ја носи следнава напомена:

“DUPLICATE”

3. Забелешката спомената во став 2 ќе биде запишана во рубриката “Забелешки” од дупликатот на уверението за движење ЕУР.1.

¹ Царинските органи на Украина можат да бидат вклучени во врска со овој став.

4. Како датум на издавање на дупликатот ќе стои датумот на издавање на оригиналното уверение за движење ЕУР. 1 и ќе важи од тој датум.

Член 19

Издавање на уверенија за движење ЕУР.1 врз основа на претходно издадениот или изготвен доказ за потекло

Кога производите со потекло се наоѓаат под царински надзор во некоја држава од Договорните страни оригиналниот доказ за потеклото ќе може да се замени со еден или повеќе уверенија за движење ЕУР.1 со цел сите или дел од овие производи да се пратат на некое друго место во рамките на Договорните страни. Уверението(а) за движење ЕУР.1 што ќе служи(и)ат како замена ќе бидат издадени од страна на овластените органи.

Член 20

Времетраење на доказот за потекло

1. Доказот за потекло ќе важи четири месеци од датумот на неговото издавање во државата извозник и во тој рок мора да биде поднесен до царинските органи на државата увозник.

2. Доказот за потекло поднесени до царинските органи на државата увозник по истек на рокот за поднесување определен во став 1 можат да бидат прифатени за примена на преференцијален третман, во случај кога неподнесувањето на уверението пред истекот на крајниот рок е предизвикано од вонредни околности.

3. Во други случаи на закаснето поднесување, царинските органи на државата увозник можат да го прифатат доказот за потекло кога производите се испратени пред гореспоменатиот датум.

Член 21

Поднесување на доказот за потекло

Доказот за потекло ќе се поднесува до царинските органи на државата увозник од Договорните страни во согласност со постапките што се применуваат во таа држава. Споменатите органи можат да побараат доказот за потекло да биде преведен и исто така можат да бараат увозната декларација да биде пропратена со изјава на увозникот дека производите ги задоволуваат условите пропишани за примена на овој Договор.

Член 22

Сукцесивен увоз

Кога, на барање на увозникот и според условите утврдени од страна на царинските органи на државата увозник од Договорот, сукцесивно се увезуваат разглобени или несоставени производи во смисла на основното правило 2(а) од Хармонизираниот систем, опфатени во Оддел XVI и XVII или со тарифните броеви 7308 и 9406 од Хармонизираниот систем, на царинските органи за овие производи им се поднесува само едно уверение за движење и тоа при увозот на првата пратка.

Член 23

Исклучоци во однос на доказот на потекло

1. Производи кои приватни лица како мали пакети ги праќаат на приватни лица или кои претставуваат дел од личниот багаж на патникот ќе бидат прифатени како производи со потекло без барање за доставување на доказот за потекло, под услов таквите производи да не се увезени за трговски цели и декларирани дека ги задоволуваат условите од овој Протокол и каде што нема сомневање во веродостојноста на таквото декларирање. Во случаи на производи пратени по пошта ова декларирање мора да биде дадена на царинска декларација С2/СР3 или на хартија приложена кон тој документ.

2. Повремените увози кои се состојат единствено од производи за лична употреба на приемателот, патникот или нивните семејства нема да се сметаат за трговски увози ако од природата и количината на производите е очигледно дека тие не се наменети за комерцијални цели.

3. Вкупната вредност на тие производи, во случај на мали пакети, нема да биде поголема од 500 ЕУР, а во случај на производи што се дел од личниот багаж на патникот, вкупната вредност нема да надминува 1200 ЕУР.

Член 24

Придружни документи

Документите споменати во Член 16(3) што се користат за докажување дека производите опфатени со уверението за движење ЕУР.1, можат да се сметаат за производи со потекло од некоја држава од Договорот и дека ги исполнуваат другите услови од овој Протокол, можат да се состојат, помеѓу другото, од:

(а) директен доказ за постапките извршени од страна на извозникот или доставувачот за добивање на односната стока, содржани на пример, во неговите сметки или во неговото интерно сметководство;

(б) документи со кои се докажува потеклото на материјалите кои се употребени, издадени или пополнети во државите од Договорот каде што овие документи се употребуваат во согласност со домашното законодавство;

(в) документи со кои се докажува степенот на обработка или преработка на материјалите од државите Договорни страни, кои се користат, издаваат или пополнуваат во државите Договорни страни и каде што овие документи се употребуваат во согласност со домашното законодавство;

(г) уверение за движење ЕУР.1, со кое се докажува потеклото на употребените материјали, издадени или изготвени во државите Договорни страни.

Член 25

Чување на доказот за потекло и придружните документи

1. Извозникот што поднесува барање за издавање на уверението за движење ЕУР.1 ќе ги чува најмалку три години документите наведени во Член 16(3).

2. Овластените органи на државата увозник што го издаваат уверението за движење ЕУР.1 ќе ги чуваат најмалку три години барањата наведени во Член 16(2).

3. Царинските органи на државата увозник ќе ги чуваат најмалку три години уверенијата за движење ЕУР.1 што им се поднесени.

Член 26

Несовпаѓања и формални грешки

1. Отривањето на мали несовпаѓања помеѓу изјавите со кои се докажува потеклото и оние поднесени во документите до царинските органи за да можат да се извршат формалностите за увоз на производи нема ipso facto да значи дека доказот за потеклото е неважечки ако се утврди дека тој документ навистина одговара на соодветните производи.

2. Очигледните формални грешки како печатните грешки на доказот за потекло нема да повлечат со себе отфрлање на документот, ако овие грешки не се од вид кој може да предизвика сомневање за точноста на изјавите во документот.

Член 27

Износи изразени во ЕУР

1. Износот на националната валута на државата извозник еквивалентен на износот изразен во ЕУР ќе биде утврден од страна на државата извозник и тој ќе биде доставен до државата увозник.

2. Кога износите ги надминуваат соодветните износи утврдени од страна на државата увозник, таа нив ќе ги прифати доколку на фактурата за производите износите се изразени во валутата на државата извозник.

3. Износите што ќе бидат изразени во било која национална валута ќе бидат еквивалент во таја национална валута на износите изразени во ЕУР, кои важат на првиот работен ден од октомври во годината што претходи на денот на влегување во сила на овој договор.

4. Мешовитиот комитет на барање на некоја од Договорните страни ќе ги провери износите изразени во ЕУР и нивните еквиваленти во национална валута на Договорните страни. Кога разгледувањето ќе биде во тек, Мешовитиот комитет ќе осигура дека нема да има никакво намалување на износите што ќе бидат изразени во било која национална валута и ќе ја разгледа можноста да се сочуваат ефектите на односните ограничувања во реални рамки. За таа цел, Мешовитиот комитет може да донесе одлука за измена на износите изразени во ЕУР.

ГЛАВА 6 МЕТОДИ НА УПРАВНА СОРАБОТКА

Член 28

Взаемна помош

1. Царинските органи на државите од Договорот взаемно ќе си достават, отпечатени примероци од печатите на овластените органи што се употребуваат во нивните царински испостави кои издаваат уверенија за движење ЕУР.1, како и адресите на царинските органи задолжени да ги проверуваат уверенијата.

2. Со цел да се обезбеди правилна примена на овој Протокол, државите Договорни страни взаемно ќе си помагаат, преку надлежните царински управи, при проверката на автентичноста на уверенијата за движење ЕУР.1 и точноста на податоците дадени во овие документи.

Член 29

Верификација на доказот за потеклото

1. Дополните верификации на доказот за потекло треба да се извршуваат без одреден распоред или во било кој момент кога царинските органи на државата увозник имаат основано сомнение околу автентичноста на таквите документи, за статусот на потеклото на соодветните производи или за исполнувањето на другите услови содржани во овој Протокол.

2. За спроведување на одредбите од став 1 царинските органи на државата увозник ќе го вратат уверението за движење ЕУР.1 и фактура, ако била поднесена, или копиите од овие документи до царинските органи на Договорната страна извозник наведувајќи ги причините за проверка, кога е тоа потребно. Сите добиени документи и податоци што укажуваат дека податоците наведени во доказот за потекло се неточни ќе бидат доставени како поткрепа на барањето за верификација.

3. Верификацијата ја вршат царинските органи на Договорната страна извозник. За таа цел тие имаат право да побараат било какви докази и да ја контролираат сметката на извозникот или било каква друга проверка која се смета за потребна.

4. Ако царинските органи на земјата увозник решат да го суспендираат доделувањето на преференцијален третман на соодветните производи додека тие ги чекаат резултатите од верификацијата, на увозникот може да му биде понудено производите да ги превземе под услов да се обезбедат сите неопходни мерки за заштита.

5. Царинските органи кои бараат верификација ќе бидат известени за резултатите од оваа верификација што е можно поскоро. Од овие резултати мора јасно да произлегува дали документите се автентични и дали соодветните производи можат да се сметаат како производи со потекло што потекнуваат од државите Договорни страни и дали ги исполнуваат другите услови од овој Протокол.

6. Ако во случаи за кои постои основано сомнение не биде добиен одговор во рок од десет месеци од датумот на барањето за верификација, или ако одговорот не содржи информации доволни за да се определи

автентичноста на документот за кој што станува збор или вистинското потекло на производите, царинските органи кои бараат верификација ќе одбијат да доделат преференцијален третман, освен во исклучителни околности.

Член 30

Решавање на спорови

Ако настанат спорови во врска со постапките за верификација неведени во Член 29 и кои не можат да бидат решени помеѓу царинските органи кои бараат верификација и царинските органи одговорни да ја спроведат истрагата или ако споровите се во врска со толкувањето на овој Протокол, таквите спорови ќе му бидат поднесени на Мешовитиот комитет.

Во сите случаи решавањето на споровите помеѓу увозникот и царинските органи на Договорната страна увозник ќе биде во согласност со законите на таа Договорна страна.

Член 31

Казни

Ќе се казни секое лице што ќе изготви или даде на изготвување документ кој содржи неточни податоци со цел да се добие преференцијален третман за производите.

Член 32

Слободни зони

1. Договорните страни ќе ги превземат сите неопходни чекори за да се осигурат дека производите кои што се тргува, а опфатени со доказот за потекло и кои во текот на транспортот користат слободна зона сместена на нивното подрачје, нема да бидат заменети со друга стока и нема да бидат предмет на друго ракување, освен вообичаените операции неопходни за да се спречи расипување на производите.

2. Иземајќи ги одредбите содржани во став 1, ако производите што потекнуваат од државите Договорни страни се увезуваат во слободна зона, и се опфатени со доказ за потекло и подлежат на преработка или добработка, односните органи ќе издадат ново уверение ЕУР.1 на барање на извозникот, во случај ако добработката или извршената преработка е во согласност со одредбите на овој Протокол.

ГЛАВА 7 ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 33

Поткомитет за царини и потекло

Поткомитет за царини и потекло ќе биде формиран во рамките на Мешовитиот комитет, за помош при извршување на нејзините обврски и со цел да се обезбеди постојано информирање и консултации помеѓу експерти.

Поткомитетот ќе биде составен од експерти од двете Договорни страни одговорни за прашања поврзани со областа на царините и потеклото на стоките.

Член 34

Амандмани кон Протоколот

Мешовитиот комитет може да одлучи да донесе амандмани на одредбите на овој Протокол.

Член 35

Стока на пат или во складишта

Одредбите од овој Договор може да се применат за стока која ги исполнува условите од овој Протокол и која на денот на почетокот на важноста на овој Договор, се наоѓа на пат или е привремено сместена во царински магацин или во слободна зона во една од Договорните страни, може да се смета како стока со потекло под услов да во рок од четири месеци од наве-

дената дата до царинските органи на државата увозник од Договорот се поднесе уверение за движење ЕУР.1, кое било издадено дополнително заедно со документите со кои се докажува дека стоките биле директно транспортирани.

АНЕКС I кон ПРОТОКОЛ Ц

Уводни забелешки во врска со списокот од Анкс II кон Протоколот

Забелешка 1:

Списокот ги одредува условите што треба да се исполнети за сите производи за да бидат сметани како доволно преработени или обработени како што е одредено со Член 5 од овој Протокол.

Забелешка 2:

2.1. Првите две колони од списокот го опишуваат добиениот производ. Првата колона ги дава тарифните броеви или броевите на главите од Хармонизиранитот систем, а втората колона дава опис на стоките употребен во тој систем за соодветниот тарифен број или глава. За секој внес во првите две колони правилото е одредено во колоните 3 или 4. Кога во некои случаи, внесот во првата колона му претходи ознаката "ex", тоа значи дека правилата во колоните 3 или 4 се однесуваат само на дел од тој тарифен број како што е опишано во колоната 2.

2.2. Кога неколку тарифни броеви се групирани во колоната 1 или кога е даден бројот на главата, а описот на производот во колоната 2 е даден со општи термини, соседните правила во колоните 3 или 4 се однесуваат на сите производи кои, според Хармонизиранитот систем, се распоредени во тарифните броеви од главата или во кој и да е од тарифните броеви групирани во колоната 1.

2.3. Кога во списокот постојат различни правила што се однесуваат на различни производи во некој тарифен број, во секој ред е содржан описот на тој дел од тарифниот број опфатен со соседните правила во колоните 3 или 4.

2.4. Кога за внесот во првите две колони, постои правило и во колоната 3 и колоната 4, извозникот може како алтернатива да одбере, примена или на правилото дадено во колоната 3 или на правилото дадено во колоната 4. Ако во колоната 4 не е дадено правило за потекло, мора да се примени правилото дадено во колоната 3.

Забелешка 3:

3.1. Одредбите на Член 5 од овој Протокол, за производи што се здобиле со статус на производи со потекло и кои се употребуваат во производството на други производи, се применуваат без оглед на тоа дали производите статусот го добиле во фабриката каде што тие производи се употребувани или во некоја друга фабрика од Договорните страни.

Пример:

Мотор од тарифниот број 8407, за кого правилата велат дека вредноста на сите употребени материјали што се без потекло кои во него можат да се вградат не смеат да надминат 40 проценти од цената на производот франско фабрика, е изработен од "друг легиран челик грубо обликуван со ковање" од тарифниот број ex 7224.

Ако тоа ковање е направено во Договорната страна од ингота без потекло, тој веќе го добил статусот на потекло со употреба на правилото од списокот за тарифниот број ex 7224. Кованиот материјал во тој случај може да се смета како материјал со потекло во пресметковната вредност на моторот без оглед на тоа

дали тој е произведен во истата или во друга фабрика во некоја од Договорните страни. Вредноста на инготот без потекло со ова не се зема во предвид при собирање на вредноста на материјалите без потекло кои што се употребени.

3.2. Правилото од списокот за преработка претставува минимален потребен степен на преработка или обработка, па со превземање повисок степен на обработка или преработка се стекнува статус на производ со потекло; и спротивно на тоа, помал степен на преработка или обработка не може да се стекне статус на производ со потекло. Така ако правилото предвидува при одредена етапа на изработка дека може да се користи материјал без потекло, користењето на тој материјал во порана етапа на изработка е дозволено, додека користењето на тој материјал во подоцнежна етапа на изработка не е дозволено.

3.3. Без прејудирање на Забелешката 3.2, каде правилото вели дека "материјалите од било кој тарифен број" може да бидат употребени, материјали од истиот тарифен број во кој се распоредува и производот можат да бидат исто така употребени, согласно на било кое конкретно ограничување опфатено во правилото. Меѓутоа, изразот "производство од материјали од било кој тарифен број, вклучувајќи и други материјали од тарифен број" значи дека можат да се користат само материјали кои се распоредуваат во ист тарифен број како производ со опис кој се разликува од оној наведен во списокот во колоната 2.

3.4. Кога правилото во списокот одредува дека производот може да биде произведен од повеќе од еден материјал, тоа значи дека може да се употребува било кој материјал или материјали. Тоа не предвидува дека сите ќе бидат употребени.

Пример:

Правилото за ткаенини од ХС 5008 до 5212 одредува дека може да се користат природни влакна и покрај останатите материјали може да се употребат и хемиски материјали. Тоа не значи дека е потребно да се употребат двата, може да се употреби едниот или другиот или и двата.

3.5. Кога правилото во списокот одредува дека производот мора да биде произведен од посебни материјали, условот очигледно не попречува употреба на други материјали кои, поради нивната блиска природа, не го задоволуваат правилото. (Види ја и Забелешката 6.2 подолу во врска со текстил.)

Пример:

Правилото за приготвена храна од тарифниот број 1904 кое посебно ја исклучува употребата на житарици или преработки од житарици не попречува употреба на минерални соли, хемиски или други адитиви кои не се производи од житарици.

Меѓутоа, ова не се однесува на производи кои, кога не можат да бидат произведени од конкретно наведените материјали во списокот, можат да бидат произведени од материјали од иста природа во некоја порана етапа на производството.

Пример:

Во случај на производ за облекување од ex Глава 62 изработен од неткаен материјал, ако за оваа класа на производ е дозволено користење само на предиво без потекло, не може да се започне од неткаен материјал - дури и ако неткаените материјали не можат да бидат направени од предиво. Во такви случаи почетниот материјал треба да биде на степен на обработка пред предиво - а тоа е степен на влакно.

3.6 Кога во некои правила од списокот се наведуваат два процента за максималната вредност на материјалите без потекло што можат да бидат употребени, тогаш тие проценти не смеат да се собираат заедно. Со други зборови, максималната вредност на сите употребени материјали без потекло никогаш не смее да го надмине највисокиот даден процент. Поединечните проценти не смеат да се надминат во однос на материјалите за кои се применуваат.

Забелешка 4:

4.1. Терминот “природни влакна” во списокот е употребен за да означат влакна освен вештачки или синтетички. Тој е лимитиран на степените пред предење, вклучувајќи и отпадоци, и, ако тоа не е поинаку означено, во него се вклучени влакна што биле влачени, чешлани или на друг начин обработени но не впредени.

4.2. Терминот “природни влакна” вклучува коњски влакна од тарифен број 0503, свила од тар. број 5002 и 5003, како и волнени влакна, фини животински влакна од тар. број 5101 до 5105, памучни влакна од тар. број 5201 до 5203 и други растителни влакна од тар. број 5301 до 5305.

4.3 Терминот “текстилна пулла”, “хемиски материјали” и “материјали за производство на хартија” се употребени во списокот да опишат материјали што не се распоредуваат во Главите 50 до 63, и кои можат да бидат употребени за производство на вештачки, синтетички или хартиени влакна или предиво.

4.4 Терминот “вештачки сечени влакна” во списокот е употребен за означување на синтетички или вештачки филаменти, сечени влакна или отпадоци, од тар. број 5501 до 5507.

Забелешка 5:

5.1. Кога за даден производ во списокот се бара консултирање на овие забелешки, условите наведени во колоната 3 нема да се употребат на ниту еден основен текстилен материјал, употребен во производството на тој производ, кој, земен заедно, претставува 10 проценти или помалку од вкупната маса на сите употребени основни текстилни материјали. (Види ја Забелешка 5.3 и 5.4 подолу.)

5.2. Меѓутоа, отстапувањата наведени во Забелешката 5.1 може да се примени единствено на мешани производи направени од два или повеќе основни текстилни материјали.

Следните материјали се основни текстилни материјали:

- свила
- волна
- груби животински влакна
- фини животински влакна
- коњски влакна
- памук
- материјали за правење хартија и хартија
- лен
- вистински коноп
- јута и други текстилни влакна
- сицал и други текстилни влакна од видот Agave
- кокос, абака, рамија и други растителни текстилни влакна
- синтетички филаменти
- вештачки филаменти
- синтетички вештачки сечени влакна од полипропилен
- синтетички вештачки сечени влакна од полиестер

- синтетички вештачки сечени влакна од полиамид
- синтетички вештачки сечени влакна од полиакрилонитрил
- синтетички вештачки сечени влакна од полиимид
- синтетички вештачки сечени влакна од политетрафлуороетилен
- синтетички вештачки сечени влакна од полифенилен сулфид
- синтетички вештачки сечени влакна од поливинил хлорид
- други синтетички вештачки сечени влакна
- вештачки сечени влакна од вискоза
- други вештачки сечени влакна
- предиво од полиуретан сегментиран со флексибилни сегменти од полиетер обвиткано или необвиткано
- предиво од полиуретан сегментиран со флексибилни сегменти од полиестер обвиткано или необвиткано
- производи од тарифен број 5605 (метализирано предиво) што содржи лента од алуминиумска фолија или од пластичен слој превлечени или непрвлечени со прав од алуминум, со широчина до 5 мм, поврзани со просирни или боени атхезиви помеѓу два слоја од пластична фолија
- други производи од тарифен број 5605.

Пример:

Предивото од тарифен број 5205 изработено од памучни влакна од тарифен број 5203 и синтетички сечени влакна од тарифен број 5506 е мешано предиво. Така, синтетичките сечени влакна без потекло и кои не ги задоволуваат правилата за потеклото (кои бараат производство од хемиски материјали или текстилна пулла) можат да бидат употребени до висина од 10 проценти од масата на предивото.

Пример:

Волнена ткенина од тарифен број 5112 изработена од волнено предиво од тар. број 5107 и синтетичко предиво од сечени влакна од тарифен број 5509 претставува мешана ткаенина. Оттука, синтетичкото предиво што не ги задоволува правилата за потекло (кое бара производство од хемиски материјали или текстилна пулла) или волненото предиво што не ги задоволува правилата за потекло (кое бара производство од природни влакна, невлечени или нечешлани ниту поинаку преработени за предење) или комбинацијата од двете предива може да биде употребена под услов нивната вкупна маса да не надминува 10 проценти од масата на ткаенината.

Пример:

Тафтуваните текстилни ткаенини од тарифен број 5802 изработени од памучно предиво од тарифен број 5205 и памучна ткаенина од тарифен број 5210 претставува мешан производ само ако памучната ткаенина е самата по себе мешана ткаенина која што е изработена од предива кои се распоредуваат во два посебни тарифни броеви или ако употребените памучни предива сами по себе претставуваат мешаници.

Пример:

Ако тафтуваната текстилна ткаенина за која што станува збор е изработена од памучно предиво од тарифен број 5205 и синтетичка ткаенина од тарифен број 5407, тогаш, очигледно, употребените предива се два различни основни текстилни материјали и тафтуваната текстилна ткаенина, во согласност со тоа, е мешан производ.

Пример:

Килим со тафт изработен и од вештачки предива и од памучни предива и со позадина од јута е мешан производ бидејќи при тоа се употребени три основни текстилни материјали. Така, за секој материјал без потекло и кој во подоцнежниот степен на производство одошто степенот до кој што правилото дозволува, може да се употребат, под услов нивната вкупна маса да не надминува 10 проценти од масата на текстилните материјали на килимот. Така, и јутата како основа и/или вештачкото предиво може да бидат увезени во тој степен на производство, под услов да се исполнети условите за масата.

5.3. Во случај на производи кои содржат "предиво направено од полиуретан сегментирано со флексибилни сегменти од полиетер обвиткано или необвиткано" оваа толеранција е 20 проценти во однос на ова предиво.

5.4. Во случај на производи кои содржат "ленти од алуминиумска фолија или од пластичен слој превлечени или непревлечени со прав од алуминиум, со широчина до 5 мм, поврзани со адхезив помеѓу два слоја пластика", оваа толеранција е 30 проценти во однос на оваа лента.

Забелешка 6:

6.1. Во случај на текстилните производи кои во списокот се означени со фусноста која бара да се консултира оваа забелешка, текстилните материјали, со исклучок на поставите и меѓупоставите, кои не ги задоволуваат правилата наведени во списокот во колоната 3 за готови производи, можат да бидат употребени под услов дека тие се распоредуваат во тарифен број различен од тарифниот број на производот и дека нивната вредност не надминува 8 проценти од цената на производот франко фабрика.

6.2. Без прејудирање на Забелешката 6.3, материјалите што не се распоредуваат во Глава 50 до 63 можат слободно да се употребуваат во производство на текстилни производи, било тие да содржат или не содржат текстилни материјали.

Пример:

Ако правилото во списокот наведува дека за посебни текстилни артикли, како пантолони, може да биде употребено предиво, тоа не спречува употреба на метални артикли, како копиња, затоа што копињата не се распоредуваат во Глава 50 до 63. Од истите причини, тоа не е пречка за употреба на патенти иако патентите во принцип содржат текстил.

6.3. Онаму каде што се применува правилото за процентите, вредноста на материјалите што не се распоредуваат во Глава 50 до 63 мора да биде земена во предвид кога се пресметува вредноста на содржаните материјали без потекло.

Забелешка 7:

7.1. Во смисла на тар. број 2707, 2713 до 2715, ex 2901, ex 2902 и ex 3403, "специфичните процеси" се следниве:

- (а) вакумска дестилација
- (б) редестилација со продлабочен фракционен процес²
- (в) кракинг
- (г) реформирање
- (д) екстракција со помош на селективни растворовачи

(f) процес кој ги подразбира следниве операции: обработка со концентрирана сулфурна киселина, олеум или сулфурен анхидрид; неутрализација со алкални агенти; деколоризација и пречистување со природна активна земја, активна земја, активен јаглен или боксид

² Види дополнителна забелешка 4 (б) за Глава 27 на Комбинираната номенклатура

(е) полимеризација

(ж) алкилација

(з) изомеризација

7.2. За целите на тарифните број 2710, 2711 и 2712, "специфичните процеси" се следниве:

(а) вакумска дестилација

(б) редестилација со продлабочен фракционен процес¹

(в) кракинг

(г) реформирање

(д) екстракција со помош на селективни растворовачи

(f) процес кој ги подразбира следниве операции: обработка со концентрирана сулфурна киселина, олеум или сулфурен анхидрид; неутрализација со алкални агенти; деколоризација и пречистување со природна активна земја, активна земја, активен јаглен или боксид

(е) полимеризација

(ж) алкилација

(з) изомеризација

(с) во однос на тешките масла кои се распоредуваат во тарифниот број ex 2710, десулфуризацијата со водород резултира со намалување на барем 85 проценти од содржината на сулфурот на обработениот производ (ASTM D 1266-59 Т метод)

(и) во однос на производите кои се распоредуваат само во тарифен број 2710, депарафинирање со друг процес освен филтрирање

(j) во однос на тешките масла кои се распоредуваат во тарифниот број ex 2710, третманот со водород под притисок од над 20 бари и температура од над 250 Целзиусови степени со употреба на катализатор, освен ефектот на десулфуризација, кога водородот сочинува активен елемент во хемиската реакција. Понатамошниот третман со водород на маслата за подмачкување од тарифниот број ex 2710 (на пример, хидрофинализација или деколоризација) со цел, посебно, да се подобри бојата или стабилноста сепак нема, да се смета за специфичен процес

(к) во смисла на маслата за гориво кои се распоредуваат во тарифниот број од ex 2710, атмосферската дестилација, под услов помалку од 30 проценти од овие производи да дестилираат, по зафатнина, вклучувајќи ги и загубите, на температура од 300 Целзиусови степени според ASTM D 86 методот

(л) во однос на тешките масла освен гасни масла и масла за горење кои се распоредуваат само во тарифниот број ex 2710, обработка со помош на високо фреквентно празнење на електрична четка.

7.3. Во смисла на тарифните броеви ex 2707, 2713 до 2715, ex 2901, ex 2902 и ex 3403 едноставните операции како чистење, декантирање, одсолување, одстранување вода, филтрирање, боесење, означување, добивање на сулфурна содржина како резултат на мешање на производи со различна содржина на сулфур, било која комбинација од овие операции или слични операции кои не даваат потекло.

АНЕКС II КОН ПРОТОКОЛЦ**СПИСОК НА ОБРАБОТКА ИЛИ ПРЕРАБОТКА ШТО ТРЕБА ДА СЕ ИЗВРШИ НА МАТЕРИЈАЛИТЕ БЕЗ ПОТЕКЛО ЗА ДА ПРОИЗВОДОТ СЕ ЗДОБИЕ СО СТАТУС НА ПРОИЗВОД СО ПОТЕКЛО**

Производите наведени во списокот може да не бидат сите опфатени со Договорот. Поради тоа е потребно да се земат во предвид останатите делови од Договорот.

Тар. број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се добиваат со статус на производи од домашно потекло	или	
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
Глава 01	Живи животни	Сите употребени животни од Глава 1 мора целосно да преовладуваат		
Глава 02	Месо и јастиви остатоци од месо	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 1 и 2 мора целосно да преовладуваат		
Глава 03	Риби и черупкари, мекотелци и други водени безрбетници	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 3 мора целосно да преовладуваат		
ex Глава 04	Млечни производи; птичји јајца; природен мед; јастиви производи од животинско потекло што не се споменати ниту опфатени на друго место; освен	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 4 мора целосно да преовладуваат		
0403	Маштеница, кисело млеко и павлака, јогурт, кефир и друго ферментирано или закиселено млеко и павлака, концентрирани или неконцентрирани, со додаден шеќер или други материји за засладување или ароматизирани со додадено овошје, јатчесто овошје или какао	Производство во кое: - сите употребени материјали од Глава 4 мора целосно да преовладуваат; - сите употребени овошни сокови од тар. број 2009 (освен од ананас, лимета или грејпфрут) мора да се од домашно потекло; - вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 да не надминува 30% од фабричната цена на производот		
ex Глава 05	Производи од животинско потекло, што не се споменати ниту опфатени на друго место; освен:	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 5 мора целосно да преовладуваат		
ex 0502	Преработени четини и влакно од питоми или диви свињи	Чистење, дезинфекција, сортирање и исправување на четини и влакно		
Глава 06	Живи дрвја и други растенија; луковици, корења и сл.; сечено цвеќе и украсни лисја	Производство во кое: - сите употребени материјали од Глава 6 мора целосно да преовладуваат; - вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот		
Глава 07	Зеленчук и некои корења и грукти за јадење	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 7 мора целосно да преовладуваат		
Глава 08	Овошје и јатчесто овошје за јадење; кори од агруми или од дини и лубеници	Производство во кое: - сето употребено овошје и јатчесто овошје мора целосно да преовладува; - вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 да не надминува 30% од фабричната цена на производот		
ex Глава 09	Кафе, чај, мате чај и мирудии; освен	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 9 мора целосно да преовладуваат		
0901	Кафе, печено или непечено, со или без кофени; луспи и ципи од кафе; замени за кафе што содржат кафе во кој и да е процент	Производство од материјали од кој и да е тар. број		
ex 0910	Мешавини на мирудии	Производство ов материјали од кој и да е тар. број		
Глава 10	Жита	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 10 мора целосно да преовладуваат		
ex Глава 11	Производи од мелничката индустрија; слад; скроб; инсулин; глутен од пченица; освен:	Производство во кое сите употребени жита, зеленчук, корења и грукти за јадење, од тар. број 0714 или овошје мора целосно да преовладуваат		

Тар. број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло
(1)	(2)	(3) или (4)
ex 1106	Брашно, гриз и прав од сушен мешункаст зеленчук од тар. број 0713	Сушење и мелење на мешункаст зеленчук од тар. број 0708
Глава 12	Маслодајни семиња и плодови; разни зрна, семиња и плодови; индустриски или медицински растенија; слама и добиточна храна	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 12 мора целосно да преовладуваат
1301	Шелак, природни гуми, смоли, гуми-смоли и маслени смоли (на пр. балзами)	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од тар. број 1301 не надминува 50% од фабричната цена на производот
1302	Растителни сокови и екстракти; пектински материи, пектинати и пектати, агар-агар и други слузи и средства за згуснување; модификувани или немодификувани, добиени од растителни производи:	
	-Слузи и средства за згуснување, модификувани, добиени од растителни производи	Производство од немодификувани слузи и средства за згуснување
	-Други	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот
Глава 14	Растителни материјали за плетарство; растителни производи што не се споменати ниту опфатени на друго место	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 14 мора целосно да преовладуваат
ex Глава 15	Животински или растителни масла и маснотии и производи од нивно разлагање; преработени маснотии за јадење; животински или растителни восоци; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
1501	Свинска маст (вклучително сало) живинска маст, освен оние од тар. број 0209 или 1503:	
	- Маснотии од коски или отпадаци	Производство од материјали од кој и да е тар. број, освен од оние од тар. број 0203, 0206 или 0207 или од коски од тар. број 0506
	- Други	Производство од месо или од јастиви отпадаци од свинско месо од ансловите 0203 или 0206 или од месо и јастиви отпадаци од живинско месо од тар. број 0207
1502	Маснотии од животни од видовите говеда, кози и овци, освен оние од тар. број 1503	
	-Маснотии од коски или отпадаци	Производство од материјали од кој и да е тар. број, освен од оние од тар. број 0201, 0202, 0204 или 0206 или од коски од тар. број 0506
	- Други	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 2 мора целосно да преовладуваат
1504	Маснотии и масла и нивни фракции, од риби или морски цицачи, рафинирани или нерафинирани, но хемиски немодификувани	

Тар. број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло	или	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	-Цврсти фракции	Производство од материјали од кој и да е тар. број, вклучително и др. материјали од тар. број 1504		
	-Други	Производство во кое сите употребени материјали од Главите 2 и 3 мора целосно да превладуваат		
ex 1505	Рафиниран ланолин	Производство од маснотии од сурива волна од тар. број 1505		
1506	Други животински маснотии и масла и нивни фракции, рафинирани или нерафинирани, но хемиски немодификувани			
	-Цврсти фракции	Производство од материјали од кој и да е тар. број, вклучувајќи и др. материјали од тар. број 1506		
	-Други	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 2 мора целосно да превладуваат		
1507 до 1515	Растителни масла и нивни фракции			
	-Соино масло, масло од кикиритки, палмово масло, масло од кокосов орех, од палмов орех, бабасу, тунгово масло и масло од оитицица, восок од мирта и јапонски восок, фракции од масло од јојоба и масла за технички или индустриски потреби каде не се произведуваат прехранбени производи за човечка исхрана	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот		
	-Цврсти фракции, освен оние на маслото од јојоба	Производство од др. материјали од тар. број 1507 до 1515		
	-Други	Производство во кое сите употребени растителни материјали мора целосно да превладуваат		
1516	Животински или растителни маснотии и масла и нивни фракции, делумно или целосно хидрогенизирани, интерестерификувани, реестерификувани или елсидинизирани, рафинирани или нерафинирани, но понатаму неприготвени	Производство во кое: -сите употребени материјали од Глава 2 мора целосно да превладуваат; -сите употребени растителни материјали мора целосно да превладуваат. Меѓутоа, може да се користат материјали од тар. број 1507, 1508, 1511 и 1513		
1517	Маргарин, мешавини или препарати од животински или растителни масти или масла или од фракции на различни масти или масла од оваа Глава, погодни за јадење, освен масните или маслата за јадење или нивните фракции од тар. број 1516	Производство во кое: -сите употребени материјали од Главите 2 и 4 мора целосно да превладуваат; -сите употребени растителни материјали мора целосно да превладуваат. Меѓутоа, може да се користат материјали од тар. број 1507, 1508, 1511 и 1513		
Глава 16	Преработки од месо, риби или черупкари, мекотелци или други водени безрбетници	Производство од животни од Глава 1. Сите употребени материјали од Глава 3 мора целосно да превладуваат		
ex Глава 17	Шеќер и производи од шеќер, освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот		
ex 1701	Шеќер од шеќерна трска или шеќерна репка и хемиски чиста	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не		

Тар. број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло	(3)	или	(4)
(1)	(2)				
	сахароза, во цврста состојба, ароматизиран или обоен	надминува 30% од фабричната цена на производот			
1702	Други шеќери, вклучувајќи и хемиски чиста лактоза, малтоза, гликоза и фруктоза, во цврста состојба; шеќерни сирупи без додатни средства за ароматизација или боење; вештачки мед, помешан или непомешан со природен мед, карамел:				
	-Хемиски чиста малтоза и фруктоза	Производство од материјали од кој и да е тар. број, вклучувајќи и др. материјали од тар. број 1702			
	Други шеќери во цврста состојба, ароматизирани или обоени	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од фабричната цена на производот			
	-Други	Производство во кое сите употребени материјали мораат да бидат од домашно потекло			
ex 1703	Меласи добиени при екстракција или рафинирање на шеќер, ароматизирани или обоени	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од фабричната цена на производот			
1704	Производи од шеќер (вклучително бело чоколадо) без какао	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот; - вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од фабричната цена на производот			
Глава 18	Какао препарати од какао	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот; - вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од фабричната цена на производот			
1901	Екстракт на слад; прехранбени производи од брашно, гриз, скроб или екстракт од слад што не содржат какао или содржат помалку од 40% по маса какао пресметано врз основа на целосна обезмастеност, што не се споменати ниту содржани на друго место; прехранбени производи од стоки од тар. број 0401 до 0404, што не содржат какао или содржат помлаку од 5% маса какао пресметано врз основа на целосна обезмастеност, што не се споменати ниту содржани на друго место:				
	- Екстракт на слад	Производство од жита од Глава 10			
	- Други	Производство во кое - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот; - вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од фабричната цена на производот			

Тар. број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло	или	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1902	Теста, варени или неварени или полнети (со месо или др. материји) или поинаку приготвени, како шпагети, макарони, резанки, лазањи, њоки, равиоли, канелони; кус-кус, приготвени или неприготвени	Производство во кое сите употребени жита и деривати (освен тврда пченица и нејзини деривати) мора целосно да преовладуваат		
	-Што содржат 20% или помалку по маса месо, месни отпадоци, риби, черупкари или мекотелци	Производство во кое:		
	- Што содржат повеќе од 20% по маса месо, месни отпадоци, риби, черупкари или мекотелци	- сите употребени жита и деривати (освен тврда пченица и нејзините деривати) мора целосно да преовладуваат; - сите употребени материјали од Главите 2 и 3 мора целосно да преовладуваат		
1903	Тапиока и замени за тапиока приготвени до скроб во форма на луспи, зрнца, монистра и сл. форми	Производство од материјали од кој и да е тар. број, освен скроб од компир од тар. број 1108		
1904	Подготвени производи за исхрана добиени со барење или пржење на жита или производи од жита (на пр. пченкарни снегулки), жита, освен пченка во зрно или во форма на снегулки или други обработени жита (освен брашно и гриз) варени или поинаку приготвени, што не се споменати ниту вклучени на друго место	Производство: -од материјали што не се распоредуваат во тар. број 1806; - во кое сите употребени жита и брашно (освен тврда пченица и нејзини деривати и <i>Zea industriata mize</i>) мора целосно да преовладуваат; - во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од фабричната цена на производот		
1905	Леб, пеива, колачи, бисквити и др. пекарски производи, со или без какао; вафи, празни капели за фармацевтски производи; обланди, оризова хартија и сл. производи	Производство од материјал од кој и да е тар. број освен Глава 11		
ex Глава 20	Производи од зеленчук, овошје, јатчесто овошје или други делови на растенија; освен:	Производство во кое сето употребено овошје, јатчесто овошје или зеленчук мора целосно да преовладува		
ex 2001	Сладок компир и сл. јастиви делови на растенијата што содржат 5% по маса скроб или повеќе, приготвени или конзервирани во оцет или оцетна киселина	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот		
ex 2004 и ex 2005	Компири во форма на брашно, гриз или снегулки, подготвени или конзервирани на друг начин освен во оцет или оцетна киселина	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот		
2006	Зеленчук, овошје, јатчесто овошје, кори од овошје и други делови од растенија, конзервирани во шеќер (сушени, кандирани или кристализирани)	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од фабричната цена на производот		
2007	Џемови, овошни, желеа, мармелади, пиреа или пасти од овошје или јатчесто овошје, добиени со варење, со или без додаден шеќер или други средства за засладување	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот; - вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од фабричната цена на производот		

Тар. број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло
(1)	(2)	(3) или (4)
ex 2008	Јатчесто овошје, што не содржи додаток на шеќер или алкохол	Производство во кое вредноста на употребеното јатчесто овошје и маслодајно семе од домашно потекло од тар. број 0801, 0802, и 1202 до 1207 не надминува 60% од фабричната цена на производот
	- Путер од кикиритки; мешавини од жита; палмини јатки, пченка	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
	- Други, освен овошје и јатчесто овошје подготвени на друг начин освен на пара или со вриење во вода, без додаден шеќер, замрзнати	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот; - вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од фабричната цена на производот
2009	Овошни сокови и сокови од зеленчук (вклучувајќи и шира од грозје), неферментирани и без додаден алкохол, со или без додаток на шеќер или други средства за засладување	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот; - вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од фабричната цена на производот
ex Глава 21	Разни производи за исхрана; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
2101	Екстракти, есенции и концентрати на кафе, чај, мате-чај, пржена цикорија и други замени за кафе	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот; - сите употребени цикории мора целосно да преовладуваат
2103	Сосови и препарати за сосови; мешани мирудии и мешани зачински средства; брашно и гриз од сенф и приготвен сенф	
	- Сосови и препарати за сосови, мешани мирудии и мешани зачински средства	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, може да се користат брашно или гриз од сенф или приготвен сенф
	- Брашно и гриз од сенф и приготвен сенф	Производство од материјали од кој и да е тар. број
ex 2104	Суши и чорби и препарати за тие производи	Производство од материјали од кој и да е тар. број освен од подготвен или конзервиран зеленчук од тар. број 2002 до 2005
2106	Прехрамбени производи што не се споменати ниту опфатени на друго место	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот; - вредноста на употребените материјали од секоја од Главите 4 и 17 не надминува 30% од фабричната цена на производот
ex Глава 22	Појалоци, алкохоли и оцет; освен:	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот; - сето употребено грозје или деривати од грозје мора целосно да преовладува
2202	Вода, вклучувајќи и минерална и газирана вода, со додаток на	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот

Тар.број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се добиваат со статус на производи од домашно потекло	или	(4)
(1)	(2)	(3)		
	шеќер или други средства за засладување или ароматизирани, и други безалкохолни пијалоци, освен сокови од овошје и зеленчук од тар. број 2009	дуваат во тар. број во кој не е содржан производот; - вредноста на сите употребени материјали од Глава 17 не надминува 30% од фабричната цена на производот; - секој употребен сок од овошје (освен сок од ананас, лимета и грејпфрут) мора да биде од домашно потекло		
2207	Неденатуриран етил-алкохол со алкохолна јачина од 80% или поголема; етил-алкохол и други алкохолни пијалоци, денатурирани, со било која јачина	Производство: - од материјали што не се распоредуваат во тар. број 2207 или 2208; - во кое сето употребено грозје или деривати од грозје мора целосно да преовладува или доколку сите употребени материјали се од домашно потекло, може да се користи арак до граница од 5% зафатнина		
2208	Неденатуриран етил-алкохол со алкохолна јачина помала од 80% зафатнина; ракии, ликери и други алкохолни пијалоци	Производство: - од материјали што не се распоредуваат во тар. број 2207 или 2208; - во кое сето употребено грозје или деривати од грозје мора целосно да преовладува или доколку сите употребени материјали се од домашно потекло, може да се користи арак до граница од 5% зафатнина		
ex Глава 23	Остатоци и отпадоци од прехранбената индустрија; приготвена храна за животни; освен	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот		
ex 2301	Рибино брашно; брашно, прав и пелети од риби или од черупкари, мекотелци или др. водени безрбетници, непогодни за човечка исхрана	Производство во кое сите употребени материјали од Главите 2 и 3 мора целосно да преовладуваат		
ex 2303	Остатоци од производство на скроб од пченка (освен концентрирани течности за натопување), со содржина на протеини пресметана за сув производ поголема од 40% по маса	Производство во кое сета употребена пченка мора целосно да преовладува		
ex 2306	Маслени погачи и други цврсти остатоци добиени со екстракција на маслиново масло, што содржат повеќе од 3% маслиново масло	Производство во кое сите употребени маслинки мора целосно да преовладуваат		
2309	Производи што се употребуваат за исхрана на животни	Производство во кое: - сите употребени жита, шеќер или меласи, месо или млеко мораат да бидат од домашно потекло; - сите употребени материјали од Глава 3 мора целосно да преовладуваат		
ex Глава 24	Тутун и производи за замена на тутун; освен:	Производство во кое сите употребени материјали од Глава 24 мора целосно да преовладуваат		
2402	Пури, цигарилоси и цигари од тутун или од замена за тутун	Производство во кое најмалку 70% по маса од непреработениот тутун или отпадоци од тутун од тар. број 2401 што е употребен мора да биде од домашно потекло		
ex 2403	Тутун за пушење	Производство во кое најмалку 70% по маса од непреработениот тутун или отпадоци на тутун од тар. број 2401 што е употребен мора да биде од домашно потекло		

Тар. број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло	или	(4)
(1)	(2)	(3)		
ex Глава 25	Сол; сулфур; земја и камен; гипс; вар и цемент; освен;	Производство во кое употребените материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот		
ex 2504	Природен кристален графит, со збогатена содржина на јаглен, прочистен и мелен	Збогатување на содржината на јаглен, проистување и мелење на суров кристален графит		
ex 2515	Мермер, сечен со пила или на друг начин во блокови или други со правоаголна (вклучувајќи квадратна) форма, со дебелина не поголема од 25 цм	Сечење, со пила или на друг начин, на мермер (дури и ако е веќе сечен со пила) со дебелина поголема од 25 цм		
ex 2516	Гранит, порфир, базалт, песочар и друг камен за споменици и градежништво, сечени со пила или на друг начин, во блокови или плочи во правоаголна (вклучувајќи и квадратна) форма, со дебелина не поголема од 25 см	Сечење, со пила или на друг начин, на камен (дури и ако е веќе сечен) со дебелина поголема од 25 цм		
ex 2518	Калциниран доломит	Калцинирање на доломит што не е калциниран		
ex 2519	Дробен природен магнезиум карбонат (магнезит), во херметички запечатени контејнери, и магнезиум оксид, чист или нечист, што не спаѓа во електростопен магнезит или синтермагнезит	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, може да се користи природен магнезиум карбонат (магнезит)		
ex 2520	Гипс специјално подготвен за стоматологија	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот		
ex 2524	Природни азбестни влакна	Производство од азбестен концентрат		
ex 2525	Лискун во прав	Мелење на лискун или отпадоци од лискун		
ex 2530	Земјени бои, калцинирани или во прав	Калцинирање или мелење на земјени бои		
Глава 26	Руди, згури и пепели	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот		
ex Глава 27	Минерални горива, минерални масла и производи од нивна дестилација; битуменозни материји; минерални восоци; освен;	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот		
ex 2707	Масла во кои масата на ароматски состојки ја надминува масата на неароматски состојки, масла слични на минералните масла добиени со дестилација на катран од камен јаглен на висока темп., од кој повеќе од 65% зафатнина се дестилира на темп. до 250 °C (вклучително и мешавини на нафтен-алкохол и бензол), за користење како гориво за енергија или греење	Операции на рафинирање и/или еден или повеќе специфични процес(и) или др. операции во кои сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. ¹ Меѓутоа, материјалите распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 50% од фабричната цена на производот		
ex 2709	Сурови масла добиени од битуменозни минерали	Сува дестилација на битуменозни материјали		
2710	Нафтени масла и масла добиени	Операции на рафинирање и/или еден или		

¹ За посебните услови што се однесуваат на "специфичните процеси" види воведна забелешка 7.2

Тар. број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло	или	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	од битуменозни минерали, освен сурови; производи што не се споменати ниту содржани на др. место, кои содржат по маса 70% или повеќе масла од нафта или битуменозни материјали, ако овие масла претставуваат основни состојки на овие производи	повеќе специфични процес(и) ¹ или Други операции во кои сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 50% од фабричната цена на производот		
2711	Нафтени гасови и други гасовити јагленоводороди	Операции на рафинирање и/или еден или повеќе специфични процес(и) ¹ или Други операции во кои сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Операции на рафинирање производот. Меѓутоа, материјалите распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 50% од фабричната цена на производот		
2712	Нафтено желе; парафински восок, микрокристален восок од нафта, восок од јагленова прашина, озокерит, восок од лигнит, восок од тресет, други минерални восоци и слични производи добиени со синтеза или со други процеси, обоени или необоени	Операции на рафинирање и/или еден или повеќе специфични процес(и) ¹ или Други операции во кои сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 50% од фабричната цена на производот		
2713	Нафтен кокс, нафтен битумен и други остатоци од нафтени масла или од масла добиени од битуменозни материјали	Операции на рафинирање и/или еден или повеќе специфични процес(и) ² или Други операции во кои сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 50% од фабричната цена на производот		
2714	Битумен и асфалт, природни; битуменозни или маслени шкрилци и терпесок; асфалтити и асфалтни карпи	Други операции во кои сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 50% од фабричната цена на производот		
2715	Битуменови мешавини врз база на природен асфалт, природен битумен, битумен од нафта, минерален катран или минерални катрански смоли	Операции на рафинирање и/или еден или повеќе специфични процес(и) или Други операции во кои сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 50% од фабричната цена на производот		
ex Глава 28	Неорганички хемиски производи; органички или неорганички соединенија или благородни материја-	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот.	Производство во кое вредноста на сите употребени мате-	

¹ За посебните услови што се однесуваат на "специфичните процеси" види воведна забелешка 7.2

² За посебните услови што се однесуваат на "специфичните процеси" види воведна забелешка 7.1 и 7.3

Тар. број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло	или	
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
	ли, од ретки земни метали, од радиоактивни елементи или од изотопи, освен:	Меѓутоа, метријалите распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричната цена на производот	ријали не надминува 40% од фабричната цена на производот	
ex 2805	Mischmetall	Производство со електролитична или термална постапка во која вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот		
ex 2811	Сулфур триоксид	Производство од сулфур диоксид	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	
ex 2833	Алуминиум сулфат	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот		
ex 2840	Содиум перборат	Производство од дисодиум тетраборат пентахидрат	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	
ex Глава 29	Органски хемиски производи, освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, метријалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричната цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	
ex 2901	Ациклични јагленоводороди што се користат како гориво за енергија или греење	Операции на рафинирање и/или еден или повеќе специфични процес(и) ¹ или Други операции во кои сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредени во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 50% од фабричната цена на производот		
ex 2902	Циклани и циклени (освен азулени), бензен, толуен, ксилени, што се користат како гориво за енергија или греење	Операции на рафинирање и/или еден или повеќе специфични процес(и) ¹ или Други операции во кои сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 50% од фабричната цена на производот		
ex 2905	Алкохолати на метали од алкохоли од овој тар. број и од етанол или глицерол	Производство од материјали од кој и да е тар. број, вклучувајќи и други материјали од тар. број 2905. Меѓутоа, алкохолатите на метали од овој тар. број може да се користат под услов нивната вредност	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната	

¹ За посебните услови што се однесуваат на "специфичните процеси" види воведна забелешка 7.1 и 7.3

¹ За посебните услови што се однесуваат на "специфичните процеси" види воведна забелешка 7.1 и 7.3

Тар. број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло	или	
(1)	(2)	(3)		(4)
		да не надминува 20% од фабричната цена на производот	цепа на производот	
2915	Заситени ациклични монокарбонилни киселини и нивни анхидриди, халогениди, пероксиди и перкиселини; нивни халогени, сулфо, нитро или нитрозо деривати	Производство од материјали од кој и да е тар. број, Меѓутоа, вредноста на сите употребени материјали од тар. број 2915 и 2916 да не надминува 20% од фабричната цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	
ex 2932	- Интерни етри и нивни халогени, сулфо, нитро и нитрозо деривати	Производство од материјали од кој и да е тар. број, Меѓутоа, вредноста на сите употребени материјали од тар. број 2909 да не надминува 20% од фабричната цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	
	- Циклични ацетали и интерни полуацетали и нивни халогени, сулфо, нитро и нитрозо деривати	Производство од материјали од кој и да е тар. број	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	
2933	Хетероциклични соединенија само од хетероатом(и) на нитроген	Производство на материјали од кој и да е тар. број, Меѓутоа, вредноста на сите употребени материјали од тар. број 2932 и 2933 да не надминува 20% од фабричната цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	
2934	Нуклеински киселини и нивни соли; други хетероциклични соединенија	Производство од материјали од кој и да е тар. број, Меѓутоа, вредноста на сите употребени материјали од тар. број 2932, 2933 и 2934 да не надминува 20% од фабричната цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	
ex Глава 30	Фармацевтски производи; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричната цена на производот		
3002	Човечка крв; животинска крв подготвена за употреба во терапевтски, профилатички или дијагностички цели; серуми и други фракции на крв и модифицирани имунолошки производи, вклучувајќи и добиени по пат на биотехнолошки процеси; вакцини, токсини, микробски култури (освен квасец) и слични производи:			
	- Производи што се состојат од две или повеќе состојки што се измешани за терапевтски или профилатичка употреба или неизмешани производи за овие цели, приготвени во измерени дози или во форми на пакувања за продажба на мало	Производство од материјали од кој и да е тар. број, вклучувајќи и други материјали од тар. број 3002. Материјалите од овој тар. број може да се користат, исто така, под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричната цена на производот		
	- Други			
	- Човечка крв	Производство од материјали од кој и да е тар. број, вклучувајќи и други материјали од тар. број 3002. Материјалите од овој тар. број може да се користат, исто така, под услов нивната вредност да не		

Тар. број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се добиваат со статус на производи од домашно потекло	или	
(1)	(2)	(3)	(4)	
		надминува 20% од фабричната цена на производот		
	- животинска крв подготвена за терапевтски или профилактички цели	Производство од материјали од кој и да е тар. број вклучувајќи и други материјали од тар. број 3002. Материјалите од овој тар. број може да се користат, исто така, под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричната цена на производот		
	- фракции на крв освен серуми, хемоглобин и серум глобулин	Производство од материјали од кој и да е тар. број вклучувајќи и други материјали од тар. број 3002. Материјалите од овој тар. број може да се користат, исто така, под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричната цена на производот		
	- хемоглобин, крвен глобулин и серум глобулин	Производство од материјали од кој и да е тар. број вклучувајќи и други материјали од тар. број 3002. Материјалите од овој тар. број може да се користат, исто така, под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричната цена на производот		
	- други	Производство од материјали од кој и да е тар. број вклучувајќи и други материјали од тар. број 3002. Материјалите од овој тар. број може да се користат, исто така, под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричната цена на производот		
3003 и 3004	Лекови (освен производи од тар. број 3002, 3005 и 3006): - Добиени од амикации од тар. број 2941	Производство од материјали од кој и да е тар. број вклучувајќи и други материјали од тар. број 3003 или 3004. Материјалите од овој тар. број може да се користат, исто така, под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричната цена на производот		
	- други	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите ид тар. број 3003 или 3004 може да се користат под услов нивната вредност, земено заедно, да не надминува 20% од фабричната цена на производот - вредноста на сите употребени материјали да не надминува 50% од фабричната цена на производот		
ex Глава 31	Ѓубриња; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричната цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	
ex 3105	Минерали или хемиски ѓубриња што содржат два или три ѓубривни елементи, азот, фосфор и калиум; други ѓубриња; производи од оваа Глава во форма на таблети или слични форми или во пакувања до 10 кг бруто маса освен: - содиум нитрат	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричната цена на производот;	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	

Тар. број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се добиваат со статус на производи од домашно потекло	или	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	- калциум цијанамид - калиум сулфат - магнезиум калиум сулфат	- вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот		
ex Глава 32	Екстракти на штавење или бојосување; танини и нивни деривати; бои, пигменти и други материји за бојадисување; приготвени средства за премачкување и лакови; китови и други затнувачки маси; мастила; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се кои се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричната цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	
ex 3201	Танини и нивни соли, естри, етри и други деривати	Производство од екстракти за штавење од растително потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	
3205	Органски пигменти; препарати предвидени со Забелешката 3 кон оваа Глава врз база на органските пигменти ¹	Производство од материјали од кој и да е тар. број, освен од тар. број 3203, 3204 и 3205. Меѓутоа, материјалите од тар. број 3205 може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричната цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	
ex Глава 33	Етерични масла и резиноиди; парфимериски, козметички и тоалетни препарати; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричната цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	
3301	Етерични масла, (со или без терпени), вклучувајќи и "concretes" и чисти масла; резиноиди; маслени смоли добиени со екстракција; концентрати на етерични масла во масти, во неетерични масла, во восоци или слично, добиени со: или мацерација; терпенски нус-производи добиени со детерпенација на етерични масла; водени дестилати и водени раствори на етерични масла	Производство од материјали од кој и да е тар. број, вклучувајќи и материјали од некоја друга "група" ² од овој тар. број. Меѓутоа, материјали од истата група може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричната цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	
ex Глава 34	Сапун, органски површински активни средства, препарати за перење, препарати за подмачкување, вештачки восоци, приготвени восоци, препарати за полирање и чистење, свеќи и слични производи, пасти за моделирање, "забарски восоци" и забарски препарати врз база на гипс; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричната цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	
ex 3403	Препарати за подмачкување што содржат масла од нафта	Операции на рафинирање и/или еден или повеќе специфични процес(и) ¹		

¹ Забелешката 3 од Глава 32 прецизира дека таквите препарати се оние кои се користат за бојадисување на кој и да е материјал или како состојка во производството на бојадисани препарати, тие не се распоредуваат во друг тарифен број од Глава 32.

² За "група" се смета секој дел од тар. број што е поделен од останатите со знакот точка-запирка.

Тар. број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло	или	(4)
(1)	(2)	(3)		
	или масла добиени од битуминозни минерали, под услов тие да претставуваат помалку од 70% по маса	или Други операции во кои сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 50% од фабричната цена на производот		
3404	Вештачки восоци и приготвени восоци: - Врз основа на парафин, нафтени восоци, восоци добиени од битуминозни минерали, восок од јагленова прашина или восок од крлущки - Други	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 50% од фабричната цена на производот Производство од материјали од кој и да е тар. број, освен: - хидрогенизирани масла што имаат карактер на восоци од тар. број 1516; - масни киселини хемиски недефинирани или индустриски масни алкохоли што имаат карактер на восоци од тар. број 3823; - материјали од тар. број 3404 Меѓутоа, овие материјали можат да се користат под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричната цена на производот		Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот
ex Глава 35	Албуминоидни супстанции; модификувани скробови; лепила; ензими; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричната цена на производот		Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот
3505	Декстрини и други модификувани скробови (на пр. прежелатинизирани или естерикувани скробови); лепила врз база на скробови или врз база на декстрини или други модификувани скробови: - Скробни естри - Други	Производство од материјали од кој и да е тар. број, вклучувајќи и други материјали од тар. број 3505 Производство од материјали од кој и да е тар. број, освен оние од тар. број 1108		Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот
ex 3507	Подготвени ензими што не се споменати ниту опфатени на друго место	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот		

¹ За посебните услови што се однесуваат на "специфичните процеси" види воведна забелешка 7.1 и 7.3

Тар. број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло	или
(1)	(2)	(3)	(4)
Глава 36	Експлозивни, пиротехнички производи; пирофорни легури; одредени запаливи препарати	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричната цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот
ex Глава 37	Фотографски или кинематографски производи	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричната цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот
3701	Фотографски плочи и план филмови, чувствителни на светлина, неосветлени, од кој и да е материјал освен хартија, картон или текстил; план филмови за брза фотографија, чувствителни на светлина, неосветлени, во касети или без касети:		
	- филм за брза фотографија во боја, во касети	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во кој и да е тар. број освен тар. број 3701 или 3702. Меѓутоа, материјалите од тар. број 3702 може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 30% од фабричната цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот
	- Други	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во кој и да е тар. број освен тар. број 3701 или 3702. Меѓутоа, материјалите од тар. број 3701 и 3702 може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 30% од фабричната цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот
3702	Фотографски филм во ролни, чувствителен на светлина, неосветлен, од кој и да е материјал, освен од хартија, картон или текстил; филм за брза фотографија во ролни, чувствителен на светлина, неосветлен	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во кој и да е тар. број освен тар. број 3701 или 3702.	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот
3704	Фотографски плочи, филм-хартија, картон и текстил, осветлени но неразвиени	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во кој и да е тар. број освен тар. број 3701 до 3704.	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот
ex Глава 38	Разни хемиски производи; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричната цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот
ex 3801	- Колоиден графит во суспензија со масло и полуколоиден графит, јаглееродни пасти за електроди	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот	

Тар. број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло	или	
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
	- Графит во форма на паста што претставува мешавина на графит со минерални масла со повеќе од 30% маса	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од тар. број 3403 не надминува 20% од фабричната цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	
ex 3803	Рафинирано тал-масло	Рафинирање од сурово тал-масло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	
ex 3805	Алкохоли на сулфатен терпентин, пречистени	Пречистување со дестилација или рафинирање на сурови алкохоли на сулфатен терпентин	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	
ex 3806	Смолни естри	Производство од смолни киселини	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	
ex 3807	Смола од дрво (катрена смола од дрво)	Дестилација на катран од дрво	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	
3808	Инсектициди, родентициди, фунгициди, хербициди, средства против ртење и за регулација на растењето на растенијата, дезинфектанти и слични производи, подготвени во вид на пакувања за продажба на мало или како препарати или производи (на пр. сулфурирани ленти, фитили и свеќи и хартии за убивање муви)	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот		
3809	Средства за доработка, носачи на бои за забрзување на бојосувањето или фиксирањето на материите за бојосување и др. производи и препарати (на пр. средства за апретура или нагризување) што се користат во индустријата за текстил, хартија, кожа и слични, што не се споменати ниту опфатени на др. место	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот		
3810	Препарати за декапирање на метални површини; топители и др. помошни препарати за лемење или заварување; прашоци и паста за лемење или заварување што се состојат од метали и од др. материјали; препарати што се употребуваат како јадра или облоги за електроди или прачки за заварување	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот		
3811	Препарати против детонација, препарати за спречување на оксидација, за спречување на таложење на смола, за подобрување на вискозитетот, антикорозивни			

Тар.број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло
(1)	(2)	(3) или (4)
	препарати и др. подготвени адитиви за минерални масла (вклучувајќи и бензин) или за др. течности што се користат за исти цели како и минералните масла	
	- Подготвени адитиви за масло за подмачкување, што содржат масла од нафта или масла добиени од битуменозни минерали	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од тар. број 3811 не надминува 50% од фабричната цена на производот
	- Други	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот
3812	Подготвени забрзувачи на вулканизација; сложени пластификатори за гума или пластични маси, што не се споменати ниту опфатени на др. место; препарати за спречување на оксидација и др. сложени	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот
3813	Препарати и полнења за апарати за гасење пожар; наполнети гранати за гасење пожар	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот
3814	Сложени органски растворувачи и разредувачи, што не се споменати ниту опфатени на др.место; подготвени средства за отстранување на средства за премачкување или лакови	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот
3818	Хемиски елементи допирани за употреба во електрониката, во форма на дискови, плочки или слични форми; хемиски соединенија допирани за употреба во електрониката	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот
3819	Течности за хидраулични кочници и други подготвени течности за хидрауличен пренос, што не содржат или содржат помалку од 70% по маса масла од нафта или масла добиени од битуменозни минерали	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот
3820	Препарати против замрзнување и подготвени течности за одмрзнување	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот
3822	Дијагностички или лабораториски реагенси на подлога и подготвени дијагностички или лабораториски реагенси, на подлога или не, освен оние од тар. број 3002 или 3006	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот
3823	Индустриски монокарбоксилни масни киселини; кисели масла од рафинирање; индустриски масни алкохоли	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
	-Индустриски монокарбоксилни масни киселини, кисели масла од рафинирање	Производство од материјали од кој и да е тар. број, вклучувајќи и други материјали од тар. број 3823
3824	-Индустриски масни алкохоли Подготвени врзивни средства за леарски калапи или јадра; хемиски производи и препарати на хемиската или на сродни индус-	

Тар. број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло	или	
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
	трии (вклучувајќи ги и оние што се состојат од мешавини на природни производи), што не се споменати ниту опфатени на друго место; остаточни производи на хемиската или сродни индустрии, што не се споменати ниту опфатени на друго место			
	- Следните производи од овој тар. број:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот.		Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот
	Подготвени врзвни средства за леарски калапи или јадра, базирани врз природни смолести производи	Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричната цена на производот		
	Нафтени киселини, нивни соли нерастворливи во вода и нивни естри			
	Сорбитол, освен оној од тар. број 2905			
	Нафтени сулфонати, освен нафтени сулфонати од алкални метали, од амонијак или станоламини; тиофенирани сулфурни киселини од масла добиени од битуменозни минерали, и нивни соли			
	Изменувачи на јони			
	Копачи на вакуум цевки			
	Алкален железен оксид за прочистување на гасови			
	Амонијачни гасовити тености и потрошен оксид произведен при прочистување на јаглени гасови			
	Сулфонафтенски киселини, нивни соли нерастворливи во вода и нивни естри			
	Фузелно масло и Диниево масло			
	Мешавини од соли со различни анијони			
	Пасти за копирање врз основа на желатин, со или без подлога од хартија или текстил			
	- Други	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		
3901 до 3915	Пластични маси во примарни форми, отпадоци, струганици и остатоци од пластика; освен насловите бр. од 3907 и 3912, за кои правилата се дадени во продолжение:			
	Адитивни производи за хомополимеризација во кои еден полимер учествува со повеќе од 99% по маса на вкупниот состав на полимерот	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот; - вредноста на сите употребени материјали од Глава 39 не надминува 20% од фабричната цена на производот		Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот
	- Други	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 39 не надминува 20% од фабричната цена на		Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 20% од фабричната цена на

Тар. број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло	или
(1)	(2)	(3)	(4)
		производот ¹	ријали не надминува 25% од фабричната цена на производот
ex 3907	- Кополимер, направен од поликарбонат и акрилонитрил - бутадиен - стирен кополимер (АБС)	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, материјалите кои се распоредуваат во истиот тар. број може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 50% од фабричната цена на производот ¹	
	- Полиестер	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 39 не надминува 20% од фабричната цена на производот и/или производство од поликарбонат на тетрабромом - (бисфенол А)	
3912	Целулоза и нејзини хемиски деривати, што не се споменати ниту опфатени на друго место, во примарни форми	Производство во кое вредноста на сите материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој е содржна производот не надминува 20% од фабричната цена на производот	
3916 до 3921	Полупроизводи и производи од пластични маси; освен тар. број од 3916, од 3917, од 3920 и од 3921, за кои правилата се дадени во продолжение:		
	- Плоснати производи, обработени повеќе отколку само површински или сеени во форми што не се правоаголни (вклучувајќи и квадратни); други производи обработени повеќе од површински	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 39 не надминува 50% од фабричната цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричната цена на производот
	Други		
	- Адитивни производи за хомополимеризација во кои еден мономер учествува со повеќе од 99% по маса во вкупниот состав на полимерот	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот; - вредноста на сите употребени материјали од Глава 39 не надминува 20% од фабричната цена на производот ¹	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричната цена на производот
	- Други	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од Глава 39 не надминува 20% од фабричната цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричната цена на производот
ex 3916 и ex 3917	Профили и цевки	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот; - вредноста на сите употребени материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој е содржан производот не надминува 20% од фабричната цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричната цена на производот

¹ Ако производите се составени од материјали квалифицирани во рамките на тар. број 3901 до 3906 од една страна и тар. број 3907 до 3911 од друга, ова ограничување ќе се применува само на онаа група материјали која по маса преовладува во производот.

Тар. број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се добиваат со статус на производи од домашно потекло	или	
(1)	(2)	(3)		(4)
ex 3920	- Лист или филм за јономер	Производство од термопластична споредна сол што е кополимер на етилен и метакрилна киселина делумно неутрализирана со јони на метал, главно цинк и сода	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој е содржан производот не надминува 20% од фабричната цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричната цена на производот
	- Листови од регенерирана целулоза, полиамиди или полиетилен	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали кои се распоредуваат во тар. број во кој е содржан производот не надминува 20% од фабричната цена на производот		
ex 3921	Фолии од пластика, метализирана	Производство од високо провидни фолии од полиестер со дебелина помала од 23 микроми ¹	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричната цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричната цена на производот
3922 до 3926	Предмети од пластични маси	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот		
ex Глава 40	Каучук и производи од каучук	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот		
ex 4001	Лиснати плочи или крен-гума за чевли	Правење слоеви од листови од природна гума		
4005	Мешавини од каучук, невулканизирани, во примарни форми или во форми на плочи, листови или ленти	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали, освен природна гума, не надминува 50% од фабричната цена на производот		
4012	Протектирани или употребувани пневматски гуми од гума; полни или полупневматски гуми, заменливи газечки слоеви за гуми и штитници за гуми, од гума: - Протектирани пневматски, полни или полупневматски гуми, од гума; - Други	Протектирање на употребувани гуми Производство од материјали од кој и да е тар. број, освен оние од тар. број 4011 или 4012		
ex 4017	Производи од тврда гума	Производство од тврда гума		
ex Глава 41	Сурова кожа (освен крзно); освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот		
ex 4102	Сурови овчи или јагнешки кожи, без влакна	Отстранување на волна од овчи или јагнешки кожи, со влакна		
4104 до 4107	Кожа, без влакна или волна, освен кожа од тар. број 4108 или 4109	Повторно штавење на претходно штавена кожа или Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број		

¹ Ако производот е составен од материјали кои се распоредуваат во тар. број 3901 до 3906 од една страна и тар. број 3907 до 3911 од друга страна, ова ограничување ќе се применува само на онаа група материјали што по маса преовладува во производот.

¹ Следните фолии ќе се сметаат за високо провидни: фолии чие оптичко заматување, мерено според ASTM-D 1003 од Гарднер Хаземетер (односно Хазефактор), е помало од 2 проценти.

Тар. број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло
(1)	(2)	(3) или (4)
		во кој не е содржан производот
4109	Лакирана кожа и лакирана слое- вита кожа; метализирана кожа	Производство од кожа од тар. број 4104 до 4107 под услов нејзината вредност да не надминува 50% од фабричната цена на производот
Глава 42	Производи од кожа; седларски и сарачки производи, предмети за патување, рачни торби и слични контејнери; производи од животински црева (освен црева од свилена буба)	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
ex Глава 43	Крзна и вештачко крзно; производи од природно и вештачко крзно; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
ex 4302	Штавени или обработени крзна, составени: - Плочки, крстови и слични форми - Други	Белење или боење, покрај сечење и составување на несоставени штавени или обработени крзна Производство од несоставени штавени или обработени крзна
4303	Облека, прибор за облека и други производи од крзно	Производство од несоставени штавени или обработени крзна од тар. број 4302
ex Глава 44	Дрво и производи од дрво; дрвен јаглен; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
ex 4403	Грубо обработено дрво	Производство од дрво во сурова состојба, со или без кора, или само грубо обработено
ex 4407	Дрво сечено или режано по должина, на парчиња или лупено, со дебелина поголема од 6мм, стругано, брусено или претесто споено	Спојување со стругање, брусене или претесто спојување
ex 4408	Листови на фурнир и листови за шперплочи, со дебелина не поголема од 6мм, споени, и друго дрво режано по должина, на парчиња или лупено со дебелина не поголема од 6мм, стругано, брусено или претесто споено	Спојување, со стругање, брусене или претесто спојување
ex 4409	Дрво непрекинато профилирано по должина на кој и да е раб или лице, вклучувајќи и стругано, брусено или претесто споено - Брусено или претесто споено	Брусене или претесто спојување
	- Топчести и релјефни парчиња од дрво	Украсување или обликување
ex 4410 до ex 4413	Топчести и релјефни парчиња од дрво, вклучувајќи и релјефни рамки и други релјефни плочи	Украсување или обликување
ex 4415	Сандали за пакување, кутии, гајби, барабани и слична амбалажа за пакување, од дрво	Производство од плочи несечени по димензија
	Буриња, бочви, каши, чабури и	Производство од цепени даги, само стру-

Тар. број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло
(1)	(2)	(3) или (4)
ex 4416	др. бочварски производи и нивни делови од дрво	гани на двете основни површини
ex 4418	Столарија и др. производи од дрво за градежништво	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, може да се користат целуларни дрвени плочи и шиндра
	- Топчести и редјешни парчиња од дрво	Украсување или обликување
ex 4421	Дрвени стапчиња за кибрити; дрвени клинци или игли за обулки	Производство од дрво од кој и да е тар. број освен од обработено дрво од тар. број 4469
ex Глава 45	Плута и производи од плута; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
4503	Производи од природна плута	Производство од плута од тар. број 4501
Глава 46	Производи од слама, од еспарт или од др. материјали за плетарија; копничарски и плетарски производи	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
Глава 47	Целулоза од дрво или од др. влакнести целулозни материјали; секундарна хартија или картон (отпадоци или остатоци)	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
ex Глава 48	Хартија и картон; производи од хартиена маса, од хартија или картон; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
ex 4811	Хартија и картон, само израмнети, избраздени или со правоаголна форма	Производство од материјали за правење хартија од Глава 47
4816	Карбон-хартија, самокопирна хартија и др. хартии за копирање или пренесување (освен оние од тар. број 4809), патрици за умножување и офсет плочи, од хартија, вклучувајќи и во кутии	Производство од материјали за правење хартија од Глава 47
4817	Пликови, писма-пликови, обични поштенски и дописни картички, од хартија или картон; кутии, кеси, торбички и сетови за допишување, од хартија или картон, со прибор за нишување од хартија	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот; - вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот
ex 4818	Тоалетна хартија	Производство од материјали за правење хартија од Глава 47
ex 4819	Картони, кутии, касети, вреќи и други контејнери за пакување од хартија, картон, целулозна вата или листови од целулозни влакна	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот; - вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот
ex 4820	Блокчиња со хартија за писма	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот
ex 4823	Друга хартија, картон, целулоз-	Производство од материјали за правење

Тар. број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се добиваат со статус на производи од домашно потекло
(1)	(2)	(3) или (4)
	на вата и листови од целулозни влакна, сечени во одредена големина или форма	хартија од Глава 47
ex Глава 49	Печатени книги, весници, слики и др. производи на печатарската индустрија; ракописи, отчукани ракописи и планови; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
4909	Печатени или илустрирани разгледници, печатени карти со лични поздравни пораки или соопштенија, илустрирани или не, со или без пликови или украси	Производство од материјали што не се распоредуваат во тар. број 4909 или 4911
4910	Календари од сите видови, печатени вклучувајќи и календар блокови	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот; - вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот
	- Календари од типот "вечни" или со заменливи блокови закачени на основи што не се од хартија или картон	
	- Други	Производство од материјали што не се распоредуваат во тар. број 4909 или 4911
ex Глава 50	Свила; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
ex 5003	Отпадоци од свила (вклучувајќи и кокони непогодни за одвиткување отпадоци од предиво), чешлани	Чешлање на отпадоци од свила
5004 до ex 5006	Свилено предиво и предиво од отпадоци од свила	Производство од: ¹ -сурова свила или отпадоци од свила чешлани или на друг начин подготвени за предење; - други природни влакна нечешлани или на друг начин приготвени за предење; - хемиски материјали или текстилна пулпа или - материјали за правење хартија
5007	Ткаенини од свила или од отпадоци од свила:	
	- Што содржат гумен конец	Производство од едножично предиво ¹
	- Други	Производство од: ¹ - предиво од кокосово влакно, - природни влакна - вештачки сечени влакна нерашчешлани или на друг начин приготвени за предење; - хемиски материјали или текстилна пулпа или - хартија или Печатење придружено со најмалку две подготвителни или завршни операции (како што се перење, белење, мерцилизирање, стврдување со топлина, скубе-

¹ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

¹ За посебните услови што се однесуваат на производите направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5.

Тар. број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло
(1)	(2)	(3) или (4)
		ње, валање, обработка против собирање, трајна завршна обработка, декатизирање, импрегнирање, поправање и чистење од чворови) каде вредноста на употребените непечатени ткаенини не надминува 47,5% од фабричната цена на производот
ex Глава 51	Волна, фини или груби животински влакна, предиво и ткаенини од коњски влакна; освен;	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
5106 до 5110	Предиво од волна, од фини или груби животински или коњски влакна	Производство од ¹ сурова свила или отпадоци од свила чешлани или на друг начин подготвени за предење, - природни влакна нечешлани или на друг начин подготвени за предење, - хемиски материјали или текстилна пулпа или - материјал за хартија
5111 до 5113	Ткаенини од волна, од фини или груби животински влакна или од коњски влакна	
	- Што содржат гумен конец	Производство од едножично предиво ¹
	- Други	Производство од: ¹ - предиво од кокосово влакно, - природни влакна - вештачки сечени влакна нерашчешлани или на друг начин приготвени за предење; - хемиски материјали или текстилна пулпа или - хартија или Печатење придружено со најмалку две подготвителни или завршни операции (како што се перење, белење, мерцилизирање, стврдување со топлина, скубење, валање, обработка против собирање, трајна завршна обработка, декатизирање, импрегнирање, поправање и чистење од чворови) каде вредноста на употребените непечатени ткаенини не надминува 47,5% од фабричната цена на производот
ex Глава 52	Памук; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
5204 до 5207	Предиво и конец од памук	Производство од: ¹ - сурова свила или отпадоци од свила чешлани или на друг начин подготвени за предење - природни влакна нерашчешлани или на друг начин приготвени за предење; - хемиски материјали или текстилна пулпа или - материјали за правење хартија

¹ За посебните услови што се однесуваат на производи направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5

¹ За посебните услови што се однесуваат на производи направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5

Тар. број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло
(1)	(2)	(3) или (4)
5208 до 5212	Ткаенини од памук:	
	- Што содржат гумен конец	Производство од едножично предиво ¹
	- Други	Производство од: ¹ - предиво од кокосово влакно, - природни влакна - вештачки сечени влакна нерашчешлани или на друг начин приготвени за предење; - хемиски материјали или текстилна пулпа или - хартија или Печатење придружено со најмалку две подготвителни или завршни операции (како што се перење, белење, мерцилизирање, стврдување со топлина, скубење, валање, обработка против собирање, трајна завршна обработка, декатизирање, импрегнирање, поправање и чистење од чворови) каде вредноста на употребените непечатени ткаенини не надминува 47,5% од фабричната цена на производот
ex Глава 53	Друг растителни текстилни влакна; предиво од хартија и ткаенини од предиво од хартија	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
5306 до 5308	Предиво од други растителни текстилни влакна; предиво од хартија	Производство од: ¹ - сурова свила или отпадоци од свила чешлани или на друг начин подготвени за предење - природни влакна нерашчешлани или на друг начин приготвени за предење; - хемиски материјали или текстилна пулпа или - материјали за правење хартија
5309 до 5311	Ткаенини од други растителни текстилни влакна; ткаенини од предиво од хартија	
	- Што содржат гумен конец	Производство од едножично предиво ¹
	- Други	Производство од: ¹ - предиво од кокосово влакно, - природни влакна - вештачки сечени влакна нерашчешлани или на друг начин приготвени за предење; - хемиски материјали или текстилна пулпа или - хартија или Печатење придружено со најмалку две подготвителни или завршни операции (како што се перење, белење, мерцилизирање, стврдување со топлина, скубење, валање, обработка против собирање, трајна завршна обработка, декатизирање, импрегнирање, поправање и чистење од чворови) каде вредноста на употребе-

¹ За посебните услови што се однесуваат на производи направени од мешавина на текстилни материјали види воведна забелешка 5

Тар.број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло
(1)	(2)	(3) или (4)
		ните непечатени ткаенини не надминува 47,5% од фабричната цена на производот
5401 до 5406	Предиво, монофиламент и конец од вештачки филаменти	Производство од: ¹ - сурова свила или отпадоци од свила чешлани или н друг начин подготвени за предење - природни влакна нерашчешлани или на друг начин приготвени за предење; - хемиски материјали или текстилна пулпа или - материјали за правење хартија
5407 и 5408	Ткаенини од предиво од вештачки филаменти: - Што содржат гумен конец - Други	Производство од едножично предиво ¹ Производство од: ¹ - предиво од кокосово влакно, - природни влакна - вештачки сечени влакна нерашчешлани или на друг начин приготвени за предење; - хемиски материјали или текстилна пулпа или - хартија или Печатење придружено со најмалку две подготвителни или завршни операции (како што се перење, белење, мерцилизирање, стврдување со топлина, скубење, валање, обработка против собирање, трајна завршна обработка, декатизирање, импрегнирање, поправање и чистење од чворови) каде вредноста на употребените непечатени ткаенини не надминува 47,5% од фабричната цена на производот
5501 до 5507	Вештачки сечени влакна	Производство од хемиски материјали или текстилна пулпа
5508 до 5511	Предиво и конец за шиене од вештачки сечени влакна	Производство од: ¹ - сурова свила или отпадоци од свила чешлани или н друг начин подготвени за предење - природни влакна нерашчешлани или на друг начин приготвени за предење; - хемиски материјали или текстилна пулпа или - материјали за правење хартија
5512 до 5516	Ткаенини од синтетички сечени влакна: - Што содржат гумен конец - Други	Производство од едножично предиво ¹ Производство од: ¹ - предиво од кокосово влакно, - природни влакна

¹ За посебните услови што се однесуваат на производи направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5

¹ За посебните услови што се однесуваат на производи направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5

¹ За посебните услови што се однесуваат на производи направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5

Тар. број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло	
(1)	(2)	(3)	или (4)
		- вештачки сечени влакна нерашчешлани или на друг начин приготвени за предење; - хемиски материјали или текстилна пулпа или - хартија или Печатење придружено со најмалку две подготвителни или завршни операции (како што се перење, белење, мерцилизирање, стврднување со топлина, скубење, валање, обработка против собирање, трајна завршна обработка, декатизирање, импрегнирање, поправање и чистење од чворови) каде вредноста на употребените непечатени ткаенини не надминува 47,5% од фабричната цена на производот	
од Глава 56	Вата, филц и неткаени материјали; специјални предива; канапи, јажиња, ортоми и кабли и производи од нив; освен:	Производство од: ¹ - предиво од кокосово влакно, - природни влакна, - хемиски материјали или текстилна пулпа или - материјали за правење хартија	
5602	Филц, импрегниран или неимпрегниран, превлечен, прекриен или ламиниран: - Иглен филц	Производство од: ¹ - природни влакна, - хемиски материјали или текстилна пулпа. Меѓутоа, - полипропилен филамент од тар. број 5402, - полипропиленски влакна од тар. број 5503 или 5506 или - коноп од полипропилен филамент од тар. број 5501, чија деноминација во сите случаи на единечен филамент или влакно е помала од 9 децитекса, може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 40% од фабричната цена на производот	
	- Други	Производство од: ¹ - природни влакна, - вештачки сечени влакна направени од казеин, или - хемиски материјали или текстилна пулпа	
5604	Конец и корд од гума; прекриени со текстил; текстилно предиво и ленти и слично од тар. број 5404 или 5405, импрегнирани, превлечени, прекриени или обложени со гума или пластична маса: - Конец и корд од гума, прекриени со текстилен материјал	Производство од конец или корд од гума,	

¹ За посебните услови што се однесуваат на производи направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5

¹ За посебните услови што се однесуваат на производи направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5

Тар.број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло	или	
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
	- Други	непрекриени со текстилен материјал		
		Производство од: ¹ - природни влакна нерашчешлани или на друг начин приготвени за предење; - хемиски материјали или текстилна пулпа или - материјали за правење хартија		
5605	Метализирано предиво, обвиткано или необвиткано, што се состои од текстилно предиво, ленти или слично од тар. број 5404 или 5405, комбинирано со метал во форма на конец, ленти или прашок или покриени со метал	Производство од: ¹ - природни влакна - нерашчешлани или на друг начин приготвени за предење; - хемиски материјали или текстилна пулпа или - материјали за правење хартија		
5606	Обвиткано предиво и ленти и слично од тар. број 5404 или 5405, обвиткани (освен оние од тар. број 5605 и обвиткано предиво од коњски влакна); жанила предиво (вклучувајќи и меко жанила предиво)	Производство од: ¹ - природни влакна - нерашчешлани или на друг начин приготвени за предење; - хемиски материјали или текстилна пулпа или - материјали за правење хартија		
Глава 57	Теписи и други текстилни покривки за под:			
	- Од иглен филц	Производство од: ¹ - природни влакна или - хемиски материјали или текстилна пулпа Меѓутоа - полипропилен филамент од тар. број 5402, - полипропиленски влакна од тар. број 5503 или 5506 или - коноп од полипропилен филамент од тар. број 5501 чија деноминација во сите случаи на единечен филамент или влакно е помала од 9 децитекса, може да се користат под услов нивната вредност да не надминува 40% од фабричната цена на производот - ткаенина од јута може да се употреби како подлога		
	- Од друг филц	Производство од: ¹ - природни влакна нерашчешлани или на друг начин приготвени за предење; - хемиски материјали или текстилна пулпа или		
	- Други	Производство од: ¹ - предиво од кокосово влакно, или предиво од јута ^(a) - синтетичко или вештачко филамент предиво, - природни влакна, или - вештачки сечени влакна нечеслани или на друг начин приготвени за предење		

¹ За посебните услови што се однесуваат на производи направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5

Тар. број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло	или	
(1)	(2)	(3)		(4)
ек Глава 58	Специјални ткаенини; тафтувани ткаенини; тантела; таписерии; рески; вез; освен	- Ткаенина од јута може да биде употребена како подлога		
	- Комбинирани со ковец од гума	Производство од едножично предиво ¹		
	- Други	Производство од: ¹ - природни влакна - вештачки сечени влакна нераѓачешлани или на друг начин приготвени за предење; - хемиски материјали или текстилна пулпа или Печатење придружено со најмалку две подготвителни или завршни операции (како што се мерење, белење, мерцилизирање, стврдување со топлина, скубење, валање, обработка против собирање, трајна завршна обработка, декатизирање, импрегнирање, поправање и чистење од чворови) каде вредноста на употребените печатени ткаенини не надминува 47,5% од фабричната цена на производот		
5805	Рачно ткаени таписерии од видот гоблени, фландриски боби, обисон, буве и слични и таписерии работени со игла (на пр. ситен бод, крстосан бод), конфекционирани или неконфекционирани	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот		
5810	Вез за метража во ленти или во мотиви	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот - вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот		
5901	Текстилни ткаенини превлечени со лешило или скробни материји што се употребуваат за надворешни корици за книги или слично; ткаенини за копирање; подготвен канаџас за сликање; буграм и сл. крути текстилни ткаенини што се употребуваат како основи за шапки	Производство од предиво		
5902	Корд-ткаенини за гуми од предиво од најлон со голема јачина или од други полиамиди, полиестри или вискозен рајон: - Што не содржат повеќе од 90% по маса текстилни материјали - Други	Производство од предиво Производство од хемиски материјали или текстилна пулпа		
5903	Текстилни ткаенини, импрегнирани, превлечени, прекрисени или ламинирани со пластични	Производство од предиво Печатење придружено со најмалку две		

^(a) Употребата на предиво од јута е дозволено од 01.07.2000 год.

¹ За посебните услови што се однесуваат на производи направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5

Тар. број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се добиваат со статус на производи од домашно потекло
(1)	(2)	(3) или (4)
	маси, освен оние од тар. број 5902	подготвителни или завршни операции (како што се перење, белење, мерцилизирање, стврдување со топлина, скубење, валање, обработка против собирање, трајна завршна обработка, декатизирање, импрегнирање, поправање и чистење од чворови) каде вредноста на употребените велечитени ткаенини не надминува 47.5% од фабричната цена на производот
5904	Линолеум, сечен или несечен во форми, подни покривки што се состојат од превлечена или прекриена текстилна подлога, сечени или несечени во форми	Производство од предиво
	Сидни тапети од текстил	
5905	- Импрегнирани, превлечени, прекриени или ламинирани со гума, пластични маси или други материјали	Производство од предиво
	- Други	Производство од: ¹ - предиво од кокосово влакно, - природни влакна - вештачки сечени влакна вештачки или на друг начин приготвени за предење, или - хемиски материјали или текстилна пулпа или Печатење придружено со најмалку две подготвителни или завршни операции (како што се перење, белење, мерцилизирање, стврдување со топлина, скубење, валање, обработка против собирање, трајна завршна обработка, декатизирање, импрегнирање, поправање и чистење од чворови) каде вредноста на употребените непечатени ткаенини не надминува 47.5% од фабричната цена на производот
5906	Гумирани текстилни ткаенини, освен оние од тар. број 5902	
	- Плетени или хеклувани ткаенини	Производство од: ¹ - природни влакна - вештачки сечени влакна или на друг начин обработени за предење, или - хемиски материјали или текстилна пулпа
	- Други ткаенини од синтетичко филамент предиво што содржи повеќе од 90% по маса текстилни материјали	Производство од хемиски материјали
	- Други	Производство од предиво
5907	Текстилни ткаенини на друг начин импрегнирани, превлечени или прекриени; сликани платна за театарски кулиси, ткаенини за ателјеа или слично	Производство од предиво или Печатење придружено со најмалку две подготвителни или завршни операции (како што се перење, белење, мерцилизирање, стврдување со топлина, скубе-

¹ За посебните услови што се однесуваат на производи направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5

¹ За посебните услови што се однесуваат на производи направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5

Тар. број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло
(1)	(2)	(3) или (4)
		ње, валане, обработка против собирање, трајна завршна обработка, декатизирање, импрегнирање, поправање и чистење од чворови) каде вредноста на употребените непечатени ткаенини не надминува 47,5% од фабричната цена на производот
5908	Фитили од текстил, ткаени, преплетени или плетени за ламби, печки, запалки, свеќи или слично; жаречки плински мрежички и цвечесто плетени мрежести ткаенини за нив, импрегнирани или неимпрегнирани	
	- Жаречки плински мрежички, импрегнирани	Производство од цвечесто плетена ткаенина за плински мрежички
	- Други	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
5909 до 5911	Текстилни производи за употреба на индустријата:	
	- Дискови или прстени за полирање, освен филц од тар. број 5911	Производство од предиво или отпадни ткаенини или платна од тар. број 6310
	- Ткаенини кои обично се употребуваат за производство на хартија или други технички цели, филцувани или нефилцувани, импрегнирани или неимпрегнирани, превлечени или непревлечени, цвечести или бескрајни со единечна или повеќекратна основа и/или јатка или рамноткаени со повеќекратна основа и/или јатка од тар. број 5911	Производство од: <ul style="list-style-type: none"> - предиво од кокосово влакно, - следните материјали: <ul style="list-style-type: none"> - предиво од политетрафлуороетилен¹, - предиво, повеќекратно, од полиамид, преслечено, импрегнирано или прекриено со фенолна смола, - предиво од синтетички текстилни влакна од ароматични полиамиди, добиени со поликондензација на м-фениленедиамин и изофтална киселина, - монофил од политетрафлуороетилен - предиво од синтетички текстилни влакна од поли-<i>p</i>-фенилентерефталамид, - предиво од стаклени влакна, пресмечено со фенолна смола и опшиени со акрилно предиво¹ - кополиестер монофиламенти од полиестер и смола од терефтална киселина и 1,4 циклохексанединтанол и изофталтична киселина, - природни влакна, - вештачки сечени влакна нечеслани ниту на друг начин обработени за предење, или - хемиски материјали или текстилна пулпа
	- Други	Производство од ² : <ul style="list-style-type: none"> - предиво од кокосово влакно, - природни влакна, - вештачки сечени влакна нечеслани ниту на друг начин приготвени за предење или - хемиски материјали или текстилна пулпа

¹ Употребата на овој материјал е ограничена на производство на ткаенини што се користат во машини за производство на хартија.

¹ Употребата на овој материјал е ограничена на производство на ткаенини што се користат во машини за производство на хартија.

Тар. број на ХС -	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло	или	(4)
(1)	(2)	(3)		
Глава 60	Плетени или хеклани материјали	Производство од ² : - природни влакна, - вештачки сечени влакна нечеслани ниту на друг начин приготвени за предење или - хемиски материјали или текстилна пулпа		
Глава 61	Облека и прибор за облека, плетени или хеклани - Добиени со зашивање или спојување на друг начин на две или повеќе парчиња од плетен или хеклан материјал, сечени во форми или директно добиени како форма - Други	Производство од предиво ^{1,2} Производство од ¹ : - природни влакна, - вештачки сечени влакна нечеслани ниту на друг начин приготвени за предење, или - хемиски материјали или текстилна пулпа		
ex Глава 62	Облека и прибор за облека, што не се плетени или хеклани, освен	Производство од предиво ^{1,2}		
ex 6202 ex 6204 ex 6206 ex 6209 и ex 6211	Облека за девојки и бебиња и прибор за облека за бебиња, везени	Производство од предиво ¹ или Производство од невезена ткаенина под услов вредноста на употребената невезена ткаенина да не надминува 40% од фабричната цена на производот		
ex 6210 и ex 6216	Огноотпорна опрема од ткаенина покриена со фолија од алуминизиран полиестер	Производство од предиво ¹ или Производство од непреслечена ткаенина под услов вредноста на употребената непреслечена ткаенина да не надминува 40% од фабричната цена на производот ¹		
6213 и 6214	Шамивчиња, шалови, ешарпи, марами, шамии, велови и слично - Везени - Други	Производство од едножично ^{1,2} небелено предиво или Производство од невезена ткаенина под услов вредноста на употребената невезена ткаенина да не надминува 40% од фабричната цена на производот ¹ Производство од небелено едножично ^{1,2} предиво или Изработка проследена со печатење заедно со најмалку две подготвителни или завршни операции (како што се перење, белење, мерцилизирање, стврдување со		

² За посебните услови што се однесуваат на производи направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5

¹ За посебните услови што се однесуваат на производи направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5

² Види ја воведната забелешка 6

¹ За посебните услови што се однесуваат на производи направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5

² Види ја воведната забелешка 6

¹ Види ја воведната забелешка 6

Тар. број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло	(3)	или	(4)
6217	Друг готов прибор за облека, делови од облека или од прибор за облека, освен оние од тар. број 6212	топлина, скубење, валање, обработка против собирање, грајна завршна обработка, декатизирање, импрегнирање, поправање и чистење од чворови) каде вредноста на употребените непечатени стоки од тар. број 6213 и 6214 не надминува 47,5% од фабричната цена на производот			
	- Везени	Производство од ¹ предиво или Производство од невезена ткаенина под услов вредноста на употребената невезена ткаенина да не надминува 40% од фабричната цена на производот ¹			
	- Огнотпорна опрема од ткаенина покриена со фолија од алуминизиран полиестер	Производство од ¹ предиво или Производство од непреслечена ткаенина под услов вредноста на употребената непреслечена ткаенина да не надминува 40% од фабричната цена на производот ¹			
	Меѓупостави за крагни и манжетни, сечени	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот; - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот			
	- Други	Производство од предиво ¹			
ex Глава 63	Други готови производи од текстил; сетови; износена облека и износени производи од текстил; крпи; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се калцифицирани во тар. број во кој не е содржан производот			
6301 до 6304	Ќебиња, покривки за патување, постелнина итн; завеси итн; други производи за внатрешно опремување				
	- Од филц, од неткаени материјали	Производство од ² : - природни влакна или - хемиски материјали или текстилна пулпа			
	- Други				
	- Везени	Производство од едножично небелено предиво ^{1,3} или Производство од невезена ткаенина (освен плетена или хеклана) под услов вредноста на употребената невезена ткаени-			

² За посебните услови што се однесуваат на производи направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5

¹ Види ја воведната забелешка 6

³ За плетени или хеклани производи, нееластични или гумирани, добиени со шиенење или спојување на парчиња од плетени или хеклани (исечени или исплетени директно во форма), види воведна забелешка 6.

¹ Види ја воведната забелешка 6

² За посебните услови што се однесуваат на производи направени од мешавина на текстилни материјали, види воведна забелешка 5

Тар. број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло но што се здобиват со статус на производи од домашно потекло
(1)	(2)	(3) или (4)
		на да не надминува 40% од фабричната цена на производот
	- Други	Производство од едножично небелено предиво ^{1,2}
6305	Вреќи и вреќички што се употребуваат за пакување на стоки	Производство од: ¹ - природни влакна, - вештачки сечени влакна нечеслани или на друг начин обработени за предење, или - хемиски материјали или текстилна пулпа
6306	Церади, платнени покривки и завеси против сонце; шатори; една за бродови, штици за едрење или сувоземни возила; производи за кампување:	
	- Од неткаени материјали	Производство од: ^{1,2} - природни влакна или - хемиски материјали или текстилна пулпа
	- Други	Производство од едножично небелено предиво
6307	Други готови производи, вклучувајќи и модни кроеви за облека	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот
6308	Сетови што се состојат од ткаенини и предиво, со или без прибор, за изработка на простирки, таписерии, везени чаршави или салвети или слични текстилни производи во пакувања за продажба на мало	Секој предмет во сетот мора да го исполнува правилото кое би се применувало врз него доколку не би бил вклучен во сетот. Меѓутоа, може да се содржани и производи што не се од домашно потекло под услов нивната вкупна вредност да не надминува 15% од фабричната цена на сетот
ex Глава 64	Обувки; гамаши и слични производи; освен:	Производство од материјали од кој и да е тар. број освен склопови од лица залепени за ѓонови или за други компоненти за ѓонови од тар. број 6406
6406	Делови на обувки (вклучувајќи и лица, споени или несоени со ѓонови што не се надворешни); заменливи влошки, вметоци за пети и слични производи; гамаши, доколени и слични производи и нивни делови	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
ex Глава 65	Покривки за глава и нивни делови, освен	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
6503	Шешири од филц и други покривки за глава од филц, изработени од тулци, конуси или други производи од тар. број 6501, поставени или непоставени, украсени или неукрасени	Производство од предиво или текстилни влакна ¹
6505	Шешири и други покривки за глава, плетени или хеклани, или	Производство од предиво или текстилни

¹ Види ја воведната забелешка 6

Тар. број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло	или	(4)
(1)	(2)	(3)		
	изработени од тантела, филц влакна ¹ или други текстилни материјали, метражни (но не во ленти), поставени или непоставени, украсени или неукрасени; мрежи за коса од кој и да е материјал, поставени или непоставени, украсени или неукрасени			
ex Глава 66	Чадори, сонцобрани, стапови, стапови-столови, камшици, камшици за јавање и нивни делови; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот		
6601	Чадори и сонцобрани (вклучувајќи и стапови-чадори, чадори за дворови и слични чадори)	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот		
Глава 67	Подготвени перја и пердуви и производи од перја или пердуви; вештачко цвеќе; производи од човечка коса	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот		
ex Глава 68	Производи од камен, гипс, цемент; азбест, лискун и слични материјали; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот		
ex 6803	Производи од шкрилец или од агломериран шкрилец	Производство од обработен шкрилец		
ex 6812	Производи од азбест; производи од мешавини со основа од азбест или од мешавини со основа од азбест и магнезиум карбонат	Производство од материјал од кој и да е тар. број		
ex 6814	Производи од лискун, вклучувајќи и агломериран или реконструирани лискун, врз подлога од хартија, картон или други материјали	Производство од обработен лискун (вклучувајќи и агломериран или реконструирани лискун)		
Глава 69	Керамички производи	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот		
ex Глава 70	Стакло и производи од стакло; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот		
ex 7003 ex 7004 и ex 7005	Стакло со нерешливи рабови	Производство од материјали од тар. број 7001		
7006	Стакло од тар. број 7003, 7004 и 7005, свиткано, со обработени рабови, гравирани, дупчено, емајлирано или обработено на друг начин, но не врамено ниту споено со други материјали:			
	- субстрати на стаклени плочи превлечени со диелектричен тенок филм, полупроводнички скали, во согласност со SEMII стандардите ¹ (??-фуснота: SEMII-Semiconductor Equipment and Matererials Institute Incorporated)	Производство од материјали (субстрати) од тар. број 7006		
	- друго	Производство од материјали од тар. број 7001		
7007	Сигурносно стакло, од стврдното (калено) или слоевито стакло	Производство од материјали од тар. број 7001		
7008	Повеќесидни изолациони елементи од стакло	Производство од материјали од тар. број 7001		

Тар. број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло
(1)	(2)	(3) или (4)
7009	Огледала од стакло, врамени или неврамени, вклучувајќи и ретровизори	Производство од материјали од тар. број 7001
7010	Балони, шишиња, матарки, тегли, лонци, фиоли, ампули и други контејнери од стакло, што се употребуваат за транспорт или пакување на стоки; тегли од стакло за конзервирање; затки, капаци и други затворачи од стакло	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот или Сечење на производи од стакло, под услов вредноста на несеченото стакло да не надминува 50% од фабриката цена на производот
7013	Производи од стакло што се употребуваат за на маса, в кујна, тоалет, канцеларија, за витаршна декорација или сл. цели; (освен оние од тар. број 7010 и 7018)	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот или Сечење на производи од стакло, под услов вредноста на несеченото стакло да не надминува 50% од фабриката цена на производот или Рачно декорирање (со исклучок на свилопечат) на рачно дувани стаклени производи, под услов вредноста на рачно дуваните стаклени производи да не надминува 50% од фабриката цена на производот
ex 7019	Производи (освен предиво) од стаклени влакна	Производство од: - необоеани иверки, пасма, предиво или деланки, или - стаклена волна
ex Глава 71	Природни или одгледувани бисери, скапоцени или полускапоцени камења, благородни метали, метали прекриени со благородни метали и производи од нив, имитации на накит; метални пари; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
ex 7101	Природни или одгледувани бисери, сортирани и привремено нанижани заради полесен транспорт	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабриката цена на производот
ex 7102 ex 7103 ex 7104	Обработени скапоцени или полускапоцени камења (природни, синтетички и реконструирани)	Производство од необработени скапоцени или полускапоцени камења
7106, 7108 и 7110	Благородни метали: - Необработени	Производство од материјали што не се распоредуваат во тар. број 7106, 7108 или 7110 или Електролитичка, термална или хемиска сепарација на благородни метали од анслов 7106, 7108 или 7110 или Легирање на благородни метали од тар. број 7106, 7108 или 7110 еден со друг или со неблагородни метали
	- Полуобработени или во форма на прав	Производство од необработени благородни метали
ex 7107 ex 7109 и ex 7111	Метали прекриени со благородни метали, полуобработени	Производство од метали прекриени со благородни метали, необработени

Тар. број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло
(1)	(2)	(3) или (4)
7116	Предмети од природни или одгледувани бисери, од скапоцени или полускапоцени камења (природни, синтетички или реконструирани)	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот
7117	Имитации на накит	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот или Производство од делови од небалгородни метали непресвечени ниту покриени со благородни метали под услов вредноста на сите употребени материјали да не надминува 50% од фабричната цена на производот
Глава 72	Железо и челик; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
7207	Полупроизводи од железо или нелегуриран челик	Производство од материјали од тар. број 7201, 7202, 7203, 7204 или 7205
7208 до 7216	Рамно валани производи, шипки и прачки, аголни профилни, форми, исечоци од железо или нелегуриран челик	Производство од инготи или други примарни форми од тар. број 7206
7217	Жица од железо или нелегуриран челик	Производство од полуобработени материјали од тар. број 7207
ex7218, 7219 до 7222	Полупроизводи, рамно валани производи, шипки и прачки, аголни профили, форми и исечоци од нерѓосувачки челик	Производство од инготи или други примарни форми од тар. број 7218
7223	Жица од нерѓосувачки челик	Производство од полуобработени материјали од тар. број 7218
ex 7224, 7225 до 7228	Полупроизводи, рамно валани производи, топло валани шипки и прачки, во неправилно намотани макари; аглести профили, форми и исечоци од друг легуриран челик; шупливи шипки и прачки за дупчење, од легуриран или нелегуриран челик	Производство од инготи или други примарни форми од тар. број 7206, 7218 или 7224
7229	Производи од друг легуриран челик	Производство од полуобработени материјали од тар. број 7224
ex Глава 73	Производи од железо или челик; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
ex 7301	Лимени столбови	Производство од материјали од тар. број 7206
7302	Материјали за изградба на железнички или трамвајски колосеци од железо или челик, следните: шини, шини водилки и запчести шини, свртнички јазичиња, срцишта, потегачки стапови и други делови од свртници, прагови, спојници, столици, клинови на столици, подложни плочки (плочки на основа), шински штиталки и друг материјал специјално направен за составување или поставување шини	Производство од материјали од тар. број 7206

Тар. број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло	или	
(1)	(2)	(3)	(4)	
7304, 7305 и 7306 ex 7307	Цевки и шупливи профили од железо (освен од леано железо) или челик Прибор за цевки од нерѓосувачки челик (ISO X5 CrNiMo 1712) што се состои од неколку дела	Производство од материјали од тар. број 7206, 7207, 7218 или 7224 Обликување, дупчење, бушење, провлекување, одбрусување и обработка со насочен млаз на ковани метални плочи чија вредност не надминува 25% од фабричната цена на производот		
7308	Конструкции (освен монтажни згради од тар. број 9406) и делови од конструкции (на пр. мостови и секции на мостови, врати за брани, кули, решеткасти столбови, покриви, покривни рамки, врати и прозорци и нивни рамки и прагови за врати, ролетни, огради и столбови), од железо или челик; плочи, прачки, аглести профили, форми, секции, цевки и слично, подготвени за употреба во конструкции, од железо или челик	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот Меѓутоа, не може да се користат заварени аглести профили, форми и секции од тар. број 7301		
ex 7315	Синцири против лизгање	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од тар. број 7315 не надминува 50% од фабричната цена на производот		
ex Глава 74	Бакар и производи од бакар; освен:	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот - вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот		
7401	Бакренец; цемент бакар (преципитат на бакар)	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот		
7402	Нерафиниран бакар; бакарни аноди за електролитичко рафинирање	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот		
7403	Рафиниран бакар и легури на бакар, необработени - Рафиниран бакар	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот		
	- Легури на бакар и рафиниран бакар што содржат други елементи	Производство од рафиниран бакар, необработен, или отпадоци или остатоци од бакар		
7404	Отпадоци и остатоци од бакар	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот		
7405	Предлегури на бакар	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот		
ex Глава 75	Никел и производи од никел; освен:	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот - вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот		

Тар.број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло	или	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7501 до 7503	Никелов каменмате, синтероксиди на никел и други меѓупроизводи на металургијата на никел; необработен никел, отпадоци и остатоци од никел	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот		
ex Глава 76	Алуминиум и производи од алуминиум, освен:	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот - вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот		
7601	Необработен алуминиум	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот; и - вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот или Производство со термална или електролитичка постапка од нелегуриран алуминиум или отпадоци и остатоци од него		
7602	Отпадоци или остатоци од алуминиум	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот		
ex 7616	Производи од алуминиум, освен газа, платно, решетка, мрежа, ограда, ткаенина за појачување и слични материјали (вклучувајќи и бескрајни ленти) од алуминиумска жица и проширен метал на алуминиум	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот Меѓутоа, може да се користат газа, платно, решетка, мрежа, ограда, ткаенина за појачување и слични материјали (вклучувајќи и бескрајни ленти) од алуминиумска жица или проширен метал на алуминиум; - вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот		
Глава 77	Резервирана за можна употреба во УС во иднина			
ex Глава 78	Олово и производи од олово; освен:	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот - вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот		
7801	Необработено олово - Рафинирано олово - Други	Производство од олово во прачки или "работно" олово Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, не може да се користат остатоци и отпадоци од тар. број 7802		
7802	Отпадоци и остатоци од олово	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот		
ex Глава 79	Цинк и производи од цинк; освен:	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот - вредноста на сите употребени материја-		

Тар. број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло
(1)	(2)	(3) или (4)
		ли не надминува 50% од фабричната цена на производот
7901	Необработен цинк	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, не може да се користат остатоци и отпадоци од тар. број 7902
7902	Отпадоци и остатоци од цинк	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
ex Глава 80	Калај и производи од калај; освен	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот - вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот
8001	Необработен калај	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, не може да се користат остатоци и отпадоци од тар. број 8002
8002 и 8007	Отпадоци и остатоци од калај; други производи од калај	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот.
Глава 81	Други прости метали; кермети; производи од нив:	
	- Други прости метали, обработени; производи од нив	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали што се распоредуваат во ист тар. број како и производот, не надминува 50% од фабричната цена на производот
	- Други	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
ex Глава 82	Алати, орудија, ножарски производи, лажици и вилушки, од прости метали; нивни делови од прости метали; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот
8206	Алат од два или повеќе од тар. број 8202 до 8205, во сетови за продажба на мало	Производство во кое сите употребени материјали не се распоредуваат во тар. број 8202 до 8205 Меѓутоа, алатите од тар. број 8202 до 8205 може да се вклучат во сетот под услов нивната вредност да не надминува 15% од фабричната цена на сетот
8207	Изменлив алат за рачни алати, со или без електричен погон, или за алатни машини (на пр. за пресување, ковање, штанцување, пунктирање, намотување, дупчење, бушење, глодање, обликување или одвртување), вклучувајќи и матрици за извлекување или екструдирање на метал, и алат за дупчење на карпи и земја	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот
8208	Ножеви и сечила за машини или за механички направи	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот

Тар.број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло	или	
(1)	(2)	(3)		(4)
				- вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот
ex 8211	Ножеви со сечила, незабени или не вклучувајќи и градинарски ножеви) освен ножеви од тар. број 8208	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот Меѓутоа, може да се користат сечила за ножеви и рачки од прости метали		
8214	Други ножарски производи (на пр. машини за стрижење, месарски или кујнски сатари, месарски секири и ножеви за сецкање месо и ножеви за хартија); сетови и направи за маникир или педикир (вклучувајќи и трупии за нокти)	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, може да се користат рачки од прости метали		
8215	Лажници, вилушки, црпалки, лопатки за сервирање торта, ножеви за риба, за путер, штипки за шеќер и сл. кујнски и трпезен прибор	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, може да се користат рачки од прости метали		
ex Глава 83	Разни производи од прости метали; освен: сервирање торта, ножеви за риба, за путер,	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот		
ex 8302	Други окуви, прибор и сл. производи за згради, и автоматски затворачи за врати	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот Меѓутоа, може да се користат другите материјали од тар. број 8302 под услов нивната вредност да не надминува 20% од фабричната цена на производот		
ex 8306	Статуети и други орнаменти од прости метали	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот Меѓутоа, може да се користат другите материјали од тар. број 8306 под услов нивната вредност да не надминува 30% од фабричната цена на производот		
ex Глава 84	Нуклеарни реактори, котли, машини и механички уреди; нивни делови; освен:	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричната цена на производот
ex 8401	Нуклеарни горивни елементи	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот ¹		Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричната цена на производот
8402	Котли за производство на водена или друга пара (освен котли за централно греење со топла вода, што можат да поризведат и пара со низок притисок); котли за прегреана вода	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричната цена на производот
8403 и	Котли за централно греење, освен од оние од тар. број 8402 и	Производство во кое сите употребени		Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричната цена на производот

¹ Ова правило ќе се применува до 31 декември 1998 година.

Тар. број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло	или	
(1)	(2)	(3)		(4)
ex 8404	помошни уреди за котли за централно греење	материјали не се распоредуваат во тар. број 8403 или 8404		ријали не надминува 40% од фабричната цена на производот
8406	Турбини на вода и друга пареа	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		
8407	Клипни мотори со внатрешно согорување на палење со помош на свеќички со наизменично или обртно движење на клип	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		
8408	Клипни мотори со внатрешно согорување на палење со помош на компресија (дизел или полудизел мотори)	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		
8409	Делови погодни исклучително или главно за мотори од тар. број 8407 или 8408	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		
8411	Турбо млазни мотори, турбо плопелери и други гасни турбини	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричната цена на производот
8412	Други машини и мотори	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		
ex 8413	Пумпи за потиснување со ротационо движење	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричната цена на производот
ex 8414	Индустриски вентилатори, дувалки и слично	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричната цена на производот
8415	Уреди за климатизација, со вентилатор на моторен погон и елементи за менување на температура и влажност, вклучувајќи и машини во кои влажноста не може да се регулира одвоено	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		
8418	Фрижидери, замрзнувачи и друга опрема за ладење или замрзнување, електрични или други, топлотни пумпи, освен уреди за климатизација од тар. број 8415	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот - вредноста на сите употребени материјали кои не се од домашно потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали од домашно потекло		Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричната цена на производот
ex 8419	Машини за индустријата за производство на дрво, хартиена маса и картон	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот; - во кое, во рамките на горенаведената		Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричната

Тар.број на ХС	Сите на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се добиваат со статус на производи од домашно потекло	или	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		граница, материјалите кои се распоредуваат во ист тар. број како и производот, се употребени само до вредноста од 25% од фабричната цена на производот	цена на производот	
8420	Каландери или други машини за валање, освен за метали или стакло, и цилиндри за нив	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот; - во кое, во рамките на горенаведената граница, материјалите кои се распоредуваат во ист тар. број како и производот, се употребени само до вредноста од 25% од фабричната цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричната цена на производот	
8423	Машини за мерење (освен вги со осетливост од 5 цг или повеќе), вклучувајќи и машини за броење или контрола кои работат врз база на мерење маса; тегови за машини за мерење од сите видови	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричната цена на производот	
8425 до 8428	Машини за дигање, манипулација, утовар или истовар	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот - во кое, во рамките на горенаведената граница, материјалите кои се распоредуваат во тар. број 8431 се употребени само до вредноста од 10% од фабричната цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричната цена на производот	
8429	Самодвижечки булдожери, аглодозери, гредари, порамнувачи, скрепери, механички лопати, багери, натоварувачи со лопата, машини за набивање и друмски валјаци			
	- Друмски валјаци	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		
	-Други	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот - во кое, во рамките на горенаведената граница, материјалите кои се распоредуваат во тар. број 8431 се употребени само до вредноста од 10% од фабричната цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричната цена на производот	
8430	Други подвижни машини за сортирање, рамнење, стругање, копање, набивање, вадење или дупчење, за земја, минерали или руди; машини за набивање и вадење столбови; снежни плугови и дувалки за снег	Производство: - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот; - во кое, во рамките на горенаведената граница, вредноста на материјалите кои се распоредуваат во тар. број 8431 е употребена само до 10% од фабричната цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричната цена на производот	
ex 8431	Делови погодни за употреба исклучително или главно со друмски валјаци	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		
8439	Машини за производство на пула од влакнести целулозни материјали или за производство или довршување на хартија или картон	Производство: - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот; - во кое, во рамките на горенаведената граница, вредноста на материјалите кои	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричната цена на производот	

Тар. број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло	или
(1)	(2)	(3)	(4)
		се распоредуваат во ист тар. број како и производот се употребени само до 25% од фабричната цена на производот	
8441	Други машини за преработка на хартиена маса, хартија или картон, вклучувајќи и машини за сечење од сите видови	Производство: - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот; - во кое, во рамките на горенаведената граница, вредноста на материјалите кои се распоредуваат во ист тар. број како и производот се употребени само до 25% од фабричната цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот
8444 до 8447	Машини од овие тар. броеви за употреба во текстилната индустрија	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	
ex 8448	Помошни машини за употреба со машини од тар. број 8444 и 8445	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	
8452	Машини за шишење, освен машини за прошивање книги од тар. број 8440; мебел, пултови и капаци посебно направени за машини за шишење; игли за машини за шишење	Производство: - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот; - во кое, вредноста на материјалите што не се од домашно потекло, употребени при составувањето на главата (без мотор) не ја надминува вредноста на употребените материјали од домашно потекло - употребените механизми за затегнување на конецот, за цик-цак и кроше, се од домашно потекло	
	Машини за шишење (само локстич) со глави чија тежина не надминува 16 кг без мотор или 17 кг со мотор	Производство: - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот; - во кое, вредноста на материјалите што не се од домашно потекло, употребени при составувањето на главата (без мотор) не ја надминува вредноста на употребените материјали од домашно потекло - употребените механизми за затегнување на конецот, за цик-цак и кроше, се од домашно потекло	
	- Други	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	
8456 до 8466	Алатни машини и машини и нивни делови и прибор од тар. број 8456 до 8466	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	
8469 до 8472	Канцелариски машини (на пр. машини за пишување, за сметање, за автоматска обработка на податоци, за умножување, за сортирање)	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	
8480	Калапници за леарници на метали; моделни плочи; модели за калапи; калапи за метал (освен калапи за инготи), метални карбиди, стакло, минерални материјали, гума или пластични маси	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот	
8482	Куглични или тркалави лежишта	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричната цена на производот
8484	Заптивки и сл. спојки од метални листови комбинирани со друг материјал или од два или повеќе слоеви од метал; сетови или ко-	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	

Тар.број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло	или	
(1)	(2)	(3)		(4)
	лекции од заптивки и слични спојки, различни по состав, во кесиња, обвивки или сл. пакувања; механички жигови			
8485	Делови на машини без електрични приклучоци, изолатори, калемни, контакти или други електрични делови, што не се споменати ниту опфатени на друго место во оваа Глава	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		
ex Глава 85	Електрични машини и опрема и нивни делови; апарати за снимање и репродукција на звук, телевизиски апарати за снимање и репродукција на слики и звук, и делови и прибор за овие производи; освен:	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот, - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричната цена на производот
8501	Електромотори и електрични генератори (освен генераторски агрегати)	Производство: - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот; - во кое, во рамките на горенаведената граница, вредноста на материјалите кои се распоредуваат во тар. број 8503 е употребена само до 10% од фабричната цена на производот		Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричната цена на производот
8502	Електрични генераторски агрегати и ротациони конвертори	Производство: - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот; - во кое, во рамките на горенаведената граница, вредноста на материјалите кои се распоредуваат во тар. број 8501 или 8503, земени заедно, се употребени само до вредноста од 10% од фабричната цена на производот		Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричната цена на производот
ex 8504	Уреди за напојување со електрична енергија за машини за автоматска обработка на податоци	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		
ex 8518	Микрофони и нивни стативи; звучници, немонтирани или монтирани во звучни кутии; аудиофреквентни електрични засилувачи, електрични комплети за зајакнување на звук	Производство: - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот - во кое вредноста на сите употребени материјали што не се од домашно потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали од домашно потекло		Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричната цена на производот
8519	Грамофони со или без сопствен засилувач, касетофони и други апарати за репродукција на звук што немаат вграден уред за снимање на звук	Производство: - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот - во кое вредноста на сите употребени материјали што не се од домашно потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали од домашно потекло		Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричната цена на производот
8520	Магнетофони и други апарати за снимање на звук, со или без вграден уред за репродукција на звук	Производство: - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот - во кое вредноста на сите употребени материјали што не се од домашно потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали од домашно потекло		Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричната цена на производот
8521	Апарати за снимање или репро-	Производство:		Производство во

Тар. број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се добиваат со статус на производи од домашно потекло	или	
(1)	(2)	(3)		(4)
	дукција на слика, со или без вграден видео тјунер	- во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот - во кое вредноста на сите употребени материјали што не се од домашно потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали од домашно потекло		кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричната цена на производот
8522	Делови и прибор погодни за употреба исклучително или главно за апарати од тар. број 8519 до 8521	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		
8523	Подготвени неснимени подлоги за звучни снимања и слични снимања на други феномени, освен производите од Глава 37	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		
8524	Плочы, ленти и други снимени подлоги за звучни и други слично снимени феномени, вклучувајќи матрици и галвански отпечатоци за производство на плочы, со исклучок на производите од Глава 37	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		
	- Матрици и галвански отпечатоци за производство на плочы	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		
	- Други	Производство: - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот; - во кое, во рамките на горенаведената граница, вредноста на материјалите кои се распоредуваат во тар. број 8523 се употребени само до вредноста од 10% од фабричната цена на производот		Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричната цена на производот
8525	Предаватели за радиотелефонија, радиотелеграфија, радиодифузија или телевизија, со или без вграден применик или апарат за снимање или репродукција на звук; телевизиски камери; видео камери за неподвижни слики и други видео камери за снимање	Производство: - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот - во кое вредноста на сите употребени материјали што не се од домашно потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали од домашно потекло		Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричната цена на производот
8526	Радари, помошни уреди за радионавигација и уреди за радиодалечинско управување	Производство: - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот - во кое вредноста на сите употребени материјали што не се од домашно потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали од домашно потекло		Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричната цена на производот
8527	Приемници за радиотелефонија, радиотелеграфија или радиодифузија, вклучувајќи и приемници комбинирани во исто куќиште, со апарат за снимање или репродукција на звук или со часовник	Производство: - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот - во кое вредноста на сите употребени материјали што не се од домашно потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали од домашно потекло		Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричната цена на производот
8528	Телевизиски приемници, со или без вградени радио приемници или апарати за снимање или репродукција на звук или слика; видео монитори и видео проек-	Производство: - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот - во кое вредноста на сите упот-		Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричната

Тар. број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло	или	
(1)	(2)	(3)		(4)
	тори	ребени материјали што не се од домашно потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали од домашно потекло		цена на производот
8529	Делови погодни за употреба исклучително или главно за апарати од тар. број 8525 до 8528			
	- Погодни за употреба исклучително или главно за апарати за снимње или репродукција на слика	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		
7	- Други	Производство: - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот - во кое вредноста на сите употребени материјали што не се од домашно потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали од домашно потекло		Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричната цена на производот
8535 и 8536	Електрични апарати за вклучување или исклучување или за заштита на електрични струјни кола, или за приклучување за или во електрични струјни кола	Производство: - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот; - во кое, во рамките на горенаведената граница, вредноста на материјалите кои се распоредуваат во тар. број 8538 се употребени само до вредноста од 10% од фабричната цена на производот		Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричната цена на производот
8537	Табли, плочи, конзоли, маси, ормани и други основи опремени со два или повеќе апарати од тар. број 8535 или 8536, за електрично управување или дистрибуција на електрична енергија, вклучувајќи ги и оние со вградени инструменти или апарати од Глава 90, и апарати за нумеричко управување, освен апаратите за вклучување и исклучување од тар. број 8517	Производство: - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот; - во кое, во рамките на горенаведената граница, вредноста на материјалите кои се распоредуваат во тар. број 8538 се употребени само до вредноста од 10% од фабричната цена на производот		Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричната цена на производот
ex 8541	Диоди, транзистори и слични полупроводнички елементи, освен полупроводнички бази не-составени во чинови	Производство во кое: - Сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е опфатен производот - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричната цена на производот
8542	Електронски интегрирани кола и микросклопови	Производство: - во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот; - во кое, во рамките на горенаведената граница, вредноста на материјалите кои се распоредуваат во тар. број 8541 или 8542, земени заедно, се употребени само до вредноста од 10% од фабричната цена на производот		Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричната цена на производот
8544	Изолирана жица (вклучувајќи и емајлирана или анодизирана), кабли (вклучувајќи и коаксијални кабли) и други изолирани електрични спроводници, со или без конектори, кабли од оптички влакна, изработени од поединечно оплаштени влакна, ком-	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		

Тар. број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло	или	
(1)	(2)	(3)		(4)
	бинирани или не со електрични спроводници или со конектори			
8545	Јаглени електроди, јаглени четки, јаглен за сијалици, јаглен за батерии и други производи од графит или друг јаглен, со или без метал, за електрични цели	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		
8546	Електрични изолатори од кој и да е материјал	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		
8547	Изолациони делови за електрични машини, уреди или опрема, целосно изработени од изолациони материјали, освен со некои помали компоненти од метал (на пр. приклучоци со навој) вградени за време на пресувањето единствено заради спојување, освен изолаторите од тар. број 8546; цевки за електрични спроводници и спојници за нив, од прости метали одложени со изолационен материјал	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		
8548	Отпадоци и остатоци од галвански елементи, галвански батерии и електрични акумулатори; потрошени галвански елементи, потрошени галвански батерии и потрошени електрични акумулатори; електрични делови на машини или апарати, што не се споменати ниту опфатени на друго место во оваа Глава	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		
ex Глава 86	Железнички или трамвајски локомотиви, шински возила и нивни делови; железнички или трамвајски шински склопови, прибор и нивни делови, механичка (вклучувајќи и електро-механичка) сигнална опрема за сообраќај	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		
8608	Железнички и трамвајски шински склопови и прибор; механичка (вклучувајќи и електро-механичка) опрема за сигнализација, сигурност или контрола со сообраќајот на железници, трамваи, патишта, внатрешни водени патишта, паркиралишта, пристаништни инсталации или аеродроми; нивни делови	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричната цена на производот	
ex Глава 87	Возила, освен железнички или трамвајски шински возила, и нивни делови и прибор; освен:	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		
8709	Самоодни работни колички, без уреди за дигање или манипулација, што се користат во фабрики, складови, пристаништа или на аеродроми, за превоз на стока на куси растојанија; влечни возила што се користат на пероните на железничките станици; делови на наведените возила	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричната цена на производот	
8710	Тенкови и други оклопни борбени моторни возила, опремени	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричната цена на производот	

Тар. број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се добиваат со статус на производи од домашно потекло	или	
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
	или неопремет со теруѓи делови за тие возила	дуваат во тар. број во кој не е содржан производот	те употребени материјали не надминува 30% од фабричната цена на производот	
8711	Моторцикли (вклучувајќи и мопеди) и велосипеди опремени со помошен мотор, со или без бочна приколка, бочни приколки - Со клишен ротационен мотор со внатрешно согорување со зафатнина на цилиндрите - до 50 цм ³	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот - во кое вредноста на сите употребени материјали што не се од домашно потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали од домашно потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 20% од фабричната цена на производот	
	- Над 50 цм ³	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот - во кое вредноста на сите употребени материјали што не се од домашно потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали од домашно потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричната цена на производот	
	- Други	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот - во кое вредноста на сите употребени материјали што не се од домашно потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали од домашно потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричната цена на производот	
ex 8712	Велосипеди без топчести лежишта	Производство од материјали што не се распоредуваат во тар. број 8714	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричната цена на производот	
8715	Детски колички и нивни делови	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричната цена на производот	
8716	Приколки и полуприколки; други возила, што не се на механички погон; нивни делови	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричната цена на производот	
ex Глава 88	Воздухоплови, космички летала и нивни делови; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	
ex 8804	Ротуши	Производство од материјали од кој и да е тар. број, вклучувајќи и други материја-	Производство во кое вредноста на сите	

Тар. број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се добиваат со статус на производи од домашно потекло	или	
(1)	(2)	(3)		(4)
		ли од тар. број 8804		те употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот
8805	Опрема за лансирање воздухоплови; палубни запирачки и слична опрема; земни тренажери за летање; делови за наведените производи	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот		Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот
Глава 89	Бродови, чамци и пловечки конструкции	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот Меѓутоа, не може да се употребуваат бродски трупови од тар. број 8906		Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот
ex Глава 90	Оптички фотографски, конематографски мерни, контролни, прецизни, медицински или хируршки инструменти и нивни апарати; нивни делови и прибор; освен:	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричната цена на производот
9001	Оптички влакна и снопови на оптички влакна; кабли од оптички влакна освен оние од тар. број 8544; листови и плочи од поларизирачки материјал, леќи (вклучувајќи и контактни леќи), призми, огледала и други оптички елементи од кој и да е материјал, немонтирани, освен елементи од стакло што не се оптички обработени	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		
9002	Леќи, призми, огледала и други оптички елементи од кој и да е материјал, монтирани, што се делови или прибор на инструменти или апарати, освен елементи од стакло што не се оптички обработени	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		
9004	Очила, заштитни очила и слични производи, корективни, заштитни или други	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		
ex 9005	Дурбини со еден и со два објектива, други оптички телескопи, и нивни постаменти, освен астрономски рефрактори и нивни постаменти	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот - вредноста на сите употребени материјали што не се од домашно потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали од домашно потекло		Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричната цена на производот
ex 9006	Фотографски апарати (освен конематографски камери); фотографски флеш апарати флеш сијалици, освен флеш сијалици со електрични напојување	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот - вредноста на сите употребени материјали што не се од домашно потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали од домашно потекло		Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричната цена на производот

Тар. број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло	или	
(1)	(2)	(3)		(4)
9007	Кинематографски камери и проектори вклучувајќи ги и оние со вградени апарати за снимање или репродукција на звук	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот - вредноста на сите употребени материјали што не се од домашно потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали од домашно потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричната цена на производот	
9011	Сложени оптички микроскопи, вклучувајќи ги и оние за микрофотографија, микрокинематографија или микропроекција	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот - вредноста на сите употребени материјали што не се од домашно потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали од домашно потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричната цена на производот	
ex 9014	Други навигациони инструменти и апарати	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		
9015	Геодетски (вклучувајќи и фотограметриски), хидрографски, океанографски, хидролошки, метеоролошки или геофизички инструменти и апарати, освен компаси; далноери	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		
9016	Ваги со осетливост до 5 центиграми или повеќе, со или без тегови	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		
9017	Инструменти за цртање, обележување или математичко сметање (на пр. апарати за цртање, пантографи, агломери, прибор за цртање во сет, логаритмари, калкулатори во форма на тркалезна плоча); инструменти за мерење должина што се држат в рака (на пр. мерни прачки и менти, микрометарски мерила, мерила со нониус), што не се споменати ниту опфатени на друго место во оваа Глава	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		
9018	Инструменти и апарати за медицина, хирургија, забарство или ветерина, вклучувајќи и сцинтиграфски апарати, други електромедицински апарати и инструменти за испитување на видот			
	- Забарски столчиња со вградена забарска опрема или забарски плукалници	Производство од материјали од кој и да е тар. број вклучувајќи и други материјали од тар. број 9018	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	
	- Други	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот - вредноста на сите употребени материја-	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричната	

Тар. број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производ од домашно потекло	или
(1)	(2)	(3)	(4)
		ли не надминува 40% од фабричната цена на производот	цена на производот
9019	Апарати за механотерапија; апарати за масажа; апарати за психолошки тестирања; апарати за озонотерапија, оксигенотерапија, аеросол терапија, вештачко дишење или други терапевтски апарати за дишење	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричната цена на производот
9020	Други апарати за дишење и гас маски освен заштитни маско без механички делови и изменливи филтри	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 25% од фабричната цена на производот
9024	Машини и апарати за испитување на тврдост, јакост, компресбилност, еластичност или други механички својства на материјалите (на пр. метали, дрво, текстил, хартија, пластична маса)	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	
9025	Хидрометри и слични плутачки инструменти, термометри, пирометри, барометри, хигрометри и психометри, со или без можност за регистрирање и комбинации на овие инструменти	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	
9026	Инструменти и апарати за мерење или контрола на протокот, нивото, притсокот или други променливи големини на течности или гасови (на пр. мерачи на протокот, покажувачи на нивото, манометри, мерачи на количеството на топлина) освен инструменти и апарати од тар. број 9014, 9015, 9028 или 9032	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	
9027	Инструменти и апарати за физички и хемиски анализи (на пр. полариметри, рефрактометри, спектометри, апарати за анализа на гас или чад); инструменти и апарати за мерење или контрола на вискозитетот, порозноста, експанзијата, површинскиот напон и слични; инструменти и апарати за мерење или контрола на количини на топлина, звук или светлина (вклучувајќи и експозиометри); микротоми	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	
9028	Мерачи на потрошувачката или производството на гасови, течности или електрицитет, вклучувајќи и мерачи за нивно баждарење		
	- Делови и прибор	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	
	- Други	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот - вредноста на сите употребени материјали	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричната

Тар. број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло	или	
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
				ли што не се од домашно потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали од домашно потекло
9029	Бројачи на обрти, бројачи на производство, таксиметри, бројачи на километри, бројачи на чекори и сл.; покажувачи на брзината и таксиметри, освен оние кои се распоредуваат во тар. број 9014 или 9015; стрвоскопи	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		
9030	Осцилоскопи, спектрални анализатори и др. инструменти и апарати за мерење и контрола на количества на електрицитет, освен мерачите од тар. број 9028; инструменти и апарати за мерење или откривање алфа, бета, гама, рентгенски, космички или др. јонизирачки зрачења	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		
9031	Инструменти, апарати и машини за мерење или контрола што не се споменати ниту опфатени на друго место во оваа Глава; проекти на профили	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		
9032	Инструменти и апарати за автоматска регулација или контрола	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		
9033	Делови и прибор (што не се споменати или опфатени на др. место во оваа Глава) за машини, уреди, инструменти или апарати од Глава 90	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		
ex Глава 91	Часовници и рачни часовници и нивни делови; освен:	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот		
9105	-Други часовници	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот - вредноста на сите употребени материјали што не се од домашно потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали од домашно потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричната цена на производот	
9109	Механизми за часовници, комплетни и составени	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот - вредноста на сите употребени материјали што не се од домашно потекло не ја надминува вредноста на употребените материјали од домашно потекло	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30% од фабричната цена на производот	
9110	Комплетни механизми за часовници (лични и други) несоставени или делумно составени (механизми во сетови); некомплетни механизми за часовници (лични и други), составени; недовршени механизми за часовници (лични и други)	Производство во кое: - вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот - во кое, во рамките на горенаведеното ограничување, материјалите кои се распоредуваат во тар. број 9114 се користат единствено до вредноста од 10% од фабричната цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40% од фабричната цена на производот	
9111	Кутии за лични часовници и делови од кутии	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува	

Тар. број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло	или	
(1)	(2)	(3)		(4)
		-вредноста на сите употребени материјали не надминува 40%од фабричната цена на производот	30%од фабричната цена на производот	
9112	Кутии за часовници и кутии од сличен вид за други производи од оваа Глава и делови од кутии	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот -вредноста на сите употребени материјали не надминува 40%од фабричната цена на производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 30%од фабричната цена на производот	
9113	Ремени, ланчиња и гривни за рачни часовници и делови за ремени, ланчиња и гривни - Од неблагородни метали, никлувани или не-никлувани, или прес-влечени со благороден метал - Други	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40%од фабричната цена на производот Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50%од фабричната цена на производот		
Глава 92	Музички инструменти; делови и прибор за овие производи	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40%од фабричната цена на производот		
Глава 93	Оружје и муниција; нивни делови и прибор	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50%од фабричната цена на производот		
Глава 94	Мебел, постелнина, матраци, носачи на матраци, перници и слични полнети производи; ламби и други светлечки тела, што не се споменати ниту вклучени на друго место; осветлени знаци, осветлени плочки со имиња и сл.; монтажни згради; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40%од фабричната цена на производот	
ex 9401 и ex 9403	Мебел од неблагородни метали што содржи неполнет памучен материјал со тежина од 300 гр/м2 или помалку	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот или Производство од памучен материјал што е веќе изработен во форма готова за употреба во тар. број 9401 или 9403, под услов: неговата вредност да не надминува 25%од фабричната цена на производот; - сите други употребени материјали да бидат од доашно потекло и да не се распоредуваат во тар. број 9401 или 9403	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 40%од фабричната цена на производот	
9405	Ламби и светлечки тела вклучувајќи и рефлектори и спот-рефлектори и нивни делови што не се споменати ниту опфатени на друго место; осветлени знаци, осветлени плочки со имиња и слично, со постојано фиксиран светлосен извор и нивни делови, што не се споменати ниту опфатени на друго место	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50%од фабричната цена на производот		
9406	Монтажни згради	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50%од фабричната цена на производот		

Тар.број на ХС	Опис на производот	Обработка или преработка на материјали што не се од домашно потекло по што се здобиваат со статус на производи од домашно потекло	или	
(1)	(2)	(3)		(4)
ex Глава 95	Играчки, реквизити за друштвени игри и спорт; нивни делови и прибор; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот		
9503	Други играчки; смалени модели и слични модели за игра, со или без погон; сложувалки од сите видови	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот - вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот		
ex 9506	Палки за голф и нивни делови	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, за правење на глави на палките за голф може да се користат грубо обликувани парчиња		
ex Глава 96	Разни производи; освен:	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот		
ex 9601 и ex 9602	Производи од материјали од животинско, растително или минерално потекло за резбарење	Производство од "обработени" материјали за резбарење од истиот тар. број		
ex 9603	Метли и четки (освен метли од шибје и слично и четки од крзно од куна или верверица), механички направи за чистење на под што се држат в рака, без мотор, влошки и валјаци за бојадисување, бришачи за подови со сунѓер и мопи	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот		
9605	Патни сетови за лична тоалета, шиење или чистење на чевли или облека	Секој предмет во сетот мора да го задоволува правилото кое би се применувало врз него доколку тој не е вклучен во сетот. Меѓутоа, може да се вклучат и предмети што не се од домашно потекло, под услов нивната вкупна вредност да не надминува 15% од фабричната цена на сетот		
9606	Копчиња, конци, дриkerи и копчиња за пресвлекување, калани за копиња и други делови од овие производи; недовршени копчиња	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот - вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот		
9608	Пенкала; фломастери и маркери со врв од филц или од друг порозен материјал; налив-пера и слични пера; пера за копирање; патент-моливи; држалки за перца, држалки за моливи и слични држалки; делови (вклучувајќи и капи и клипсови) на наведените производи, освен оние од тар. број 9609;	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тарифен број во кој не е содржан производот. Меѓутоа, перца или држалки за перца во истиот тар. број можат да бидат употребени		
9612	Ленти за машини за пишување и слични ленти, натопени со масило или поинаку подготвени за давање на отпечатоци, вклучувајќи и на калемии или во патрони; перничкиња за жигови, натопени или ненатопени, со или без кутија	Производство во кое: - сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот - вредноста на сите употребени материјали не надминува 50% од фабричната цена на производот		
ex 9613	Запалки за палење на притисок	Производство во кое вредноста на сите употребени материјали од тар. број 9613 не надминува 30% од фабричната цена на производот		
ex 9614	Лулиња за пушење и глави од лулиња	Производство од грубо оформени парчиња		
Глава 97	Уметнички предмети, уметнички колекции и антиквитети	Производство во кое сите употребени материјали се распоредуваат во тар. број во кој не е содржан производот		

АНЕКС IIIa кон ПРОТОКОЛ Ц

**УВЕРЕНИЕ ЗА ДВИЖЕЊЕ ЕУР.1
И БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНИЕ ЗА ДВИЖЕЊЕ ЕУР.1**
(издаден од царинските органи на Република Македонија)

1. Секој формулар мора да изнесува 210 X 297 мм со дозволени отстапувања од минус 5 мм или плус 8 мм по должината. Треба да се употреби бела бездрвна хартија и да не е полесна од 25 г/м². На подлогата мора да има отпечатен зелен знак "гуиллоцхе" така да секое фалсификување со механички или хемиски средства е видно.

2. Надлежните органи од Договорните страни можат да си го задржат правото самите да ги печатат формуларите или да ги дадат на печатење кај одобрени печатници. Во последниот случај секој формулар мора да содржи ознака за таквото одобрување. На секој формулар мора да стои името и адресата на печатницата или знак преку кој печатницата може да биде идентификуван. Формуларот исто така треба да носи сериски број, отпечатен или на друг начин означен, со кој ќе може да биде идентификуван.

УВЕРЕНИЕ ЗА ДВИЖЕЊЕ

1. Извозник (име, полна адреса, земја)	ЕУР.1 Бр. А 000 000	
	Пред да се пополни види ги напомените подолу	
3. Приемач (име, полна адреса, земја) (по избор)	2. Уверението се користи во преференцијалната трговија помеѓу	
	и	
	(наведи земји, групи земји или територии)	
	4. Земја, група земји или територија во кои производите се сметаат дека се од потекло	5. Земја, група земји или територија на одредиште
6. Поединости за транспорт (по избор)	7. Забелешка	
8. Број на предмети; знаци и броеви: бр. и вид на пакување ¹ ; опис на стока	9. Бруто маса (кг.) или друга мерка (лит. м ³ , итн.)	10. Фактури (по избор)
11. СЕ ПОПОЛНУВА ОД ЦАРИНАТА Се потврдува декларацијата Извозен документ ² : Печат Формулар _____ бр. _____ Царинарница: _____ Земја или територија на Издавање: _____ _____ Датум: _____ _____ (потпис)	12. ИЗЈАВА НА ИЗВОЗНИКОТ Јас, долупотпишаниот, изјавувам дека стоките опишани погоре ги задоволуваат потребите за издавање на ова уверение Место и датум: _____ _____ (потпис)	

¹ За стоката без амбалажа да се означи бројот на предмети или да се стави "Во растурена состојба".

² Се пополнува само ако интерните прописи на земјата или територијата на извозот тоа го бараат.

13. БАРАЊЕ ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА, до	14. РЕЗУЛТАТ ОД ВЕРИФИКАЦИЈА Извршената верификација покажува дека ова уверение (1) <input type="checkbox"/> е издадено од наведената царинарница и содржаните информации се точни <input type="checkbox"/> не ги задоволува барањата за автентичност и точност (види приложени забелешки)
Се бара верификација за автентичноста и точност на ова уверение _____ (место и датум) печат	(место и датум) печат
(потпис)	(потпис)
(1) впиши X во соодветниот квадрат	

НАПОМЕНИ

1. Уверенијата не смеат да се прешкртуваат или да содржат зборови напишани еден врз друг. Секоја измена мора да се направи со бришење на неточните поединости и додавање на потребни корекции. Ваквите измени треба да ги прави лице што го пополнило уверението и да бидат потврдени од царинските власти на земјата или територијата што го издаваат.

2. Помеѓу ставките наведени во уверението не смее да се остава простор и пред секоја мора да стои бројот на ставката. Веднаш под последната ставка мора да се повлече хоризонтална линија. Секој неискористен простор мора да се повлече на начин да спречи додатно додавање.

3. Стоката мора да се опише согласно трговската пракса и со доволно детали да се овозможи најзина идентификација.

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНИЕ ЗА ДВИЖЕЊЕ

1. Извозник (име, полна адреса, земја)	ЕУР.1 Бр. А 000 000 Пред да се пополни види ги напомените подолу	
3. Приемач (име, полна адреса, земја) (по избор)	2. Уверението се користи во преференцијалната трговија помеѓу _____ и _____ (наведи земји, групи земји или територии)	
6. Поединости за транспорт (по избор)	4. Земја, група земји или територија во кои производите се сметаат дека се од потекло	5. Земја, група земји или територија на одредиште
8. Број на предмети; знаци и броеви: бр. и вид на пакување ¹ ; опис на стока	7. Забелешка 9. Бруто маса (кг.) или друга мерка (лит. м ³ , итн.) 10. Фактури (по избор)	

¹ За стоката без амбалажа да се означи бројот на предмети или да се стави "Во растурена состојба".

ИЗЈАВА ОД ИЗВОЗНИКОТ

Јас, долупотпишаниот, извозник на стоката опишана на претходниот лист,

ИЗЈАВУВАМ дека стоката ги задоволува условите неопходни за издавање на приложеното уверение;

ГИ НАВЕДУВАМ како што следува околностите кои овозможиле оваа стока да ги задоволи горните услови:

ГИ ДОСТАВУВАМ следниве документи како потврда ⁽¹⁾

СЕ ОБВРЗУВАМ да ги доставам на барање на надлежните власти, сите потребни документи кои може да ги побараат овие власти со цел да се издаде приложеното уверение, и се обврзувам ако е потребно, да прифатам инспекција на мојата сметка и проверка за процесите за производство на горната стока, што ќе го извршат горните власти;

БАРАМ издавање на приложеното уверение за таа стока.

(место и датум)

(потпис)

(1) На пример: увозни документи, уверенија за движење, фактури, декларации на производителот, итн; кои се однесуваат на производите употребени за производство или за стоката реекспортирана во истата држава.

АНЕКС III Б КОН ПРОТОКОЛ Ц УВЕРЕНИЕ ЗА ДВИЖЕЊЕ ЕУР.1 И БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНИЕ ЗА ДВИЖЕЊЕ ЕУР.1 (издаден од овластените органи на Украина)

1. Секој формулар мора да изнесува 210 X 297 мм со дозволени отстапувања од минус 5 мм или плус 8 мм по должината. Треба да се употреби бела бездрвна хартија и да не е полесна од 25 г/м². На подлогата мора да има отпечатен зелен знак "гуиллоцхе" така да секое фалсификување со механички или хемиски средства е видливо.

2. Надлежните органи од Договорните страни можат да си го задржат правото самите да ги печатат формуларите или да ги дадат на печатење кај одобрени печатници. Во последниот случај секој формулар мора да содржи ознака за таквото одобрување. На секој формулар мора да стои името и адресата на печатницата или знак преку кој печатницата може да биде идентификуван. Формуларот исто така треба да носи сериски број, отпечатен или на друг начин означен, со кој ќе може да биде идентификуван.

УВЕРЕНИЕ ЗА ДВИЖЕЊЕ

1. Извозник (име, полна адреса, земја)	ЕУР.1 Бр. А 000 000 Пред да се пополни види ги напомените подолу	
3. Приемач (име, полна адреса, земја) (по избор)	2. Уверението се користи во преференцијалната трговија помеѓу и (наведи земји, групи земји или територии)	
6. Поединици за транспорт (по избор)	7. Забелешка	
8. Број на предмети; знаци и броеви: бр. и вид на пакување ¹ ; опис на стока	9. Бруто маса (кг.) или друга мерка (лит. м ³ , итн.)	10. Фактури (по избор)
11.а ПОТВРДА ----- Комората за трговија и индустрија Со ова потврдува, врз база на извршените контроли дека изјавата на извозникот е точна Датум: _____ _____ (потпис) _____ печат	11.б) СЕ ПОПОЛНУВА ОД ЦАРИНАТА Се потврдува декларацијата Извозен документ ² : Формулар _____ бр. _____ Царинарница: _____ Земја или територија на Издавање: _____ _____ Датум: _____ _____ (потпис) _____ печат	12. ИЗЈАВА НА ИЗВОЗНИКОТ Јас, долупотпишаниот, изјавувам дека стоките опишани погоре ги задоволуваат потребите за издавање на ова уверение Место и датум: _____ _____ (потпис)

¹ За стоката без амбалажа да се означи бројот на предмети или да се стави "Во растурена состојба".

² Се пополнува само ако интерните прописи на земјата или територијата на извозот тоа го бараат.

13. БАРАЊЕ ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА, до	14. РЕЗУЛТАТ ОД ВЕРИФИКАЦИЈА
	Извршената верификација покажува дека ова уверение (1) <input type="checkbox"/> е издадено од наведената царинарница и содржаните информации се точни <input type="checkbox"/> не ги задоволува барањата за автентичност и точност (види приложени забелешки)
Се бара верификација за автентичноста и точност на ова уверение (место и датум) печат	(место и датум) печат
(потпис)	(потпис)
	(1) впиши X во соодветниот квадрат

НАПОМЕНИ

1. Уверенијата не смеат да се прешкртуваат или да содржат зборови напишани еден врз друг. Секоја измена мора да се направи со бришење на неточните поединости и додавање на потребни корекции. Ваквите измени треба да ги прави лице што го пополнило уверението и да бидат потврдени од царинските власти на земјата или територијата што го издаваат.

2. Помеѓу ставките наведени во уверението не смее да се остава простор и пред секоја мора да стои бројот на ставката. Веднаш под последната ставка мора да се повлече хоризонтална линија. Секој неискористен простор мора да се повлече на начин да спречи додатно додавање.

3. Стоката мора да се опише согласно трговската пракса и со доволно детали да се овозможи најзина идентификација.

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНИЕ ЗА ДВИЖЕЊЕ

1. Извозник (име, полна адреса, земја)	ЕУР.1 Бр. А 000 000	
	Пред да се пополни види ги напомените подолу	
3. Приемач (име, полна адреса, земја) (по избор)	2. Уверението се користи во преференцијалната трговија помеѓу и (наведи земји, групи земји или територии)	
	4. Земја, група земји или територија во кои производите се сметаат дека се од потекло	5. Земја, група земји или територија на одредиште
6. Поединости за транспорт (по избор)	7. Забелешка	
8. Број на предмети; знаци и броеви: бр. и вид на пакување ¹ ; опис на стока	9. Бруто маса (кг.) или друга мерка (лит. м ³ , итн.)	10. Фактури (по избор)

¹ За стоката без амбалажа да се означи бројот на предмети или да се стави "Во растурена состојба".

ИЗЈАВА ОД ИЗВОЗНИКОТ

Јас, долупотпишаниот, извозник на стоката опишана на претходниот лист,

ИЗЈАВУВАМ дека стоката ги задоволува условите неопходни за издавање на приложеното уверение;

ГИ НАВЕДУВАМ како што следува околностите кои овозможиле оваа стока да ги задоволи горните услови:

ГИ ДОСТАВУВАМ следниве документи како потврда ⁽¹⁾

СЕ ОБВРЗУВАМ да ги доставам на барање на надлежните власти, сите потребни документи кои може да ги побараат овие власти со цел да се издаде приложеното уверение, и се обврзувам ако е потребно, да прифатам инспекција на мојата сметка и проверка за процесите за производство на горната стока, што ќе го извршат горните власти;

БАРАМ издавање на приложеното уверение за таа стока.

(место и датум)

(потпис)

(1) На пример: увозни документи, уверенија за движење, фактури, декларации на производителот, итн; кои се однесуваат на производите употребени за производство или за стоката реекспортирана во истата држава.

1. Exporter (<i>Name, full address, country</i>)	EUR.1		N° A		000.000
	See notes overleaf before completing this form				
3. Consignee (<i>Name, full address, country</i>) (<i>Optional</i>)	2. Certificate used in preferential trade between				
 and				
 (insert appropriate countries, group of countries or territories)				
6. Transport details (<i>Optional</i>)	4. Country, group of countries or territory in which the products are considered as originating		5. Country, group of countries or territory of destination		
	7. Remarks				
1) If goods are not packed, indicate number of articles or state "in bulk" as appropriate.	8. Item number; marks and numbers; number and kind of packages (1); description of goods		9. Gross weight (kg) or other measure (l,m ³ ,etc.)		10. Invoices (<i>Optional</i>)

<p>13. REQUEST FOR VERIFICATION, to</p>	<p>14. RESULT OF VERIFICATION</p>
<p>Verification of the authenticity and accuracy of this certificate is requested</p> <p>..... (Place and date) Stamp</p> <p>..... (Signature)</p>	<p>Verification carried out shows this certificate (1)</p> <p><input type="checkbox"/> was issued by the Customs Office indicated and that the information contained therein is accurate.</p> <p><input type="checkbox"/> Does not meet the requirements as to authenticity and accuracy (see remarks appended).</p> <p>..... (Place and date) Stamp</p> <p>..... (Signature)</p> <p>(1) Insert X in the appropriate box.</p>

NOTES

1. Certificates must not contain erasures or words written over one another. Any alterations must be made by deleting the incorrect particulars and adding any necessary corrections. Any such alteration must be initialled by the person who completed the certificate and endorsed by the Customs authorities of the issuing country or territory.
2. No spaces must be left between the items entered on the certificate and each item must be preceded by an item number. A horizontal line must be drawn immediately below the last item. Any unused space must be struck through in such a manner as to mark any later additions impossible.
3. Goods must be described in accordance with commercial practice and with sufficient detail to enable them to be identified.

APPLICATION FOR A MOVEMENT CERTIFICATE

1. Exporter <i>(Name, full address, country)</i>	EUR.1	N° A	000.000
See notes overleaf before completing this form			
2. Certificate used in preferential trade between and <i>(insert appropriate countries, group of countries or territories)</i>			
3. Consignee <i>(Name, full address, country)</i> <i>(Optional)</i>	4. Country, group of countries or territory in which the products are considered as originating	5. Country, group of countries or territory of destination	
6. Transport details <i>(Optional)</i>	7. Remarks		
1) If goods are not packed, indicate number of articles or state "in bulk" as appropriate.	8. Item number; marks and numbers; number and kind of packages (1); description of goods	9. Gross weight (kg) or other measure (l, m ³ , etc.)	10. Invoices <i>(Optional)</i>

DECLARATION BY THE EXPORTER

I, the undersigned, exporter of the goods described overleaf,

DECLARE that the goods meet the conditions required for the issue of the attached certificate ;

SPECIFY as follows the circumstances which have enabled these goods to meet the above conditions :

.....

SUBMIT the following supporting documents⁽¹⁾ :

.....

UNDERTAKE to submit, at the request of the appropriate authorities, any supporting evidence which these authorities may require for the purpose of issuing the attached certificate, and undertake, if required, to agree to any inspection of my accounts and to any check on the processes of manufacture of the above goods, carried out by the said authorities ;

REQUEST the issue of the attached certificate for these goods.

.....
 (Place and date)

.....
 (Signature)

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во "Службен весник на Република Македонија"

⁽¹⁾For example: import documents, movement certificates, invoices, manufacturer's declarations, etc., referring to the products used in manufacture or to the goods re-exported in the same state.

СОДРЖИНА

	Страница
6. Закон за ратификација на Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Украина	1-96

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

В.д. директор и одговорен уредник - Кокан Лазаревски.

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 40100-603-12498. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депозитор - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.